

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2018 бр.2
28 Февруари 2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2018 бр.2


28 Февруари 2018

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либериа	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Белгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	Сендвич	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	GY - Гвајана	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HN - Хондурас	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HT - Хаити	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	HU - Унгарија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IE - Ирска	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IL - Израел	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IR - Иран	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IS - Исланд	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	IT - Италија	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JM - Јамајка	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JO - Јордан	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	JP - Јапонија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KG - Киргизија	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KN - Камбоџа	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KI - Кирибати	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореја	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KW - Кувajt	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор	KY - Кајмански Острови	RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2018 бр.2, 28 Февруари 2018

©2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.



СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 129

Национални патенти

..... 4 – 7

ПРЕГЛЕДИ

..... 8

Промени, Пренос

..... 8 – 9

Меѓународни патенти

..... 10 – 116

ПРЕГЛЕДИ

..... 116 – 129

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 130 – 229

Пријави на Трговски Марки

..... 130 – 177

ПРЕГЛЕДИ

..... 178 – 181

Решенија на Трговски Марки

..... 182 – 209

ПРЕГЛЕДИ

..... 209 – 211

Промени, Пренос, Обновувања

..... 211 – 229

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 230 – 238

Пријави на Индустриски дизајн

..... 231 – 233

ПРЕГЛЕДИ

..... 234

Решенија на Индустриски дизајн

..... 235 – 235

ПРЕГЛЕДИ

..... 238

Промени, Обновувања

..... 238

ЗАСТАПНИЦИ

..... 239



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање



- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - SU број на пријавата година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) Н 02Н 1/00

(11) 7657

(13) А

(21) 2015/406

(22) 17/08/2015

(45) 28/02/2018

(73) Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје

ул. „Алексо Демниевски“ бр. 7, 1060

Скопје, МК


(72) Ристески Петре

(54) ГРОМОБРАН И МЕТОДА ЗА ЗАШТИТА
ОД МОЛЊА СО МОДУЛАРНА

КОНФИГУРАБИЛНА АРХИТЕКТУРА

(57) Громобранот и методата со модуларна
конфигурабилна архитектура за заштита од

молња овозможува произволна измена на конфигурацијата на громобранот (80) преку програмирање, додавање или отстранување на склопови со специјални функции (30)÷(43) така што громобранот (80) дејствува самостојно или здружено вмрежен во рамки на еден систем за заштита од молња, комуницира и дејствува во содејство со други системи и громобрани со сродна технологија, комуницира со корисникот, аудиовизуелно и електронски алармира при опасност од молња, врши самодијагностика, статистика итн.



Слика 1



Слика 14

11

(51) **A 61M 1/00**(11) **7661**(21) **2016/80**

(13) A

(22) 12/02/2016

(45) 28/02/2018

(73) **БАШКИМ АЦИРЕЏА****ул. ЈНА 8, Дебар, МК**

(72) БАШКИМ АЦИРЕЏА

(54) **ПОРТАТИВЕН ВАКУУМ СИСТЕМ**(51) **F 03G 7/00**(11) **7652**(21) **2016/627**

(13) A

(22) 15/09/2016

(45) 28/02/2018

(30) П20160627 15/09/2016 МК

(73) **ТРЕНЧЕВСКИ КОСТАДИН****бул. Партизански Одреди, бр. 93/1-2,
Скопје, МК**

(72) ТРЕНЧЕВСКИ КОСТАДИН

(54) **ГЕНЕРАТОР НА СЛОБОДНА
ЕНЕРГИЈА И АНТИГРАВИТАЦИОНА
МАШИНА КОРИСТЕЈЌИ РОТИРАЧКИ И
НЕПОДВИЖНИ МАГНЕТИ**

(57) Generatorot на slobodna energija pretstavuva sistem od m перманентни магнети кружно поставени на горната основа на еден ротационен цилиндер и исто толку перманентни магнети на долната основа во исти вертикали и притоа сите се радијално магнетизирани. Средната кружница на тој ротационен цилиндер се врти со помош на електромотор со константна аголна брзина, каде g е земјиното забрзување, а r е радиусот на цилиндерот. Основите на цилиндерот и средната кружница се поврзани со неколку спојки при што горната и долната основа имаат слобода да се придвижат малку понапред или поназад во однос на средната кружница. Отстапувањето

се постигнува со поставување на $2m$ неподвижни магнети на горната основа и $2m$ неподвижни магнети на долната основа, кои се исто така радијално магнетизирани и кои се во близина на ротирачките магнети, со таа разлика што секои два соседени магнети по вертикала и по хоризонтала имаат спротивна магнетизираност. Во близина на цилиндерот поставуваме неподвижен цилиндричен омотач околу горната основа и неподвижен цилиндричен омотач околу долната основа, а потоа околу горниот омотач намотуваме калем со голем број на навивки, а во продолжение исто толку навивки и околу долниот омотач, но во спротивна насока. На тој начин се добива бараниот генератор, кој ја има таа особина што со наголемување на излезната енергија, влезната енергија ќе остане иста или ќе треба во мала мера да се зголеми заради триењето. Истиот генератор може да се користи и како машина за да постигнеме движење спротивно на гравитационото забрзување. Тогаш на краевите од калемот ставаме диоди со спротивни пропусни насоки, а самото излезно електрично коло го делиме на две кола, едно од горниот ротор и едно од долниот ротор и во двете кола потоа приклучуваме јаки потрошувачи.

(51) **F 02M 67/00**

(11) **7653**

(13) A

(21) **2016/815**

(22) 17/11/2016

(45) 28/02/2018

(30) П20160815 17/11/2016 МК

**(73) Друштво за производство, трговија и услуги
КТИТОР ДОО
Скопје**

бул. АВНОЈ бр. 74/3 Скопје, МК

(74) Дарко Јанкуловски, адвокат

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(72) Митевски Синиша

**(54) САД ПОД ВИСОК ПРИТИСОК,
ИЗРАБОТЕН ОД КОМПОЗИТЕН
МАТЕРИЈАЛ, ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ПРЕНОС
НА КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС И
ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ**

(57) Пронајдокот САД ПОД ВИСОК ПРИТИСОК, ИЗРАБОТЕН ОД КОМПОЗИТЕН МАТЕРИЈАЛ, ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ПРЕНОС НА КОМПРИМИРАН ПРИРОДЕН ГАС И ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ се однесува пред се на областа на ЕНЕРГЕТИКАТА И ТЕХНИЧКИТЕ ГАСОВИ, а претставува сад со кој се решава проблемот на складирање и транспорт на гасови под висок притисок (работен притисок 200-250 Bar) со употреба на лесни композитни материјали, и е составен од три

позиции: Прва позиција – алуминумски делови наречени ГЛАВЕН ДЕЛ и СЛЕП ГЛАВЕН ДЕЛ, Втора позиција – ПЛАСТИЧЕН ИЗЛИЕН САД и Трета позиција – КОМПОЗИТНА ОБЛОГА. Суштината на решението на техничкиот проблем се состои како прво во тоа што пронајдокот се карактеризира со исклучително мала тежина во однос на количината на гасот која може да ја прими и да ја пренесе, а заради примена на неметални материјали во процесот на производство. Понатаму, исклучително е цврст во однос на неговата маса и може да издражи големи притисоци (три пати повеќе од работниот притисок), а заради примена на современи композитни материјали (карбонски влакна и епоксидна смола). Лесен е за манипулација и одржување, има долг век на траење и е безбеден во експлоатацијата. Пронајдокот е употреблив особено во складирањето и преносот на гасови под висок притисок (работен притисок 200-250 Bar) со употреба на лесни композитни материјали. Со него се дуплира количината на превезениот гас со исто превозно средство во однос на старите решенија и се остварува значителна заштеда во транспортните трошоци.

(51) **B 65G 39/00**

(11) **7702**

(13) A

(21) **2017/382**

(22) 29/05/2017

(45) 28/02/2018

(30) 2015106933064 21/10/2015 CN

**(73) WENLING CITY JINPENG COMMODITY
CO.,LTD**

**No. 28 Z.B Guangming Village, Zeguo Town
Wenling City, Zhejiang, CN**

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(72) Hanjin Fan

**(54) ТИП НА САМО -ЗАКЛУЧУВАЧКА
ПОДВИЖНА ЛЕНТА**



(51) F 16M 11/00		(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
(11) 7701	(13) A	ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје
(21) 2017/383	(22) 29/05/2017	(72) Hanbo Fan
	(45) 28/02/2018	(54) ОПРЕМА ЗА БЕЗБЕДНО И СИГУРНО
(30) 2016102387357 18/04/2016 CN		ЗАЦВРСТУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТА НА
(73) Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd		ЕКРАНот И МЕТОД НА НЕЈЗИНА
No. 5 Wufan Road Shangxi Town, Yiwu City,		ПРИМЕНА
Zhejiang, CN		
(51) B 81C 3/00		(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
(11) 7703	(13) A	ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје
(21) 2017/384	(22) 29/05/2017	(72) Hanbo Fan
	(45) 28/02/2018	(54) УРЕД ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА
(30) 2016101988915 01/04/2016 CN		КОМПОНЕНТА ЗА СУСПЕНЗИЈА И МЕТОД
(73) Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd		НА НЕЈЗИНА ПРИМЕНА
No. 5 Wufan Road Shangxi Town, Yiwu City,		
Zhejiang, CN		
(51) F 16M 11/00		(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
(11) 7700	(13) A	ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје
(21) 2017/385	(22) 29/05/2017	(72) Hanbo Fan
	(45) 28/02/2018	(54) ПРИЦВРСТУВАЧКА КОМПОНЕНТА НА
(30) 2016102387319 18/04/2016 CN		LCD ОПРЕМА И МЕТОД НА НЕЈЗИНА
(73) Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd		ПРИМЕНА
No. 5 Wufan Road Shangxi Town, Yiwu City,		
Zhejiang, CN		
(51) G 06F 1/20		No. 28 Z.B Guangming Village, Zeguo Town
(11) 7704	(13) A	Wenling City, Zhejiang, CN
(21) 2017/386	(22) 29/05/2017	(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
	(45) 28/02/2018	ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје
(30) 2015104800570 07/08/2015 CN		(72) Hanjin Fan
(73) WENLING CITY JINPENG COMMODITY		(54) КОМПЈУТЕРСКИ УРЕД ЗА ОРМАН ЗА
CO.,LTD		ПРАШИНА

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8G06F1/20	8G06F1/20	7704	A
8A61M1/00	8A61M1/00	7661	A
8H02H1/00	8H02H1/00	7657	A
8F16M11/00	8F16M11/00	7700	A
8F03G7/00	8F03G7/00	7652	A
8B65G39/00	8B65G39/00	7702	A
8B81C3/00	8B81C3/00	7703	A
8F02M67/00	8F02M67/00	7653	A
8F16M11/00	8F16M11/00	7701	A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
WENLING CITY JINPENG COMMODITY CO.,LTD	B 65G 39/00	7702	A
WENLING CITY JINPENG COMMODITY CO.,LTD	G 06F 1/20	7704	A
Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd	F 16M 11/00	7701	A
Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd	B 81C 3/00	7703	A
Yiwu City Jipu Stationery Co., Ltd	F 16M 11/00	7700	A
БАШКИМ АЏИРЕЏА	A 61M 1/00	7661	A
Дарис инженеринг ДООЕЛ Скопје	H 02H 1/00	7657	A
Друштво за производство, трговија и услуги КТИТОР ДОО Скопје	F 02M 67/00	7653	A
ТРЕНЧЕВСКИ КОСТАДИН	F 03G 7/00	7652	A

ПРОМЕНИ

(11) 1383
(73) Astra Zeneca Holding France

Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles,
92400 Courbevoie, FR



(11) **3199**
 (73) **OSI Pharmaceuticals, LLC**
1 Astellas Way, Northbrook, IL 60062, US

(11) **5926**
 (73) **Takeda AS**
Drammensveien 852, 1372 Asker,, NO

(11) **5544**
 (73) **GenKyo Tex Suisse SA,**
chemin des Aulx 16,
1228 Plans-les-Ouates, CH

(11) **6801**
 (73) **OSE Immunotherapeutics**
22 boulevard Benoni Goullin 44200 Nantes,
FR

(11) **6801**
 (73) **OSE Immunotherapeutics**
29 bis rue du Faubourg Saint-Jacques 75014
Paris, FR

ПРЕНОС

(11) **3437**
 (73) **CENTRO DE INGENIERIA CENETICA Y BIOTECNOLOGIA**
Avenid 31 entre 158 y 190, Cubanacan Playa
Ciudad de la Habana 10600, CU

(11) **3843**
 (73) **Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH**
Prinzregentenstrasse 159, D-81677
Munchen,, DE

(11) **5084**

(73) **2M S.R.L.**
Via Domenico Morosini, 3 36016 Thiene (VI),
IT

(11) **5960**
 (73) **AbbVie Ireland Unlimited Comapny c/o Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited,**
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton,
HM11,, BM

ПРЕСТАНОК

(11) **1138**
 (73) **GODECKE GmbH**
Pfizerstrasse 1, 76139 Karlsruhe, DE

(11) **1552**
 (73) **Janssen Pharmaceutica NV**
Turnhoutsebaan 30 2340 Beerse, BE

(11) **1602**
 (73) **Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co., KG**

Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim am Rhein, DE

(11) **1840**
 (73) **Biopharm Gesellschaft zur biotechnologischen Entwicklung von Pharmaka mbH**
Czernyring 22, 69115 Heidelberg, DE

(11) **2344**
 (73) **AstraZeneca AB**
SE 151 85 Södertälje, SE

(51) **A 61K 31/454, A 61K 9/20, A 61K 9/16**

(11) **7717**

(13) T1

(21) **2016/798**

(22) 14/11/2016

(45) 28/02/2018

(96) 01/05/2013 EP13727314.0

(97) 09/11/2016 EP2849730

(73) **Orexo AB**

Box 303

751 05 Uppsala, SE

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) PETTERSSON, Anders; SCHWAN, Emil and JOHANSSON, Barbro

(54) **НОВ СОСТАВ НА АЛФЕТАНИЛ ЗА ТРЕТМАН НА АКУТНА БОЛКА**


(57) 1 Фармацевтски состав погоден за сублингвална ресорпција, како и брзо ослободување на алфентанил од него и/или

брзо навлегување на алфентанил низ оралната слузница содржи мешавина која се состои од: (а) микрочестички од алфентанил или негова фармацевтски прифатлива сол, чии микрочестички се претставени на површини на поголеми честички-носители;

(б) слаба база и (в) соединение кое е слаба киселина, која е претставена во комбинација со микрочестичките на алфентанилот или неговата сол, со што се претставени:

(1) во рамките на честички-носители, така што наведените честички-носители се состојат од комбинација од киселински состав и друг состав на честички-носители или

(2) на површината на честичките-носители, има уште 16 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07C 231/24, C 07C 233/18, A 61K 31/165, A 61P 9/00, A 61P 37/00, A 61P 25/00, A 61P 15/08, A 61P 3/00**

(11) **7679**

(13) T1

(21) **2017/108**

(22) 07/02/2017

(45) 28/02/2018

(30) FR20050008276 03/08/2005 FR

(96) 02/08/2006 EP10003436.2

(97) 16/11/2016 EP2210872

(73) **Les Laboratoires Servier**

35, rue de Verdun

92284 Suresnes Cedex, FR


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Souvie, Jean-Claude; Linol, Julie and
Coquerel, Gérard

(54) **НОВА КРИСТАЛНА ФОРМА IIIОД
АГОМЕЛАТИН, ПРОЦЕС ЗА НЕГОВА
ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
ШТО ГО СОДРЖАТ**

(57) 1 Кристална форма III на агомелатин со
формулата (I):



се карактеризира со следниов дифракциски
ренген со прашак дијаграм, измерени со помош
на Сименс D5005 дифрактометар (бакарна
антикатада) и изразена во смисла на
интерпланарно растојание d, Брагов агол 2 тета
и во однос на интензитетот изразен како
процент во однос на најинтензивната линија,
има уште 4 патентни барања

(51) **A 61K 31/485, A 61K 9/20, A 61K 9/16**

(11) **7681** (13) T1

(21) **2017/118** (22) 09/02/2017

(45) 28/02/2018

(30) DE2002115067 05/04/2002 DE and
DE2002115131 05/04/2002 DE

(96) 04/04/2003 EP11177520.1

(97) 16/11/2016 EP2425825

(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**

1, rue Jean Piret

2350 Luxembourg, LU

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Brögmann, Bianca and Mühlau, Silke

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ КОЈ
СОДРЖИ ОКСИКОДОН И НАЛОКСОНА**

(51) **F 04D 29/42**

(11) **7683** (13) T1

(21) **2017/131** (22) 14/02/2017

(45) 28/02/2018

(30) FR20040002213 03/03/2004 FR

(96) 03/03/2005 EP05290481.0

(97) 30/11/2016 EP1574717

(73) **Etablissements MAGYAR**

13, avenue Albert 1er

21000 Dijon, FR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Magyar, Georges

(54) **ПУМПА**

(51) **A 61K 35/42, A 61P 11/00**

(11) **7689**

(13) T1

(21) **2017/146** (22) 21/02/2017
(45) 28/02/2018
(30) US811351 08/06/2007 US
(96) 23/05/2008 EP14150705.3
(97) 30/11/2016 EP2719391
(73) **CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.**
Via Palermo, 26/A
43100 Parma, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(72) Herting, Egbert; Gopel, Wolfgang and Chiesi, Paolo
(54) **МЕТОДА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА НА БЕЛОДРОБЕН СУРФАКТАНТ**
(57) 1 Прибор за употреба во спречувањето и/или третманот на респираторен дистрес

синдром назначено со тоа, што содржи:
а) фармацевтски состав што содржи од 40 до 80 mg/ml од белодробен сурфактант суспендиран во не повеќе од 3.0 ml од фармацевтски прифатлива водена средина во единечна дозирна форма, наведениот состав има вискозност помала од 20 mPas;
б) тенка цевка што има дијаметар од 5 Fr;
ц) шприц за администрирање на сурфактантот со контролирана стапка што има мртов волумен помал од 0.5 мл; и
д) контејнерски средини за содржување на дозирната форма, тенката цевка и шприцот, има уште 11 патентни барања

(51) **В 29В 7/42, В 29С 47/44, В 29С 47/64, В 29С 47/00**
(11) **7708** (13) T1
(21) **2017/158** (22) 23/02/2017
(45) 28/02/2018
(30) CH20070001185 25/07/2007 CH
(96) 02/05/2008 EP08405125.9
(97) 02/05/2008 EP2018946
(73) **Buss AG**
Hohenrainstrasse 10
4133 Pratteln, CH


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) Grüter, Heini and Siegenthaler, Hans-Ulrich
(54) **МАШИНА ЗА МЕШАЊЕ И ГМЕЧЕЊЕ ЗА КОНТИНУАЛНА ОБРАБОТКА И ПОСТАПКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КОНТИНУАЛНА ОБРАБОТКА СО МАШИНА ЗА МЕШАЊЕ И ГМЕЧЕЊЕ**

(51) **С 07D 401/10, А 61K 31/4439, А 61P 25/28**
(11) **7711** (13) T1
(21) **2017/180** (22) 06/03/2017
(45) 28/02/2018
(30) US201261662592P 21/06/2012 US
(96) 20/06/2013 EP13733415.7
(97) 14/12/2016 EP2864316
(73) **Astrazeneca AB**


151 85 Södertälje, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(72) BOHLIN, Martin, Hans and STEWART, Craig Robert
(54) **КАМЗИЛАТ СОЛ НА (1R,1'R,4R)- 4-МЕТОКСИ-5"-МЕТИЛ-6'-[5-(ПРОП-1-ИН-1-ИЛ)ПИРИДИН-3-ИЛ]-3'-Н-ДИСПИРО[ЦИКЛОХЕКСАН-1,2'-ИНДЕН-1'2'-**

**ИМИДАЗОЛ]-4"-АМИН И НЕЈЗИНИ
КРИСТАЛНИ ФОРМИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА
А[БЕТА]-ПОВРЗАНИ ПАТОЛОГИИ КАКО НА
ПРИМЕР АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ**

(57) 1 Камзилат сол на (1*r*,1'*r*,4*R*)-4-метокси-5"-метил-6'-[5-(проп-1-ин-1-ил)пиридин-3-ил]-3'Н-диспиро[циклохексан-1,2'-инден-1'2"-имидазол]-4"-амин:



, има уште 12 патентни барања



(51) A 63C 9/00, A 63C 5/02

(11) 7625

(13) T1

(21) 2017/251

(22) 05/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) SI20130000124 22/05/2013 SI

(96) 30/04/2014 EP14734568.0

(97) 01/02/2017 EP2999525

(73) Elan, d.o.o.

Begunje 1 4275 Begunje na Gorenjskem, SI

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) AVGUSTIN, Vinko


(54) **РАСКЛОПЛИВА СКИЈА**

(57) 1 Расклоплива скија, којашто содржи во својот склоп, во функционална состојба преден дел (91) со врв (910) малку свиткан нагоре во однос на основата, заден дел (92) со или во основа рамен или малку подвиткан опаш (920) во однос на основата, како и централен регион

(93), прилагоден за монтирање на везовите на скиите составени од преден дел (41) и заден дел (42) и која што е адаптирана за прикачување на секој чизма на скијата кон горната површина (94) на скијата, пришто за време на употреба на скијата се одвојува од основата, додека спротивната лизгачка површина (95) за време на употреба на скијата е во правец на основата и освен тоа практично низ својата комплетна должина ограничено завршуваат кон двете ивици на скијата (96, 97), и каде што таквата скија се склопува и состои од преден дел (1) и заден дел (2), коишто се заеднички меѓусебно поврзани централно околу трансверзална геометриска оска (100) паралелно издолжувајќи се кон наведената лизгачка површина (95) и се прицврстени при нивна подреденост во линија со помош на платформа за поврзување (3), којашто е

прилагодена да го прими наведениот преден дел (41) и наведениот заден дел (42) на везовите (4) за поставување на секоја чизма на горната површина на скијата, каде што предниот дел (1) и задниот дел (2) на скијата, кога се поставени во линија, е овозможено да бидат прицврстени на таква позиција со помош на наведената платформа (3), којашто е прилагодена за меѓусебно поврзување со наведените делови (1, 2) преку ротација околу геометриската оска (200) која се издолжува низ целокупното превиткување помеѓу наведените делови (1,2) во централниот регион (93) на скијата и во исто време нормално во однос на лизгачката површина (95) на наведените делови (1, 2), кога овие се подредени, се карактеризира со тоа што предниот дел (1) на скијата е во просторот на содејство со платформата за поврзување (3) обезбедена со вдлабнат дел (11), заден дел (2) на скијата во просторот на содејство со платформата за поврзување (3) обезбедена со вдлабнат дел (21), каде што наведената платформа за поврзување (3) е адаптиран да мирува внатре во просторот на наведените вдлабнатини (11, 21), и со тоа што платформата за поврзување (3) е на секој од нејзините крајни делови (30', 30"), коишто се испакнуваат одделно еден од друг, обезбедена со испакната кружна

површина (31', 31") којашто има претходно определен радиус на закривување, и овозможено е испакнување (32', 32") на секоја од наведените испакнати површини (31', 31"), каде што наведениот вдлабнат дел (11) на предниот дел (1) завршува со вдлабната кружна површина (12), радиусот на закривување е прилагоден на радиусот на закривување на секој завршен дел (30) од платформата за поврзување (3) кому му припаѓа, и којашто е обезбедена со жлеб (13), прилагоден да биде во содејство со наведеното испакнување (32') на секој завршен дел (30') на платформата за поврзување (3) кому и припаѓа, и каде што наведениот вдлабнат дел (21) на задниот дел (2) завршува со вдлабната кружна површина (22), радиусот на закривување е прилагоден на радиусот на закривување на секој завршен дел (30") од платформата за поврзување (3) кому и припаѓа, и којашто е обезбедена со жлеб (23), прилагоден да биде во содејство со наведеното испакнување (32") на секој завршен дел (30") на платформата за поврзување (3) кому и припаѓа, преку којшто платформата за поврзување (3) може да се ротира околу наведената оска (200), кога е поставена над наведениот преден дел (1) и наведениот заден дел (2) на скијата, има уште 5 патентни барања



(51) G 01N 33/50, C 07K 7/06, C 07K 7/08, A 61K 38/17, A 61K 39/00, A 61P 35/00

(11) 7626

(13) T1

(21) 2017/253

(22) 06/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) GB201004551 19/03/2010 GB and
US315704P 19/03/2010 US

(96) 15/03/2011 EP14184348.2

(97) 08/03/2017 EP2845604

(73) immatics biotechnologies GmbH
72076 Tübingen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Lewandrowski, Peter; Weinschenk, Toni;
Walter, Steffen; Singh, Harpreet and Fritsche, Jens

(54) **Нова имунотерапија против неколку
тумори вклучувајќи гастроинтестинален и
гастричен канцер**

(57) 1 Пептид што има вкупна должина помеѓу
10 и 14 аминокиселини што содржи секвенца
одбрана од групата на
а) секвенца што се состои од секвенцата SEQ
ID No. 2 и
b) варијанта на секвенцата SEQ ID No. 2 што
предизвикува вкрстена реакција на Т-клетките
со спомнатиот пептид, при што спомнатата
варијанта е одбрана од групата на секвенци
SFNPLWLRI, SFNPLWLRL, SFNPLWLRF,
SFNPLWLRL и SFNPLWLRF
за употреба во медицината, има уште 14
патентни барања

СЛИКА 1:



(51) **G 01N 33/567, C 07K 16/24, A 61K 39/00, A 61K 39/395**

(11) **7629**

(13) T1

(21) **2017/254**

(22) 06/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US20050754889P 29/12/2005 US

(96) 28/12/2006 EP12174197.9

(97) 15/02/2017 EP2548577

(73) **Janssen Biotech, Inc.**

800/850 Ridgeview Drive

Horsham, PA 19044, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Benson, Jacqueline; Carton, Jill;

Cunningham, Mark; Orlovsky, Yevgeniya I.;

Rauchenberger, Robert and Sweet, Raymond

(54) **ЧОВЕЧКИ АНТИ-IL-23 АНТИТЕЛА,**

СОСТАВИ, ПОСТАПКИ И УПОТРЕБИ

(57) 1 Изолирано IL-23p19 антители, коешто е антители кое се врзува за p19 субединица на IL-23, коешто содржи:

(i)

(a) барем една лесна низа на варијабилен регион, споменатата лесна низа на варијабилен регион содржи:

лесна низа 1 (CDRL1) на комплементарен определувачки регион со аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:46; CDRL2 аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:52; и CDRL3 аминокиселинската секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NOS:58-61; и

(b) барем една тешка низа на варијабилен регион, споменатата тешка низа на варијабилен регион содржи:

тешка низа 1 (CDRH1) на комплементарен определувачки регион со аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:1; CDRH2 аминокиселинска секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NOS:7 и 8; и CDRH3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:40;

(ii)



(а) барем една лесна низа на варијабилен регион, споменатата лесна низа на варијабилен регион

содржи:

CDRL1 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:47;

CDRL2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:53; и

CDRL3 аминокиселинска секвенца од избрана од групата составена од SEQ ID NOS:62-67; и

(b) барем една тешка низа на варијабилен регион, споменатата тешка низа на варијабилен регион

содржи:

CDRH1 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:2;

CDRH2 аминокиселинска секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NOS:9-15; и

CDRH3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:41;

(iii)

(а) барем една лесна низа на варијабилен регион, споменатата лесна низа на варијабилен регион

содржи:

CDRL1 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:49;

CDRL2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:55; и

CDRL3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:70; и

(b) барем една тешка низа на варијабилен регион, споменатата тешка низа на варијабилен регион

содржи:

CDRH1 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:4;

CDRH2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:18; и

CDRH3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:43;

(iv)

(а) барем една лесна низа на варијабилен регион, споменатата лесна низа на варијабилен регион

содржи:

CDRL1 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:50;

CDRL2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:56; и

CDRL3 аминокиселинска секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NOS:58-68 и 71-73; и

(b) барем една тешка низа на варијабилен регион, споменатата тешка низа на варијабилен регион

содржи:

CDRH1 аминокиселинска секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NO:5;

CDRH2 аминокиселинска секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NOS:19 и 21-27; и

CDRH3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 44;

(v)

(а) лесна низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NOS:82-85; и

(b) тешка низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NOS:80 и 81;

(vi)

(а) лесна низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NOS:93-98; и

(b) тешка низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NOS:86-92;

(vii)

(а) лесна низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 102; и

(b) тешка низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO:101;

(viii)

(а) лесна низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NOS:113-116; и

(b) тешка низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца избрана од групата

составена од SEQ ID NOS:103-112;
(ix)

(a) лесна низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца којашто има барем 95% идентичност со било која од аминокиселинските секвенци избрани од групата составена од SEQ ID NOS:82-85; и

(b) тешка низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца којашто има барем 95% идентичност со било која од аминокиселинските секвенци избрани од групата составена SEQ ID NOS:80 и 81;
(x)

(a) лесна низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца којашто има барем 95% идентичност со било која од аминокиселинските секвенци избрани од групата составена SEQ ID NOS:93-98; и

(b) тешка низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца којашто има барем 95% идентичност со било која од аминокиселинските секвенци избрани од групата составена SEQ ID NOS:86-92;
(xi)

(a) лесна низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца којашто има барем 95% идентичност со аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO: 102; и

(b) тешка низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца којашто има барем 95% идентичност со аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:101;
(xii)

(a) лесна низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца којашто има барем 95% идентичност со било која од аминокиселинските секвенци избрани од групата составена SEQ ID NOS:113-116; и

(b) тешка низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца којашто има барем 95% идентичност со било која од аминокиселинските секвенци избрани од групата составена SEQ ID NOS:103-112;
(xiii)

(a) лесна низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца кодирана со нуклеотидната секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NOS:136-138; и

(b) тешка низа на варијабилен регион со аминокиселинска секвенца кодирана со нуклеотидната секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NOS: 133-135;
(xiv)

(a) лесна низа на варијабилен регион со секвенца кодирана со нуклеотидна секвенца којашто има барем 95% идентичност со било кои нуклеотидни секвенци избрани од групата составена од SEQ ID NOS:136-138; и


(b) тешка низа на варијабилен регион со секвенца кодирана со нуклеотидна секвенца којашто има барем 95% идентичност со било кои нуклеотидни секвенци избрани од групата составена од SEQ ID NOS: 133-135; или
(xv)

(a) лесна низа на варијабилен регион со секвенца кодирана со нуклеотидна секвенца којашто има барем 95% идентичност со било кои нуклеотидни секвенци избрани од групата составена од SEQ ID NOS:142-144; и


(b) тешка низа на варијабилен регион со секвенца кодирана со нуклеотидна секвенца којашто има барем 95% идентичност со било кои нуклеотидни секвенци избрани од групата составена од SEQ ID NOS:139-141.

, има уште 10 патентни барања

Слика 1А



Слика 1Б



(51) С 07D 401/04, С 07D 207/08, С 07D 211/42,
С 07D 211/46, А 61K 31/402, А 61K 31/4025, А
61K 31/445, А 61K 31/4709, А 61P 29/00

(11) 7631

(13) T1

(21) 2017/255

(22) 07/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US201261665956P 29/06/2012 US and
US201361778969P 13/03/2013 US

(96) 20/06/2013 EP13734249.9

(97) 22/02/2017 EP2867218

(73) Eli Lilly and Company

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BLANCO-PILLADO, Maria-Jesus; VETMAN,
Tatiana Natali; FISHER, Matthew Joseph and
KUKLISH, Steven Lee

(54) Соединенија на диметил-бензоева
киселина корисни за лекувањето на
воспалителни состојби





(57) 1 Соединение со формулата:



кадешто

A

е:



R1 е CH₃, CF₃, или F; X е CH или N;
R2 е H, CH₃, или F; или негова фармацевтска прифатлива сол.
R3 е CH₃, OCH₃, OH, F;
R4 е OH или CH₂OH; и , има уште 13 патентни барања

(51) **C 12N 15/82**

(11) **7634**

(13) T1

(21) **2017/256**

(22) 07/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) EP20090165164 10/07/2009 --

(96) 09/07/2010 EP10737815.0

(97) 11/01/2017 EP2451959

(73) **Schmülling, Thomas; Bartrina Y Manns, Isabel and Werner, Tomas**

Preussenallee 30 14052 Berlin, DE; Gustav-Müller-Str. 3 10829 Berlin, DE and Gustav-Müller-Strasse 3 10829 Berlin, DE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) **Schmülling, Thomas; Bartrina Y Manns, Isabel and Werner, Tomas**

(54) **НАРУШУВАЊЕ НА СКХЗ И НАЈМАЛКУ УШТЕ ЕДЕН ДРУГ СКХ ГЕН ВО РАСТЕНИЕ ИЛИ РАСТИТЕЛНА КЛЕТКА ВОДИ КОН ПОДОБРУВАЊЕ НА ОСОБИНИ**

(51) **C 06B 23/00, C 06B 25/34, C 06B 25/36, C 06C 7/00, F 42D 3/00**

(11) **7636**

(13) T1

(21) **2017/257**

(22) 11/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) DE102012110955 14/11/2012 DE

(96) 12/11/2013 EP13802260.3

(97) 01/02/2017 EP2920134

(73) **EST Energetics GmbH**

02929 Rothenburg, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **KLUNKER, Jürgen and ZIEGLER, Konrad**

(54) **СОСТАВЕНИ ИНИЦИЈАЛНИ ПОЛНЕЊА ЧУВСТВИТЕЛНИ НА ДЕТОНАТОР ЗА**

УПОТРЕБА ВО ИНЖЕНЕРСКО МИНИРАЊЕ И НИВНАТА УПОТРЕБА

(57) 1 Составено иницијално полнење кое што може да се активира со детонатор за употреба во ин-женерско минирање кое што се состои од мешавина која што содржи нитрометан и средство за формирање шуплина, каде што средството за формирање шуплина е конфигурирано како шуп-лигва стаклена микросфера, и Аеросил, како и кутија за уредот за палење, каде што иницијалното полнење е конфигурирано така да биде водоотпорно и отпорно на температура. , има уште 10 патентни барања

Kirchfeld 20a

6233 Kramsach, AT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Kern, Mario


(54) ПРИКЛУЧОК ЗА ПОТКРЕПА НА СООДВЕТЕН ДЕНТАЛЕН ИМПЛАНТ ВО ФОРМА НА ИГЛА

(57) 1 Горен дел (1) за соодветен дентален имплант во форма на игла (2) со:

- платформа (3) којашто вклучува прва површина на платформа (4) и втора површина на платформа(5),

- игла за задржување (8), монтирана на првата површина на платформата (4), за прицврстување на мезоструктура (9),
- игла за поврзување (6) за поврзување на платформата (3) со слепиот отвор (7) на денталниот имплант во форма на игла (2) којшто вклучува слеп отвор (7) соодветен на иглата за поврзување (6), се карактеризира со тоа што работ на платформата (3) е испакнат во насока на короната ориентирана надвор од иглата за поврзување (6), што резултира во формацијата во форма на плоча на првата површина на платформата (4), има уште 12 патентни барања

Слика 1 (состојба на техниката)



(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 25/00

(11) 7640

(13) T1

(21) 2017/260

(22) 11/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) DK20060001692 21/12/2006 DK and
US20070880771P 16/01/2007 US

(96) 21/12/2007 EP07846437.7

(97) 01/03/2017 EP2120997

(73) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) ANDERSEN, Olav Michael and NYKJÆR,
Anders

(54) МОДУЛАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ НА ПРОНЕУРОТРОФИН



(51) **H 02B 1/01**

(11) **7642**

(13) T1

(21) **2017/261**

(22) 12/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) ITMI20130052 16/01/2013 IT

(96) 12/12/2013 EP13826949

(97) 15/02/2017 EP2946448

(73) **Privius S.r.l.**

Via Dell'Ecologia 19 22033 Asso (CO), IT

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) TURATI, Mauro

(54) **СТРУКТУРА ЗА ОРМАН**

(57) 1 Структура за орман за електрични материјали кој се состои од основни издолжени елементи кои играат улога на столбови (2), други издолжени елементи кои играат улога на напречни греди (3) и уред за поврзување (5), уредот за поврзување (5) е прилагоден за спојување на барем две греди една со друга (3) и еден од столбовите (2), назначено со тоа што уредот за поврзување (5) се состои од основен

елемент (6) и празен елемент (7) со соседен отвор по оската (8), основниот елемент (6) од уредот за поврзување (5) има дел за вметнување (6а) прилагоден за спојување од внатре во празниот елемент (7), основниот елемент (6) понатаму е прилагоден во границите на напречните греди (3), и празниот елемент (7) е прилагоден во границите на столбот (2), назначено со тоа што празниот елемент (7), столбот (2) и делот за вметнување (6а) имаат кружни отвори (9,10,11), отворите (9,10,11) може да се подредат во линија еден во однос на друг во оперативни услови, и со тоа што елементот за спојување (12) е прилагоден да поминува низ секој од отворите (9,10,11) кога отворите (9, 10, 11) се подредени во линија, така што еден со друг си го ограничуваат празниот елемент (7), столбот (2) и делот за вметнување (6а), и со тоа што елементот за спојување (12) има дел во форма на издолжен конус (126), има уште 11 патентни барања

(51) **H 01R 103/00, H 01R 27/00, H 01R 13/655, H 01R 13/453**

(11) **7647**

(13) T1

(21) **2017/262**

(22) 12/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) MI20140252 20/02/2014 IT

(96) 16/02/2015 EP15155236.1

(97) 05/04/2017 EP2911249

(73) **4 Box S.r.l.**

Piazzale Segesta 15 20148 Milano, IT

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) Malanca, Pietro

(54) **ПОВЕЌЕКРАТНА ЕЛЕКТРИЧНА ПРИКЛУЧНИЦА**

(57) 1 Повеќекратна електрична приклучница (10) со област за вклучување (11) со намена да го прими првиот тип на приклучок (70) и најмалку еден втор тип на приклучок (74), областа за вклучување (11) има прва серија на дупки (18), првата и втората серија на дупки се наменети за аксијално внесување на иглите од првиот или вториот тип на приклучок соодветно за да се оствари електричен контакт помеѓу приклучницата и проклучокот, рабовите на областа за приклучување (11) имаат два

контакти за заземјување (19, 20) кои се издигаат над областа за вклучување (11) за да се постигне контакт и со страничното заземјување (71,72) од првиот тип на приклучок, назначено со тоа што се состои од, под областа за вклучување (11), елементи за движење (21) кои се активираат со вметнување на приклучокот (74) од вториот тип на приклучок во соодветната серија на дупки (18) и со тоа што, кога ќе се активира, тие придвижуваат барем еден од двата елементи за заземјување (19, 20) кон надворешниот дел од областа за приклучување (11), уред за движење (21) со елемент за активирање (22) кој може да се движи помеѓу првата неоперативна позиција и втората оперативна

позиција во кој се движи барем еден од двата еластични елементи за заземјување (19, 20) кон надворешниот дел од областа за вклучување (11), елементот за активирање (22) има површина (24) која е поставена наспроти барем една од дупките од втората серија на дупки (18) за да се притисне кон втората позиција спротивно на акцијата на еластичниот уред (23) со внесување на една игла (75) од приклучокот од вториот тип во барем една дупка; и два еластични контакти за заземјување (19, 20) се еластични јазичиња (19, 20) поставени во дијаметрално спротивни позиции од областа за приклучување (11).

, има уште 11 патентни барања

(51) **A 01N 43/16, A 01N 59/16, A 01P 15/00, A 01P 21/00, C 08B 37/00, C 08B 37/06**

(11) **7649**

(13) T1

(21) **2017/263**

(22) 12/04/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 05/06/2013 EP13771546.2

(97) 15/03/2017 EP3005872

(73) **AHP Cropscience, S.L.**

C/ Siderurgia nº33 Polígono Industrial

Ingruinsa 46520 Puerto de Sagunto (Valencia),

ES

(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(72) JUANES PERIS, José, Helenio; JUANES

PERIS, Luis; RAMOS RUIZ, Roberto; PARRA

ÁLVAREZ, Margarita and GIL GRAU, Salvador

(54) **ПРОИЗВОД ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ЗДРАВЈЕ
НА РАСТЕНИЈАТА, МЕТОД ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ТАКВИ ПРОИЗВОДИ И НИВНА УПОТРЕБА**

(51) **B 65D 85/804**

(11) **7650**

(13) T1

(21) **2017/264**

(22) 12/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) IT2012TV00147 30/07/2012 IT

(96) 24/07/2013 EP13773377.0

(97) 01/02/2017 EP2879977

(73) **Hausbrandt Trieste 1892 SPA**

**Via Foscarini 52 31040 Nervesa della Battaglia
(TV), IT**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ZANETTI, Fabrizio

(54) **КАПСУЛА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАПИТОЦИ**


(57) 1 Капсула (10) за подготовка на напиток од сиров материјал во форма на прашак или гранули, којашто има тело (12) од полимерен материјал којашто содржи седло (14) погодно за поставување на сиров материјал во форма на прашак или гранули, кадешто:

- наведеното седло (14) содржи отвор (16) обезбеден со прв раб (18) запечатен со прва фолија (20) непропусна на флуиди;
- комората за прибирање (22) е одделена од наведеното седло (14) со помош на долен зид (24) којшто има долен раб (26) кој се испакнува во надолжен правец (28), наведениот раб (26) е

запечатен со втора фолија (30) непропусна на флуиди;

- наведеното тело (12) е направено од пластичен материјал непропусен на флуиди, посебно на гасови и особено на атмосферски кислород;

наведената капсула се карактеризира со тоа што содржи пропусна фолија (44) обезбедена помеѓу првата фолија (20) и горниот раб (18), наведената пропусна фолија (44) го покрива отворот (16), има уште 5 патентни барања



Слика 1

(51) A 61K 39/00, A 61K 39/125, A 61K 39/12

(11) 7651

(13) T1

(21) 2017/265

(22) 12/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US20050040670 21/01/2005 US

(96) 20/01/2006 EP06719132.0

(97) 15/03/2017 EP1846027

(73) Merial, Inc.

3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth, GA 30096, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) POULET, Hervé and DAVID, Frederic Raymond

(54) ПОДОБРЕНА ВАКЦИНА ПРОТИВ КАЛИЦИВИРУС ОД МАЧКИ

(57) 1 Имуноген состав или состав за вакцина којшто содржи ветеринарно прифатлив носач или ексципиенс и барем еден изолиран калицивирус од мачка (FCV), кадешто барем едниот калицивирус на мачка е FCV вид 100869 депониран во ATCC под пристапен број РТА 5930, има уште 7 патентни барања

Scrum Isolate	Sr										SrEMI										Sr	
	A2	F1	G1	H1-2	G2	3801	H1-4	388b	431	337	35	1	2	3	5	6	7	9	255	259		
A2 (FR)	3.5	0.8	2.5	1.2	1.0	1.8	1.3	0.7	0.8	1.1	0.9	0.7	0.7	2.0	1.2	0.7	1.7	1.2	1.8			
F1 (FR)	1.2	3.0	2.2	1.9	0.9	1.1	1.0	1.9	1.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0			
G1 (FR)	1.6	0.8	2.9	1.2	1.0	1.7	0.7	0.9	2.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	1.3	1.1			
H1-2 (FR)	0.7	0.7	0.7	2.8	0.7	0.7	0.9	0.8	1.3	0.7	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7			
G2 (FR)	1.0	1.1	2.4	1.7	3.5	1.6	1.3	0.9	1.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7		
F3801 (FR)	2.4	1.5	2.0	1.7	1.2	2.8	1.1	1.2	2.0	0.7	1.2	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	1.2	1.1	2.0		
H1-4 (FR)	0.7	0.7	1.1	1.2	0.7	0.7	3.2	0.7	1.3	0.7	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7			
388b (UK)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	3.3	2.1	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7			
431 (US)	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	1.3	3.5	1.0	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7		
337 (UK)	1.0	0.7	1.1	0.7	0.7	0.9	1.1	1.2	2.2	3.2	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.9	0.7			
35 (UK)	0.7	0.7	1.0	0.7	0.7	0.7	1.1	0.8	1.6	0.7	3.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7			
EMI1 (US)	0.7	0.7	1.0	1.2	0.7	0.7	0.7	1.1	1.6	0.7	1.0	2.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.3	0.7	0.7			
EMI2 (US)	0.7	0.7	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	0.7	1.3	0.7	2.3	0.7	0.7	1.3	1.3	1.8	0.7			
EMI3 (US)	0.7	0.7	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.5	1.8	1.0	2.6	2.2	3.1	2.0	1.3	1.8	1.2	0.7			
EMI4 (US)	1.2	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	1.5	1.9	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	2.4	1.3	0.7	0.7	0.7			
EMI5 (US)	1.2	0.7	1.2	0.7	0.7	1.3	0.7	0.7	1.0	0.7	1.4	1.1	1.2	0.7	0.7	2.5	0.7	2.5	0.7			
EMI6 (US)	1.1	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7	1.3	0.7	1.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	2.0	0.7	0.7			
EMI7 (US)	1.1	0.7	1.2	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.5	0.7	2.4	0.7			
EMI8 (US)	1.1	0.7	1.2	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.5	0.7	2.4	0.7			

Слика 1

(51) C 12Q 1/70, C 12Q 1/04, A 61K 31/7052, A 61K 38/21, A 61P 31/18

(11) 7654

(13) T1

(21) 2017/266

(22) 12/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US200201426675P 15/11/2002 US

(96) 17/11/2003 EP03796412.9

(97) 01/02/2017 EP1576138

(73) Idenix Pharmaceuticals LLC and Università Degli Studi di Cagliari

320 Bent Street, Floor 4 Cambridge, MA 02141, US and Via Università n. 40 09124 Cagliari, IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SOMMADOSSI, Jean-Pierre; LA COLLA, Paolo; STANDRING, David; BICHKO, Vadim and QU, Lin

(54) 2'-МЕТИЛ НУКЛЕОЗИДИ ВО КОМБИНАЦИЈА СО ИНТЕРФЕРОН И ФЛАВИВИРИДАЕ МУТАЦИЈА

(51) G 01N 33/66, G 01N 33/50

(11) 7655

(13) T1

(21) 2017/267

(22) 12/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US20090142291P 02/01/2009 US;

US20090164365P 27/03/2009 US and

US20090649094 29/12/2009 US

(96) 31/12/2009 EP09837207.1

(97) 29/03/2017 EP2376915

(73) BioMarin Pharmaceutical Inc.

105 Digital Drive Novato, CA 94949, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) CRAWFORD, Brett E.; BROWN, Jillian R. and GLASS, Charles A.

(54) МЕТОД ЗА ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ НА MPS ИИВ НАРУШУВАЊЕ

(51) C 12N 1/20, C 12R 1/225, C 12R 1/25, A 23C 11/10, A 23L 33/135, A 23L 33/105, A 23L 11/00, A 61K 31/353, A 61K 38/16, A 61K 8/64, A 61K 8/97, A 61K 36/48, A 61K 35/747, A 61K 31/352,

A 61P 1/00, A 61P 17/14, A 61Q 19/00, A 61Q 7/00

(11) 7656

(13) T1

(21) 2017/268

(22) 12/04/2017



(45) 28/02/2018

(30) IT2010RM00378 12/07/2010 IT

(96) 11/07/2011 EP11754750.5

(97) 01/03/2017 EP2593570

(73) Giuliani S.p.A.

Via P. Palagi 2 20129 Milano, IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) BARONI, Sergio; GIULIANI, Giammaria;

BENEDUSI, Anna; GOBBETTI, Marco and DI

CAGNO, Raffaella

(54) **Ферментирана мешавина на база на соја која опфаќа изофловони-агликони, еквиол и лунасил, постапка за приредување и нејзини употреби во прехранбени медицински и козметички области**

(51) **C 07K 16/22, A 61K 39/395**

(11) **7658**

(13) T1

(21) **2017/269**

(22) 13/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US133212P 25/06/2008 US; US155041P 24/02/2009 US; US75692P 25/06/2008 US and US75697P 25/06/2008 US

(96) 25/06/2009 EP09768693.5

(97) 18/01/2017 EP2307454

(73) **ESBATech, an Alcon Biomedical Research Unit LLC**

Wagistrasse 21 8952 Schlieren, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BORRAS, Leonardo; URECH, David and GUNDE, Tea

(54) **СТАБИЛНИ И РАСТВОРЛИВИ АНТИТЕЛА ШТО ИНХИБИРААТ ВЕГФ**

(57) 1 Рекомбинантен имуноврзувач специфично врзува ВЕГФ на човек со Кд помалку од 10-8 М што содржи променлив тежок ланец (ВХ) и променлив лесен ланец (ВЛ) што неутрализира ВЕГФ на човек и содржи КОРХ1, КОРХ2, КОРХ3, КОРЛ1, КОРЛ2, и КОРЛ3 на зајак, што има барем 80% сличност на консензус секвенца од групата составена од СЕК ИД БР: 14, СЕК ИД БР: 26, СЕК ИД БР: 37, СЕК ИД БР: 49, СЕК ИД БР: 60 и СЕК ИД БР: 71, соодветно, има уште 36 патентни барања

Нацрт 1а



(51) **C 07D 401/10, C 07D 487/10, C 07D 487/08, C 07D 487/04, C 07D 217/26, C 07D 401/04, C 07D 491/10, C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 471/10, A 61K 31/4725, A 61K 31/4375, A 61K 31/437, A 61P 7/02**

(11) **7659**

(13) T1

(21) **2017/270**

(22) 13/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US201161547292P 14/10/2011 US

(96) 12/10/2012 EP12778913.9

(97) 29/03/2017 EP2766346

(73) **Bristol-Myers Squibb Company**

Route 206 and Province Line Road Princeton, NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) ORWAT, Michael J.; PINTO, Donald J.P.; SMITH II, Leon M. and SRIVASTAVA, Shefali

(54) **Супституирани соединенија на тетрахидроизохинолон како инхибитори на факторот Х1А**

(51) **C 07D 413/04, C 07D 413/14, C 07D 417/14, A 61K 31/42, A 61P 35/00**

(11) **7660**

(13) T1

(21) **2017/271**

(22) 13/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US201361805995P 28/03/2013 US and US201361860230 30/07/2013 US

(96) 27/03/2014 EP14729114.0

(97) 15/03/2017 EP2978759

(73) **Gilead Sciences, Inc.**
333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) ZABLOCKI, Jeff; МЕТОВО, Samuel E.; SPERANDIO, David; YANG, Hai; CORKEY, Britton Kenneth; JIANG, Robert H.; MARTINEZ, Ruben; KOBAYASHI, Tetsuya; AKTOUDIANAKIS, Evangelos; CHIN, Gregory; DU, Jinfa; ELBEL, Kristyna; MISH, Michael and SHEVICK, Sophie

(54) **Деривати на бензимидазолон како инхибитори на бромодомен**

(51) **B 29C 49/64, B 29C 70/04, B 65D 1/02**

(11) **7676**

(13) T1

(21) **2017/272**

(22) 13/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US201061424558 17/12/2010 US and US201113250189 30/09/2011 US

(96) 15/12/2011 EP11805341.2

(97) 01/03/2017 EP2663498

(73) **Graham Packaging PET Technologies Inc.**
700 Indian Springs Drive Lancaster, PA 17601, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) SILVERS, Kerry, W.; SCHNEIDER, Mark, D.; BOBROV, Sergey, B. and EVINS, Samuel, E.

(54) **САДОВИ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ (ПЕТ) СО ПОДОБРЕНИ ТЕРМИЧКИ СВОЈСТВА**



(51) **C 12Q 1/68**

(11) **7677**

(13) T1

(21) **2017/273**

(22) 13/04/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 22/03/2012 EP12710994.0

(97) 18/01/2017 EP2828399

(73) **LGC Genomics Limited**

Queens Road

Teddington

Middlesex TW11 0LY, GB

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) ROBINSON, Philip Steven; HOLME, John and JAIN, Nisha

(54) **СИСТЕМ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА СИНЦИРСКА РЕАКЦИЈА СО ПОМОШ НА ОЛИГОНУКЛЕОТИДИ КОИ СОДРЖАТ ФОСФОРОТИОАТНА ГРУПА**

(51) **C 07K 14/71, C 07K 16/28, C 07K 19/00, C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 3/04**

(11) **7678**

(13) T1

(21) **2017/275**

(22) 18/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) USP267321 07/12/2009 US and

USP381846 10/09/2010 US

(96) 03/12/2010 EP13183846.8

(97) 15/03/2017 EP2711375

(73) **Amgen Inc.**

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 91320-1799, US

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) Hu, Shaw-Fen Sylvia; Foltz, Ian; King, Chadwick T.; Li, Yang and Arora, Taruna

(54) **ЧОВЕЧКИ АНТИГЕН ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ КОИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА ВЕТА-KLOTНО, FGF РЕЦЕПТОРИ И НИВНИ КОМПЛЕКСИ**

(57) 1 Изолирано антитело или негов фрагмент кој што е способен за врзување за комплекс кој што содржи β -Klotho и FGFR1c и индуцира сигнализирање со посредство на FGF21 и ги содржи следните CDR-и:

а) CDRH1: SEQ ID NO: 122;
 б) CDRH2: SEQ ID NO: 133;
 ц) CDRH3: SEQ ID NO: 148;
 д) CDRL1: SEQ ID NO: 166;
 е) CDRL2: SEQ ID NO: 176; и
 ф) CDRL3: SEQ ID NO: 188.

, има уште 8 патентни барања

[illegible]

(54) Дихидропиридоф талазинон инхибитори на поли(адп-рибоза)полимераза (PARP)

**One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA
91320-1799, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) OSSLUND, Timothy, D.

(54) **ФОРМУЛАЦИИ НА АНТИТЕЛО СО
ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА**



(57) 1 Стерилна течна формулација којашто има апсолутна вискозност од 10 cP или помалку којашто содржи: (a) анти-склеростин имуноглобулин со концентрација од барем 70 mg/mL; и (b) калциум ацетат со концентрација

во опсег од 1 mM до 20 mM, кадешто анти-склеростин имуноглобулин содржи аминокиселински секвенци на SEQ ID NO: 86 и SEQ ID NO: 84. , има уште 22 патентни барања

(51) **A 61K 31/164, A 61K 31/205, A 61K 31/355, A 61K 36/31, A 61K 36/886, A 61K 38/17, A 61P 15/02**

(11) **7682**

(13) T1

(21) **2017/278**

(22) 18/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) IT2010MI02260 09/12/2010 IT

(96) 02/12/2011 EP11799655.3

(97) 15/02/2017 EP2648739

(73) **Zambon S.p.A.**

Via Lillo del Duca, 10 20091 Bresso MI, IT

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BARTORELLI, Alberto and GOBBI, Maria Rosa

(54) **ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ГЕЛ ЗА ВАГИНАЛНА СУВОСТ СО ДИРЕКТЕН И ОДЛОЖЕН ЕФЕКТ**

(57) 1 Локални вагинални состави во гел форма коишто содржат фракција на колострум збогатена со имуноглобулини, фактори на раст, хемотактички фактори и антимикробни/антивирусни фактори, делумно во слободна форма и делумно енкапсулирани во мукоадхезивни микроперли, има уште 5 патентни барања

Слика 1



(51) **B 01D 53/94, B 01J 29/04, F 01N 3/20**

(11) **7685**

(13) T1

(21) **2017/279**

(22) 19/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) EP20080008572 07/05/2008 --

(96) 18/04/2009 EP15162208

(97) 15/03/2017 EP2918330

(73) **UMICORE AG & CO. KG**

Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Seyler, Michael; Soeger, Nicola; Adelmann, Katja and Jeske, Gerald


**(54) ПОСТАПКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ АЗОТНИ
ОКСИДИ ВО ПРОТОЦИ НА ОТПАДНИ
ГАСОВИ КОИШТО СОДРЖАТ
ЈАГЛЕВОДОРОДИ СО КОРИСТЕЊЕ
КАТАЛИТИЧКИ КОНВЕРТОР SCR КОЈШТО
СОДРЖИ МОЛЕКУЛАРНО СИТО**

(57) 1 Постапка за третирање на издувните гасови од дизел мотори коишто содржат азотни оксиди (NOx) и јаглеводороди (HC) вклучувајќи:


а) додавање амонијак (NH₃) како таков или соединение-прекурсор коешто се

разложува во амонијак, од извор којшто не припаѓа на протокот на издувниот гас во протокот на издувен гас којшто содржи азотни оксиди и јаглеводороди и б) селективната конверзија на NOx со NH₃ се доставува до катализатор SCR којшто содржи мешавина од зеолити каде што најмалку 40 wt% (проценти по тежина) од катализаторот се состои од зеолити заменети со бакар (Cu) и/или железо (Fe) во коишто има најголем долен канал со ширина од 0,26 nm - 0,42 nm (од 2,6 Å до 4,2 Å), има уште 19 патентни барања

Слика 1:



Слика 2:



(51) C 07D 413/04, C 07D 403/04, C 07D 401/04, C 07D 417/04, C 07D 413/14, C 07D 471/04, A 61K 31/4439, A 61K 31/437, A 61K 31/427, A 61K 31/421, A 61P 25/18, A 61P 25/28

(11) 7686

(21) 2017/280

(30) EP20110176468 03/08/2011 --

(13) T1

(22) 19/04/2017

(45) 28/02/2018

(96) 02/08/2012 EP12741022.3

(97) 15/03/2017 EP2739615

(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GIOVANNINI, Riccardo; ROSENBROCK, Holger; MAZZAFERRO, Rocco; BERTANI, Barbara; FERRARA, Marco and LINGARD, Iain

(54) ФЕНИЛ-3-АЗА-БИЦИКЛО[3.1.0]ХЕКС-3-ИЛ-МЕТАНОНИН И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛЕК

(57) 1 Соединение со општа формула (I) или негова сол



кадешто

R1 е избран од групата од
а) 5 или 6 член моноцикличен хетероарил, којшто има 1, 2, 3 или 4 хетероатоми независно избрани од групата од O, N и S(O)_r,
б) 5 или 6 член моноцикличен делумно заситен хетероциклоалкил, којшто има 1, 2 или 3 хетероатоми независно избрани од групата од O, N и S(O)_r, и
с) 9 или 10 член бицикличен хетероарил, којшто има 1, 2 или 3 хетероатоми независно избрани од групата од O, N и S(O)_r,

кадешто r е 0, 1 или 2;
кадешто секоја од споменатите групи а), б) и с) е опционално супституирана со 1 или повеќе супституенти независно избрани од групата од C1-4-алкил-, C1-4-алкил-O-, оксетанил, тетрахидрофуранил, тетрахидропиранил, C3-6-циклоалкил- и C3-6-циклоалкил-O- и во случај кога супституентот е сврзан за азотен прстенест атом споменатиот супституент е избран од групата од C1-4-алкил-, C1-4-алкил-CO-, C3-6-циклоалкил- и C3-6-циклоалкил-CO-, и кадешто секој од споменатите C1-4-алкил-, C1-

4-алкил-O-, C1-4-алкил-CO-, оксетанил, тетрахидрофуранил, тетрахидропиранил, C3-6-циклоалкил-, C3-6-циклоалкил-CO- или C3-6-циклоалкил-O-супституенти може да бидат супституирани со 1 или повеќе супституенти независно избрани од групата од флуоро, -CF₃, -CHF₂, -CH₂F и -CN; R2 е избран од групата од водород, C1-4-алкил-, C1-4-алкил-O-, -CN и C3-6-циклоалкил-, кадешто секој од споменатите C1-4-алкил-, C1-4-алкил-O- и C3-6-циклоалкил-група може да бидат опционално супституирани со 1, 2, 3 или повеќе супституенти независно избрани од групата на флуоро, -CF₃, -CHF₂, -CH₂F и -CN; R3 е избран од групата од C1-6-алкил-O-, C3-6-циклоалкил-O-, морфолино, пиразолил и 4 до 7 член, моноцикличен хетероциклоалкил-O- со 1 кислороден атом како прстенест член и опционално 1 или 2 хетероатоми независно избрани од групата од O, N и S(O)_s со s = 0, 1 или 2, кадешто споменатиот C1-6-алкил-O- и споменатиот C3-6-циклоалкил-O- може да бидат опционално супституиран со 1, 2, 3 или повеќе супституенти независно избрани од групата од флуоро, -CF₃, -CHF₂, -CH₂F, -CN, C1-4-алкил-, C3-6-циклоалкил-, C1-6-алкил-O- и C3-6-циклоалкил-O-;

R4 е водород; или R3 и R4 заедно со прстенестите атоми од фенилната група кон којашто тие се сврзани може да формираат 4, 5 или 6 член, моноцикличен, делумно заситен хетероциклоалкил или хетероарил секој од нив има 1, 2 или 3 хетероатоми независно избрани од групата од O, N и S(O)_s со s = 0, 1 или 2, кадешто мора да има 1 прстенест кислороден атом директно сврзан за прстенестиот јаглероден атом од споменатата фенил група кон којашто R3 е сврзана за општата формула (I);

кадешто споменатата хетероциклоалкил група може да биде опционално супституирана со 1, 2, 3 или повеќе супституенти независно

избрани од групата од флуоро, -CF₃, -CHF₂, -CH₂F, -CN, C1-4-алкил-, C3-6-циклоалкил-, C1-6-алкил-O-, C3-6-циклоалкил-O-, оксетанил-O-, тетраhydroфуранил-O- и тетраhydroпиранил-O-;

R5 е водород;
R6 е избран од групата од водород, C1-4-алкил-SO₂-, C3-6-циклоалкил-SO₂- и -CN;
R7 е водород;
или еден од паровите а) R6 и R7 или б) R6 и R5 формираат заедно со прстенестите атоми од фенилната група кон која тие се сврзани, 5 или 6 член, делумно заситена моноциклична хетероциклоалкил група којашто има 1, 2 или 3 хетероатоми независно избрани од групата од O, N и S(O)_u со $u = 0, 1$ или 2, каде што мора да има 1 -SO₂- член директно сврзан за прстенестиот јаглероден атом од споменатата фенил група кон којашто R6 е сврзан за општата формула (I), каде што споменатата хетероциклоалкил група

може да биде опционално супституирана со 1, 2, 3 или повеќе супституенти независно избрани од групата од флуоро, -CF₃, -CHF₂, -CH₂F, -CN, C1-4-алкил-, C1-6-алкил-O- и C3-6-циклоалкил-O-;

или еден од паровите а) R6 и R7 или б) R6 и R5 формираат заедно со прстенестите атоми од фенилната група кон којашто тие се сврзани делумно заситена моноциклична хетероциклоалкил група којашто има 1, 2 или 3 хетероатоми независно избрани од групата од O, N и S(O)_u со $u = 0, 1$ или 2, каде што мора да има 1 -SO₂- член директно сврзан за прстенестиот јаглероден атом од споменатата фенил група кон којашто R6 е сврзан за општата формула (I), каде што споменатата хетероциклоалкил групата може да биде опционално супституирана со 1, 2, 3 или повеќе супституенти независно избрани од групата од флуоро, -CF₃, -CHF₂, -CH₂F и -C1-4-алкил-, има уште 50 патентни барања

(51) **A 61K 9/28, A 61K 31/4412**

(11) **7687** (13) T1

(21) **2017/281** (22) 20/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) EP12183331 06/09/2012 --

(96) 05/09/2013 EP13762967.1

(97) 01/02/2017 EP2892507

(73) **Bayer HealthCare LLC**

100 Bayer Boulevard Whippany, NJ 07981-0915, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) FUNKE, Adrian; SKRABS, Susanne;

KRESSE, Mayk and OBERDIECK, Ulrich

(54) **ОБЛОЖЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ШТО СОДРЖИ РЕГОРАФЕНИБ**

(57) 1 Фармацевтски состав што содржи регорафениб, хидрат, солват, метаболит или фармацевтски прифатлива сол на

регорафениб, или нивен полиморф и барем еден фармацевтски прифатлив ексципиент назначено со тоа, што фармацевтскиот состав е обложен со облога што содржи поливинил алкохол базиран полимер и опционално еден или повеќе дополнителни фармацевтски прифатливи ексципиенти каде што наведениот метаболит е одбран од групата составена од 4-[4-({[4-хлоро-3-(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3-флуорофенокси]-N-метилпиридин-2-карбоксамид 1-оксид, 4-[4-({[4-хлоро-3-(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3-флуорофенокси]-N-(хидроксиметил)пиридин-2-карбоксамид, 4-[4-({[4-хлоро-3-(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3-флуорофенокси]пиридин-2-карбоксамид и 4-[4-({[4-хлоро-3-(трифлуорометил)фенил]карбамоил}амино)-3-

флуорофенокси]пиридин-2-карбоксамид

1- оксид, има уште 14 патентни барања

(51) **C 07C 323/63, C 07C 237/30, C 07C 237/44, C 07C 255/58, C 07D 213/82, C 07D 209/08, C 07D 213/81, C 07D 417/12, C 07D 215/48, C 07D 239/42, C 07D 317/58, C 07D 319/18, C 07D 333/38, C 07D 405/12, A 61K 31/166**

(11) **7688**

(13) T1

(21) **2017/282**

(22) 20/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US2012617408330P 01/10/2012 US

(96) 30/09/2013 EP13779617.3

(97) 01/03/2017 EP2903965


(73) **Orion Corporation****Orionintie 1 02200 Espoo, FI**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SALO, Harri; HOLM, Patrik; ARVELA, Riina;
HEIKKINEN, Terhi; PRUSIS, Peteris and
ROSLUND, Mattias

(54) **N-ПРОП-2-ИНИЛ КАРБОКСАМИДНИ
ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
TPRA1 АНТАГОНИСТИ**

(57) 1 Соединение со Формула I,



кадешто А и В формираат, заедно со атомите кон којшто тие се сврзани, кадешто атомите маркирани со * и ** се сврзани за централната молекуларна половина;
X е CR5 или N,^[SEP]
Y е CR6 или N,^[SEP]
Z е CR4 или N, под услов кога Y или X е N, тогаш Z не е N,^[SEP]
R1 е (C1-C6)алкил, цикло(C3-C6)алкил,

хало(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил, хало(C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкил-S-(C1-C6)алкил, хетероциклил,^[SEP] хетероциклил(C1-C3)алкил, фенил, фенил(C1-C3)алкил, или фенокси(C1-C6)алкил, кадешто споменатиот цикло(C3-C6)алкил, хетероциклил, или фенил е несупституиран или супституиран со 1 или 2 супституент(и) секој независно е халоген, (C1-C5)алкил, хало(C1-C5)алкил, (C1-C5)алкокси, цикло(C3-C6)алкил, CN, хало(C1-C5)алкокси, (C1-C5)алкил-S-, (C1-C5)алкил-(S=O)-, (C1-C5)алкил-(O=S=O)-, (C1-C3)алкиламино или ди(C1-C3)алкиламино,^[SEP]

R2 е (C1-C6)алкил,^[SEP]R3 е (C1-C6)алкил,^[SEP]

R4 е H, халоген, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси, хало(C1-C6)алкил, хало(C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкокси(C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкил-S-, (C1-C6)алкиламино, хало(C1-C6)алкиламино, (C1-C6)алкил(C=O), CN, или хетероциклил,^[SEP]
R5 е H, халоген, (C1-C6)алкил, цикло(C3-C6)алкил, (C1-C6)алкокси, хало(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил, хало(C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкокси(C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкил-S-, (C1-C6)алкил-(S=O), (C1-C6)алкил-(O=S=O)-, хало(C1-C6)алкил-S-, хало(C1-C6)алкиламино, (C1-C6)алкил(C=O), или CN;^[SEP]

R6 е H, халоген, (C1-C6)алкил, или хало(C1-C6)алкил;

или R1 и R6 формираат, заедно со атомите кон коишто тие се сврзани, кондензиран 5 или 6 член заситен или незаситен хетероцикличен прстен којшто содржи, во дополние на азотниот атом кон којшто R1 е сврзан, 0 или 1 понатамошен хетероатом избран од N, O, и S, кадешто споменатиот хетероцикличен прстен е

несупституиран или супституиран со 1 или 2 супституент(и) секој независно е (C1-C2)алкил или халоген; или R4 и R5 формираат, заедно со јаглеродните прстенести атоми кон кои тие се сврзани, кондензиран 5, 6 или 7 член заситен или незаситен карбоцикличен прстен или кондензиран 5, 6 или 7 член заситен или незаситен хетероцикличен прстен којшто содржи 1 или 2 хетероатом(и) избрани од N, O,

и S, каде што споменатиот карбоцикличен или хетероцикличен прстен е несупституиран или супституиран со 1 или 2 супституент(s) секој независно е (C1-C2)алкил или халоген; или негова фармацевтска прифатлива сол или негов естер; со клаузула дека соединението не е 2-(метиламино)-N-(2-метилбут-3-ин-2-ил)бензамид или N-(2-метилбут-3-ин-2-ил)-(пропиламино)бензамид, има уште 16 патентни барања

(51) **B 01J 37/02**

(11) **7690**

(13) T1

(21) **2017/283**

(22) 20/04/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 20/03/2014 EP14160879.4

(97) 08/03/2017 EP2921230

(73) **Umicore AG & Co. KG**

Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Masson, Stéphane**

(54) **АЛАТКА ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ**

(57) 1 Алатката за обложување се состои од:

прво, средство (1) за реверзибилно држење и прицврстување монолитен катализатор што треба да се обложи со средство за премачкување; и второ, средство (2) за контролирање на дотокот на слојот во монолитот;


наведеното второ средство (2) се врзува со наведено прво средство (1) така што за време на постапката за обложување,

наведеното второ средство (2) доаѓа во контакт со средството за премачкување пред да дојде до монолитот;

наведеното второ средство (2) коешто е во облик на плоча со отвори (3) која, кога се користи, се поставува свртена кон средството за премачкување со страната за влез и свртена кон монолитот со страната за излез, како и канали коишто обезбедуваат комуникација од влезната до излезната страна, со цел средството за премачкување да протекнува оттаму;

каде што најмалку еден дел од наведените канали има асиметрична ширина на каналот по должината на нивната оска која е поширока од страната за влез свртена кон средството за премачкување во однос на една точка кај каналите и тие се пошироки од страната за излез на средството за премачкување во однос на една точка кај каналите; и каде што делот со помал дијаметар на каналите од наведените отвори (3) е најмалку за некои од отворите (3) порамнет поблизу до страната за излез отколку за влез, има уште 4 патентни барања

Сл. 1

(51) **C 07K 16/00**(11) **7691**

(13) T1

(21) **2017/284**

(22) 21/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US201061426619P 23/12/2010 US and
US201161540882P 29/09/2011 US

(96) 15/12/2011 EP11851794.5

(97) 01/02/2017 EP2654780

(73) **Janssen Biotech, Inc.****800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044,
US**

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) STROHL, William; JORDAN, Robert and
BREZSKI, Randall(54) **МУТАНТИ НА ФЦ АНТИТЕЛА КОИ СЕ
ОТПОРНИ НА АКТИВНА ПРОТЕАЗА**(51) **A 23L 33/21**(11) **7692**

(13) T1

(21) **2017/285**

(22) 21/04/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 30/04/2010 EP10425142.6

(97) 08/02/2017 EP2382866

(73) **Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.****Via Mantova, 166 43100 Parma, IT**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Petronio, Michela; Guasina, Luca; Giovanetti,
Marco; Morbarigazzi, Nadia and Dall'Aglio, Claudio(54) **Постапка за производство на висквити
коишто имаат подобрени органолептични
карактеристики**(57) 1 Постапка за производство на бисквити,
коишто содржат содржи, по тежина од вкупната

тежина, коишто има содржина на диетални
влакна помеѓу 10 и 25%, износ на маснотии
коишто содржат помеѓу 10 и 20% и износ на
основни шеќери коишто содржат помеѓу 12 и
22% и имат вредност на специфичен волумен
од 2.0 - 3.5 dm³/kg, се карактеризира со тоа што
содржи чекори на:

а) мешање на состојките од тестото за
бисквити;

б) формирање на наведеното тесто за бисквити
за да се добие полу-приготвен производ;

в) печење на полу-приготвениот производ
формиран од наведеното тесто, на тој начин
добивајќи ги бисквитите;


г) ладење на добиените бисквити; и

д) пакување на бисквитите;

кадешто чекорот в) на печење на полу-приготвените производи содржи чекор на нивно изложување на жежок гас кој се состои од жежок воздух и суперзагреана пара, директно издуван кон наведените полу-приготвени

производи со помош на систем за насочување на гасот.

, има уште 11 патентни барања



Сл. 1. Дијаграм на температури на печење

(51) **B 05B 7/04**

(11) **7693**

(13) T1

(21) **2017/286**

(22) 21/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) EP11176306 02/08/2011 -- and

US201161506306P 11/07/2011 US

(96) 09/07/2012 EP12732682.5

(97) 01/02/2017 EP2731729

(73) **Omya International AG**

4665 Oftringen, CH

(74) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) SAUNDERS, George and KITTREDGE, Ryan

(54) **УРЕД СО МЛАЗНИЦА ЗА**


РАСПРНСУВАЊЕ, ПРОЦЕС НА

РАСПРНСУВАЊЕ И УПОТРЕБА

(57) 1 Уред за распрснување за добивање капки кој што се состои од врв на млазница (1), млазница за течност (2), кукиште (3) кое што има глава за конвергенција на воздухот, со конус за транзиција на воздухот (A) кој што кружно ја обиколува млазницата за течност (2) која што е поврзана со централна зашилена цевка (4), при што споменатата зашилена цевка се снабдува преку влезен отвор (6), при што кукиштето (3) понатаму има најмалку еден влезен отвор за воздух (9) за сабдување со гас како кокурентен прстен околу млазницата, што се карактеризира со тоа што позицијата на млазницата за течност (2) која што е поврзана со централната зашилена цевка (4) е прилагодлива така што млазницата (2) може да се движи во или надвор од конусот за транзиција на воздухот (A).
, има уште 34 патентни барања



СЛИКА 1



СЛИКА 2

(51) C 07D 405/10, C 07D 491/052, C 07D 491/048, C 07D 401/06, C 07D 401/10, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 491/10, C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 413/10, C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/4427, A 61P 35/00, A 61P 31/12

(11) 7694

(13) T1

(21) 2017/287

(22) 24/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US201161450482P 08/03/2011 US;
US201161450561P 08/03/2011 US;
US201161508611P 16/07/2011 US and
US201261585642P 11/01/2012 US

(96) 08/03/2012 EP12754969.9

(97) 01/02/2017 EP2683244

(73) 3-V Biosciences, Inc.

3715 Haven Ave., Suite 220 Menlo Park, CA
94025, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) OSLOB, Johan D.; McDOWELL, Robert S.;
JOHNSON, Russell; YANG, Hanbiao; EVANCHIK,
Marc; ZAHARIA, Cristiana A.; CAI, Haiying and
HU, Lily W.

(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ МОДУЛАТОРИ НА
ЛИПИДНА СИНТЕЗА

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/519

(11) 7695

(13) T1

(21) 2017/288

(22) 24/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US823311P 23/08/2006 US and
US938776P 18/05/2007 US

(96) 21/08/2007 EP07789277.6

(97) 01/02/2017 EP2057156

(73) **KuDOS Pharmaceuticals Limited**
1 Francis Crick Avenue Cambridge Biomedical
Campus Cambridge
CB2 0AA, GB


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MENEAR, Keith, Allan; MALAGU, Karine;
SMITH, Graeme, Cameron, Murray; DUGGAN,
Heather Mary Ellen; LEROUX, Frederic Georges
Marie and MARTIN, Niall, Morrisson, Barr

(54) **2-МЕТИЛМОРФОЛИН ПИРИДО-,**
ПИРАЗО- И ПИРИМИДО-ПИРИМИДИН
ДЕРИВАТИ КАКО МТОР ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение со формулата I:



или негова фармацевтски прифатлива
сол, назначено со тоа, што:
X5 и X6 се секое CH;
X8 е N;

R7 е опционално супституирана фенил или пиридинил група, каде што опционалните супституенти се одбрани од -NH₂, флуоро, хидроксил, циано, нитро, метил, метокси, -CH₂OH, -CO₂H, -CONH₂, -CONHMe, -CONHEt, -CONHCH₂CH₂F, -CONHCH₂CHF₂, -CONHCH₂CH₂OH, -CONMeEt, -CONMe₂, N-метилпиперазинилкарбонил и 4-хидроксипиперидинилкарбонил; и R2 е NRN5RN6 каде што RN5 и RN6 заедно со азотот на кој тие се врзани формираат опционално супституирана имидазолил, морфолино, тиоморфолино, пиперадинил, хомопиперадинил, пиперазинил, хомопиперазинил или пиролидинил, назначено со тоа, што опционални N-супституенти на пиперазинил и хомопиперазинил групите се одбрани од C1-7алкил и естер, и опционални C-супституенти за имидазолил, морфолино, тиоморфолино, пиперадинил, хомопиперадинил, пиперазинил, хомопиперазинил или пиролидинил групите се одбрани од фенил, естер, амид и C1-4 алкил, има уште 9 патентни барања

(51) **B 65D 85/804**

(11) **7697**

(13) T1

(21) **2017/290**

(22) 24/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) DE102011010589 07/02/2011 DE;
DE102011012881 02/03/2011 DE;
DE202010013500U 22/09/2010 DE and
US201113044217 09/03/2011 US

(96) 20/09/2011 EP14178389.4

(97) 01/02/2017 EP2801538

(73) **K-fee System GmbH**

Senefelder Strasse 44 51469 Bergisch
Gladbach, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Machlich, Gotthard


(54) **КАПСУЛА ЗА ЕДНА УПОТРЕБА И**
МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ПИЈАЛОК
КОРИСТЕЈЌИ КАПСУЛА ЗА ЕДНА УПОТРЕБА

(57) 1 Капсула за една употреба (1) за произведување пијалок, што има тело на капсула (2) со основа на капсула (3) и страна за полнење (4), со празнина (100) за примање ронлива или течна основа за пијалок (101) што е формирана помеѓу основата на капсулата (3) и страната за полнење (4), и со филтер елемент (7) што е поставен помеѓу основата за

пијалок (101) и основата на капсулата (3), со филтер елементот (7) што е поставен во регионот на основата на капсулата (3) назначено со тоа, што филтер елементот (7) содржи филц структура (7.1, 7.3), подобро

иглеста филц структура (7.1, 7.3), што е подобро обезбедена на или во структура за поддршка (7.2).

, има уште 24 патентни барања



Начерт 1

(51) **C 12N 15/90**

(11) **7698**

(13) T1

(21) **2017/291**

(22) 24/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) US201161552900P 28/10/2011 US and
US201161556579P 07/11/2011 US

(96) 29/10/2012 EP14177863.9

(97) 01/02/2017 EP2818478

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

**777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Stevens, Sean; Murphy, Andrew, J.; Wang, Li-hsien and Dore, Anthony, T.

(54) **Хуманизиран IL-6 и IL-6 рецептор**

(57) 1 Генетски мурино животно што содржи замена на ендеген локус на мурино IL-6 од мурино ген што кодира IL-6 со човечки ген што кодира човечки IL-6, назначен со тоа, што човечкиот ген што кодира човечки IL-6 е под контрола на ендегени регулаторни елементи на мурино на ендегениот локус на мурино IL-6. , има уште 9 патентни барања



НАЧРТ 1

(51) **H 04R 1/24, H 04R 9/04, H 04R 9/02**

(11) **7699**

(13) T1

(21) **2017/292** (22) 24/04/2017
(45) 28/02/2018
(30) HUP1200534 17/09/2012 HU
(96) 16/09/2013 EP13774496.7
(97) 15/03/2017 EP2896218
(73) **Magyar Innovációs Szövetség; Novinex Innováció és Kutatás-Hasznosító Iroda and Papp, Gergely**

Árpád Fejedelem útja 79 1036 Budapest, HU; Budafoki út 91 1117 Budapest, HU and Köztársaság u.9 6768 Baks, HU
(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(72) PAPP, Gergely
(54) **КОАКСИЈАЛНА ПОСТАВЕНОСТ НА ЗВУЧНИЦИ**

(51) **A 61K 38/02, A 61K 38/16, A 61K 47/26, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P 25/00**
(11) **7705** (13) T1
(21) **2017/295** (22) 25/04/2017
(45) 28/02/2018
(30) US201514608126 28/01/2015 US
(96) 24/09/2015 EP15186721.5
(97) 22/03/2017 EP3050556
(73) **TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.**
5 Basel Street P.O. Box 3190 49131 Petah Tikva, IL

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) SAFADI, Muhammad; COHEN, Rakefet and HAVVAN, Sasson
(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ФАРМАЦЕВТСКА ПОДГОТОВКА ШТО СОДРЖИ ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ**


(51) **C 07K 16/28, C 07K 16/46, C 07K 16/30**
(11) **7706** (13) T1
(21) **2017/296** (22) 25/04/2017
(45) 28/02/2018
(30) US201161577327P 19/12/2011 US
(96) 12/11/2012 EP12798623.0
(97) 15/03/2017 EP2794658
(73) **Synimmune GmbH**
Auf der Morgenstelle 15 72076 Tübingen, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GROSSE-HOVEST, Ludger; JUNG, Gundram and DURBEN, Michael

(54) **БИСПЕЦИФИЧНА МОЛЕКУЛА НА АНТИТЕЛО**
(57) 1 Рекомбинантна биспецифична молекула на антитело составена од Fab фрагмент којшто содржи прво врзувачко место за прв антиген, единечна низа на Fv фрагмент којшто содржи второ врзувачко место за втор антиген и имуноглобулински CH2 домен, кадешто Fab фрагментот понатаму го содржи регионот за спојување, кадешто Fab фрагментот и единечната низа на Fv фрагмент се поврзани преку CH2 домен, кадешто барем еден аминокиселински остаток на CH2 домен којшто е способен да посредува во сврзувањето со Fc

рецептори е во недостаток или е мутиран и кадешто понатаму аминокиселинските остатоци на позициите на секвенца 226 и 229 (нумерирањето на позициите на секвенци е во согласност со ЕУ-индекс), се во недостаток или мутирани, кадешто барем едниот аминокиселински остаток од регионот на спојувањето или CH2 домен којшто е способен


да го посредува сврзувањето на Fc рецептори е во недостаток или мутиран, е избран од групата составена од позиција на секвенца 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 265, 297, 327, и 330 (нумерирањето на позициите на секвенци е во согласност со ЕУ-индекс). , има уште 14 патентни барања

СЛИКА 1




(51) **C 07D 498/08, A 61K 31/53, A 61P 35/00**
 (11) **7707** (13) T1
 (21) **2017/297** (22) 26/04/2017
 (45) 28/02/2018
 (30) US20080055661P 23/05/2008 US
 (96) 21/05/2009 EP09751541.5
 (97) 29/03/2017 EP2294072
 (73) **Wyeth LLC**
235 East 42nd Street New York, NY 10017-5755, US
 (74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) **VENKATESAN, Aranapakam M.; CHEN, Zecheng; DEHNHARDT, Christoph M.; DOS**

SANTOS, Osvaldo; DELOS SANTOS, Efen Guillermo; ZASK, Arie; VERHEIJEN, Jeroen C.; KAPLAN, Joshua Aaron; RICHARD, David J.; AYRAL-KALOUSTIAN, Semiramis; MANSOUR, Tarek S.; GOPALSAMY, Ariamala; CURRAN, Kevin J. and SHI, Mengxiao
 (54) **ТРИАЗИН СОЕДИНЕНИЈА КАКО P13 КИНАЗНИ И МТОР ИНХИБИТОРИ**
 (57) 1 Соединение со Формулата I:



кадешто:

R1 е



R2 е опционално супституиран фенол-NH-COR3;

R3 е NHR5;

R5 е фенол супституиран со Y-Q кадешто


Y е C(O) и

Q е 3-10 член C1-C9 хетероцикл, супституиран со ди(C1-C6 алкил)амино-, којшто е 3-10 член C1-C9 хетероцикл е избран од групата составена од азиридин, оксиран, оксирен, тиран, пиролин, пиролидин, дихидрофуран, тетраhydroфуран, дихидротииофен, тетраhydroттиофен, дитиолан, пиперидин, 1,2,3,6-тетраhydroпиперидин-1-ил, тетраhydroпиран, пиран, тиан, тиин, пиперазин, оксазин, 5,6-дихидро-4H-1,3-оксазин-2-ил, 2,5-диазабицикло[2.2.1]хептан, 2,5-

диазабицикло[2.2.2]октан, 3,6-диазабицикло[3.1.1]хептан, 3,8-диазабицикло[3.2.1]октан, 6-окса-3,8-диазабицикло[3.2.1]октан, 7-окса-2,5-диазабицикло[2.2.2]октан, 2,7-диокса-5-азабицикло[2.2.2]октан, 2-окса-5-азабицикло[2.2.1]хептан-5-ил, 2-окса-5-азабицикло[2.2.2]октан, 3,6-диокса-8-азабицикло[3.2.1]октан, 3-окса-6-азабицикло[3.1.1]хептан, 3-окса-8-азабицикло[3.2.1]октан-8-ил, 5,7-диокса-2-азабицикло[2.2.2]октан, 6,8-диокса-3-азабицикло[3.2.1]октан, 6-окса-3-азабицикло[3.1.1]хептан, 8-окса-3-азабицикло[3.2.1]октан-3-ил, 2-метил-2,5-диазабицикло[2.2.1]хептан-5-ил, 1,3,3-триметил-6-азабицикло[3.2.1]окт-6-ил, 3-хидрокси-8-азабицикло[3.2.1]октан-8-ил-, 7-метил-3-окса-7,9-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-ил, 9-окса-3-азабицикло[3.3.1]нонан-3-ил, 3-окса-9-азабицикло[3.3.1]нонан-9-ил, 3,7-диокса-9-азабицикло[3.3.1]нонан-9-ил, 4-метил-3,4-дихидро-2H-1,4-бензоксазин-7-ил, тиазин, дитиан, и диоксан;

и

R4 е



или негова фармацевтска прифатлива сол.

, има уште 10 патентни барања

(51) В 22D 41/34, В 22D 41/28

(11) 7709

(21) 2017/298

(13) T1

(22) 27/04/2017

(45) 28/02/2018

(30) EPA11000737 31/01/2011 --

(96) 24/01/2012 EP12701680.6

(97) 22/02/2017 EP2670546

(73) Stopinc Aktiengesellschaft

Bösch 83a 6331 Hünenberg, CH

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ


Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(72) STEINER, Benno and EHRENGRUBER, Reinhard

(54) ПЛОЧА ЗА ЗАТВАРАЊЕ КАКО КЛИЗЕН ЗАТВАРАЧ НА ГРЛО НА САД ИЗРАБОТЕН ОД ЛИЕН МЕТАЛ

(57) 1 1. Плоча за затворање со лизгање на грлото на контејнер кој содржи растопен метал во кои две надворешните надолжни страни, отворање на проток (21, 31) поставен на централно надолжна оска (A) од плочката за затворање (20, 30, 40, 50) и површина за затворање (S) која поминува од следниот се обезбедени, при што, таму се формирани на секоја од овие две надворешни надолжни

страни најмалку две поврзувачки површини (20а, 20б, 30а, 30б, 40а, 40б; 50А, 50В) кои служат како површини за стегање или како површини за центрирање на плочата за затворање (20, 30, 40, 50), кои се под агол (α , β) во однос на надолжната оска (A) формирајќи стеснување на плочата, карактеристичен со тоа што барем на површината на поврзувањето (20а, 30а, 40а, 50а) на страната на површината за затворање (S) соседните надворешни страни (20с; 30С) се обезбедени, кои се соодветно во помал агол (γ) за да се надолжната оска (A) од оние на површини на поврзувањето (20а, 30а, 40а, 50а) или се наредени приближно паралелно на надолжната оска. , има уште 9 патентни барања



(51) C 08J 3/20, C 08J 3/22, C 08K 3/26, B 29B 7/46, B 29B 7/90, B 29B 9/06, B 29C 47/10

(11) 7710

(13) T1

(21) 2017/299

(22) 27/04/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 05/04/2013 EP13162601.2

(97) 22/02/2017 EP2787026

(73) Omya International AG

4665 Oftringen, CH

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Müller, Holger; Leonhardt, Jürgen; Spehn, Jürgen and Michel, Eduard

(54) ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОЗИТЕН ПОЛИМЕРЕН МАТЕРИЈАЛ СО ЗГОЛЕМЕНА СОДРЖИНА ЗА ПОЛНЕЊЕ

(57) 1 Процес за производство на композитен полимерен материјал, каде што процесот се состои од следните чекори:

(а) обезбедување минерален материјал за полнење;

(б) обезбедување на полимерен материјал;
(в) пренесување на минералниот материјал за полнење од чекорот (а) и полимерниот материјал од чекорот (б) во мешалка;
(г) формирање на композитен полимерен материјал во споменатата мешалка;

каде што минералниот материјал за полнење од чекорот (а) се додава на полимерниот материјал од чекорот (б) во количина потребна за минералната содржина за полнење на добиениот композитен полимерен материјал да биде во распон од 150 до 900 phr, при што минералниот материјал за полнење од чекорот (а) се додава на полимерниот

материјал од чекорот (б) со користење на технологија за директно додавање, при што споменатата технологија се состои од додавање и мешање на споменатиот минерален материјал за полнење со споменатиот полимерен материјал во уред за директно додавање во спротивна насока од делот за мешање на мешалката, каде што уредот за директно додавање е во директна врска со делот за мешање на мешалката така што нема пневматско пренесување на добиената мешавина во делот за мешање, при што споменатата мешалка е екструдер, и каде што полимерниот материјал содржи поливинил хлорид, има уште 8 патентни барања

(51) **A 61L 27/26**

(11) **7696**

(13) T1

(21) **2017/331**

(22) 08/05/2017

(45) 28/02/2018

(30) KR20090101388 23/10/2009 KR

(96) 03/12/2009 EP09850624.9

(97) 15/03/2017 EP2491960

(73) **Sewon Cellontech Co., Ltd**

Hanguk HP Building 83 Uisadang-daero

Yeongdeungpo-gu Seoul, KR

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) JANG, Jae-Deog; PARK, Hyun-Shin; LEE, Sae-Bom; YU, Ji-Chul; JANG, Cheong-Ho; KIM, Hyun-jo; YEO, Se-Ken; PARK, Ju-Hee and KIM, Seok-Jung

(54) **СОСТАВ ЗА ПОПРАВКА НА
'РСКАВИЧНО ТКИВО И МЕТОД ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИОТ**

(51) **A 61M 16/00, A 61M 16/06, A 61M 16/20, A 61M 16/10, A 61M 16/12, A 61M 16/08**

(11) **7630**

(13) T1

(21) **2017/342**

(22) 11/05/2017

(45) 28/02/2018

(30) US201261733134P 04/12/2012 US;

US201361784238P 14/03/2013 US and

US201361856367P 19/07/2013 US

(96) 04/12/2013 EP13812306.2

(97) 15/02/2017 EP2928531

(73) **Ino Therapeutics LLC**

**Perryville III Corporate Park 53 Frontage Road
Third Floor Hampton, New Jersey 08827-9001,
US**

(74) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) FLANAGAN, Craig; FREED, Simon; KLAUS, John; KOHLMANN, Thomas; MEGLASSON, Martin D.; NAIDU, Manesh and SHAH, Parag

(54) **КАНИЛА ЗА МИНИМИЗИРАЊЕ НА
РАЗБЛАЖУВАЊЕТО НА ДОЗАТА ЗА ВРЕМЕ
НА ИСПОРАКАТА НА АЗОТ МОНОКСИД**


(57) 1 Носна канила за терапевтски гас што му се дава на пациент кој што има потреба од тоа, која што има:

прв лумен, втор лумен, и трет лумен:

првиот лумен е азот моноксид лумен (1604) за давање на прв терапевтски гас кој што содржи азот моноксиден на пациент кој што има потреба од тоа, вториот лумен е активирачки лумен (1606), и третиот лумен е кислороден лумен (1608) за давање на втор терапевтски гас кој што содржи кислород на пациентот; и

азот моноксидниот лумен (1604), активирачкиот

лумен (1606), и кислородниот лумен (1608) се соединуваат во носниот дел на канилата (1602), при што носниот дел на канилата (1602) овозможува одвоени патишта за доток до пациентот на азот моноксидниот лумен (1604) и кислородниот лумен (1608) така што азотниот моноксид и кислородот не се мешаат во носниот дел на канилата (1602), што се карактеризира со тоа што азот моноксидниот лумен (1604) има внатрешен дијаметар кој што е помал од внатрешните дијаметри на активирачкиот лумен (1606) и кислородниот лумен (1608), но е поголем од внатрешниот дијаметар на азот моноксидниот лумен во носниот дел канила (1602), има уште 11 патентни барања



(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **7632**

(13) T1

(21) **2017/343**

(22) 11/05/2017

(45) 28/02/2018

(30) US121092P 09/12/2008 US

(96) 08/12/2009 EP09764997.4

(97) 12/04/2017 EP2376535

(73) **F. Hoffmann-La Roche AG**

Grenzacherstrasse 124 4070 Basel, CH

(74) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) WU, Yan; IRVING, Bryan; CHEUNG, Jeanne; CHIU, Henry; LEHAR, Sophie, M.; MAECKER, Heather and MARIATHASAN, Sanjeev

(54) **АНТИ-PD-L1 АНТИТЕЛА И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА Т-КЛЕТКИТЕ**

(51) **B 08B 3/00**

(11) **7633**

(13) T1

(21) **2017/346**

(22) 12/05/2017

(45) 28/02/2018

(30) AT20110001860 21/12/2011 AT

(96) 20/12/2012 EP12819051.9

(97) 08/03/2017 EP2794134

(73) **Commerzbank Mattersburg im Burgenland Aktiengesellschaft**
Judengasse 11 7210 Mattersburg, AT

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Philipp, Franz Josef

(54) **ПРОЦЕС ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈА
ОД ОТПАДНИ МАТЕРИЈАЛИ ШТО СОДРЖАТ
ОРГАНСКИ МАТЕРИИ**

(51) **C 07D 471/04, C 07F 9/6561, C 07K 5/068, C 07K 5/062, A 61K 38/00, A 61K 31/437, A 61P 35/00**

(11) **7635**

(13) T1

(21) **2017/349**

(22) 15/05/2017

(45) 28/02/2018

(30) EP13171508 11/06/2013 --

(96) 06/06/2014 EP14728949.0

(97) 05/04/2017 EP3008062

(73) **Bayer Pharma Aktiengesellschaft**
Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KOSEMUND, Dirk; SIEMEISTER, Gerhard;
LERCHEN, Hans-Georg; KRENZ, Ursula; LIENAU,
Philip; SCHULZE, Volker; STÖCKIGT, Detlef;
LÜCKING, Ulrich; WENGNER, Antje Margret;
BIERER, Donald; BRÜNING, Michael and
TEREBESI, Ildikó

(54) **ПРОЛЕК ДЕРИВАТИ НА
СУПСТИТУИРАНИ ТРИАЗОЛОПИРИДИНИ**

(57) 1 Соединение со општата формула (I):



(I)

назначено со тоа, што :

RA претставува група одбрана

од:

- C(=O)-(CH₂)₃-N(H)R₃,
- C(=O)-(CR₄R₅)-N(R₆)R₇,
- C(=O)-O-(CH₂)₂-N(H)R₃,
- C(=O)-O-(CR₄R₅)-O-P(=O)(OH)₂,
- C(=O)-O-(CR₄R₅)-O-C(=O)-R₈,
- C(=O)-O-(CR₄R₅)-O-C(=O)-CH(R₆)-NH-C(=O)-R₉;

R1 претставува група одбрана од метокси- и
2,2,2-трифлуороетокси-;

R2 претставува група одбрана од:

каде што "*" ја покажува точката на
прикачување на која е прикачен фенил
прстенот R2;

R3 претставува група одбрана од:

C1-C6-алкил, C3-C6-циклоалкил-;
4- до 7-член хетероциклоалкил-;
наведената група е опционално супституирана,
еднаш или повеќе пати, идентично или
различно, со група одбрана од:

- OH, -NH₂, -N(H)R₁₀, -N(R₁₀)R₁₁, -O-
- P(=O)(OH)₂;

R4 и R5, независно едно од друго,
претставуваат група одбрана од водороден
атом и C1-C3-алкил- група,

или

R4 и R5, заедно со јаглеродниот атом на кој тие



се прикачени, формираат C3-C6-циклоалкил прстен;
 R6 претставува водороден атом или C1-C3-алкил- група;
 R7 претставува водороден атом или група - C(=O)R9;
 R8 претставува група одбрана од:
 C1-C6-алкил, C3-C6-циклоалкил-,
 4- до 7-член хетероциклоалкил-;
 наведената група е опционално супституирана,
 еднаш или повеќе пати, идентично или
 различно, со група одбрана од:
 - OH, -NH₂, -N(H)R₁₀, -N(R₁₀)R₁₁ -O-
 P(=O)(OH)₂;
 R9 претставува група

or R9 претставува група одбрана од:

каде што "*" ја покажува точката на прикачување на која е прикачена карбонил групата R₉;
 R₁₀ и R₁₁, независно едно од друго, претставуваат група одбрана од водороден атом и C1-C3-алкил-група, или
 R₁₀ и R₁₁, заедно со азотниот атом на кој тие се прикачени формираат 4- до 7-член хетероциклоалкил прстен;
 R₁₂ претставува група одбрана од водороден атом, -OH, -NR₁₀R₁₁, -NH-C(=NH)-NH₂;
 n е цел број од 0, 1, 2, 3 или 4;
 или негов таутомер, N-оксид, хидрат, солват, или сол, или мешавина од истите., има уште 15 патентни барања

(51) **C 07D 235/02, C 07D 491/107, C 07D 405/12, C 07D 403/12, C 07D 401/12, C 07D 491/20, C 07D 401/04, A 61K 31/506, A 61K 31/4439, A 61K 31/4188, A 61K 31/4184, A 61P 25/28**

(11) **7637** (13) T1
 (21) **2017/350** (22) 15/05/2017
 (45) 28/02/2018

(30) US201061425852P 22/12/2010 US and
 US201161529620P 31/08/2011 US

(96) 21/12/2011 EP11850232.7

(97) 01/03/2017 EP2655378

(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Södertälje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KERS, Annika; CSJERNYIK, Gabor;
 KARLSTRÖM, Sofia; KOLMODIN, Karin; NYLÖF,

Martin; ÖHBERG, Liselotte; RAKOS, Laszlo;
 SANDBERG, Lars; SEHGELMEBLE, Fernando;
 SÖDERMAN, Peter; SWAHN, Britt-Marie and VON
 BERG, Stefan

(54) **СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА
 КАКО ВАСЕ ИНХИБИТОРИ**

(57) Соединение назначено со тоа, што е
 (1r,1'R,4R)-4-метокси-5"-метил-6'-[5-(проп-
 1-ин-1-ил)пиридин-3-ил]-3'H-
 диспиро[циклохексан-1,2'-инден-1',2"-
 имидазол]-4"-амин:



или негова фармацевтски прифатлива сол,
 , има уште патентни барања

(51) **C 12N 9/16, C 12N 9/22, A 61K 38/00**

(11) **7718**

(13) T1

- | | | |
|--|-----------------|---|
| (21) 2017/362 | (22) 19/05/2017 | (57) 1 Полипептид што содржи RN-аза и променлив Fc домен, назначено со тоа, што RN-азата е оперативно споена, опционално со поврзувач, со променливиот Fc домен, каде што променливиот Fc домен е променлив |
| | (45) 28/02/2018 | човечки IgG1 Fc домен што содржи аминокиселинска супституција што го намалува врзувањето, споредено со див-тип, за Fcγ рецептор или комплементарен протеин или обете, каде што полипептидот има функција на редуциран ефектор опционално одбрано од групата составена од опсонизацијата, фагоцитоза, комплементарно зависна цитотоксичност, и антитело-зависна клеточна цитотоксичност. |
| (30) US257458P 02/11/2009 US and US370752P 04/08/2010 US | | , има уште 14 патентни барања |
| (96) 02/11/2010 EP10827655.1 | | |
| (97) 22/02/2017 EP2496691 | | |
| (73) University of Washington | | |
| UW Center for Commercialization 4311 11th Avenue N.E., Suite 500 Seattle, WA 98105-4608, US | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ | | |
| ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје | | |
| (72) LEDBETTER, Jeffrey, A.; HAYDEN-LEDBETTER, Martha; ELKON, Keith and SUN, Xizhang | | |
| (54) ТЕРАПЕВТСКИ НУКЛЕАЗА СОСТАВИ И МЕТОДИ | | |



Наврт 1

- | | |
|---|---|
| (51) C 07D 471/04, A 61K 31/541, A 61K 45/06 | (96) 25/06/2010 EP10724881.7 |
| | (97) 01/03/2017 EP2445911 |
| (11) 7627 | (13) T1 |
| (21) 2017/376 | (22) 26/05/2017 |
| | (45) 28/02/2018 |
| (30) US220688P 26/06/2009 US | (73) Galapagos N.V.
Generaal de Wittelaan L11 A3 2800 Mechelen,
BE |


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MENET, Christel Jeanne Marie and SMITS,
Koen Kurt

(54) **5-ФЕНИЛ-[1,2,4]ТРИАЗОЛО[1,5-
А]ПИРИДИН-2-ИЛ КАРБОКСАМИДИ КАКО ЈАК
ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение според формулата



или негова фармацевтски прифатлива
сол.

, има уште 14 патентни барања

(51) **С 07К 16/22, С 07К 16/26, А 61К 45/06, А
61К 39/00, А 61К 31/216, А 61К 39/395**

(11) **7628**

(13) Т1

(21) **2017/397**

(22) 30/05/2017

(45) 28/02/2018

(30) US20090290092P 24/12/2009 US;
US20100306359P 19/02/2010 US;
US20100328316P 27/04/2010 US;
US20100349273P 28/05/2010 US and
US20100356126P 18/06/2010 US

(96) 23/12/2010 EP10798240.7

(97) 15/03/2017 EP2516466

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) CHEN, Gang; SLEEMAN, W., Mark;
GUSAROVA, Viktoria and KIM, Jee, H.

(54) **ЧОВЕКОВИ АНТИТЕЛА НА ЧОВЕЧКИ
АНГИОПОЕТИН-КАКО ПРОТЕИН 4**

(57) 1 Изолирано човечко антитело или негов
антиген-сврзувачки фрагмент што специфично
се врзува со човечки ангиопоетин-како протеин
4, опфаќа:

(а) тежок ланец комплементарно одредувачки
регион 1 / тежок ланец комплементарно
одредувачки регион 2 / тежок ланец
комплемтарно одредувачки регион 3 што ја
има комбинацијата на аминокиселинска
секвенца од SEQ ID NO: 28/30/32; и
(b) со лесен ланец комплементарно
одредувачки регион 1 / лесен ланец
комплемтарно одредувачки регион 2 / лесен
ланец комплементарно одредувачки регион 3
што ја има комбинацијата на аминокиселинска
секвенца од SEQ ID NO: 36/38/40.

, има уште 12 патентни барања

HCDR

482
 100
 150
 200
 250
 300
 350
 400
 450
 500
 550
 600
 650
 700
 750
 800
 850
 900
 950
 1000
 1050
 1100
 1150
 1200
 1250
 1300
 1350
 1400
 1450
 1500
 1550
 1600
 1650
 1700
 1750
 1800
 1850
 1900
 1950
 2000
 2050
 2100
 2150
 2200
 2250
 2300
 2350
 2400
 2450
 2500
 2550
 2600
 2650
 2700
 2750
 2800
 2850
 2900
 2950
 3000
 3050
 3100
 3150
 3200
 3250
 3300
 3350
 3400
 3450
 3500
 3550
 3600
 3650
 3700
 3750
 3800
 3850
 3900
 3950
 4000
 4050
 4100
 4150
 4200
 4250
 4300
 4350
 4400
 4450
 4500
 4550
 4600
 4650
 4700
 4750
 4800
 4850
 4900
 4950
 5000
 5050
 5100
 5150
 5200
 5250
 5300
 5350
 5400
 5450
 5500
 5550
 5600
 5650
 5700
 5750
 5800
 5850
 5900
 5950
 6000
 6050
 6100
 6150
 6200
 6250
 6300
 6350
 6400
 6450
 6500
 6550
 6600
 6650
 6700
 6750
 6800
 6850
 6900
 6950
 7000
 7050
 7100
 7150
 7200
 7250
 7300
 7350
 7400
 7450
 7500
 7550
 7600
 7650
 7700
 7750
 7800
 7850
 7900
 7950
 8000
 8050
 8100
 8150
 8200
 8250
 8300
 8350
 8400
 8450
 8500
 8550
 8600
 8650
 8700
 8750
 8800
 8850
 8900
 8950
 9000
 9050
 9100
 9150
 9200
 9250
 9300
 9350
 9400
 9450
 9500
 9550
 9600
 9650
 9700
 9750
 9800
 9850
 9900
 9950
 10000

Надглед 1.

(51) C 07D 205/04, A 61K 31/397, A 61P 37/00, A 61P 35/00

(11) 7723

(13) T1

(21) 2017/409

(22) 01/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 01/09/2010 EP10807754.6

(97) 22/03/2017 EP2676953

(73) **Novartis AG**

Lichtstrasse 35

4056 Basel, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Ciszewski, Lech; De La Cruz, Marilyn;
Karpinski, Piotr H.; Mutz, Michael; Riegert,
Christian; Vogel, Caspar and Sschneeberger,
Ricardo


(54) ХЕМИФУМАРАТ СОЛ НА 1-[4-[1-(4-ЦИКЛОХЕКСИЛ-3-ТРИФЛУОРОМЕТИЛ-БЕНЗИЛОКСИИМИНО)-ЕТИЛ]-2-ЕТИЛ-БЕНЗИЛ]-АЗЕТИДИН-3-КАРБОКСИЛНА

КИСЕЛИНА ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАНОТ НА ЛИМФОЦИТ-ПОСРЕДУВАНИ БОЛЕСТИ

(57) 1 Хемифумарат сол на 1-(4-{1-[(Е)-4-циклохексил-3-трифлуорометил-бензилоксиимино]-етил}-2-етил-бензил)-азетидин-3-карбоксилна киселина за употреба во третирање или спречување болести или нарушувања посредувани од лимфоцитни интеракции, назначено со тоа, што болеста или нарушувањето е одбрано од акутни или хронични ало- или ксенографти од клетки, ткива или органи или задоцента функција на графт, графт во однос на домаќин болест; ревматоиден артритис, системски лупус еритематозус, Хашимото тиреоидитис, мијастенија гравис, дијабетес тип I или II и нарушувања поврзани со истите, васкулитис, пернициозна анемија, Сјогренов синдром, увеитис, псоријаза, Гравесова офталмопатија, алопеција ареата; алергиски болести подобро алергиска астма, атопичен дерматитис, алергиски ринитис/конјуктивитис, алергиски

контактен дерматитис; инфламаторни болести евентуално со скриени абнормални интеракции, подобро воспалително заболување на цревата, Кронава болест или улцеративен колитис, вродена астма, инфламаторна повреда на белите дробови, инфламаторна повреда на црниот дроб, инфламаторна гломеруларна повреда, атеросклероза, остеоартритис, надразнувачки контактен дерматитис и дополнително егзематозен дерматитис, себороичен дерматитис, кутани манифестации на имунолошки-посредувани нарушувања, инфламаторна болест на очите, кератокоњуктивит, инфламаторна миопатија; миокардитис или хепатитис исхемија/реперфузиска повреда, подобро миокарден инфаркт, удар, стомачна исхемија, бубрежна слабост или хеморагичен шок,

трауматски шок; лимфоми на Т клетки или леукемии на Т клетки; инфективни болести, подобро токсичен шок, септичен шок, адултен респираторен дистрес синдром или вирусни инфекции, подобро СИДА, вирусен хепатитис, хронична бактериска инфекција; мускулни болести, подобро полимиозитис; или сенилна деменција; канцер, подобро канцер на дојка, или како анти-ангиоген агенс; периферни невропатии, особено акутни или хронични демиелинизирачки невропатии како на пример Гијен-Бареов синдром (ГБС), хронична инфламаторна демиелинизирачка полирадикулопатија (CIDP), мултифокална моторна невропатија со спроводен блок (MMN), и парапротеинемична демиелинизирачка периферна невропатија (PDN). , има уште 13 патентни барања



(51) **C 07K 14/52, A 61K 38/00**

(11) **7724**

(13) T1

(21) **2017/411**

(22) 01/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 13/08/2004 EP04781153.4

(97) 05/04/2017 EP1675606

(73) **Janssen Pharmaceuticals, Inc.**

1125 Trenton-Harbourton Road

Titusville, NJ 08560, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) MACDONALD, Brian, R.; YURKOW, Edward, John and WEIS, Jeffery, Kenneth

(54) ПЕПТИДИ И СОЕДИНЕНИЈА КОИ СЕ ВРЗУВААТ ЗА РЕЦЕПТОРИ НА ТРОМБОПОИЕТИН

(51) **B 01J 20/18, B 01J 20/28, B 01J 20/30, B 01J 29/70, C 01B 37/02, C 01B 39/08, C 01B 39/12, C 01B 39/46**

(11) **7725**

(13) T1

(21) **2017/413**

(22) 05/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 17/06/2011 EP11727425.8

(97) 22/03/2017 EP2582625

(73) **BASF SE**

67056 Ludwigshafen am Rhein, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MÜLLER, Ulrich; YILMAZ, Bilge; PFAFF, Meike; XIAO, Feng-Shou; XIE, Bin and ZHANG, Haiyan

(54) **СИНТЕТИЧКИ ПРОЦЕС БЕЗ ОРГАНОМАТРИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕОЛИТСКИ МАТЕРИЈАЛ СО СТРУКТУРА ОД LEV-ТИП, ЗЕОЛИТСКИ МАТЕРИЈАЛ ДОБИЕН НА ОВОЈ НАЧИН И НЕГОВА УПОТРЕБА**


(57) 1 Синтетички процес без органомаатрица за производство на зеолитски материјал кој што има рам-ковна струкура од LEV-тип која што содржи YO2 и која што незадолжително содржи X2O3, каде што споменатиот процес се состои од следните чекори

(1) подготвување на мешавина која што има зрнца кристали и еден или повеќе извори за YO2; и

(2) кристализирање на мешавината добиена во чекорот (1);

каде што Y е Si, а X е тривалентен елемент селектиран од групата која што се состои од Al, B, In, Ga, и мешавини од два или повеќе од нив, каде што зеолитскиот материјал незадолжително се состои од еден или повеќе алкални метали M, и каде што зрната кристали содржат зеолитски материјал кој што има рамковна структура од LEV-тип.

, има уште 37 патентни барања



(51) C 07C 215/76, C 07D 209/12, C 07D 413/12, C 07D 409/12, C 07D 405/12, C 07D 401/12, C 07D 209/08, C 07D 417/12, C 07D 209/14, C 07D 209/18, C 07D 215/56, A 61K 31/47, A 61K 31/4709, A 61P 35/00, A 61P 31/00, A 61P 25/00

(11) 7726

(21) 2017/420

(30)

(96) 24/06/2005 EP12152225.4

(97) 05/04/2017 EP2502911

(13) T1

(22) 05/06/2017

(45) 28/02/2018

(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Boston, MA 02210, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) Zhou, Jinglan; Hadida Ruah, Sarah S.; Hazlewood, Anna R.; Grootenhuis, Peter D. J.; Van Goor, Fredrick F.; Singh, Ashvani K. and McCartney, Jason

(54) МОДУЛАТОРИ НА АТФ ВРЗУВАЧКИ
КАСЕТНИ ТРАНСПОРТЕРИ

(51) A 61J 1/20

(11) 7727

(21) 2017/421

(30)

(96) 25/08/2011 EP15164909.2

(97) 22/03/2017 EP2923688

(13) T1

(22) 05/06/2017

(45) 28/02/2018

(73) Baxalta GmbH and Baxalta Incorporated
8152 Glattpark, Opfikon, CH and Bannockburn, IL 60015, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) Houghton, Frederick Charles II; Roush, Daniel E. and Ariagno, Scott

(54) СКЛОП ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА ОД СТРАНА НА

КОРИСНИКОТ

(51) C 07D 261/18, C 07D 253/08, C 07D 249/04,
C 07D 401/04, C 07D 261/18, C 07D 405/12, A
61K 31/4439, A 61K 31/42, A 61K 31/4192, A 61K
31/415, A 61P 13/12, A 61P 9/12

(11) 7728

(13) T1

(21) 2017/427

(22) 06/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 06/06/2013 EP13729232.2

(97) 12/04/2017 EP2864292

(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC
901 Gateway Boulevard

South San Francisco, CA 94080, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FLEURY, Melissa and HUGHES, Adam


(54) НЕПРИЛИСИН ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение со формула XII:



кадешто:


(i) Ra е H; Rb е Cl; X е




и

R2 е H, R4 е -OH, и R7 е избран од -CH2CF3, -
(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -

C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -
CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -
CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -
CHRCOC(O)-C1-4 алкил, -CHRCOC(O)O-C2-
4алкил, -CHRCOC(O)O-циклохексил, -C2-
4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRD-NH2, -
CH2OC(O)CHRD-NHC(O)O-C1-6алкил, бензил, и




или R2 е H, R4 е избран од -O-бензил, -
OCHRCOC(O)-C1-4алкил, -OCH2OC(O)CHRD-
NH2, и -OCH2OC(O)CHRD-NHC(O)O-C1-6алкил,
и R7 е избран од H и -CH2OC(O)CH3; или R2 е
избран од -C(O)-C1-6алкил, -C(O)CHRD-NH2, -
C(O)CHRD-NHC(O)O-C1-6алкил, и -P(O)(ORe)2,
R4 е -OH, и R7 е H; или
(ii) Ra е H; Rb е Cl; X е




и

R2 е H, R3 е -OH и R7 е избран од -CH2CF3, -
(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -
C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -
CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -
CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -
CHRCOC(O)-C1-4алкил, -CHRCOC(O)O-C2-
4алкил, -CHRCOC(O)O-циклохексил, -C2-
4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRD-NH2, -
CH2OC(O)CHRD-NHC(O)O-C1-6алкил, бензил, и




или R3 е избран од -OC(O)CH₂CH₃, -OC(O)CH₂CH(CH₃)₂, -OC(O)-фенил, -OCH₂OC(O)CH(Rd)-NH₂, и -OCH₂OC(O)CH(Rd)-NHC(O)O-C1-балкил, и R7 е H; или R2 е избран од -C(O)-C1-балкил, -C(O)CH(Rd)-NH₂, -C(O)CH(Rd)-NHC(O)O-C1-балкил, и -P(O)(ORe)₂, R3 е -OH, и R7 е H; или ^[1]_{SEP}

(iii) Ra е H; Rb е Cl; X е




и

R2 е H, R3 е -OH и R7 е избран од -CH₂CH₃, -CH₂CH(CH₃)₂, -CH₂CF₃, -(CH₂)₂CF₃, -CH₂CF₂CH₃, -CH₂CF₂CF₃, -C(CH₃)(CF₃)₂, -CH(CH₂CH₃)CF₃, -CH(CH₃)CF₂CF₃, -(CH₂)₂-3ОН, -CH₂CH(NH₂)COOCH₃, -(CH₂)₂OCH₃, -CH(Rc)OC(O)-C1-4алкил, -CH(Rc)OC(O)O-C2-4алкил, -CH(Rc)OC(O)O-циклохексил, -C2-4алкилен- N(CH₃)₂, -CH₂OC(O)CH(Rd)-NH₂, -CH₂OC(O)CH(Rd)-NHC(O)O-C1-балкил, бензил, и




или R2 е H, R3 е избран од -OC(O)CH₂CH₃, -OC(O)CH₂CH(CH₃)₂, -OC(O)-фенил, -OCH₂OC(O)CH(Rd)-NH₂, и -OCH₂OC(O)CH(Rd)-NHC(O)O-C1-балкил, и R7 е H; или R2 е избран од -C(O)-C1-балкил, -C(O)CH(Rd)-NH₂, -C(O)CH(Rd)-NHC(O)O-C1-балкил, и -P(O)(ORe)₂, R3 е -OH, и R7 е H; или ^[1]_{SEP}

(iv) Ra е F; Rb е Cl; X е



и

R2 е H и R7 е избран од H, -CH₂CH₃, -CH₂CF₃, -(CH₂)₂CF₃, -CH₂CF₂CH₃, -CH₂CF₂CF₃, -C(CH₃)(CF₃)₂, -CH(CH₂CH₃)CF₃, -CH(CH₃)CF₂CF₃, -(CH₂)₂-3ОН, -CH₂CH(NH₂)COOCH₃, -(CH₂)₂OCH₃, -CH(Rc)OC(O)-C1-4алкил, -CH(Rc)OC(O)O-C2-4алкил, -CH(Rc)OC(O)O-циклохексил, -C2-4алкилен- N(CH₃)₂, -CH₂OC(O)CH(Rd)-NH₂, -CH₂OC(O)CH(Rd)-NHC(O)O-C1-балкил, бензил, и




или

R2 е избран од -C(O)-C1-балкил, -C(O)CH(Rd)-NH₂, -C(O)CH(Rd)-NHC(O)O-C1-балкил, и -P(O)(ORe)₂, и


R7 е H; или ^[1]_{SEP}

(v) Ra е H; Rb е Cl; X е




и


R2 е H и R7 е избран од H, -CH₂CH₃, -CH₂CF₃, -(CH₂)₂CF₃, -CH₂CF₂CH₃, -CH₂CF₂CF₃, -C(CH₃)(CF₃)₂, -CH(CH₂CH₃)CF₃, -CH(CH₃)CF₂CF₃, -(CH₂)₂-3ОН, -CH₂CH(NH₂)COOCH₃, -(CH₂)₂OCH₃, -CH(Rc)OC(O)-C1-4алкил, -CH(Rc)OC(O)O-C2-4алкил, -CH(Rc)OC(O)O-циклохексил, -C2-4алкилен- N(CH₃)₂, -CH₂OC(O)CH(Rd)-NH₂, -CH₂OC(O)CH(Rd)-NHC(O)O-C1-балкил, бензил, и




или R² е избран од -C(O)-C1-балкил, -C(O)CHRD-NH₂, -C(O)CHRD-NHC(O)O-C1-балкил, и -P(O)(OR_e)₂, и R⁷ е H; или ^[1 SEP]
(vi) R_a е H; R_b е Cl; X е



и
R² е H и R⁷ е избран од H, -CH₂CH₃, -CH₂CF₃, -CH₂CF₂CH₃, -CH₂CF₂CF₃, -C(CH₃)(CF₃)₂, -CH(CH₂CH₃)CF₃, -CH(CH₃)CF₂CF₃, -(CH₂)₂-3OH, -CH₂CH(NH₂)COOCH₃, -(CH₂)₂OCH₃, -CHRCOC(O)-C1-4алкил, -CHRCOC(O)O-C2-4алкил, -CHRCOC(O)O-циклохексил, -C2-4алкилен-N(CH₃)₂, -CH₂OC(O)CHRD-NH₂, -CH₂OC(O)CHRD-NHC(O)O-C1-балкил, бензил, и




или R² е избран од -C(O)-C1-балкил, -C(O)CHRD-NH₂, -C(O)CHRD-NHC(O)O-C1-балкил, и -P(O)(OR_e)₂, и R⁷ е H; или ^[1 SEP]
(vii) R_a е H; R_b е Cl; X е




R е H или -CH₃; и ^[1 SEP]
R² е H и R⁷ е избран од -CH₂CH₃, -CH₂CF₃, -(CH₂)₂CF₃, -CH₂CF₂CH₃, -CH₂CF₂CF₃, -C(CH₃)(CF₃)₂, -CH(CH₂CH₃)CF₃, -CH(CH₃)CF₂CF₃, -(CH₂)₂-3OH, -


CH₂CH(NH₂)COOCH₃, -(CH₂)₂OCH₃, -CHRCOC(O)-C1-4алкил, -CHRCOC(O)O-C2-4алкил, -CHRCOC(O)O-циклохексил, -C2-4алкилен-N(CH₃)₂, -CH₂OC(O)CHRD-NH₂, -CH₂OC(O)CHRD-NHC(O)O-C1-балкил, бензил, и




или R² е избран од -C(O)-C1-балкил, -C(O)CHRD-NH₂, -C(O)CHRD-NHC(O)O-C1-балкил, и -P(O)(OR_e)₂, и R⁷ е H; или ^[1 SEP]
(viii) R_a е F; R_b е Cl; X е




и
R² е H, R⁴ е -OH, и R⁷ е избран од -CH₂CF₃, -(CH₂)₂CF₃, -CH₂CF₂CH₃, -CH₂CF₂CF₃, -C(CH₃)(CF₃)₂, -CH(CH₂CH₃)CF₃, -CH(CH₃)CF₂CF₃, -(CH₂)₂-3OH, -CH₂CH(NH₂)COOCH₃, -(CH₂)₂OCH₃, -CHRCOC(O)-C1-4алкил, -CHRCOC(O)O-C2-4алкил, -CHRCOC(O)O-циклохексил, -C2-4алкилен-N(CH₃)₂, -CH₂OC(O)CHRD-NH₂, -CH₂OC(O)CHRD-NHC(O)O-C1-балкил, бензил, и




или
R² е H, R⁴ е избран од -O-бензил, -OCHRCOC(O)-C1-4алкил, -OCH₂OC(O)CH[CH(CH₃)₂]NH₂, -OCH₂OC(O)CH[CH(CH₃)₂]-NHC(O)OCH₃ и




и R7 е H; или R2 е избран од -C(O)-C1-6алкил, -C(O)CHRD-NH2, -C(O)CHRD-NHC(O)O-C1-6алкил, и -P(O)(ORe)2, R4 е -OH, и R7 е H; или ^[1]SEP (ix) Ra е H; Rb е Cl; X е



и R2 е H и R7 е избран од -CH2CH3, -CH2CF3, -(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -CHRCOC(O)-C1-4алкил, -CHRCOC(O)O-C2-4алкил, -CHRCOC(O)O-циклохексил, -C2-4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRD-NH2, -CH2OC(O)CHRD-NHC(O)O-C1-6алкил, бензил, и




или R2 е избран од -C(O)-C1-6 алкил, -C(O)CHRD-NH2, -C(O)CHRD-NHC(O)O-C1-6алкил, и -P(O)(ORe)2, и R7 е H; или ^[1]SEP (x) Ra е H; Rb е H; X е



и R2 и R4 се H, и R7 е избран од -CH2CF3, -(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -CH2OC(O)CH3, -CH2OC(O)(CH2)2CH3, -CHRCOC(O)O-C2-4алкил, -CHRCOC(O)O-циклохексил, -C2-4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRD-NH2, -CH2OC(O)CHRD-NHC(O)O-C1-6алкил, и бензил; или R2 е H, R4 е избран од -CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]-NHC(O)OCH3 и -CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]NH2, и R7 е H; или R2 е избран од -C(O)-C1-6алкил, -C(O)CHRD-NH2, -C(O)CHRD-NHC(O)O-C1-6алкил, и -P(O)(ORe)2, R4 е H, и R7 е H; или R2 е H, R4 е -CH2OP(O)(ORe)2 или -CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]NH2, и R7 е -CH2CH3; или R2 е -C(O)CH[CH(CH3)2]NH2, R4 е H, и R7 е

CH2CH(NH2)COOCH3, -CHRCOC(O)-C1-4алкил, -CHRCOC(O)O-C2-4алкил, -CHRCOC(O)O-циклохексил, -C2-4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRD-NH2, -CH2OC(O)CHRD-NHC(O)O-C1-6алкил, и бензил; или R2 е H, R4 е избран од -CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]-NHC(O)OCH3 и -CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]NH2, и R7 е H; или R2 е избран од -C(O)-C1-6алкил, -C(O)CHRD-NH2, -C(O)CHRD-NHC(O)O-C1-6алкил, и -P(O)(ORe)2, R4 е H, и R7 е H; или R2 е H, R4 е -CH2OP(O)(ORe)2 или -CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]NH2, и R7 е -CH2CH3; или R2 е -C(O)CH[CH(CH3)2]NH2, R4 е H, и R7 е -CH2CH3; или ^[1]SEP

(xi) Ra е H; Rb е Cl; X е



и R2 и R4 се H, и R7 е избран од H, -CH2CH3, -CH2CF3, -(CH2)2CF3, -CH2CF2CH3, -CH2CF2CF3, -C(CH3)(CF3)2, -CH(CH2CH3)CF3, -CH(CH3)CF2CF3, -(CH2)2-3OH, -CH2CH(NH2)COOCH3, -(CH2)2OCH3, -CH2OC(O)CH3, -CH2OC(O)(CH2)2CH3, -CHRCOC(O)O-C2-4алкил, -CHRCOC(O)O-циклохексил, -C2-4алкилен-N(CH3)2, -CH2OC(O)CHRD-NH2, -CH2OC(O)CHRD-NHC(O)O-C1-6алкил, и бензил; или R2 е H, R4 е избран од -CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]-NHC(O)OCH3 и -CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]NH2, и R7 е H; или R2 е избран од -C(O)-C1-6алкил, -C(O)CHRD-NH2, -C(O)CHRD-NHC(O)O-C1-6алкил, и -P(O)(ORe)2, R4 е H, и R7 е H; или R2 е H, R4 е -CH2OP(O)(ORe)2 или -CH2OC(O)CH[CH(CH3)2]NH2, и R7 е -CH2CH3; или R2 е -C(O)CH[CH(CH3)2]NH2, R4 е H, и R7 е -CH2CH3; каде што секој Rс е независно H или -C1-Залкил; секој Rd е независно H, -CH3, -

CH(CH₃)₂, фенил, или бензил; и секој Re е независно H, -C1-балкил, или фенил; или , има уште 16 патентни барања негова фармацевтска прифатлива сол.

(51) **G 01N 33/53, C 07F 9/6561, C 07H 19/20, A 61K 31/675, A 61P 31/12, A 61P 35/00**

(11) **7729**

(13) T1

(21) **2017/430**

(22) 07/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 20/07/2001 EP13164300.9

(97) 19/04/2017 EP2682397

(73) **GILEAD SCIENCES, INC.**

Foster City, California 94404, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) He, Gong-Xin; Lee, William, A.; Rohloff, John, C.; Becker, Mark, W.; Chapman, Harlan, H.; Cihlar, Tomas; Eisenberg, Eugene, J.; Kernan, Michael, R.; Prisbe, Ernest, J. and Sparacino, Mark, L.

(54) **ПРОЛЕКОВИ НА АНАЛОГ НА ФОСФОНАТНИ НУКЛЕОТИДИ И ПОСТАПКИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА И ДОБИВАЊЕ НА ИСТИТЕ**

(51) **C 07K 16/00**

(11) **7730**

(13) T1

(21) **2017/431**

(22) 07/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 30/03/2011 EP11714860.1

(97) 03/05/2017 EP2552955

(73) **Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha**

5-1, Ukima 5-chome Kita-ku

Tokyo 115-8543, JP

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) IGAWA, Tomoyuki; ISHII, Shinya; MAEDA, Atsuhiko and NAKAI, Takashi

(54) **АНТИТЕЛА СО МОДИФИЦИРАН АФИНТЕТ ЗА FCRN КОИШТО**

ПОТТИКНУВААТ ОТСТРАНУВАЊЕ НА АНТИГЕН

(57) 1 Антитело коешто содржи антиген-врзувачки домен и човечки FcRn-врзувачки домен, коешто има човечка FcRn врзувачка активност на pH 5.5 и на pH 7.0 и пониска антиген-врзувачка активност на pH 5.5 отколку на pH 7.0, кадешто човечката FcRn-врзувачка активност на pH 7.0 и на 25°C е појака од KD 3.2 μM, кадешто човечкиот FcRn-врзувачки домен е Fc домен којшто е добиен при супституција на различни аминокиселини за барем една аминокиселина на Fc домен од човечки IgG1, IgG2, IgG3 или IgG4. , има уште 13 патентни барања

Слика 1



(51) **A 61F 11/04**

(11) **7731**

(21) **2017/432**

(13) T1

(22) 08/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 21/11/2011 EP11793370.5

(97) 29/03/2017 EP2658491

(73) **National University of Ireland, Maynooth Maynooth, County Kildare, IE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) O'GRADY, Paul; O'NEILL, Ross and PEARLMUTTER, Barak A.

(54) **МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА СЕНЗОРНА СУПСТИТУЦИЈА**

(57) 1 Апаратура конфигурирана за да се користи при третирање на тинитус, која што се состои од единица за обработка на звукот, тактилна единица и интерфејс меѓу нив, каде што:



споменатата тактилна единица има низа од електрокожни стимулатори од кои што секој може да биде независно активиран за да предизвика тактилен стимул кај еден субјект, и влез за добивање на мноштво сигнали за активирање од споменатиот интерфејс и насочување на индивидуалните сигнали за активирање кон индивидуалните стимулатори; и споменатата единица за обработка на звукот се состои од:

влез конфигуриран така да прима аудио сигнал; процесор на дигитални сигнали кој што може да го анализира споменатиот аудио сигнал и да го генерира споменатото мноштво од сигнали кои го претставуваат споменатиот аудио сигнал со поделба на споменатиот аудио сигнал во серија на рамки во временски домен, вршејќи трансформација на секоја рамка за да генерира група коефициенти кои што ја претставуваат

споменатата рамка, и мапирајќи ја споменатата група на коефициенти на група сигнали за активирање за да се применат на ни-зата; и излез конфигуриран така да го прима споменатото мноштво од сигнали за активирање од споменатиот процесор на дигитални

сигнали и да го внесе споменатото мноштво сигнали за активирање во споменатиот интерфејс.

, има уште 14 патентни барања



(51) **C 12N 15/113, A 61K 31/7088**

(11) **7732**

(13) **T1**

(21) **2017/433**

(22) **08/06/2017**

(45) **28/02/2018**

(30)

(96) **21/09/2001 EP14176300.3**

(97) **19/04/2017 EP2801618**

(73) **Academisch Ziekenhuis Leiden**

2333 ZA Leiden, NL

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **van Deutekom, Judith Christina Theodora;**

Den Dunnen, Johannes Theodorus and Van


Ommen, Garrit-Jan Boudewijn

(54) **ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА ПРЕСКОКНУВАЊЕ НА ЕКСОН ВО ЕУКАРИОТСКИ КЛЕТКИ**


(57) 1 Антисенс олигонуклеотид од 14 до 40 нуклеотиди кои што содржат дел од hAON#23: 5'-TGGCATTCTAGTTTGG-3' (НИЗА ИД БР: 18), при што споменатиот олигонуклеотид е способен да предизвика прескокнување на ексонот 51 на дистрофинот пре -mRNA во една клетка, каде што споменатиот олигонуклеотид е комплементарен со дел од ексонот 51 и каде што споменатиот олигонуклеотид е способен за специфично мешање со низа за препознавање на кај споменатиот ексон.

, има уште 8 патентни барања

СЛИКА 1



СЛИКА 2



(51) Н 04N 19/82, Н 04N 19/117

(11) 7733

(13) T1

(21) 2017/434

(22) 08/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 05/04/2011 EP15191967.7

(97) 07/06/2017 EP2999227

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro

Yeongtong-gu

Suwon-si

Gyeonggi-do 16677, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ALSHINA, Elena; ALSHIN, Alexander and
SHLYAKHOV, Nikolay

(54) ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА
КОДИРАЊЕ НА ВИДЕО СО КОМПЕНЗАЦИЈА
ЗА ВРЕДНОСТ НА ПИКСЕЛ СПОРЕД ПИКСЕЛ
ГРУПИТЕ, И ПОСТАПКА И АПАРАТУРА ЗА
ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО СО ПОМОШ НА
ИСТИТЕ

(57) 1 Апаратура за декодирање на видео,
апаратурата содржи:


процесор којшто е конфигуриран за добивање,
од податочен ток, информација околу типот на
корекција на вредноста на пиксел и, кога
информацијата околу типот на корекција на
вредноста на пикселот индицира тип на опсег и
граничен тип, добивање на множество на
компензациски вредности од податочниот ток;
компензатор на тип на опсег којшто е подесен
за, кога информацијата околу типот на
корекција на вредноста на пикселите индицира
тип на опсег, додавање на компензациска
вредност, од множеството на компензациски
вредности, кон пиксел во опсег помеѓу
пикселите на постоен блок, кадешто вкупниот
дијапазон на вредности на пикселите е со
минимална вредност од вредностите на
пикселите до максимална вредност од
вредностите на пикселите, и секцијата којашто
одговара на вкупниот дијапазон на вредности
на пикселите е рамномерно поделена во

множество на опсези, опсегот е еден од множеството опсези, вредноста на пикселот е во дијапазон на вредности на пикселот кои одговараат на опсегот, множеството на компензациски вредности одговара на множеството на опсези и компензациски вредности кои одговараат на опсегот; и компензатор на граничен тип којшто е подесен за, кога информацијата околу типот на корекција на вредноста на пикселите индицира граничен тип, додавање на компензациска вредност, од множеството на компензациски вредности, кон пиксел којшто одговара на ниво на гранична вредност помеѓу пикселите на


постоен блок, кадешто нивото на гранична вредност е одредено врз основа на тоа дали вредноста на пикселот (30) е поголема или помала од вредноста на соседните обновени пиксели (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38) во вертикален, хоризонтален или дијагонален правец, множеството на компензациски вредности одговара на множеството на нивоа на гранични вредности, и компензациската вредност одговара на нивото на гранична вредност помеѓу множеството на нивоа на гранични вредности.

, има уште 0 патентни барања


Слика 1



Слика 2



Слика 3



(51) A 61K 31/436, A 61K 31/5377, A 61K 9/00, A 61K 38/17, A 61K 39/395, A 61K 31/573

(11) 7734

(21) 2017/438

(30)

(96) 05/04/2006 EP06749324.7

(97) 17/05/2017 EP1868635

(13) T1

(22) 09/06/2017

(45) 28/02/2018

(73) Bristol-Myers Squibb Company

Route 206 and Province Line Road

Princeton, NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) HAGERTY, David and RUSNAK, James



**(54) МЕТОДИ ЗА ТРЕТМАН НА ИМУНИ
НАРУШУВАЊА ПОВРЗАНИ СО**

**ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ГРАФТ СО
РАСТВОРЛИВ СТЛА4 МУТАНТ**

(51) **F 26B 5/06, A 61K 9/19**

(11) **7735**

(13) T1

(21) **2017/440**

(22) 09/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 31/05/2012 EP12726998.3

(97) 03/05/2017 EP2741740

(73) **Merial, Inc.**

3239 Satellite Boulevard

Bldg. 500

Duluth, GA 30096, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **GENIN, Noel, Yves Henri Jean**

**(54) КОНЗЕРВИРАЊЕ НА БИОЛОШКИ
ПРОИЗВОДИ СО ПОМОШ НА ВАКУУМ,
ОСОБЕНО НА ВАКЦИНИ**

(57) 1 Постапка за витрификација на биолошки материјал којашто ги содржи чекорите на формулирање на течен биолошки препарат, со подложување на препаратот на контролирани промени на притисок и температура за да се редуцира влажната содржина на формулацијата за помалку од околу 5% од тежина, со што се витрифицира биолошкиот материјал; кадешто постапката понатаму ги содржи чекорите на:

(a) додавање кон течниот препарат на активни биолошки состојки, стабилизатори, коишто ја редуцираат или ја елиминираат штетата предизвикана со подложување на биолошките состојки на криогени средства за конзервирање, вклучувајќи прилинг, витрификација, и сушење со смрзнување и опционално додавање на еден или повеќе адјуванси;

(b) полнење на шишенца со биолошкиот препарат од чекор (a);

(c) полнење на шишенца во контејнер со контролирана температура, кадешто температурата е помеѓу -15°C и 10°C, особено помеѓу -10°C и 5°C, и уште повеќе, особено околу 5°C;

(d) редуцирање на воздушниот притисок во контејнерот со контролирана температурата се додека не се добие притисок во опсег од 15-30 мбари;

(e) одржување на притисокот добиен за време на чекор (d) за помеѓу 5 и 20 минути, особено помеѓу 10 и 15 минути, за да се дозволи температурата на производот да се стабилизира и да се дозволи на испарливи гасови, коишто вклучуваат карбонати, да бидат ослободени од биолошкиот препарат, кадешто температурата во контејнерот останува околу 4°C до околу 6°C, или околу 5°C за време на овој чекор;

(f) намалување на воздушниот притисок во контејнерот до околу 4 до околу 7 мбари, или околу 5 мбари, за помеѓу околу 5 до околу 20 минути;

(g) одржување на притисокот од чекор (f) за околу 30 до околу 60 минути, којшто дозволува биолошки препарат да стане по концентриран;

(h) покачување на температурата во контејнерот од негативна на позитивна температура (помеѓу околу 30°C до околу 50°C) во текот на помеѓу 45 и 85 минути или околу 60 минути и држење на притисокот константен се до постигнување на околу 10°C до околу 20°C, или околу 15°C;

(i) редуцирање на воздушниот притисок во контејнер до околу 1.5 до околу 4 мбари, или

околу 3 мбари, за да се забрза
концентрирањето, и додека не се постигне
температурата во контејнерот и одржи околу
30°C за околу 30 минути до околу 90 минути,
или 60 минути;


(j) понатамошно редуцирање на притисокот до
помеѓу околу 0.5 и околу 4.0 мбари, или околу 1
мбар, и одржување на константен притисок
додека не биде комплетирано пенењето;

(k) понатамошно редуцирање на притисок до
помеѓу околу 5 мбар и околу 100 мбар, или

околу 25 мбар, додека температурата се
одржува на околу 30°C за околу 400 до околу
2400 или повеќе минути, се додека
посакуваната влажност не се добие од помеѓу
околу 0.5% до околу 15%, или околу 1% до
околу 4%;

(l) затварање на шишенцата во контејнер за
сушење со смрзнување, со што се комплетира
витрификацијата.

, има уште 8 патентни барања



(51) C 07D 207/16, C 07D 401/06, C 07D 401/12,
C 07D 401/14, C 07D 403/12, C 07D 417/12, C
07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 409/04, C 07D
409/12, C 07D 413/12, C 07D 405/06

(11) 7736

(13) T1

(21) 2017/448

(22) 13/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 04/02/2011 EP11702449.7

(97) 25/04/2017 EP2534132

(73) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacherstrasse 124 4070 Basel , CH

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) ZHANG, Jing; BARTKOVITZ, David Joseph;
CHU, Xin-Jie; DING, Qingjie; JIANG, Nan; LIU,
Jin-Jun; ROSS, Tina Morgan and ZHANG,
Zhuming

(54) СУПСТИТУИРАНИ ПИРОЛИДИН-2-
КАРБОКСИМИДИ

(51) **C 07H 21/04, A 61K 48/00**

(11) **7737**

(13) T1

(21) **2017/449**

(22) 13/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 04/09/2012 EP12830346.8

(97) 24/05/2017 EP2753364

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp.**

Rahway, NJ 07065-0907, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) FU, Tong-Ming; WANG, Dai and MEDJ, Muneeswara Babu

(54) **УСЛОВНО РАЗМНОЖУВАЊЕ НА ЦИТОМЕГАЛОВИРУС КАКО ВАКЦИНА ЗА CMV**

(57) 1 Цитомегаловирус (CMV) кој што не е способен за условно размножување, кој што , има уште 21 патентни барања

содржи:


(а) пентамерен gH комплекс кој што содржи UL128, UL130, UL131, gH и gL; и
(б) нуклеинска киселина која што шифрира фузиски протеин помеѓу есенцијален протеин и дестабилизирачки протеин, каде што есенцијалниот протеин е селектиран од групата која што се состои од IE1/2, UL51, UL52, UL79 и UL84 каде што дестабилизирачкиот протеин е или FK506-врзувачки протеин (FKBP) или FKBP дериват, каде што FKBP дериватот е FKBP кој што содржи една или повеќе аминокиселински замени селектирани од групата која што се состои од: F15S, V24A, H25R, F36V, E60G, M66T, R71G, D100G, D100N, E102G, K105I и L106P, и каде што есенцијалниот протеин од див тип не е повеќе присутен.



СЛИКА 1А



СЛИКА 1Б



СЛИКА 1Ц

(51) **C 10B 47/46, C 10B 47/06**

(11) **7738**

(13) T1

(21) **2017/450**

(22) 13/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 21/10/2013 EP13802858.4

(97) 05/04/2017 EP2964726

(73) **HEDVIGA GROUP, a.s.**

Husova 464

738 01 Frýdek, Frýdek-Místek, CZ

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **CUBER, Petr and PULLMANOVÁ, Monika**

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВО КАКО ЕНЕРГЕНС**

(57) 1 Постапка за производство на гориво како енергенс кадешто јаглероден материјал се процесира по пат на термална декомпозиција без присуство на пламен, кога полнеж на материјал е поставен во шуплина во внатрешноста на мобилен контејнер и мобилниот контејнер е загреен во соодветен простор за загревање, додека одводот и цевката за гас (7) за одвод на гасови создадени преку термална декомпозиција е поврзан со мобилниот контејнер во барем некоја фаза на термална декомпозиција на полнежот и со негова помош гасовите создадени од полнежот се испраќаат на понатамошна обработка, и на крај кога тврдиот остаток, на пример карбонизираниите честички коишто може да се употребат како гориво за погонување на машината, остануваат од полнежот на материјалот во мобилниот контејнер, се карактеризира со тоа што употребениот

мобилен контејнер е притисен сад (1) со одвод за гас (5), којшто е затворен по вметнување на полнежот и поставување во единца за предзагревање (2), неговиот одвод за гас (5) е поврзан со цевка за гас (7) и пред и/или по наведеното поврзување, постоечкиот воздух со контингент на гасови се испушта од притисниот сад (1) низ одводот за гас (5) и со тоа овозможува, притисокот во притисниот сад (1) да се намали од 2 до 5 kPa, притисниот сад (1) во состојба кога е поврзан со гасен цевковод (7) е претходно загреен на температура до 120 °C, кадешто ова предзагревање е изведено од 60 до 120 минути и за време на овој временски период притисокот во поврзаниот гасен цевковод (7) се одржува на 2 до 5 kPa и смесата на гас ослободена со помош на термална декомпозиција на полнежот во притисниот сад (1) е повлечена низ цевководот (7) пришто одводот за гас (5) се затвора и исклучува, притисниот сад (1) во затворена состојба се преместува во друга единица, всушност кон единицата за подоцнежено загревање (3) кадешто проторијата се загрева на повисока температура, но не повисока од 550 °C и тука одводот за гас (5) на притисниот сад (1) и исто така е поврзан кон цевководот (7), овој одвод на гас (5) е отворен и притисниот сад (1) подоцна за загреваат максимално 180 минути, додека за време на овој период, притисокот во поврзаниот цевковод (7) се одржува на 2 до 5 kPa и смесата од гас создадена во притисниот сад (1) е повлечена низ цевководот (7), има уште 10 патентни барања

Слика 1



(51) E 01C 7/32

(11) 7739

(21) 2017/455

(13) T1

(22) 14/06/2017

(45) 28/02/2018

(54) ВОДО-ПРОПУСТЛИВ И ВОДО-АПСОРБЛИВ ЕКОЛОШКИ ПЛОЧНИК

(57) 1 Водно-пропустлив и водо-апсорблив
плочник, се карактеризира со тоа што:

(30)

(96) 08/09/2011 EP11863555.6

(97) 22/03/2017 EP2698471

(73) **Chen, Jui-Wen and Chen, Ting-Hao**
No.288-48, Zhongzheng Rd.

Shulin Dist.

New Taipei City, TW and No.288-48.

Zhongzheng Rd.

Shulin Dist.

New Taipei City, TW


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Chen, Ting-Hao

плочникот е формиран од смеса на водо-пропустлив материјал (41, 41a) и шупливи тела (42) коишто во основа се еднообразно помешани и дистрибуирани во водо-пропустливиот материјал (41, 41a) такашто некои од шупливите тела (42) се поставени на површината на плочникот и делумно изложени надвор од водо-пропустливиот материјал, секое од шупливите тела (42) содржи сферно чаури во коишто низ отворите (43) тие се формираат.

, има уште 7 патентни барања



Слика 1

(51) C 07C 275/06, C 07C 275/26, C 07D 213/00

(11) 7740

(13) T1

(21) 2017/456

(22) 15/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 23/02/2012 EP12749383.1

(97) 05/04/2017 EP2678017

(73) Helsinn Healthcare S.A.

Via Pian Scaiolo, 9

6912 Lugano / Pazzallo, CH

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PIETRA, Claudio; GIULIANO, Claudio;

GARCIA RUBIO, Silvina and LI, Zhigang

(54) **АСИМЕТРИЧНА УРЕА И НЕЈЗИНИ МЕДИЦИНСКИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Соединение со формула (I) или негова фармацевтска прифатлива сол или негов адукт,



кадешто:

R е арил опционално супституиран со еден или повеќе независни R103 супституенти; R1 е избран од групата составена од хидроксиалкил, алкил, опционално супституиран со еден или повеќе независни R103 супституенти; R4 е избран од групата составена од алкил, арил, арилалкил, опционално супституиран со еден или повеќе независни R103 супституенти; или R4 е OR103; R6, R7, R8, R9 се избрани од групата составена од водород и алкил;



R103 е избран од групата составена од водород, цијано, -NO₂, -OR104, хидрокси, amino, алкил, алкенил, циклоалкил, халоген, алкокси, алкоксиалкил, арил, арилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, -C(O)R104 - C(O)OR104 -C(O)NR104R105, -NR104R105, -NR104S(O)2R105, -NR104C(O)R105, -S(O)2R104, -SR104 и -S(O)2NR104R105, секој опционално независно супституирани со еден или повеќе

независни R103 супституенти; и R104 и R105 се секој независно избрани од групата составена од водород, цијано, NO₂, хидрокси, хидроксиалкил, amino, алкил, алкенил, циклоалкил, халоген, алкокси, алкоксиалкил, арил, арилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, хетероарил и хетероарилалкил. , има уште 21 патентни барања

(51) **A 01N 47/36, A 01N 37/22**

(11) **7741**

(13) T1

(21) **2017/457**

(22) 16/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 26/12/2012 EP12818830.7

(97) 10/05/2017 EP2797418

(73) **ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.**

Osaka-shi

Osaka 550-0002, JP

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) YAMADA, Ryu; OKAMOTO, Hiroyuki and TERADA, Takashi

(54) **ХЕРБИЦИДЕН СОСТАВ КОЈ ШТО СОДРЖИ НИКОСУЛФУРОН ИЛИ НЕГОВА СОЛ**

И S-МЕТОЛАХЛОР ИЛИ НЕГОВА СОЛ

(57) 1 Хербициден состав кој што содржи, како активни состојки, (а) никосулфурон или негова сол, (б) S-метолахлор или негова сол, и (ц) најмалку еден член селектиран од групата која што се состои од тербутилазин, просулфурон, бициклопирон и нивни соли, каде што тежинскиот сооднос помеѓу (а) и (б) е во распон од 1:2.5 до 1:200, тежинскиот сооднос помеѓу (а) и (ц1) тербутилазин или негова сол е во распон од 1:2.5 до 1:150, тежинскиот сооднос помеѓу (а) и (ц2) просулфурон или негова сол е во распон од 1:0.025 до 1:5, и тежинскиот сооднос помеѓу (а) и (ц3) бициклопирон или негова сол е во распон од 1:0.25 до 1:15. , има уште 6 патентни барања

(51) **E 03B 3/28**

(11) **7742**

(13) T1

(21) **2017/458**

(22) 16/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 06/02/2012 EP12706732.0

(97) 22/03/2017 EP2675955

(73) **LTA Corporation**

Goelet LLC

425 Park Avenue

New York, NY 10022, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GOELET, John


(54) **СИСТЕМИ ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА ВОДА ОД ВОЗДУХ**

резервоарот, што се карактеризира со: обесен на цевката (8), и
 - клин (7) поставен на горната страна на дното на резервоарот, кој што поминува од дното (1)
 (1) од резервоарот, до горниот дел на резервоарот паралелно со
 - вертикална цевка (8) поставена врз или во цевката и на кој што е замотан еден
 клинот (7) и која што се протега нагоре до насочувачки прстен (16) и фиксиран за долниот
 најмалку едно ниво кое што е повисоко од дел на цевката.
 максималното ниво за полнење на резервоарот, а детекторот на нивото (9, 12, 13) е , има уште 4 патентни барања

СЛИКА 1



СЛИКА 2



(51) C 07D 213/73, A 61K 31/4412, A 61P 35/00,
A 61P 29/00

(11) 7744

(13) T1

(21) 2017/460

(22) 19/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 15/10/2013 EP13783363.8

(97) 07/06/2017 EP2909175

(73) MACROPHAGE PHARMA LIMITED

St. Stephens House

Arthur Road

Windsor, Berkshire SL4 1RU, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PINTAT, Stéphane; DAVIES, Stephen, John
and MOFFAT, David, Festus, Charles

(54) терц-бутил N-[2-{4-[6-амино-5-(2,4-
дифлуоробензоил)-2-оксопиридин-1(2H)-ил]-
3,5-дифлуорофенил} етил]-L-аланинат, или
негова сол, хидрат или растворувач

(57) 1 Соединение коешто е:

терц-бутил N-[2-{4-[6-амино-5-(2,4-
дифлуоробензоил)-2-оксопиридин-1(2H)-ил]-
3,5-дифлуорофенил} етил]-L-аланинат,

или негова фармацевтска прифатлива сол, , има уште 8 патентни барања
хидрат или растворувач.

(51) **C 07K 16/28, A 61K 31/4184, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **7745**

(13) T1

(21) **2017/463**

(22) 21/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 12/08/2010 EP10747168.2

(97) 03/05/2017 EP2464382

(73) **Roche Glycart AG**

Wagistrasse 18

8952 Schlieren-Zuerich, CH

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) HERTING, Frank and KLEIN, Christian

(54) **КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО АФУКОЗИЛИРАНО CD20 АНТИТЕЛО И БЕНДАМУСТИН**

(51) **B 01D 53/94, B 01J 29/76, B 01J 37/02, F 01N 3/035, F 01N 3/10, F 01N 3/20, F 02M 35/024**

(11) **7746**

(13) T1

(21) **2017/464**

(22) 21/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 22/12/2009 EP09835738.7

(97) 17/05/2017 EP2382031

(73) **BASF Corporation**

Florham Park, NJ 07932, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BOORSE, R., Samuel; VOSS, E., Kenneth and DIETERLE, Martin

(54) **СИСТЕМИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЕМИСИИ И МЕТОДИ СО КАТАЛИЗИРАН SCR ФИЛТЕР И SCR КАТАЛИЗАТОР ПОСТАВЕН ПОДОЛУ**

(57) 1 Систем за третирање на емисии за третирање на протокот на издувни гасови од мотор кои што содржат почетна концентрација

на NOx и честички, при што системот врши повратен притисок и конверзија на NOx, при што системот има:


редуцирачки вбризгувач; филтер за честички кој што има прв SCR катализатор ефективен за конверзија на NOx поставен подолу од редуцирачкиот вбризгувач и кој што има оптоварување во распон од 6.1 g/l (0.1 g/in³) и 109.0 g/l (1.8 g/in³) при што нема интервенирачки SCR катализатори поставени помеѓу моторот и филтерот за честички, каде што филтерот за честички е филтер за проток во форма на саќе кој што има мноштво сидови кои што се протегаат лонгитудинално, има порозност од 50 до 80 %, и каде што првиот SCR катализатор е поставен во сидовите од филтерот за честички; и проток низ супстрат наполнет со втор SCR катализатор ефективен за конверзија на NOx кој што е поставен подолу од филтерот за честички,

каде што првиот SCR катализатор и вториот


SCR катализатор се различни, при што првиот SCR катализатор е одговорен за конверзија на NOx на повисоки температури на протокот на гас, а вториот SCR катализатор е одговорен за конверзија на NOx на пониски температури

на протокот на гас, каде што вториот SCR катализатор има зеолит кој што содржи Си и кој што ја има CHA структурата. , има уште 7 патентни барања

СЛИКА 1А



СЛИКА 1Б



(51) A 01N 43/42, C 07D 213/68, C 07D 498/14, C 07D 213/80, A 61K 31/44

(11) 7747

(13) T1

(21) 2017/465

(22) 21/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 22/03/2011 EP11760040.3

(97) 19/04/2017 EP2549870

(73) VIIV Healthcare Company
Corporation Service Company
2711 Centerville Road
Suite 400

Wilmington DE 19808, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) WANG, Huan; GOODMAN, Steven N; MANS, Douglas and KOWALSKI, Matthew

(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА КАРБАМОИЛПИРИДОН ДЕРИВАТИ И ИНТЕРМЕДИАТИ

(57) 1 Постапка којашто содржи поврзување на метил 3-[[2,2-бис(метилокси)етил]амино]-2-[(метилокси)ацетил]- 2-пропеноат (формула I):




со оксалатен естер со формула II:



во присуството на $M^+ -OR$, каде што R е алкил, арил, или бензил; и M^+ е алкален метален катјон; за да се формира пиридинон со формула

III:



, има уште 12 патентни барања

(51) **A 61K 31/19, A 61K 47/12, A 61K 47/14, A 61K 8/36, A 61K 8/365, A 61K 9/00, A 61M 35/00, A 61Q 17/00, A 61Q 3/00**

(11) **7748**

(13) T1

(21) **2017/475**

(22) 22/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 11/11/2010 EP10796170.8

(97) 12/04/2017 EP2498752

(73) **YouMedical B.V.**

Rijnsburgstraat 9-11, 8hg

1059 AT Amsterdam, NL

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **STAL, Robert, Sebastian**

(54) **СОСТАВ ЗА ЛОКАЛНА АПЛИКАЦИЈА, НЕГОВИ УПОТРЕБИ, АПЛИКАТОР И ОПРЕМА ВО ДЕЛОВИ**

(57) 1 Состав за лекувањето на фунгални инфекции, којшто содржи:


карбоксилна киселина којашто е способна за редуцирање на рН во кератинозно ткиво, особено нокти, на третирана личност под 4.5, особено во опсегот од 1.5 - 4.5, каде што споменатата барем една карбоксилна киселина е избрана од групата составена од млечна киселина, малична киселина, тартаратна киселина, лимунска киселина, оцетна киселина, пропионска киселина, изопропионска киселина, оксална киселина, глутарна киселина, адипична киселина и гликолна киселина; и

- физиолошки прифатлив носач којшто содржи барем еден C1-C4 алкил естер на млечна киселина


и каде што карбоксилната киселина е присутна во количина од барем 1% од тежината, и каде што C1-C4 алкил естерот е присутен во количина од барем 50% од тежината на составот.

- барем една физиолошка прифатлива

, има уште 9 патентни барања



Слика 1а



Слика 1б

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 37/00, A 61P 29/00, A 61P 35/00

(11) 7749

(13) T1

(21) 2017/476

(22) 22/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 25/06/2010 EP14175887.0

(97) 26/04/2017 EP2792677

(73) Galapagos NV

Generaal De Wittelaan L11/A3

2800 Mechelen, BE


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Blanc, Javier and Menet, Christel Jeanne Marie

(54) **НОВО СОЕДИНЕНИЕ КОРИСНО ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ДЕГЕНЕРАТИВНИ И ВОСПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ**

(57) 1 Соединение во согласност со Формула I:



или негова фармацевтска прифатлива сол, за употреба во лекувањето, заштита или профилакса на остеоартритис, алергиска болест на дишните патишта или воспалителна болест на цревата.

, има уште 4 патентни барања

(51) C 07D 401/14, C 07D 403/14, A 61K 31/501, A 61P 35/00, A 61P 37/00

(11) 7750

(13) T1

(21) 2017/479

(22) 23/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 06/02/2014 EP14703537.2

(97) 26/04/2017 EP2953944

(73) **Merck Patent GmbH**
Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt, DE


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JORAND-LEBRUN, Catherine; KULKARNI, Santosh and CROSIGNANI, Stefano

(54) **ПИРИДАЗИНОН-АМИДНИ ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединение со формула (I)




кадешто

Z

означува

група

, има уште 14 патентни барања



кадешто

X	e	CH	или	N,
Y	e	CH	или	N,

Ra, Rc, R1 означува секоја независно H, Hal или A1,

Rb	e	H	или	алкил
----	---	---	-----	-------

A1 е разгранет или линеарен алкил којшто има 1 до 12 C-атоми, кадешто еден или повеќе, какошто се 1 до 7, H атоми може да бидат заменети со Hal, ORb, COORb, CN или N(Rb)2 и кадешто еден или повеќе, особено 1 до 5 CH2-групи може да бидат заменети со O, CO, NRb или S, SO, SO2, 1,2-, 1,3- или 1,4-фенилен, -CH=CH- или -C≡C-,

и

Hal означува F, Cl, Br, I и фармацевтски употребливи растворувачи, соли и негови стереоизомери, вклучувајќи негови смеси во сите односи.

(51) **C 08L 71/02, A 61P 35/00**

(11) **7751**

(13) T1

(21) **2017/484**

(22) 27/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 17/09/2004 EP04784560.7

(97) 14/06/2017 EP1675622

(73) **Nektar Therapeutics**
San Francisco CA 94158, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BENTLEY, Michael, D.; VIEGAS, Tacey, X.; ZHAO, Xuan and REN, Zhongxu

(54) **ПОВЕЌЕСЛОЈНИ ПОЛИМЕРНИ ПРОЛЕКОВИ**


(57) 1 Повеќеслоен полимерен пролек кој што ја има структурата:



каде што n е во распон од 40 до 500.

, има уште 10 патентни барања

Ефект на интравенозен (q4dx3) PEG-иринотекан и иринотекан врз тежини на SC HT29 тумор на човечко дебело црево кај атимични голи плувци



СЛИКА 1

(51) **C 12C 12/00, C 12G 1/00, C 12G 3/04, A 61K 9/00, A 61K 47/10, A 61K 31/045, A 61K 9/08**

(11) **7752**

(13) T1

(21) **2017/485**

(22) 27/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 20/08/2010 EP10810684.0

(97) 07/06/2017 EP2467465

(73) **Deuteria Beverages LLC**

Reno NV 89511, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CZARNIK, Anthony and MCKINNEY, Jeffrey

(54) **АЛКОХОЛНИ СОСТАВИ СО НАМАЛЕН РИЗИК ОД АЦЕТАЛДЕХИДЕМИЈА**

(57) 1 Алкохолнен пијалак кој што содржи вода етанол и дополнителна компонента погодна за

алкохол-ниот пијалак, каде што најмалку 5 молски проценти од етанолот е деутериран алкохол ја има формулата



каде што секој H може независно да биде водород или деутериум, каде што споменатата дополнителна компонента е засладувач, средство за мирис, средство за вкус или сродно средство извлечено од варените или ферментирани состави од кои што е пијалакот произведен.

, има уште 8 патентни барања

(51) C 07D 501/00, C 07K 9/00, A 61K 31/545, A 61K 38/14

(11) 7753

(13) T1

(21) 2017/486

(22) 27/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 06/03/2014 EP14717248.0

(97) 03/05/2017 EP2968446

(73) Theravance Biopharma Antibiotics IP, LLC

(57) 1 Соединение со формула I:

901, Gateway Boulevard


South San Francisco, CA 94080, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) LEE, Junning; ZHANG, Weijiang; CHEUNG, Ronnie; FILIPOV, Dimitar and GREEN, Jack

(54) ХИДРОХЛОРИДНИ СОЛИ НА
АНТИБИОТСКО СОЕДИНЕНИЕ



кадешто x е во опсегот од 1 до 2.

, има уште 15 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07D 307/85, A 61K 31/343, A 61P 35/00, A 61P 29/00**

(11) **7754**

(21) **2017/487**

(30)

(96) 03/03/2014 EP14711833.5

(97) 19/04/2017 EP2964622

(73) **Pharmacyclics LLC**

995 East Arques Avenue

Sunnyvale, CA 94085, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(13) T1

(22) 27/06/2017

(45) 28/02/2018

(72) PIMONT-GARRO, Anne and LETELLIER, Philippe

(54) **НОВА АБЕКСИНОСТАТНА СОЛ, ПОВРЗАНА СО КРИСТАЛНА ФОРМА, ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО ПОДГОТВУВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО ГО СОДРЖАТ ИСТИОТ**

(57) 1 N-хидроксид-4-{2-[3-(N,N-диметиламинометил)бензофуран-2-илкарбониламино]етокси}бензамид тозилат или еден од неговите растворувачи. , има уште 17 патентни барања

(51) **C 12N 15/13**

(11) **7755**

(21) **2017/488**

(30)

(96) 29/11/2001 EP14176605.5

(97) 12/04/2017 EP2813582

(73) **Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. and Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) Hofgartenstrasse 8**

80539 München, DE and Meyerhofstrasse 1

69117 Heidelberg, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(13) T1

(22) 28/06/2017


(45) 28/02/2018

(72) Elbashir, Sayda; Lendeckel, Winfried; Wilm, Matthias; Tuschl, Thomas and Lührmann, Reinhard


(54) **RNA интерференција посредувана од мали RNA молекули**

(57) 1 Изолирана двојна-верига на RNA молекула, каде што секоја RNA верига има должина од 19-23 нуклеотиди, каде што една верига има 3'-страничен дел од 1-3 нуклеотиди и една верига е со отворен крај, каде што споменатата RNA молекула е способна за целна-специфична RNA интерференција. , има уште 9 патентни барања

СЛИКА 1А



СЛИКА 1Б



(51) A 61K 38/16, A 61K 38/17, A 61K 38/26, A 61P 3/00, A 61P 3/04, A 61P 3/10

(11) 7756

(13) T1

(21) 2017/490

(22) 29/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 12/06/2012 EP12802005.4

(97) 03/05/2017 EP2723367

(73) Indiana University Research and

Technology Corporation

518 Indiana Avenue

Indianapolis, IN 46202, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) DIMARCHI, Richard, D. and SMILEY, David, L.

(54) ГЛУКАГОН/GLP-1 РЕЦЕПТОРНИ КО-АГОНИСТИ

(57) 1 Пептид којшто ја содржи аминокиселинската секвенца од:

SEQ ID NO: 17.

, има уште 10 патентни барања



СЛИКА 1

(51) E 02B 7/46, E 02B 7/20

(11) 7757

(13) T1

(21) 2017/497

(22) 30/06/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 16/05/2013 EP13729974.9

(97) 21/06/2017 EP2888414

(73) Hydroplus

5 Cours Ferdinand de Lesseps

92500 Rueil Malmaison, FR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KOVALEV, Stanislav Vasilyevich;
ONIPCHENKO, Gertrud Fedorovich; ZYUZIN,
Andrei Gennadievich and MATHIS, Nicolas
François Daniel

(54) АВТОМАТСКИ ПРИЛАГОДЛИВ ВЕНТИЛ

(57) 1 Вентил кој автоматски се прилагодува и соодветно менува помеѓу отворена и затворена положба и којшто содржи тело (1) способно за вртење околу хоризонтална оска (D, 15), телото (1) има:

- резервоар (14), во основа поставен над оската (D, 15),

- најмалку еден отвор за полнење (17) кој обезбедува влез на водата за полнење на резервоарот (14) и најмалку еден отвор за

истекување (16) за празнење на резервоарот (14),


- прва цевка (31) поврзана со отворот за полнење (17), и која има довод (62) поставена на повисока позиција во однос на отворот за полнење (17), без разлика дали вентилот е отворен или затворен,
- и противтежа (13) под оската (D, 15) во затворена положба на вентилот,

се карактеризира со тоа што:

- првата цевка (31) е одвоена од телото (1), првата цевка (31) е поврзана со отворот за полнење (17) кога вентилот е затворен и не е поврзан кога вентилот е отворен со вртење на телото (1),

вентилот содржи втора цевка (41) одвоена од телото (1), поврзана со отворот за полнење (17) кога вентилот е отворен и не е поврзан кога вентилот е затворен со вртење на телото (1), втората цевка (41) има доводот (72) поставена на пониска позиција во однос на доводот (62) на првата цевка (31) и на повисока позиција во однос на хоризонталната оска (D, 15).

, има уште 5 патентни барања



(51) **C 12N 15/113, A 61K 31/712, A 61K 31/7115, A 61K 31/7125, A 61P 25/00**

(11) **7758**

(13) **T1**

(21) **2017/499**

(22) **03/07/2017**

(45) **28/02/2018**

(30)

(96) **23/04/2013 EP13720617.3**

(97) **07/06/2017 EP2841578**

(73) **BioMarin Technologies B.V.**

2333 CH Leiden, NL

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **DE VISSER, Peter Christian and MULDER, Susan Allegonda Maria**


(54) **RNA МОДУЛИРАЧКИ**

ОЛИГОНУКЛЕОТИДИ СО ПОДОБРЕНИ КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА НЕВРОМУСКУЛНИ ПОРЕМЕТУВАЊА


(57) 1 Олигонуклеотид кој што се состои од 2'-О-метил RNA нуклеотидни остатоци, кој што има столб каде што сите фосфат половини се заменети со фосфоротиоат половини при што споменатиот олигонуклеотид има основна низа која што се состои од (XYG)₇ каде што секој X е 5-метилцитозин, а секој Y е урацил (НИЗА ИД БР:90).

, има уште 4 патентни барања

СЛИКА 1a



СЛИКА 1b



(51) C 07D 471/04, C 07D 513/04, C 07D 403/10,
A 61K 31/513, A 61K 31/517, A 61K 31/522, A
61K 31/429, A 61P 37/00, A 61P 29/00

(11) 7759

(13) T1

(21) 2017/500

(22) 03/07/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 25/06/2014 EP14740094.9

(97) 14/06/2017 EP3013814

(73) Bristol-Myers Squibb Company
Route 206 and Province Line Road
Princeton, NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) DELUCCA, George V.; TINO, Joseph A.;

SRIVASTAVA, Anurag S.; KO, Soo Sung;

GALELLA, Michael A.; LANGEVINE, Charles M.;

LIU, Qingjie; BATT, Douglas G.; WATTERSON,

Scott Hunter; SHI, Qing and BERTRAND, Myra

Beaudoin

(54) Супституирани соединенија на
тетрахидрокарбазол и карбазол
карбоксамид корисни како инхибитори на
киназите

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/519

(11) 7641

(13) T1

(21) 2017/602

(22) 08/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) US201261728390P 20/11/2012 US and

US201361774087P 07/03/2013 US

(96) 18/11/2013 EP13857477.7

(97) 21/06/2017 EP2922549

(73) GlaxoSmithKline LLC

**Corporation Service Company 251 Little Falls
Drive Wilmington, Delaware 19808, US**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) СОЕ, Diane Mary and SMITH, Stephen Allan

(54) **НОВИ СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 Соединение со формула (I), или негова
сол:



кадешто:

R1 е n-C4-6 алкил или C1-2 алкоксиC1-2алкил-;

R2 е водород или метил;

секој R3 е хидрокси, хало или n-C1-3алкил;

m е цел број којшто има вредност од 2 до 4;

n е цел број којшто има вредност од 0 до 3;

p е цел број којшто има вредност од 0 до 2.

, има уште 21 патентни барања

(51) **H 04L 29/06**

(11) **7643**

(13) T1

(21) **2017/603**

(22) 09/08/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 13/05/2015 EP15167489.2

(97) 21/06/2017 EP3093786

(73) **Spotify AB**

Birger Jarlsgatan 61 113 56 Stockholm, SE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Afzelius, Jens

(54) **АВТОМАТСКО ЛОГИРАЊЕ НА ВЕБ САЈТ
СО ПОМОШ НА АПЛИКАЦИЈА**

(57) 1 Постапка која се изведува во радио уред
(1) за олеснување на логирање на веб сајт,
постапката содржи:


со помош на веб пребарувач (23) во радио
уредот, симнување (S1) веб страница (B) од веб

сајтот веб серверот (5) на кој што е поставен
веб сајтот;


прием (S2), на апликација (22) на сервис
провајдер (4), барање за логин (D) од веб
серверот (5), барањето за логине содржи
барање за информација за логин на веб сајтот;
како одговор на применото (S2) барање за
логин (D) и со помош на апликацијата (22),
автоматско испраќање (S4) барање за логин од
токен (E) кон сервер на сервисниот провајдер
(4);

од серверот на сервисниот провајдер (4), прием
(S5) во апликацијата (22) на одговор за логин
од токен (F) којшто содржи логин од токен; и
кон веб серверот (5), апликацијата (22)
испраќа (S6) порака со информација за логин
(G) којашто го содржи логинот доделен од
токен.

, има уште 14 патентни барања




Слика 1



Слика 2а

Слика 2б



Слика 3

(51) C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 31/519, A 61K 31/501, A 61K 31/4985, A 61K 31/5377, A 61P 35/00

(11) 7644

(13) T1

(21) 2017/604

(22) 09/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) EP20120192987 16/11/2012 --

(96) 15/11/2013 EP13789833.4

(97) 05/07/2017 EP2925761

(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein,
DE


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ENGELHARDT, Harald; SMETHURST,
Christian and GIANNI, Davide

(54) ТРИАЗОЛОПИРАЗИНИ КАКО BRD4
ИНХИБИТОРИ ЗА УПОТРЕБА ВО
ЛЕКУВАЊЕТО НА РАК

(57) 1 Соединение со формула (I)



(I)

кадешто,

R1 е -C1-3 алкил или -C1-3 халоалкил;

R2 е избран од -NHR4, -C1-5 алкил, -C1-5 халоалкил, халоген и -S-C1-3 алкил;

R3 е 5-12 член хетероарил, којашто група е супституирана со -X-R10 и опционално потоа е супституирана со една или повеќе групи независно избрани од R9;

R4 е избран од -C1-5 алкил и 5-12 член хетероциклоалкил, којшто хетероциклоалкил може да биде опционално супституиран со една или повеќе групи независно избрани од R5;

R5 е избран од -C1-5 алкил, -C1-

5халоалкил и -C1-Залкилен-О-C1-Залкил,^[SEP] R9 е избран од -C1-5алкил, -О-C1-5алкил, -N(C1-5алкил)2, халоген, -C1-Залкилен-О-C1-Залкил, -C1-5алкилен- N(-C1-5алкил, -C1-5алкил), 5-12 член хетероциклоалкил, кадешто хетероциклоалкил групата може да биде опционално супституирана една или повеќе групи независно избрани од =О, -C1-Залкил, или^[SEP]

R9 е избран од -C6-10арил и 5-12 член хетероарил, кадешто арилот и хетероарилните групи може да бидат опционално и независно супституирани со една или повеќе групи независно избрани од халоген, -C1-Залкил, -О-

C1-Залкил, -C1-3халоалкил, -О-C1-3халоалкил, -N(C1-5алкил, C1-5алкил) и -NH-C1-5алкил,^[SEP]

X е -C1-Залкилен- или -О,^[SEP] R10 е -C6-10арил или 5-12 член хетероарил, секоја од тие групи може да бидат опционално супституирани со една или повеќе групи независно избрани од халоген, -C1-Залкил, -О-C1-Залкил, -C1-3халоалкил, -О-C1-3халоалкил;

кадешто соединенијата со формула (I) може да бидат опционално присутни во формата на соли.

, има уште 32 патентни барања

(51) **A 61K 38/00, A 61K 38/16, A 61K 38/48, A 61K 38/55, A 61K 38/57, A 61P 31/00**

(11) **7667**

(13) T1

(21) **2017/605**

(22) 09/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) US201361791399P 15/03/2013 US

(96) 17/03/2014 EP14762343.3

(97) 28/06/2017 EP2968434

(73) **Shire Viropharma Incorporated**

300 Shire Way Lexington, MA 02421, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) GALLAGHER, Cynthia; RUDDY, Stephen and MANNING, Mark, Cornell

(54) **C1-ИНХ КОМПОЗИЦИИ ЗА УПОТРЕБА ВО ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА НАСЛЕДЕН АНГИОЕДЕМ (НАЕ)**

(57) 1. Композиција која содржи најмалку еден C1 естераза инхибитор при што најмалку еден C1 естераза инхибитор е присутен на 400U/ml или повеќе за употреба во лекување, инхибиција, или спречување на наследен ангиоедем (НАЕ) и при што споемнатата композиција се дава субкутно. , има уште 12 патентни барања

```
1 MASRLTLLTL LLLLLAGDRA SSNPATSSS SQDPESLQDR GEGKVATTVI SKMLFVEPIL
61 EVSSLPTTNS TTNSATKITA NTTDEPTQP TTEPTTQPTI QPTQPTTQLP TDSPTQPTTG
121 SFCPGPVTLC SDLESHSTEA VLGDALVDFS LKLYHAFSAM KKVETNMAFS PFSIASLLTQ
181 VLLGAGENTK TNLESILSYP KDFTCVHQAL KGFTTKGVTS VSQIFHSPDL AIRDTFVNAS
241 RTLYSSSPRV LSNNSDANLE LINTWAKNT NNKISRLDS LPSDTRLVLL NAIYLSAKWK
301 TTFDPKKTRM EPFHFKNVI KVPMMNSKKY PVAHFIDQTL KAKVGQLQLS HNLSLVILVP
361 QNLKHRLEDN EQALSPSVFK AIMEKLEMSK FQPTLLTLPR IKVTTSDQML SIMEKLEFFD
421 FSYDLNLCGL TEDPDLQVSA MQHQTVELELT ETGVEAAAAS AISVARTLLV FEVQQPFLFV
481 LWDQQHKFPV FMGRVYDPRA
```

(51) **E 04C 3/32, B 21D 3/14, B 21D 47/01**

(45) 28/02/2018

(11) **7668**

(13) T1

(30) DE102009039710 28/08/2009 DE

(21) **2017/606**

(22) 09/08/2017

(96) 12/08/2010 EP10752278.1



(97) 02/08/2017 EP2470315

(73) **Vallourec Deutschland GmbH**
40472 Düsseldorf, DE

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) HELTEN, Burkhard; TRAPP, Nicolas; ARZT, Norbert and SCHMITZ, Thorsten

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛО ВАЛАН ШУПЛИВ ПРОФИЛ СО МАЛИ РАДИУСИ НА ИВИЦИ**

(57) 1 1. Постапка за производство на топло валан шуплив профил од челик со правоаголен миликвдратен пресек при што во суштина прво се произведува тркалезен примерок во облик на цевка произведен со бесшевено топло валање или заварување на ладно, со дефиниран називен надворешен пречник, а потоа тој на температура на деформирање се деформира во шуплив профил со потребен попречен пресек и видлива ивица. C1 и C2 на шупливиот профил имаат вредност $\leq 1,5 \times t$ (t = дебелина на сидот), назначен со тоа што за зададениот попречен пресек на профилот

цевкаст примерок се воведсва во машината за валање има називен надворешен пречник кој се пресметува од степенот на намалување на цевкастиот примерок кој е потребно да се достигне и димензијата на шупливиот профил кој треба да се добие при што степенот на намалување е во опсег од -2% до -13% и се пресметува со следната формула: степен на намалување $R [\%] = [(2 \times (H+B)) - \pi \times D] \times 100\% / [2 \times (H + B)]$, при што за должините на видливи ивици C1 и C2 на шупливиот профил $\leq 1,0 \times t$ степен на намалување на цевкастиот примерок е $< -2,2$ до -4%, додека за должините на видливи ивици C1 и C2 на шупливиот профил $a \leq 0,6 \times t$ степен на намалување на цевкастиот примерок е $< -4,0 \%$, каде што H = е височина на шупливиот профил во mm, B = е ширина на шупливиот профил во mm и D = попречен пресек на топлиот цевкаст примерок пред почеток на валање во mm.

, има уште 1 патентни барања

(51) **C 07K 16/18, C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 12N 5/12, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61K 51/10, A 61P 35/00**

(11) 7665

(13) T1

(21) 2017/608

(22) 10/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) EP20050025657 24/11/2005 --

(96) 24/11/2006 EP10011776.1

(97) 21/06/2017 EP2311879

(73) **Johannes Gutenberg-Universität Mainz, vertreten durch den Präsidenten and Ganymed Pharmaceuticals GmbH**

Saarstrasse 21 55122 Mainz, DE and An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Sahin, Ugur; Türeci, Özlem; Usener, Dirk; Fritz, Stefan; Uherek, Christoph; Brandenburg, Gunda; Geppert, Harald-Gerhard; Schröder, Anja Kristina and Thiel, Philippe

(54) **МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ КЛАУДИН-18 ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК**

(57) 1 Моноклонално антителио коешто има способност за врзување за CLD18A2 и посредување во убивање на клетки коишто изразуваат CLD18A2, кадешто антителио се врзува за епитоп локализиран на CLD18A2-јамка1 или CLD18A2-јамкаD3 и кадешто убивањето е предизвикано со врзување на антителио со CLD18A2 којшто е изразен од споменатите клетки, кадешто споменатото антителио содржи комплет од комплементарни-определувачки региони CDR1, CDR2 и CDR3

избрани од следните (i) до (ix):

(i) VH: CDR1: позиции 45-52 од SEQ ID NO: 115, CDR2: позиции 70-77 од SEQ ID NO: 115, CDR3: позиции 116-125 од SEQ ID NO: 115, VL: CDR1: позиции 49-53 од SEQ ID NO: 122, CDR2: позиции 71-73 од SEQ ID NO: 122, CDR3: позиции 110-118 од SEQ ID NO: 122, (ii) VH: CDR1: позиции 45-52 од SEQ ID NO: 116, CDR2: позиции 70-77 од SEQ ID NO: 116, CDR3: позиции 116-126 од SEQ ID NO: 116, VL: CDR1: позиции 47-58 од SEQ ID NO: 121, CDR2: позиции 76-78 од SEQ ID NO: 121, CDR3: позиции 115-123 од SEQ ID NO: 121, (iii) VH: CDR1: позиции 45-52 од SEQ ID NO: 117, CDR2: позиции 70-77 од SEQ ID NO: 117, CDR3: позиции 116-124 од SEQ ID NO: 117, VL: CDR1: позиции 47-52 од SEQ ID NO: 123, CDR2: позиции 70-72 од SEQ ID NO: 123, CDR3: позиции 109-117 од SEQ ID NO: 123, (iv) VH: CDR1: позиции 44-51 од SEQ ID NO: 119, CDR2: позиции 69-76 од SEQ ID NO: 119, CDR3: позиции 115-125 од SEQ ID NO: 119, VL: CDR1: позиции 47-58 од SEQ ID NO: 126, CDR2: позиции 76-78 од SEQ ID NO: 126, CDR3: позиции 115-122 од SEQ ID NO: 126, (v) VH: CDR1: позиции 45-52 од SEQ ID NO: 118, CDR2: позиции 70-77 од SEQ ID NO: 118, CDR3: позиции 116-126 од SEQ ID NO: 118, VL: CDR1: позиции 47-58 од SEQ ID NO: 125, CDR2: позиции 76-78 од SEQ ID NO: 125, CDR3: позиции 115-123 од SEQ ID NO: 125,

(vi) VH: CDR1: позиции 45-53 од SEQ ID NO: 120, CDR2: позиции 71-78 од SEQ ID NO: 120, CDR3: позиции 117-128 од SEQ ID NO: 120, VL: CDR1: позиции 47-58 од SEQ ID NO: 124, CDR2: позиции 76-78 од SEQ ID NO: 124, CDR3: позиции 115-123 од SEQ ID NO: 124, (vii) VH: CDR1: позиции 45-53 од SEQ ID NO: 120, CDR2: позиции 71-78 од SEQ ID NO: 120, CDR3: позиции 117-128 од SEQ ID NO: 120, VL: CDR1: позиции 47-58 од SEQ ID NO: 127, CDR2: позиции 76-78 од SEQ ID NO: 127, CDR3: позиции 115-123 од SEQ ID NO: 127, (viii) VH: CDR1: позиции 45-53 од SEQ ID NO: 120, CDR2: позиции 71-78 од SEQ ID NO: 120, CDR3: позиции 117-128 од SEQ ID NO: 120, VL: CDR1: позиции 47-58 од SEQ ID NO: 128, CDR2: позиции 76-78 од SEQ ID NO: 128, CDR3: позиции 115-123 од SEQ ID NO: 128, и (ix) VH: CDR1: позиции 45-53 од SEQ ID NO: 120, CDR2: позиции 71-78 од SEQ ID NO: 120, CDR3: позиции 117-128 од SEQ ID NO: 120, VL: CDR1: позиции 47-52 од SEQ ID NO: 129, CDR2: позиции 70-72 од SEQ ID NO: 129, CDR3: позиции 109-117 од SEQ ID NO: 129,

и кадешто споменатото моноклонално антители содржи тешка низа на варијабилан регион (VH) и лесна низа на варијабилан регион (VL) секоја составена од три CDRs.

, има уште 36 патентни барања

Слика 1

(51) **B 66B 23/24, B 66B 23/22**(11) **7645**

(13) T1

(21) **2017/609**

(22) 11/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) AT822011 20/01/2011 AT

(96) 22/12/2011 EP11805744.7

(97) 02/08/2017 EP2665672

(73) **Innova Patent GmbH****Konrad-Doppelmayr-Strasse 1 6922 Wolfurt, AT**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) VLASAK, Pavel

(54) **РАКОФАТ ЗА ПОДВИЖНА ПАТЕКА**

(51) **C 07D 405/12, C 07D 403/06, C 07D 401/12, C 07D 233/90, C 07D 233/64, C 07D 413/06, A 61K 9/06, A 61K 9/08, A 61K 9/10, A 61K 9/20, A 61K 9/48, A 61K 9/00, A 61K 47/38, A 61K 45/06, A 61K 31/4439, A 61K 31/4178, A 61K 31/417, A 61K 31/4172**

(11) **7648**

(13) T1

(21) **2017/610**

(22) 11/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) JP2010062155 18/03/2010 JP

(96) 14/03/2011 EP11756249.6

(97) 19/07/2017 EP2548871

(73) **Daiichi Sankyo Company, Limited****3-5-1, Nihonbashi Honcho Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО


Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) NAGATA, Tsutomu; INOUE, Masahiro; ASHIDA, Yuka; NOGUCHI, Kengo and ONO,


Makoto

(54) **Циклоалкил-супституиран дериват на имидазол**

(57) Соединение претставено со општата формула (I) или негова фармацевтски прифатлива сол:



каде што А претставува C3 до C12 циклоалкил група која може да биде супституирана со една до три идентични или различни групи избрани од флуоро група, хидрокси група, C1 до C6 алкил група, C1 до C6 алкокси група, арилокси група, и хетероциклокси група; R1, R2, и R3 секој независно претставува водороден атом, флуоро група, или C1 до C6 алкил група; R4 претставува водороден атом или пролек група; и Y ја претставува групата: -CH₂-CHR⁵-CH₂-NHR⁶ во која R5 претставува водороден атом, C1 до C6 алкил група, или C1 до C6 алкокси група, и R6 претставува водороден атом или пролек група; -O-CH₂-CHR⁷-CH₂-NHR⁸ во која R7 претставува водороден атом, C1 до C6 алкил група, или C1 до C6 алкокси група, и R8 претставува водороден атом или пролек група; или



каде што R9 претставува водороден атом или пролек група, и * го претставува местото за супституција, каде што пролек групата претставена со R4 е [(изопропоксикарбонил)окси]етил група; C1 до C6 алкил група која може да биде супституирана со една до три идентични или различни групи избрани од C2 до C6 алканоилокси група, (C3 до C6 циклоалкил)карбонилокси група, и арил група; или хетероциклоалкил група која може да биде супституирана со една до три идентични или различни групи избрани од оксо група и C1 до C6 алкил група; и каде што пролек групата претставена со R6, R8, или R9 е C1 до C6 алканоил група која може да биде супституирана со една до три идентични или различни групи избрани од аминоксидна група, халогена група, хидрокси група, карбокси група, карбамоил група, C1 до C6 алкокси група, арил група, и хетероциклоксидна група; (C1 до C6 алкокси)карбонил група која може да биде супституирана со една до три идентични или различни групи избрани од C1 до C6 алкил група, C2 до C6 алканоилокси група, (C3 до C6 циклоалкил)карбонилокси група, и арил група; или хетероциклоалкилоксикарбонил група која може да биде супституирана со една до три идентични или различни групи избрани од оксо група и C1 до C6 алкил група.

, има уште патентни барања

(51) **C 07D 493/04, C 07D 307/06**

(11) **7673**

(13) T1

(21) **2017/611**

(22) 11/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) EP20020076929 16/05/2002 --

(96) 16/05/2003 EP14168686.5

(97) 12/07/2017 EP2767539

(73) **Janssen Sciences Ireland UC**

Eastgate Village, Eastgate Little Island, County Cork, IE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Wigerinck, Piet Bert Paul; Vermeersch, Hans Wim Pieter; Thone, Daniel Joseph Christiaan and Janssens, Luc Donné Marie-Louise

(54) **ПСЕУДОПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА HIV ПРОТЕАЗЕН ИНХИБИТОР**

(57) 1 Етанолат псеудополиморф на (3R,3aS,6aR)-хексахидрофуоро[2,3-b]фуран-3-ил

(1S,2R)-3-[[[4-аминофенил]сулфонил](изобутил)амино]-1-бензил-2-хидроксипропилкарбамат, за употреба како лек.
, има уште 16 патентни барања



Слика 1

(51) C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 215/227, C 07D 263/58, C 07D 417/12, C 07F 9/6558, A 61K 31/497

(11) 7672

(13) T1

(21) 2017/612

(22) 11/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) US220480P 25/06/2009 US and US293087P 07/01/2010 US

(96) 24/06/2010 EP10792677.6

(97) 21/06/2017 EP2445502

(73) **Alkermes Pharma Ireland Limited**
Dublin 4, IE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) REMENAR, Julius, F.; BLUMBERG, Laura, Cook and ZEIDAN, Tarek, A.


(54) **ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА НЕВРОЛОШКИ И**

ПСИХОЛОШКИ ПОРЕМЕТУВАЊА


(57) 1 Соединение претставено со Формула V, XVIII, X или XIII:



Формула (V)



Формула (XVIII)




или негови геометриски изомери, енантиомери, диастереомери, рацемати, фармацевтски прифатливи соли и нивни солвати,

каде што ----- претставува единечна или двојна врска;


w е 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 или 11.













R5 е селектиран од -CH(R10)C(O)OR20, -CH(R10)-C(O)R20, -CH(R10)-OC(O)NR20R21, -(CH(R10))-OPO3MY, -(CH(R10))-OP(O)(OR20)(OR21),


Формула (X)



Формула (XIII)








каде што z е 1, 2, 3, 4, 5, 6, или 7;
секој R20 и R21 е независно селектиран од водород, алифатик, заменет алифатик, арил или заменет арил;
Y и M се истите или различни и секој е моновалентен катјон; или M и Y заедно се двовалентен катјон;
секој x и y е независно цел број помеѓу 0 и 30, каде што R100, R101 и R103 се независно селектирани од водород, халоген, незадолжително заменет C1-C8 алкил, незадолжително заменет C2-C8 алкенил, незадолжително заменет C2-C8 алкилнил, незадолжително заменет C3-C8 циклоалкил, незадолжително заменет C1-C8 алкокси, незадолжително заменет C1-C8 алкиламино и незадолжително заменет C1-C8 арил;
R105, R106 и R107 се независно селектирани од водород, халоген, незадолжително заменет C1-C24 алкил, незадолжително заменет C2-C24 алкенил, незадолжително заменет C2-C24 алкинил, незадолжително заменет C3-C24 циклоалкил, незадолжително заменет C1-C24

алкокси, незадолжително заменет C1-C24 алкиламино и незадолжително заменет C1-C24 арил;

R10 е водород, халоген, алифатик, заменет алифатик, арил или заменет арил; и каде што "заменет" се однесува на замената на еден или повеќе водородни радикали во дадена структура со радикалот на специфициран супституент селектиран од хало, алкил, алкенил, алкинил, арил, хетероцикл, тиол, алкилтио, арилтио, алкилтиоалкил, арилтиоалкил, алкилсулфонил, алкилсулфонилалкил, арилсулфонилалкил, алкокси, арилокси, агалкокси, аминокарбонил, алкиламинокарбонил, ариламинокарбонил, алкоксикарбонил, арилоксикарбонил, халоалкил, amino, трифлуорометил, цијано, нитро, алкиламино, ариламино, алкиламиноалкил, ариламиноалкил, аминокил-амино, хидрокси, алкоксиалкил, карбоксиалкил, алкоксикарбонилалкил, аминокарбонилалкил, ацил,

аралкоксикарбонил, карбоксилна киселина,
сулфонска киселина, сулфонил, фосфонска

кисет-литна, хетероарил, хетероциклик, и
алифатик, има уште 20 патентни барања



СЛИКА 1

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00

(11) 7646

(13) T1

(21) 2017/613

(22) 14/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) EP11180129 06/09/2011 --; EP11182440
23/09/2011 -- and EP12179902 09/08/2012 --

(96) 05/09/2012 EP12761564.9

(97) 31/05/2017 EP2758401

(73) Bayer Intellectual Property GmbH

Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim am
Rhein, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) GNOTH, Mark, Jean; LIENAU, Philip;
SCHOLZ, Arne; BÖMER, Ulf; ZORN, Ludwig; EIS,
Knut; PÜHLER, Florian; GÜNTHER, Judith and
HITCHCOCK, Marion

(54) АМИНО-СУПСТИТУИРАНИ

ИМИДАЗОПИРИДАЗИНИ

(57) 1 Соединение со општата формула (I):



(I)

во кое :

R1 претставува линеарна C2-C6-алкил-,
линеарна C1-C6-алкил-О-линеарна C1-C6-
алкил-, разгранета C3-C6-алкил-, C3-C6-
циклоалкил, линеарна C1-C6-алкил-C3-C6-
циклоалкил- или C3-C6-циклоалкил-линеарна
C1-C6-алкил- група што е опционално
супституирана, еднаш или повеќе пати,
независно една од друга, со супституент
одбран од:
халоген атом, -CN, C1-C6-алкил-, C1-C6-
халоалкил-, C2-C6-алкенил-, C2-C6-алкинил-,
C3-C10-циклоалкил- што е опционално
поврзана како спиро, 3- до 10-члена
хетероциклоалкил што е опционално поврзана

како спиро, арил-, арил што е опционално супституирана еднаш или повеќе пати независно една од друга со R, хетероарил-, хетероарил- што е опционално супституирана еднаш или повеќе пати независно една од друга со R, -C(=O)NH₂, -C(=O)N(H)R', -C(=O)N(R')R'', -C(=O)OH, -C(=O)OR', -NH₂, -NHR', -N(R')R'', -N(H)C(=O)R', -N(R')C(=O)R', -N(H)S(=O)R', -N(R')S(=O)R', -N(H)S(=O)2R', -N(R')S(=O)2R', -N=S(=O)(R')R'', -OH, C1-C6-алкокси-, C1-C6-халоалкокси-, -OC(=O)R', -OC(=O)NH₂, -OC(=O)NHR', -OC(=O)N(R')R'', -SH, C1-C6-алкил-S-, -S(=O)R', -S(=O)2R', -S(=O)2NH₂, -S(=O)2NHR', -S(=O)2N(R')R'' група;

претставува:

група;

каде што * ја означува точката на прикачување на наведената група со остатокот од молекулот;

R₃ претставува супституент одбран од: халоген атом, -CN, C1-C6-алкил-, C1-C6-халоалкил-, C2-C6-алкенил-, C2-C6-алкинил-, -C(=O)R', -C(=O)NH₂, -C(=O)N(H)R', -C(=O)N(R')R'', -NH₂, -NHR', -N(R')R'', -N(H)C(=O)R', -N(R')C(=O)R', -N(H)C(=O)NH₂, -N(H)C(=O)NHR', -N(H)C(=O)N(R')R'', -N(R')C(=O)NH₂, -N(R')C(=O)NHR', -N(R')C(=O)N(R')R'', -N(H)C(=O)OR', -N(R')C(=O)OR', -NO₂, -N(H)S(=O)R', -N(R')S(=O)R', -N(H)S(=O)2R', -N(R')S(=O)2R', -N=S(=O)(R')R'', -OH, C1-C6-

алкокси-, C1-C6-халоалкокси-, -OC(=O)R', -SH, C1-C6-алкилS-, -S(=O)R', -S(=O)2R', -S(=O)2NH₂, -S(=O)2NHR', -S(=O)2N(R')R'', -S(=O)(=NR')R'' група; R претставува супституент одбран од: халоген атом, -CN, C1-C6-алкил-, C1-C6-халоалкил-, C2-C6-алкенил-, C2-C6-алкинил-, C3-C10-циклоалкил-, 3- до 10-члена хетероциклоалкил-, арил-, хетероарил-, -C(=O)R', -C(=O)NH₂, -C(=O)N(H)R', -C(=O)N(R')R'', -C(=O)OR', -NH₂, -NHR', -N(R')R'', -N(H)C(=O)R', -N(R')C(=O)R', -N(H)C(=O)NH₂, -N(H)C(=O)NHR', -N(H)C(=O)N(R')R'', -N(R')C(=O)NH₂, -N(R')C(=O)NHR', -N(R')C(=O)N(R')R'', -N(H)C(=O)OR', -N(R')C(=O)OR', -NO₂, -N(H)S(=O)R', -N(R')S(=O)R', -N(H)S(=O)2R', -N(R')S(=O)2R', -N=S(=O)(R')R'', -OH, C1-C6-алкокси-, C1-C6-халоалкокси-, -OC(=O)R', -OC(=O)NH₂, -OC(=O)NHR', -OC(=O)N(R')R'', -SH, C1-C6-алкил-S-, -S(=O)R', -S(=O)2R', -S(=O)2NH₂, -S(=O)2NHR', -S(=O)2N(R')R'', -S(=O)(=NR')R'' група;

R' и R'' претставуваат, независно едно од друго, супституент одбран од: C1-C6-алкил-, C1-C6-халоалкил-; n претставува цел број од 0, 1, 2, 3, 4 или 5; или негов стереоизомер, таутомер, N-оксид, хидрат, солват, или сол, или мешавина од истите.

, има уште 25 патентни барања

(51) C 07K 14/435, A 61K 38/16

(11) 7671

(13) T1

(21) 2017/614

(22) 14/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) US301615P 04/02/2010 US

(96) 04/02/2011 EP11740464.0

(97) 31/05/2017 EP2531206

(73) Morphotek, Inc.

Exton, PA 19341, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SENTISSI, Abdellah and JACOBY, Douglas, B.

(54) **ХЛОРОТОКСИН ПОЛИПЕПТИДИ И КОНЈУГАТИ И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Хлоротоксин полипептид кој што нема повеќе од еден лизин каде што хлоротоксин полипепти-дот има најмалку 85 % целокупна идентичност на низата со НИЗА ИД БР: 1 и каде што хлоротоксин полипептидот се врзува селективно за туморозна клетка. , има уште 24 патентни барања

(51) **C 12M 1/00, C 12N 1/02**

(11) **7670**

(13) T1

(21) **2017/615**

(22) 14/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) CZ20130000456 14/06/2013 CZ

(96) 06/05/2014 EP14728812.0

(97) 31/05/2017 EP3008162

(73) **Metacell, S.r.o.**

Erbenova 783/29 70300 Ostrava, CZ

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **ВОБЕК, Vladimir and KOLOSTOVA, Katarina**


(54) **ПОСТАПКА ЗА ОДВОЈУВАЊЕ НА СПОРАДИЧНИ КЛЕТКИ ОД ТЕЛЕСНИ ТЕЧНОСТИ И АПАРАТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СПОМЕНАТАТА ПОСТАПКА**

(57) 1 Употреба на постапка за одвојување на спорадични клетки, присутни во телесната

течност кај пациент, со нивно зафаќање на филтер мембрана којашто има отвори помали од дијаметарот на клетките, во коишто од спорадичните клетки присутни во споменатата телесна течност присутни на првата страна од филтер мембраната, телесната течност ослободена од спорадични клетки е провлечена низ филтер мембраната под влијание на капиларна сила низ апсорбирачки материјал позициониран во близок контакт со втората страна на споменатата филтер мембрана, за да се добијат споменатите спорадични клетки зафатени на мембраната коишто остануваат механички и хемиски непроменети и притоа практични, што овозможува нивно понатамошно ефективно култивирање.

, има уште 13 патентни барања

Слика 1



(51) **C 07K 16/28, C 07K 14/72**

(11) **7669** (13) T1

(21) **2017/616** (22) 15/08/2017
(45) 28/02/2018

(30) USP203569 23/12/2008 US and
USP264622 25/11/2009 US

(96) 18/12/2009 EP09775072.3

(97) 09/08/2017 EP2379594

(73) **Amgen, Inc**

**One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA
91320-1799, US**

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје

(72) BOONE, Thomas C.; BRANKOW, David W.;
GEGG, JR., Colin V.; HU, Shaw-Fen Sylvia; KING,
Chadwick T.; LU, Hsieng Sen; SHI, Licheng and
XU, Cen

(54) **АНТИТЕЛА КОИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА
ЧОВЕЧКИ CGRP РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Антитело или негов антиген-врзувачки
фрагмент кој што се врзува за човечки CGRP
рецептор кој што вклучува CDRH1, CDRH2,
CDRH3, CDRL1, CDRL2 и CDRL3, каде што:

(а) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 42, 43 и 44,
одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 73, 74 и 75,
одделно;

(б) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 45, 46 и 47,
одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 76, 77 и 78,
одделно;

(ц) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 48, 49 и 50,
одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 79, 80 и 81,
одделно;

(д) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат

секвенцата од SEQ ID NOs: 51, 52 и 53,
одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 82, 83 и 84,
одделно;

(е) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 54, 55 и 56,
одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 85, 86 и 87,
одделно;

(ф) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 57, 58 и 59,
одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 88, 89 и 90,
одделно;

(г) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 60, 55 и 56,
одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 85, 86 и 87,
одделно;

(х) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 45, 61 и 47,
одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 76, 91 и 78,
одделно;

(и) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 62, 63 и 64,
одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 92, 93 и 94,
одделно;

(ј) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 45, 61 и 47,
одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 76, 95 и 78,
одделно;

(к) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 65, 55 и 56,
одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 85, 86 и 87,
одделно;

(л) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат
секвенцата од SEQ ID NOs: 42, 43 и 44,



одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат секвенцата од SEQ ID NOs: 73, 74 и 96, одделно;

(м) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат секвенцата од SEQ ID NOs: 66, 67 и 68, одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат секвенцата од SEQ ID NOs: 97, 98 и 99, одделно;

(н) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат секвенцата од SEQ ID NOs: 69, 70 и 71,

одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат секвенцата од SEQ ID NOs: 100, 101 и 102, одделно; или

(о) CDRL1, CDRL2 и CDRL3 ја имаат секвенцата од SEQ ID NOs: 69, 70 и 72, одделно, и CDRH1, CDRH2, и CDRH3 ја имаат секвенцата од SEQ ID NOs: 100, 101 и 102, одделно.

, има уште 14 патентни барања

		I	10	20	30	40	50
CYNO_RAMP1	(1)	MARALCELPRGGLNLLLAHILPNATACQSEANTGALLQEBCLTQFQVMEAVQST					
HUMAN_RAMP1	(1)	MARALCELPRGGLNLLLAHILPNATACQSEANTGALLQEBCLTQFQVMEAVQST					
RAT_RAMP1	(1)	MARALCELPRGGLNLLLAHILPNATACQSEANTGALLQEBCLTQFQVMEAVQST					
		60	70	80	90	100	
CYNO_RAMP1	(55)	LMCDMGSTIGSYRELADCTWMAHMLGCFKPMASVORFFLANHGHYFBAQPISS					
HUMAN_RAMP1	(55)	LMCDMGSTIGSYRELADCTWMAHMLGCFKPMASVORFFLANHGHYFBAQPISS					
RAT_RAMP1	(55)	LMCDMGSTIGSYRELADCTWMAHMLGCFKPMASVORFFLANHGHYFBAQPISS					
		110	120	130	140		
CYNO_RAMP1	(109)	RAVEDPFGSVLYPFIVVPITVTLNLTALVVMQSKRTSGIV					
HUMAN_RAMP1	(109)	RAVEDPFGSVLYPFIVVPITVTLNLTALVVMQSKRTSGIV					
RAT_RAMP1	(109)	RAVEDPFGSVLYPFIVVPITVTLNLTALVVMQSKRTSGIV					

Слика 1

(51) A 61K 35/14, A 61K 38/48, A 61K 35/16

(11) 7666

(13) T1

(21) 2017/617

(22) 15/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) GB201004072 11/03/2010 GB

(96) 11/03/2011 EP11719062.9

(97) 24/05/2017 EP2544697

(73) Turzi, Antoine

1146 Mollens, CH

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) Turzi, Antoine

(54) ПОСТАПКИ, ЦЕВКА И УРЕД ЗА
ДОБИВАЊЕ НА КОМПОЗИЦИЈА ЗА
ЗАРАСНУВАЊЕ НА РАНИ

(51) B 01D 53/94, F 01N 3/035, F 01N 3/20, F
01N 3/022

(11) 7674

(13) T1

(21) 2017/618

(22) 15/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) US171567P 22/04/2009 US and US765441
22/04/2010 US

(96) 22/04/2010 EP10715638.2

(97) 14/06/2017 EP2421632

(73) **BASF Corporation**
Florham Park, NJ 07932, US

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BOORSE, R. Samuel; VOSS, Kenneth E. and
DIETERLE, Martin


**(54) ДЕЛУМНИ СУПСТРАТИ НА ФИЛТЕР КОИ
ШТО СОДРЖАТ SCR КАТАЛИЗАТОРИ И
СИСТЕМИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЕМИСИИ И
МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ИЗДУВНИ
ГАСОВИ ОД МОТОР**

(57) 1 Каталитички артикли за употреба во
систем за третирање на проток на гас од мотор

кој што содржи почетна концентрација на NOx
и честички, при што протокот на гас
произведува повратен притисок врз системот
и при што каталитички артикл содржи:

филтер за честички кој што се состои од прв
SCR катализатор ефективен за конверзија на
NOx, при што филтерот за честички има
метална пена која што има отворена или
мрежеста структура на супстратот, а пената
има пори и издатоци кои што формираат
келиски сидови,
каде што супстратот има среден дијаметер на
келујата во распон од 0.5 до 5 mm, и каде што
филтерот за честички има оптоварување на
катализатор во распон од 6.1 g/l (0.1 g/in³) до
213.5 g/l (3.5 g/in³).

, има уште 8 патентни барања


(51) **A 24D 1/02**

(11) **7675**

(13) T1

(21) **2017/619**

(22) 15/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) ES201130968 09/06/2011 ES

(96) 03/04/2012 EP12796202.5

(97) 24/02/2017 EP2719293

(73) **Miquel y Costas & Miquel, S.A.**

08006 Barcelona, ES

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) TOSAS FUENTES, Agustín and DE MARISCAL RUIGOMEZ, Pablo


(54) **СОСТАВ ЗА ОБЛОЖУВАЊЕ НА ХАРТИЕНА ОБВИВКА ЗА АРТИКЛИ ЗА ПУШЕЊЕ**

(57) 1 Состав кој што се состои од гума арабика за обложување со печатење на


хартитена обвивка за артикли за пушење (25) за да се добијат само-гасечки артикли за пушење (10), што се карактеризира со тоа што гумата арабика е во комбинација со полнење кое што содржи калциум карбонат; и составот содржи, изразено во однос на вкупната тежина на сувиот материјал на составот:

помеѓу 40 % и 95 % според тежината на гумата арабика, и помеѓу 5 % и 60 % според тежината на калциум карбонатот.

, има уште 15 патентни барања



СЛИКА 1



СЛИКА 2

(51) **C 07D 209/14, A 61K 31/404, A 61P 25/00**

(11) **7664**

(13) T1

(21) **2017/620**

(22) 15/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) IN2013CHE5537 02/12/2013 IN

(96) 20/02/2014 EP14725245.6

(97) 19/07/2017 EP3077375

(73) **Suven Life Sciences Limited**

Serene Chambers, Road - 5, Avenue - 7 Banjara Hills, Hyderabad - 500034 Andhra Pradesh, IN

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) KAMBHAMPATI, Rama Sastri; JASTI, Venkateswarlu; NIROGI, Ramakrishna and SHINDE, Anil Karbhari

(54) ПОСТАПКА ЗА ГОЛЕМО


ПРОИЗВОДСТВО НА 1-[(2-БРОМОФЕНИЛ)СУЛФОНИЛ]-5-МЕТОКСИ-3-[(4-МЕТИЛ-1-ПИПЕРАЗИНИЛ)МЕТИЛ]-1Н-ИНДОЛ ДИМЕЗИЛАТ МОНОХИДРАТ

(57) 1 Постапка погодна за големо производство на 1-[(2-бромофенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-1Н-индол димезилат монохидрат со формула (I), којашто


содржи:



Чекор(i): реагирање на 1-метилпиперазин со формула 1




во присуство на оцетна киселина и воден формалдехид со формула 2 на температура во опсегот од 15°C до 35°C за период од 1.5 часа до 2.5 часа за да се добие Манихов адукт;




Манихов адукт

Чекор (ii): реагирање на Манихов адукт со 5-метоксииндол со формула 3




во присуство на метанол на температура во опсегот од 15°C до 40°C за период од 2.5 часа до 3.5 часа за да се добие 5-метокси-3-[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-1Н-индол со формула 4;




Чекор (iii): кристализирање на 5-метокси-3-[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-1Н-индол со формула 4 во толуен со загревање на растворот до 85°C - 95°C за период од 1 час, проследено со ладење на растворот до 10°C - 15°C за периодот од 3 часа;

Чекор(iv): рекристализирање на 5-метокси-3-[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-1Н-индол со формула 4 во толуен со загревање на растворот до 95°C - 105°C за период од 2 часа, проследено со ладење на растворот до 10°C - 15°C за период од 3 часа;

Чекор (v): реагирање на гореспоменатиот добиен кристален 5-метокси-3-[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-1Н-индол со формула 4 со 2-бромобензенсулфонил хлорид со формула 5;




во присуство на тетраhydroфуран и калиум хидроксид на температура во опсегот од 20°C до 40°C за период од 3.5 часа до 4.5 часа за да се добие 1-[(2-бромофенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-1H-индол со формула 6;



Чекор(vi): претварање на 1-[(2-бромофенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-1H-индол со формула 6 во присуство на етанол и метансулфонска киселина на температура во опсегот од 15°C до

35°C за период од 18 часа до 24 часа за да се добие 1-[(2-бромофенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-1H-индолдимезилат со формула 7;



Чекор(vii): претварање 1-[(2-бромофенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-1H-индолдимезилат со формула 7 во присуство на воден етанол и јаглеродна каша на температура во опсегот од 75°C до 85°C за период од 0.5 час - 1.5 часа за да се добие 1-[(2-бромофенил)сулфонил]-5-метокси-3-[(4-метил-1-пиперазинил)метил]-1H-индол димезилат монохидрат со формула (I).

, има уште 11 патентни барања

(51) **A 61K 8/02, A 61K 8/20, A 61K 8/29, A 61Q 19/08**

(11) **7663** (13) T1
(21) **2017/623** (22) 16/08/2017
(45) 28/02/2018

(30) US201161430868P 07/01/2011 US
(96) 22/12/2011 EP11855190.2
(97) 02/08/2017 EP2661276
(73) **Revance Therapeutics, Inc.**

7555 Gateway Boulevard Newark, CA 94560, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) WAUGH, Jacob and RUEGG, Curtis

(54) **ЛОКАЛЕН СОСТАВ КОЈШТО СОДРЖИ**

БОТУЛИНУМ ТОКСИН И БОЈА

(57) 1 Локален или трансдермален состав којшто содржи ботулинум токсин и боја.
, има уште 11 патентни барања

(51) **A 61K 38/11, A 61K 47/12, A 61K 47/18, A 61K 9/08, A 61P 15/04**

(11) **7662** (13) T1
(21) **2017/624** (22) 17/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) EP20100251690 30/09/2010 --

(96) 29/09/2011 EP11776530.5

(97) 14/06/2017 EP2621468

(73) **Ferring B.V.**

Polaris Avenue 144 2132 JX Hoofddorp, NL

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **SIEKMANN, Britta; WISNIEWSKI, Kazimierz;**

NILSSON, Anders and MALM, Mattias

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ НА КАРБЕТОЦИН**

(57) 1 Воден состав којшто содржи карбетоцин или негова фармацевтска активна сол; кадешто составот содржи од 0.05 mg/mL до 0.5 mg/mL карбетоцин или фармацевтска активна сол и pH на составот е од 5.2 до 5.65, и кадешто составот понатаму содржи антиоксидант избран од групата составена од метионин, EDTA, и комбинација на метионин и EDTA. , има уште 8 патентни барања



слика 1

(51) **B 65H 54/28, B 65H 75/24, B 65H 54/54**

(11) **7712**

(13) **T1**

(21) **2017/626**

(22) **18/08/2017**

(45) **28/02/2018**

(30)

(96) **09/03/2015 EP15158293.9**

(97) **24/05/2017 EP3067304**

(73) **Georg Sahm GmbH & Co. KG**

SudetenlandstraÙe 33 37269 Eschwege, DE

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА**

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) **Zaun, Jochen**

(54) **МАШИНА ЗА НАМОТУВАЊЕ**

(57) 1 Машина за намотување (1) со вретено (8), со аксијална позиција која не се менува за време на преодното нанесување на материјалот за намотување (51) на навој ракав (27) и/или на намотувањето (28) што се формира на навој ракав (27), каде што

а) преодниот носач (20) е прицврстен на вретено (8) што се движи аксијално со преодното движење (18) релативно на вретеното (8) и што е споено или има можност

за спојување со навој ракав (27) на таков начин што преодното движење (18) на преодниот носач (20) може да се пренеси на навој ракав (27),


и б) вретеното (8) ротира, каде што преодниот носач (20) е споен или има можност за спојување со вретеното (8) на таков начин што ротирачкото движење (9) на вретеното (8) може да се пренеси на преодниот носач (20), в) преодниот носач (20) е споен или има можност за спојување со навој ракав (27) на таков начин што ротирачкото движење (9) од

преодниот носач (20) може да се пренеси на навој ракав (27),

катактеризиран со тоа што

г) вретеното (8) има внатрешна дупка (14), во кој механизам за забрзување (30) го извршува преодното движење (18) што се протега што е поврзано со преодниот носач (20) за пренесување на преодното движење (18).

, има уште 12 патентни барања



Нацрт 1.

(51) **A 61K 39/395, A 61P 17/04**

(11) **7713**

(13) T1

(21) **2017/627**

(22) 18/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) US201161510268P 21/07/2011 US

(96) 05/07/2012 EP12748547.2

(97) 24/05/2017 EP2734549

(73) **Zoetis Services LLC**

10 Sylvan Way Parsippany, NJ 07054, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **BAMMERT, Gary F. and DUNHAM, Steven A.**

(54) **МОНОКЛОНАЛНО АНТИТЕЛО ПРОТИВ КУЧЕШКИ ИНТЕРЛЕУКИН-31**

(57) 1 Изолирано антитело коешто специфично се врзува за кучешки IL-31, кадешто споменатото антитело редуцира, инхибира или неутрализира кучешки IL-31-поврзано pSTAT сигнализирајќи во испитување базирано во клетка.

, има уште 27 патентни барања



(51) С 07F 9/6561, С 07F 9/6558, С 07F 7/18, С 07F 9/24, С 07F 9/655, С 07Н 19/04, С 07Н 19/207, С 07Н 19/24, С 07Н 19/044, С 07Н 19/052, С 07Н 19/06, С 07Н 19/10, С 07Н 19/20, А 61К 31/7076, А 61Р 31/14

(11) 7714 (13) Т1
(21) 2017/628 (22) 21/08/2017
(45) 28/02/2018

(30) US319513P 31/03/2010 US; US319548P 31/03/2010 US and US783680 20/05/2010 US

(96) 31/03/2011 EP13159791.6

(97) 24/05/2017 EP2609923


(73) Gilead Pharmasset LLC
c/o Gilead Sciences, Inc. 333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) Ross, Bruce S.; Sofia, Michael Joseph; Pamulapati, Ganapati Reddy; Rachakonda, Suguna; Zhang, Hai-Ren; Chun, Byoung-Kwon and Wang, Peiyuan

(54) ПРОЦЕС НА КРИСТАЛИЗАЦИЈА НА (S)-ИЗОПРОПИЛ-2-(((S)-(ПЕРФЛУОРОФЕНОКСИ)(ФЕНОКСИ)ФОСФОР ИЛ)АМИНО)ПРОПАНОАТ

(57) 1 Процес за подготовка на кристален (S)-изопропил 2-(((S)-(перфлуорофенокси)(фенокси) фосфорил)амино)пропаноат претставен со формулата



кој содржи:
кристализирачки (S)-изопропил 2-(((S)-(перфлуорофенокси)(фенокси)фосфорил)амино)пропаноат од втор состав кој ги содржи а) првиот состав;



б) пентафлуорофенол; (перфлуорофенокси)(фенокси)фосфорил)амин
 ц) не-нуклеофилна база; и о) пропаноат, и каде што течниот состав содржи
 д) течен состав; барем еден од растворувачот и анти-
 каде што првиот состав содржи (S)-изопропил 2-(((S)-(перфлуорофенокси) (фенокси)
 2-(((S)-(перфлуорофенокси) (фенокси) фосфорил) амино)пропаноат и (S)-изопропил 2-
 (((R)-, има уште 6 патентни барања

(51) **C 07K 16/28**

(11) **7715**

(13) T1

а) тешка низа на варијабилен регион којашто содржи:

(21) **2017/630**

(22) 21/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) WO2012US44451 27/06/2012 -- and

US201161502167P 28/06/2011 US

(96) 28/06/2012 EP12735991.7

(97) 09/08/2017 EP2726508

(73) **Oxford BioTherapeutics Ltd**

94A Innovation Drive Milton Park Abingdon

Oxfordshire OX14 4RZ, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) TERRETT, Jonathan, Alexander and

ROHLFF, Christian

(54) **АНТИТЕЛА ЗА АДП-РИБОЗИЛ ЦИКЛАЗА**

2

(57) 1 Антитело или негов антиген врзувачки дел којшто специфично се врзува за BST-1 содржи:

i) прв vhCDR којшто содржи SEQ ID NO: 10;
 ii) втор vhCDR којшто содржи секвенца избрана од групата составена од SEQ ID NO: 12 и SEQ ID NO: 51;
 iii) трета vhCDR којашто содржи SEQ ID NO: 14; и

б) лесна низа на варијабилен регион којашто содржи:

i) прва vlCDR којашто содржи SEQ ID NO: 16;
 ii) втора vlCDR којашто содржи SEQ ID NO: 18; и
 iii) трета vlCDR којашто содржи SEQ ID NO: 20.

, има уште 13 патентни барања

VH CDR1 Alignments

A1
SEQ ID No: 21 ggctacgcattcagtaactcctggataaactgg
SEQ ID No: 33 ggctacgcattcagtagctactggatgaactgg

A2
SEQ ID No: 22 gggtactcattcattgagtcaccataaactgg
SEQ ID No: 35 gggtactcattcactgactacaacatgaactgg

A3
SEQ ID No: 62 gggtacacattctctgactactgggtacactgg
SEQ ID No: 68 gggtacaccttcaccagctactggatgaactgg

Слика 1а

VH CDR2 Alignments

A1
SEQ ID No: 23 ggacagattttatcctggagattatgataactacaatggaaaattcaag
SEQ ID No: 34 ggacagattttatcctggagattggtgataactacaacggaaagtccaag

A2
SEQ ID No: 24 ggaaatattgatccttattatggaaaccttattacaatcagatgttcacg
SEQ ID No: 36 ggagtaattaatcctaactatggtactactagctacaatcagaagtccaag

A3
SEQ ID No: 63 ggagcgattgatggttctgatacttttaagactacagtcagaagttaag
SEQ ID No: 69 ggagcgattgatccttctgtagttataactacaatcagaagtccaag

Слика 1б

(51) **С 04В 111/28, С 04В 26/14, В 44С 5/04**

(11) **7716**

(13) Т1

(21) **2017/633**

(22) 22/08/2017

(45) 28/02/2018

(30)

(96) 03/04/2012 EP12163045.3

(97) 31/05/2017 EP2647607

(73) **STO SE & Co. KGaA**

Ehrenbachstrasse 1 79780 Stühlingen, DE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Pfeiffer, Christian

(54) **ОБЛИКУВАН ДЕЛ И ПОСТАПКА ЗА**

ПРОИЗВОДСТВО НА ТАКОВ ОБЛИКУВАН

ДЕЛ

(57) 1 Структурно неефикасен обликуван дел

за прицврстување кон градежен сид или таван,

назначен со тоа што обликуваниот дел содржи најмалку еден лесен минерален полнеж и едно средство за врзување, се карактеризира со тоа што лесниот минерален полнеж сочинува 75 до 95% од тежината од вкупната тежина на почетните материјали и лесниот минерален полнеж сочинуваат пенести честички со затворена ќелиска структура и/или затворени, по можност површина како стакло или површина како синтер, понатаму, средствотот за врзување сочинува 5 до 25% од тежината од вкупната тежина на почетните материјали и содржи најмалку едно органско средство за врзување, особено епоксидна смола.

, има уште 13 патентни барања

(51) **С 12Q 1/68**

(21) **2017/634**

(22) 22/08/2017

(11) **7719**

(13) Т1

(45) 28/02/2018

(30) GB20080022533 11/12/2008 GB and
gb20080010650 11/06/2008 GB

(96) 11/06/2009 EP13178545.3

(97) 16/08/2017 EP2660336

(73) **Orion Pharma (UK) Limited**

5 Fleet Place London EC4M 7RD, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Hoser, Mark Jay

**(54) АМПЛИФИКАЦИЈА НА ИЗОТЕРМАЛНА
НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА**

(57) 1 Опрема за изотермално засилување на
двојна-верижна нуклеинска киселинска целна
молекула којашто содржи:

(a) неводечки и водечки прајмер, секој содржи
едно-верижна ДНК молекула од помалку од 30
нуклеотиди, барем дел од нив е
комплементарен со секвенца од целната
молекула;

(b) олигонуклеотид којшто содржи едно-
верижна ДНК молекула со барем 30


нуклеотиди, кадешто барем дел од
олигонуклеотидот е комплементарен со дел од
целната секвенца интервенирајќи ги
неводечките и водечките прајмерите и кадешто
олигонуклеотидот има не-продолжувачки 3'
завршеток;

(c) рекомбиназа;

кадешто неводечките и водечките прајмери не
ја засилуваат целната молекула независно од
олигонуклеотидот, кадешто олигонуклеотидот е
контактиран со рекомбиназата, којашто ја
напаѓа двојната-верижна нуклеинска
киселинска целна молекула, при тоа
откинување на комплементарниот регион од
целната молекула и приближување на едно-
верижните региони при тоа овозможување
пристап на прајмерите да се врзат за
комплементарната едно верижна ДНК за
целната молекула.

, има уште 13 патентни барања

Слика 1



(51) **C 12Q 1/68**

(11) **7720**

(13) T1

(21) **2017/635**

(22) 22/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) GB20080010650 11/06/2008 GB and

GB20080022533 11/12/2008 GB

(96) 11/06/2009 EP09762016.5

(97) 16/08/2017 EP2304054

(73) **Orion Pharma (UK) Limited**

5 Fleet Place London EC4M 7RD, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HOSER, Mark, Jay

(54) **АМПЛИФИКАЦИЈА НА ИЗОТЕРМАЛНА
НУКЛЕИНСКА КИСЕЛИНА**

(57) 1 Изотермална постапка за засилување на двојна-верижна нуклеинска киселинска целна молекула којашто ги содржи следните чекори:

(a) подготвување:

(i) неводечки и водечки прајмери, секој содржи едно-верижна ДНК молекула со помалку од 30 нуклеотиди, барем дел од нив е комплементарен со секвенца од целната молекула;

(ii) олигонуклеотид којшто содржи едно-верижна ДНК молекула со барем 30 нуклеотиди, барем

дел од нив е комплементарен со секвенца на целната молекула интервенирајќи ги неводечките и водечките прајмери, кадешто олигонуклеотидот има не-продолжувачки 3' завршеток;

(b) контактирање на олигонуклеотидот (ii) со рекомбиназа за да може да го нападне комплементарниот регион на целната молекула и притоа откинување на комплементарниот регион на целната молекула и приближување на едно верижните региони;


(c) нанесување на неводечкиот прајмер кон едно-верижниот регион во целната молекула и издолжување на 3' крајот на неводечкиот прајмер со полимераза и dNTPs за да се добие двојна-верижна нуклеинска киселинска целна молекула;

(d) нанесување на водечкиот прајмер кон едно-верижната целната молекула и издолжување на 3' крајот на водечкиот прајмер со полимераза и dNTPs за да се добие потоа двојна-верижна нуклеинска киселинска целна молекула;

(e) продолжување на реакцијата низ повторување на (b) до (d).

, има уште 12 патентни барања

Слика 1

(51) **C 07F 3/00, A 61K 49/00**(11) **7721**

(13) T1

(21) **2017/636**

(22) 22/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) EP20130168851 23/05/2013 -- and

US201361826507P 23/05/2013 US

(96) 23/05/2014 EP14727775.0

(97) 19/07/2017 EP2999706


(73) **hameln pharma plus gmbh****Langes Feld 13 31789 Hameln, DE**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) SCHICKANEDER, Christian; SMAHOVSKY, Vendel; VALACHOVIC, Pavol; DEWALD, Mathias; HRADIL, Pavel; KRÁLOVÁ, Janka; MELNICKY, Radek; SLÉZAR, Petr and KAKALÍK, Ivan

(54) **КРИСТАЛНИ ФОРМИ НА ТРИЗОДИУМ
ЗИНК ДИЕТИЛЕН ТРИАМИН
ПЕНТААЦЕТАТНА КИСЕЛИНА**

(57) 1 Тринатриум цинк диетилентриаминпентаоцетна киселина (Zn-DTPA) во кристална форма. , има уште 14 патентни барања



Слика 1



Слика 2

(51) **H 04N 19/182, H 04N 19/82, H 04N 19/186, G 06F 17/17**

(11) **7722**

(13) T1

(21) **2017/637**

(22) 23/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) US20100388264P 30/09/2010 US and US201161431909P 12/01/2011 US

(96) 30/09/2011 EP15173605.5

(97) 14/06/2017 EP2953355

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ALSHINA, Elena; HAN, Woo-Jin; CHEN, Jianle; ALSHIN, Alexander; SHLYAKHOV, Nikolay and HONG, Yoon-Mi

(54) **УРЕД ЗА ИНТЕРПОЛАЦИЈА НА СЛИКА СО УПОТРЕБА НА ИНТЕРПОЛАЦИСКИ ФИЛТЕР ЗА ПОРАМНУВАЊЕ**

(57) 1 Апаратура за компензација на движење, апаратурата


содржи:

изборник на филтер којшто е конфигуриран за избор на 8-тап филтер за интерполација на лума примероци; и интерполатор којшто е конфигуриран за одредување на, во лума референтна слика, лума референтен блок за предвидување на постојниот блок, со употреба на лума подвижен вектор на постојниот блок, и создавање на лума примерок од 1/2- пиксел локација вклучена во лума референтниот блок со примена на 8-тап филтер кон лума примероците на интеџер пикселна локација на лума референтната слика,


кадешто изборникот на филтер избира филтер за интерполација на хрома примероци, интерполаторот одредува, во хрома референтна слика, хрома референтан блок, со употреба на хрома подвижен вектор на постојниот блок, и создавање на хрома примерок од 1/2- пиксел локација вклучена во хрома референтниот блок со употреба на филтер кон хрома примероците на интеџер

пикселна локација на хрома референтната слика, 1/2-пикселна локација, коишто се {-1, 4, -11, 40, 40, -11, 4, -1}.
8-тап филтерот содржи осум коефициенти на филтер за создавање на лума примерокот на , има уште 1 патентни барања

СЛИКА 1



СЛИКА 2



(51) Н 04N 19/117, Н 04N 19/186, Н 04N 19/182, G 06F 17/17

(11) 7760

(13) T1

(21) 2017/638

(22) 23/08/2017

(45) 28/02/2018

(30) US20100388264P 30/09/2010 US and US201161431909P 12/01/2011 US

(96) 30/09/2011 EP14193524.7

(97) 28/06/2017 EP2860980

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Alshina, Elena; Alshin, Alexander; Shlyakhov, Nikolay; Chen, Jianle; Han, Woo-Jin and Hong, Yoon-Mi

(54) ПОСТАПКА ЗА ИНТЕРПОЛАЦИЈА НА СЛИКА СО УПОТРЕБА НА ИНТЕРПОЛАЦИСКИ ФИЛТЕР ЗА ПОРАМНУВАЊЕ


(57) 1 Постапка за компензација на движење, постапката содржи: создавање, во лума референтна слика, лума референтен блок за предвидување на постојниот блок, со употреба на лума подвижен вектор на постојниот блок; создавање на лума примерок од 1/2- пиксел локација вклучена во лума референтниот блок со примена на 8-тап филтер кон лума примероците на интеџер пикселна локација на лума референтната слика; создавање, во хрома референтна слика, хрома референтан блок, со употреба на хрома подвижен вектор на постојниот блок, и

создавање на хрома примерок од 1/2- пиксел локација вклучена во хрома референтниот блок со употреба на филтер кон хрома примероците на интерпекселна локација на хрома референтната
кадешто 8-тап филтерот содржи осум


коэффициенти на филтер за создавање на лума примерокот на 1/2-пикселна локација, коишто се {-1, 4, -11, 40, 40, -11, 4, -1}.

, има уште 1 патентни барања

СЛИКА 1



СЛИКА 2



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8A61K9/28	8A61K9/28	7687	T1
8C07C237/44	8C07C237/30	7688	T1
8C07D213/82	8C07C237/30	7688	T1
8C07D239/42	8C07C237/30	7688	T1
8A61P3/04	8C07K16/28	7678	T1
8C07K14/71	8C07K16/28	7678	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7678	T1
8A61P3/10	8C07D487/14	7680	T1

8A61K31/164	8A61K36/31	7682	T1
8A61K38/17	8A61K36/31	7682	T1
8C07D413/04	8C07D401/04	7686	T1
8A61K8/20	8A61K8/02	7663	T1
8A61K35/16	8A61K35/14	7666	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	7695	T1
8H04R1/24	8H04R1/24	7699	T1
8B65H75/24	8B65H54/28	7712	T1
8B29C47/00	8B29C47/00	7708	T1



8B29C47/44	8B29C47/00	7708	T1
8C04B26/14	8B44C5/04	7716	T1
8A61K49/00	8C07F3/00	7721	T1
8H04N19/82	8H04N19/182	7722	T1
8A61C8/00	8A61C8/00	7639	T1
8C01B39/46	8C01B37/02	7725	T1
8A61K31/4709	8C07D401/12	7726	T1
8A61P9/12	8C07D261/18	7728	T1
8C07D249/04	8C07D261/18	7728	T1
8C07D253/08	8C07D261/18	7728	T1
8C07D401/04	8C07D261/18	7728	T1
8A61P35/00	8C07F9/6561	7729	T1
8H04N19/82	8H04N19/82	7733	T1
8A61K31/436	8A61K39/395	7734	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	7734	T1
8C07D405/14	8C07D207/16	7736	T1
8C10B47/06	8C10B47/46	7738	T1
8C07C275/26	8C07C275/06	7740	T1
8A61P29/00	8C07D213/73	7744	T1
8A61K31/4184	8A61K39/395	7745	T1
8B01J37/02	8B01D53/94	7746	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	7749	T1
8A61K31/045	8C12G1/00	7752	T1
8C12N15/13	8C12N15/13	7755	T1
8A61P3/00	8A61K38/26	7756	T1
8A61P3/04	8A61K38/26	7756	T1
8A61P25/00	8C12N15/113	7758	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	7758	T1
8C07D471/04	8C07D403/10	7759	T1
8A61P31/18	8A61K31/7052	7654	T1
8A61K31/4725	8C07D217/26	7659	T1
8C07D413/14	8C07D217/26	7659	T1
8C07D491/10	8C07D217/26	7659	T1
8A61K38/00	8A61K38/00	7667	T1
8C12M1/00	8C12M1/00	7670	T1
8C07D401/12	8C07D263/58	7672	T1
8A61P29/00	8C07D401/04	7631	T1
8C06B25/34	8C06B23/00	7636	T1
8C06C7/00	8C06B23/00	7636	T1
8A61K31/501	8C07D487/04	7644	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	7644	T1

8A61K45/06	8A61K45/06	7648	T1
8A61K9/00	8A61K45/06	7648	T1
8C07D233/90	8A61K45/06	7648	T1
8C07D401/12	8A61K45/06	7648	T1
8C07D417/12	8C07C237/30	7688	T1
8A61K35/42	8A61K35/42	7689	T1
8A61P25/00	8C07C233/18	7679	T1
8C07C231/24	8C07C233/18	7679	T1
8A61K36/886	8A61K36/31	7682	T1
8A61K31/421	8C07D401/04	7686	T1
8C07D413/14	8C07D401/04	7686	T1
8B29C70/04	8B65D1/02	7676	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	7665	T1
8A61K51/10	8C07K16/28	7665	T1
8A61K31/4427	8C07D401/14	7694	T1
8A61P31/12	8C07D401/14	7694	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	7694	T1
8C07D491/10	8C07D401/14	7694	T1
8A61K31/519	8C07D471/04	7695	T1
8A61K47/26	8A61K9/00	7705	T1
8A61K9/08	8A61K9/00	7705	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7706	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	7713	T1
8C07H19/10	8A61K31/7076	7714	T1
8C07H19/207	8A61K31/7076	7714	T1
8B29C47/64	8B29C47/00	7708	T1
8B29B7/90	8C08J3/20	7710	T1
8B44C5/04	8B44C5/04	7716	T1
8A63C5/02	8A63C5/02	7625	T1
8G01N33/50	8A61K38/17	7626	T1
8C07D471/04	8A61K45/06	7627	T1
8C07K16/26	8A61K39/395	7628	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	7629	T1
8H04N19/182	8H04N19/182	7722	T1
8A01P15/00	8A01N43/16	7649	T1
8C07D205/04	8C07D205/04	7723	T1
8A61K38/00	8A61K38/00	7724	T1
8C01B39/08	8C01B37/02	7725	T1
8C07D209/08	8C07D401/12	7726	T1
8C07D209/12	8C07D401/12	7726	T1
8C07D417/12	8C07D401/12	7726	T1

8A61K31/415	8C07D261/18	7728	T1
8A61K31/42	8C07D261/18	7728	T1
8A61F11/04	8A61F11/04	7731	T1
8A61K9/19	8A61K9/19	7735	T1
8F26B5/06	8A61K9/19	7735	T1
8A01N37/22	8A01N47/36	7741	T1
8E03F5/22	8E03F5/22	7743	T1
8A61P35/00	8A61K39/395	7745	T1
8B01D53/94	8B01D53/94	7746	T1
8B01J29/76	8B01D53/94	7746	T1
8F01N3/10	8B01D53/94	7746	T1
8F02M35/024	8B01D53/94	7746	T1
8C07D213/80	8C07D498/14	7747	T1
8A61K47/14	8A61K8/36	7748	T1
8A61Q17/00	8A61K8/36	7748	T1
8A61Q3/00	8A61K8/36	7748	T1
8A61P29/00	8C07D471/04	7749	T1
8A61K38/14	8A61K38/14	7753	T1
8A61K31/7115	8C12N15/113	7758	T1
8A61K31/7125	8C12N15/113	7758	T1
8A61P37/00	8C07D403/10	7759	T1
8C07D417/14	8C07D413/14	7660	T1
8A61K31/353	8C12N1/20	7656	T1
8C07D401/10	8C07D217/26	7659	T1
8C07D487/04	8C07D217/26	7659	T1
8A61P31/00	8A61K38/00	7667	T1
8C07D215/227	8C07D263/58	7672	T1
8C07D471/04	8C07D263/58	7672	T1
8C07F9/6558	8C07D263/58	7672	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	7631	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7632	T1
8C07K5/062	8C07D471/04	7635	T1
8C06B25/36	8C06B23/00	7636	T1
8A61K31/4184	8C07D491/107	7637	T1
8A61K31/506	8C07D491/107	7637	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	7646	T1
8A61K31/4172	8A61K45/06	7648	T1
8C07D209/08	8C07C237/30	7688	T1
8C07D213/81	8C07C237/30	7688	T1
8C07D487/12	8C07D487/14	7680	T1
8A61K31/427	8C07D401/04	7686	T1

8A61K31/4439	8C07D401/04	7686	T1
8A61P25/28	8C07D401/04	7686	T1
8B29C49/64	8B65D1/02	7676	T1
8A61K47/12	8A61K39/395	7684	T1
8A61K47/12	8A61K9/08	7662	T1
8A61K47/18	8A61K9/08	7662	T1
8A61K31/404	8C07D209/14	7664	T1
8A61P25/00	8C07D209/14	7664	T1
8C07K16/18	8C07K16/28	7665	T1
8B21D3/14	8B21D47/01	7668	T1
8E04C3/32	8B21D47/01	7668	T1
8C07K14/72	8C07K16/28	7669	T1
8H04N19/186	8H04N19/117	7760	T1
8C07D401/12	8C07D401/14	7694	T1
8C07D471/04	8C07D401/14	7694	T1
8C07D491/048	8C07D401/14	7694	T1
8H04R9/04	8H04R1/24	7699	T1
8A61K38/02	8A61K9/00	7705	T1
8A61P17/04	8A61K39/395	7713	T1
8A61P31/14	8A61K31/7076	7714	T1
8C07F9/655	8A61K31/7076	7714	T1
8B29B7/42	8B29C47/00	7708	T1
8A61K31/454	8A61K9/16	7717	T1
8A61K9/20	8A61K9/16	7717	T1
8A61P35/00	8A61K38/17	7626	T1
8A01P21/00	8A01N43/16	7649	T1
8A61P35/00	8C07D205/04	7723	T1
8B01J20/18	8C01B37/02	7725	T1
8B01J20/30	8C01B37/02	7725	T1
8A61K31/47	8C07D401/12	7726	T1
8C07D409/12	8C07D401/12	7726	T1
8C07D405/12	8C07D261/18	7728	T1
8C07F9/6561	8C07F9/6561	7729	T1
8G01N33/53	8C07F9/6561	7729	T1
8A61K9/00	8A61K39/395	7734	T1
8C07H21/04	8A61K48/00	7737	T1
8A01N47/36	8A01N47/36	7741	T1
8A61K31/44	8C07D498/14	7747	T1
8C07D213/68	8C07D498/14	7747	T1
8C07D401/14	8C07D403/14	7750	T1
8C07D501/00	8A61K38/14	7753	T1



8E02B7/20	8E02B7/46	7757	T1
8A61K31/42	8C07D413/14	7660	T1
8C12Q1/04	8A61K31/7052	7654	T1
8G01N33/50	8G01N33/50	7655	T1
8A23C11/10	8C12N1/20	7656	T1
8A61K35/747	8C12N1/20	7656	T1
8A61K36/48	8C12N1/20	7656	T1
8A61K8/97	8C12N1/20	7656	T1
8A61Q19/00	8C12N1/20	7656	T1
8C12R1/225	8C12N1/20	7656	T1
8A61K31/4375	8C07D217/26	7659	T1
8A61P7/02	8C07D217/26	7659	T1
8C07D487/10	8C07D217/26	7659	T1
8C07D417/12	8C07D263/58	7672	T1
8C07D307/06	8C07D493/04	7673	T1
8A24D1/02	8A24D1/02	7675	T1
8A61K38/00	8C07D471/04	7635	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	7635	T1
8C07D235/02	8C07D491/107	7637	T1
8C07D491/107	8C07D491/107	7637	T1
8C07D491/20	8C07D491/107	7637	T1
8A61K31/4439	8A61K45/06	7648	T1
8A61K9/20	8A61K45/06	7648	T1
8B01J37/02	8B01J37/02	7690	T1
8C07C323/63	8C07C237/30	7688	T1
8C07D317/58	8C07C237/30	7688	T1
8C07D405/12	8C07C237/30	7688	T1
8C12N9/22	8C12N9/16	7718	T1
8A61P15/08	8C07C233/18	7679	T1
8A61P9/00	8C07C233/18	7679	T1
8A61P29/00	8C07D487/14	7680	T1
8C07D471/06	8C07D487/14	7680	T1
8C07D487/14	8C07D487/14	7680	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	7686	T1
8C07D471/04	8C07D401/04	7686	T1
8F01N3/20	8B01D53/94	7685	T1
8A61P15/04	8A61K9/08	7662	T1
8A61K8/29	8A61K8/02	7663	T1
8A61K45/06	8C07K16/28	7665	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7665	T1
8A61K38/48	8A61K35/14	7666	T1

8H04N19/182	8H04N19/117	7760	T1
8C07D413/10	8C07D401/14	7694	T1
8A61P25/00	8A61K9/00	7705	T1
8A61K31/7076	8A61K31/7076	7714	T1
8C07H19/044	8A61K31/7076	7714	T1
8C07H19/06	8A61K31/7076	7714	T1
8B22D41/28	8B22D41/28	7709	T1
8C08J3/20	8C08J3/20	7710	T1
8C08J3/22	8C08J3/20	7710	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	7719	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	7628	T1
8C07K16/24	8A61K39/395	7629	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	7720	T1
8H04N19/186	8H04N19/182	7722	T1
8C08B37/06	8A01N43/16	7649	T1
8C01B37/02	8C01B37/02	7725	T1
8A61P25/00	8C07D401/12	7726	T1
8A61P31/00	8C07D401/12	7726	T1
8C07D215/56	8C07D401/12	7726	T1
8A61P13/12	8C07D261/18	7728	T1
8A61K31/675	8C07F9/6561	7729	T1
8C07K16/00	8C07K16/00	7730	T1
8C07D207/16	8C07D207/16	7736	T1
8C07D403/12	8C07D207/16	7736	T1
8C07D409/12	8C07D207/16	7736	T1
8C07D417/12	8C07D207/16	7736	T1
8E01C7/32	8E01C7/32	7739	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	7745	T1
8A61K47/10	8C12G1/00	7752	T1
8A61P29/00	8C07D307/85	7754	T1
8E02B7/46	8E02B7/46	7757	T1
8A61K39/12	8A61K39/00	7651	T1
8G01N33/66	8G01N33/50	7655	T1
8C12N1/20	8C12N1/20	7656	T1
8A61K38/48	8A61K38/00	7667	T1
8A61K38/16	8A61K38/16	7671	T1
8C07K14/435	8A61K38/16	7671	T1
8C07D263/58	8C07D263/58	7672	T1
8C07D493/04	8C07D493/04	7673	T1
8F01N3/035	8B01D53/94	7674	T1
8A61K31/402	8C07D401/04	7631	T1

8A61K31/445	8C07D401/04	7631	T1
8A61K31/4709	8C07D401/04	7631	T1
8C07D211/46	8C07D401/04	7631	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	7632	T1
8C07F9/6561	8C07D471/04	7635	T1
8C07K5/068	8C07D471/04	7635	T1
8F42D3/00	8C06B23/00	7636	T1
8A61P25/28	8C07D491/107	7637	T1
8C07D401/04	8C07D491/107	7637	T1
8A61K31/4985	8C07D487/04	7644	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	7644	T1
8C07D519/00	8C07D487/04	7644	T1
8H01R13/655	8H01R13/453	7647	T1
8A61K9/10	8A61K45/06	7648	T1
8A61K31/166	8C07C237/30	7688	T1
8C07C237/30	8C07C237/30	7688	T1
8C07D319/18	8C07C237/30	7688	T1
8C12N9/16	8C12N9/16	7718	T1
8C07K16/18	8C07K16/28	7678	T1
8C07K19/00	8C07K16/28	7678	T1
8C07C233/18	8C07C233/18	7679	T1
8A61P9/02	8C07D487/14	7680	T1
8A61K31/205	8A61K36/31	7682	T1
8A61P25/18	8C07D401/04	7686	T1
8B65D1/02	8B65D1/02	7676	T1
8B01D53/94	8B01D53/94	7685	T1
8A61K38/11	8A61K9/08	7662	T1
8A61K9/08	8A61K9/08	7662	T1
8A61Q19/08	8A61K8/02	7663	T1
8C07D209/14	8C07D209/14	7664	T1
8C07K16/30	8C07K16/28	7665	T1
8C12N5/12	8C07K16/28	7665	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7669	T1
8C07D401/10	8C07D401/14	7694	T1
8C07K16/46	8C07K16/28	7706	T1
8B65H54/28	8B65H54/28	7712	T1
8C07F9/24	8A61K31/7076	7714	T1
8C07F9/6558	8A61K31/7076	7714	T1
8C04B111/28	8B44C5/04	7716	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	7717	T1
8A63C9/00	8A63C5/02	7625	T1

8A61K45/06	8A61K45/06	7627	T1
8A61K31/216	8A61K39/395	7628	T1
8A61K45/06	8A61K39/395	7628	T1
8C07K16/22	8A61K39/395	7628	T1
8C07F3/00	8C07F3/00	7721	T1
8B01J29/70	8C01B37/02	7725	T1
8C07C215/76	8C07D401/12	7726	T1
8A61J1/20	8A61J1/20	7727	T1
8A61K31/4192	8C07D261/18	7728	T1
8C07D261/18	8C07D261/18	7728	T1
8A61K31/573	8A61K39/395	7734	T1
8A61K38/17	8A61K39/395	7734	T1
8C07D405/12	8C07D207/16	7736	T1
8C07D413/12	8C07D207/16	7736	T1
8A61K31/4412	8C07D213/73	7744	T1
8C07D498/14	8C07D498/14	7747	T1
8A61K47/12	8A61K8/36	7748	T1
8A61K31/501	8C07D403/14	7750	T1
8C12C12/00	8C12G1/00	7752	T1
8C07K9/00	8A61K38/14	7753	T1
8A61K31/343	8C07D307/85	7754	T1
8A61P35/00	8C07D307/85	7754	T1
8A61K38/17	8A61K38/26	7756	T1
8A61K38/26	8A61K38/26	7756	T1
8A61K31/513	8C07D403/10	7759	T1
8A61K31/517	8C07D403/10	7759	T1
8A61K31/522	8C07D403/10	7759	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	7651	T1
8A61K39/125	8A61K39/00	7651	T1
8C07D413/14	8C07D413/14	7660	T1
8A61K31/7052	8A61K31/7052	7654	T1
8A23L33/21	8A23L33/21	7692	T1
8A23L33/135	8C12N1/20	7656	T1
8C07K16/22	8C07K16/22	7658	T1
8C07D487/08	8C07D217/26	7659	T1
8A61K38/16	8A61K38/00	7667	T1
8C12N1/02	8C12M1/00	7670	T1
8B01D53/94	8B01D53/94	7674	T1
8A61M16/12	8A61M16/20	7630	T1
8A61M16/20	8A61M16/20	7630	T1
8C07D207/08	8C07D401/04	7631	T1



8A61P35/00	8C07K16/28	7632	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	7635	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	7677	T1
8B66B23/22	8B66B23/22	7645	T1
8H01R27/00	8H01R13/453	7647	T1
8C07D413/06	8A61K45/06	7648	T1
8C07K16/00	8C07K16/00	7691	T1
8A61K31/4439	8C07D401/10	7711	T1
8C07D401/10	8C07D401/10	7711	T1
8A61K31/495	8C07D487/14	7680	T1
8A61K31/485	8A61K9/20	7681	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	7681	T1
8A61K31/355	8A61K36/31	7682	T1
8F04D29/42	8F04D29/42	7683	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	7684	T1
8C07K16/22	8A61K39/395	7684	T1
8A61K8/02	8A61K8/02	7663	T1
8B21D47/01	8B21D47/01	7668	T1
8G06F17/17	8H04N19/117	7760	T1
8H04N19/117	8H04N19/117	7760	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	7694	T1
8C07D401/06	8C07D401/14	7694	T1
8C07D405/12	8C07D401/14	7694	T1
8C07D405/14	8C07D401/14	7694	T1
8C07D487/04	8C07D401/14	7694	T1
8A61L27/26	8A61L27/26	7696	T1
8C12N15/90	8C12N15/90	7698	T1
8B65H54/54	8B65H54/28	7712	T1
8C07F7/18	8A61K31/7076	7714	T1
8C07F9/6561	8A61K31/7076	7714	T1
8B29B7/46	8C08J3/20	7710	T1
8B29C47/10	8C08J3/20	7710	T1
8C08K3/26	8C08J3/20	7710	T1
8C07K7/08	8A61K38/17	7626	T1
8A61K39/00	8A61K39/395	7628	T1
8G06F17/17	8H04N19/182	7722	T1
8A01N43/16	8A01N43/16	7649	T1
8B01J20/28	8C01B37/02	7725	T1
8C07D413/12	8C07D401/12	7726	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	7732	T1
8C07D401/06	8C07D207/16	7736	T1

8C07D405/06	8C07D207/16	7736	T1
8C07D409/04	8C07D207/16	7736	T1
8C10B47/46	8C10B47/46	7738	T1
8C07C275/06	8C07C275/06	7740	T1
8C07D213/00	8C07C275/06	7740	T1
8E03B3/28	8E03B3/28	7742	T1
8C07D213/73	8C07D213/73	7744	T1
8A01N43/42	8C07D498/14	7747	T1
8A61K31/19	8A61K8/36	7748	T1
8A61K8/365	8A61K8/36	7748	T1
8A61K9/00	8A61K8/36	7748	T1
8A61P37/00	8C07D471/04	7749	T1
8A61P37/00	8C07D403/14	7750	T1
8A61K9/00	8C12G1/00	7752	T1
8A61K9/08	8C12G1/00	7752	T1
8A61K31/429	8C07D403/10	7759	T1
8A61P29/00	8C07D403/10	7759	T1
8B65D85/804	8B65D85/804	7650	T1
8B05B7/04	8B05B7/04	7693	T1
8A23L33/105	8C12N1/20	7656	T1
8C12R1/25	8C12N1/20	7656	T1
8C07D217/26	8C07D217/26	7659	T1
8C07D401/04	8C07D217/26	7659	T1
8A61K38/55	8A61K38/00	7667	T1
8F01N3/20	8B01D53/94	7674	T1
8A61M16/06	8A61M16/20	7630	T1
8C07D211/42	8C07D401/04	7631	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	7635	T1
8A61K31/4188	8C07D491/107	7637	T1
8A61K31/4439	8C07D491/107	7637	T1
8H01R13/453	8H01R13/453	7647	T1
8A61K31/4178	8A61K45/06	7648	T1
8A61K9/06	8A61K45/06	7648	T1
8A61K9/08	8A61K45/06	7648	T1
8C07D403/06	8A61K45/06	7648	T1
8C07D405/12	8A61K45/06	7648	T1
8A61K31/4412	8A61K9/28	7687	T1
8C07C255/58	8C07C237/30	7688	T1
8C07D215/48	8C07C237/30	7688	T1
8A61P25/28	8C07D401/10	7711	T1
8A61K38/00	8C12N9/16	7718	T1

8A61P11/00	8A61K35/42	7689	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	7678	T1
8A61K31/165	8C07C233/18	7679	T1
8A61P3/00	8C07C233/18	7679	T1
8A61K31/50	8C07D487/14	7680	T1
8A61K31/5025	8C07D487/14	7680	T1
8A61K31/5377	8C07D487/14	7680	T1
8A61K36/31	8A61K36/31	7682	T1
8A61P15/02	8A61K36/31	7682	T1
8A61K31/437	8C07D401/04	7686	T1
8C07D491/052	8C07D401/14	7694	T1
8B65D85/804	8B65D85/804	7697	T1
8C07K16/30	8C07K16/28	7706	T1
8C07H19/20	8A61K31/7076	7714	T1
8A61K31/53	8C07D498/08	7707	T1
8A61P35/00	8C07D498/08	7707	T1
8C07D498/08	8C07D498/08	7707	T1
8B22D41/34	8B22D41/28	7709	T1
8B29B9/06	8C08J3/20	7710	T1
8A61K39/00	8A61K38/17	7626	T1
8A61K31/541	8A61K45/06	7627	T1
8A61K39/00	8A61K39/395	7629	T1
8G01N33/567	8A61K39/395	7629	T1
8A61K38/46	8C12N9/66	7638	T1
8C12N15/12	8C12N9/66	7638	T1
8C12N9/66	8C12N9/66	7638	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	7640	T1
8A61P25/00	8C07K16/28	7640	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7640	T1
8A61K31/397	8C07D205/04	7723	T1
8A61P37/00	8C07D205/04	7723	T1
8C07D209/14	8C07D401/12	7726	T1
8C07D209/18	8C07D401/12	7726	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	7726	T1
8C07D261/18	8C07D261/18	7728	T1
8C07H19/20	8C07F9/6561	7729	T1
8A61K31/7088	8C12N15/113	7732	T1
8H04N19/117	8H04N19/82	7733	T1
8A61K31/5377	8A61K39/395	7734	T1
8C07D401/12	8C07D207/16	7736	T1
8C07D401/14	8C07D207/16	7736	T1

8C07K16/28	8A61K39/395	7745	T1
8F01N3/035	8B01D53/94	7746	T1
8F01N3/20	8B01D53/94	7746	T1
8C07D403/14	8C07D403/14	7750	T1
8C12G1/00	8C12G1/00	7752	T1
8C12G3/04	8C12G1/00	7752	T1
8A61K31/545	8A61K38/14	7753	T1
8C07D403/10	8C07D403/10	7759	T1
8C07D413/04	8C07D413/14	7660	T1
8A61K38/21	8A61K31/7052	7654	T1
8A23L11/00	8C12N1/20	7656	T1
8A61K38/16	8C12N1/20	7656	T1
8A61P1/00	8C12N1/20	7656	T1
8A61P17/14	8C12N1/20	7656	T1
8A61K39/395	8C07K16/22	7658	T1
8C07D401/14	8C07D217/26	7659	T1
8A61K38/57	8A61K38/00	7667	T1
8F01N3/022	8B01D53/94	7674	T1
8A61M16/00	8A61M16/20	7630	T1
8A61M16/10	8A61M16/20	7630	T1
8A61K31/4025	8C07D401/04	7631	T1
8B08B3/00	8B08B3/00	7633	T1
8C12N15/82	8C12N15/82	7634	T1
8C07D401/12	8C07D491/107	7637	T1
8C07D403/12	8C07D491/107	7637	T1
8C07D487/04	8A61K31/519	7641	T1
8A61K31/5025	8C07D487/04	7646	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	7646	T1
8A61K9/48	8A61K45/06	7648	T1
8C07D233/64	8A61K45/06	7648	T1
8C07D333/38	8C07C237/30	7688	T1
8A61P37/00	8C07C233/18	7679	T1
8A61K9/16	8A61K9/20	7681	T1
8C07D403/04	8C07D401/04	7686	T1
8C07D417/04	8C07D401/04	7686	T1
8B01J29/04	8B01D53/94	7685	T1
8A61K39/00	8C07K16/28	7665	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	7665	T1
8A61K35/14	8A61K35/14	7666	T1
8C07D405/10	8C07D401/14	7694	T1
8H04R9/02	8H04R1/24	7699	T1



8A61K38/16	8A61K9/00	7705	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	7705	T1
8C07H19/04	8A61K31/7076	7714	T1
8C07H19/052	8A61K31/7076	7714	T1
8C07H19/24	8A61K31/7076	7714	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7715	T1
8A61K38/17	8A61K38/17	7626	T1
8C07K7/06	8A61K38/17	7626	T1
8A01N59/16	8A01N43/16	7649	T1
8C08B37/00	8A01N43/16	7649	T1
8C07K14/52	8A61K38/00	7724	T1
8C01B39/12	8C01B37/02	7725	T1
8A61P35/00	8C07D401/12	7726	T1
8C07D405/12	8C07D401/12	7726	T1
8A61K31/4439	8C07D261/18	7728	T1
8A61P31/12	8C07F9/6561	7729	T1
8A61K48/00	8A61K48/00	7737	T1
8A61P35/00	8C07D213/73	7744	T1
8A61K8/36	8A61K8/36	7748	T1
8A61M35/00	8A61K8/36	7748	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	7749	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	7749	T1
8A61P35/00	8C07D403/14	7750	T1
8C07D307/85	8C07D307/85	7754	T1

8A61K38/16	8A61K38/26	7756	T1
8A61P3/10	8A61K38/26	7756	T1
8A61K31/712	8C12N15/113	7758	T1
8C07D513/04	8C07D403/10	7759	T1
8A61P35/00	8C07D413/14	7660	T1
8C12Q1/70	8A61K31/7052	7654	T1
8A61K31/352	8C12N1/20	7656	T1
8A61K8/64	8C12N1/20	7656	T1
8A61Q7/00	8C12N1/20	7656	T1
8A61K31/437	8C07D217/26	7659	T1
8C07D471/10	8C07D217/26	7659	T1
8A61K31/497	8C07D263/58	7672	T1
8A61M16/08	8A61M16/20	7630	T1
8C06B23/00	8C06B23/00	7636	T1
8C07D405/12	8C07D491/107	7637	T1
8A61K31/519	8A61K31/519	7641	T1
8H02B1/01	8H02B1/01	7642	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	7644	T1
8A61K31/5377	8C07D487/04	7644	T1
8B66B23/24	8B66B23/22	7645	T1
8H01R103/00	8H01R13/453	7647	T1
8A61K31/417	8A61K45/06	7648	T1
8A61K47/38	8A61K45/06	7648	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
3-V Biosciences, Inc.	C 07D 405/10, C 07D 491/052, C 07D 491/048, C 07D 401/06, C 07D 401/10, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 491/10, C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 413/10, C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/4427, A 61P 35/00, A 61P 31/12	7694	T1
4 Box S.r.l.	H 01R 103/00, H 01R 27/00, H 01R 13/655, H 01R 13/453	7647	T1
Academisch Ziekenhuis Leiden	C 12N 15/113, A 61K 31/7088	7732	T1
AHP Cropscience, S.L.	A 01N 43/16, A 01N 59/16, A 01P	7649	T1

	15/00, A 01P 21/00, C 08B 37/00, C 08B 37/06		
Alkermes Pharma Ireland Limited	C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 215/227, C 07D 263/58, C 07D 417/12, C 07F 9/6558, A 61K 31/497	7672	T1
Amgen Inc.	C 07K 14/71, C 07K 16/28, C 07K 19/00, C 07K 16/18, A 61K 39/395, A 61P 3/04	7678	T1
Amgen, Inc	C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61K 47/12	7684	T1
Amgen, Inc	C 07K 16/28, C 07K 14/72	7669	T1
AstraZeneca AB	C 07D 235/02, C 07D 491/107, C 07D 405/12, C 07D 403/12, C 07D 401/12, C 07D 491/20, C 07D 401/04, A 61K 31/506, A 61K 31/4439, A 61K 31/4188, A 61K 31/4184, A 61P 25/28	7637	T1
Astrazeneca AB	C 07D 401/10, A 61K 31/4439, A 61P 25/28	7711	T1
Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.	A 23L 33/21	7692	T1
BASF Corporation	B 01D 53/94, B 01J 29/76, B 01J 37/02, F 01N 3/035, F 01N 3/10, F 01N 3/20, F 02M 35/024	7746	T1
BASF Corporation	B 01D 53/94, F 01N 3/035, F 01N 3/20, F 01N 3/022	7674	T1
BASF SE	B 01J 20/18, B 01J 20/28, B 01J 20/30, B 01J 29/70, C 01B 37/02, C 01B 39/08, C 01B 39/12, C 01B 39/46	7725	T1
Baxalta GmbH and Baxalta Incorporated	A 61J 1/20	7727	T1
Bayer HealthCare LLC	A 61K 9/28, A 61K 31/4412	7687	T1
Bayer Intellectual Property GmbH	C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 35/00	7646	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07D 471/04, C 07F 9/6561, C 07K 5/068, C 07K 5/062, A 61K 38/00, A 61K 31/437, A 61P 35/00	7635	T1
BioMarin Pharmaceutical Inc.	G 01N 33/66, G 01N 33/50	7655	T1
BioMarin Technologies B.V.	C 12N 15/113, A 61K 31/712, A 61K 31/7115, A 61K 31/7125, A 61P 25/00	7758	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 413/04, C 07D 403/04, C 07D 401/04, C 07D 417/04, C 07D 413/14, C 07D 471/04, A 61K 31/4439, A 61K 31/437, A 61K 31/427, A 61K 31/421, A 61P 25/18, A 61P 25/28	7686	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 487/04, C 07D 519/00, A 61K 31/519, A 61K 31/501, A 61K 31/4985, A 61K 31/5377, A 61P 35/00	7644	T1



Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 401/10, C 07D 487/10, C 07D 487/08, C 07D 487/04, C 07D 217/26, C 07D 401/04, C 07D 491/10, C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 471/10, A 61K 31/4725, A 61K 31/4375, A 61K 31/437, A 61P 7/02	7659	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 31/436, A 61K 31/5377, A 61K 9/00, A 61K 38/17, A 61K 39/395, A 61K 31/573	7734	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 471/04, C 07D 513/04, C 07D 403/10, A 61K 31/513, A 61K 31/517, A 61K 31/522, A 61K 31/429, A 61P 37/00, A 61P 29/00	7759	T1
Buss AG	B 29B 7/42, B 29C 47/44, B 29C 47/64, B 29C 47/00	7708	T1
Chen, Jui-Wen and Chen, Ting-Hao	E 01C 7/32	7739	T1
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.	A 61K 35/42, A 61P 11/00	7689	T1
Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha	C 07K 16/00	7730	T1
Commerzbank Mattersburg im Burgenland Aktiengesellschaft	B 08B 3/00	7633	T1
Daiichi Sankyo Company, Limited	C 07D 405/12, C 07D 403/06, C 07D 401/12, C 07D 233/90, C 07D 233/64, C 07D 413/06, A 61K 9/06, A 61K 9/08, A 61K 9/10, A 61K 9/20, A 61K 9/48, A 61K 9/00, A 61K 47/38, A 61K 45/06, A 61K 31/4439, A 61K 31/4178, A 61K 31/417, A 61K 31/4172	7648	T1
Deuteria Beverages LLC	C 12C 12/00, C 12G 1/00, C 12G 3/04, A 61K 9/00, A 61K 47/10, A 61K 31/045, A 61K 9/08	7752	T1
Elan, d.o.o.	A 63C 9/00, A 63C 5/02	7625	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 401/04, C 07D 207/08, C 07D 211/42, C 07D 211/46, A 61K 31/402, A 61K 31/4025, A 61K 31/445, A 61K 31/4709, A 61P 29/00	7631	T1
ESBATEch, an Alcon Biomedical Research Unit LLC	C 07K 16/22, A 61K 39/395	7658	T1
EST Energetics GmbH	C 06B 23/00, C 06B 25/34, C 06B 25/36, C 06C 7/00, F 42D 3/00	7636	T1
Etablissements MAGYAR	F 04D 29/42	7683	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	A 61K 31/485, A 61K 9/20, A 61K 9/16	7681	T1
F. Hoffmann-La Roche AG	C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00	7632	T1
F. Hoffmann-La Roche AG	C 07D 207/16, C 07D 401/06, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 403/12, C	7736	T1

	07D 417/12, C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 409/04, C 07D 409/12, C 07D 413/12, C 07D 405/06		
Ferring B.V.	A 61K 38/11, A 61K 47/12, A 61K 47/18, A 61K 9/08, A 61P 15/04	7662	T1
Galapagos N.V.	C 07D 471/04, A 61K 31/541, A 61K 45/06	7627	T1
Galapagos NV	C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 37/00, A 61P 29/00, A 61P 35/00	7749	T1
Georg Sahm GmbH & Co. KG	B 65H 54/28, B 65H 75/24, B 65H 54/54	7712	T1
Gilead Pharmasset LLC	C 07F 9/6561, C 07F 9/6558, C 07F 7/18, C 07F 9/24, C 07F 9/655, C 07H 19/04, C 07H 19/207, C 07H 19/24, C 07H 19/044, C 07H 19/052, C 07H 19/06, C 07H 19/10, C 07H 19/20, A 61K 31/7076, A 61P 31/14	7714	T1
Gilead Sciences, Inc.	C 07D 413/04, C 07D 413/14, C 07D 417/14, A 61K 31/42, A 61P 35/00	7660	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	G 01N 33/53, C 07F 9/6561, C 07H 19/20, A 61K 31/675, A 61P 31/12, A 61P 35/00	7729	T1
Giuliani S.p.A.	C 12N 1/20, C 12R 1/225, C 12R 1/25, A 23C 11/10, A 23L 33/135, A 23L 33/105, A 23L 11/00, A 61K 31/353, A 61K 38/16, A 61K 8/64, A 61K 8/97, A 61K 36/48, A 61K 35/747, A 61K 31/352, A 61P 1/00, A 61P 17/14, A 61Q 19/00, A 61Q 7/00	7656	T1
GlaxoSmithKline LLC	C 07D 487/04, A 61K 31/519	7641	T1
Graham Packaging PET Technologies Inc.	B 29C 49/64, B 29C 70/04, B 65D 1/02	7676	T1
H. Lundbeck A/S	C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 25/00	7640	T1
hameln pharma plus gmbh	C 07F 3/00, A 61K 49/00	7721	T1
Hausbrandt Trieste 1892 SPA	B 65D 85/804	7650	T1
HEDVIGA GROUP, a.s.	C 10B 47/46, C 10B 47/06	7738	T1
Helsinn Healthcare S.A.	C 07C 275/06, C 07C 275/26, C 07D 213/00	7740	T1
Hydroplus	E 02B 7/46, E 02B 7/20	7757	T1
Idenix Pharmaceuticals LLC and Università Degli Studi di Cagliari	C 12Q 1/70, C 12Q 1/04, A 61K 31/7052, A 61K 38/21, A 61P 31/18	7654	T1
immatics biotechnologies GmbH	G 01N 33/50, C 07K 7/06, C 07K 7/08, A 61K 38/17, A 61K 39/00, A 61P 35/00	7626	T1
Indiana University Research and Technology	A 61K 38/16, A 61K 38/17, A 61K	7756	T1



Corporation	38/26, A 61P 3/00, A 61P 3/04, A 61P 3/10		
Innova Patent GmbH	B 66B 23/24, B 66B 23/22	7645	T1
Ino Therapeutics LLC	A 61M 16/00, A 61M 16/06, A 61M 16/20, A 61M 16/10, A 61M 16/12, A 61M 16/08	7630	T1
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.	A 01N 47/36, A 01N 37/22	7741	T1
Janssen Biotech, Inc.	G 01N 33/567, C 07K 16/24, A 61K 39/00, A 61K 39/395	7629	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 07K 16/00	7691	T1
Janssen Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 14/52, A 61K 38/00	7724	T1
Janssen Sciences Ireland UC	C 07D 493/04, C 07D 307/06	7673	T1
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, vertreten durch den Präsidenten and Ganymed Pharmaceuticals GmbH	C 07K 16/18, C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 12N 5/12, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61K 51/10, A 61P 35/00	7665	T1
Kern, Mario	A 61C 8/00	7639	T1
K-free System GmbH	B 65D 85/804	7697	T1
KSB S.A.S	E 03F 5/22	7743	T1
KuDOS Pharmaceuticals Limited	C 07D 471/04, A 61K 31/519	7695	T1
Les Laboratoires Servier	C 07C 231/24, C 07C 233/18, A 61K 31/165, A 61P 9/00, A 61P 37/00, A 61P 25/00, A 61P 15/08, A 61P 3/00	7679	T1
LGC Genomics Limited	C 12Q 1/68	7677	T1
LTA Corporation	E 03B 3/28	7742	T1
MACROPHAGE PHARMA LIMITED	C 07D 213/73, A 61K 31/4412, A 61P 35/00, A 61P 29/00	7744	T1
Magyar Innovációs Szövetség; Novinex Innováció és Kutatás-Hasznosító Iroda and Papp, Gergely	H 04R 1/24, H 04R 9/04, H 04R 9/02	7699	T1
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. and Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL)	C 12N 15/13	7755	T1
Medivation Technologies, Inc.	C 07D 487/12, C 07D 471/06, C 07D 487/14, A 61K 31/5025, A 61K 31/5377, A 61K 31/495, A 61K 31/50, A 61P 9/02, A 61P 3/10, A 61P 29/00	7680	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 401/14, C 07D 403/14, A 61K 31/501, A 61P 35/00, A 61P 37/00	7750	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	C 07H 21/04, A 61K 48/00	7737	T1
Merial, Inc.	A 61K 39/00, A 61K 39/125, A 61K 39/12	7651	T1
Merial, Inc.	F 26B 5/06, A 61K 9/19	7735	T1
Metacell, S.r.o.	C 12M 1/00, C 12N 1/02	7670	T1
Miquel y Costas & Miquel, S.A.	A 24D 1/02	7675	T1

Morphotek, Inc.	C 07K 14/435, A 61K 38/16	7671	T1
National University of Ireland, Maynooth	A 61F 11/04	7731	T1
Nektar Therapeutics	C 08L 71/02, A 61P 35/00	7751	T1
Novartis AG	C 07D 205/04, A 61K 31/397, A 61P 37/00, A 61P 35/00	7723	T1
Omya International AG	B 05B 7/04	7693	T1
Omya International AG	C 08J 3/20, C 08J 3/22, C 08K 3/26, B 29B 7/46, B 29B 7/90, B 29B 9/06, B 29C 47/10	7710	T1
Orexo AB	A 61K 31/454, A 61K 9/20, A 61K 9/16	7717	T1
Orion Corporation	C 07C 323/63, C 07C 237/30, C 07C 237/44, C 07C 255/58, C 07D 213/82, C 07D 209/08, C 07D 213/81, C 07D 417/12, C 07D 215/48, C 07D 239/42, C 07D 317/58, C 07D 319/18, C 07D 333/38, C 07D 405/12, A 61K 31/166	7688	T1
Orion Pharma (UK) Limited	C 12Q 1/68	7719	T1
Orion Pharma (UK) Limited	C 12Q 1/68	7720	T1
Oxford BioTherapeutics Ltd	C 07K 16/28	7715	T1
Pharmacyclics LLC	C 07D 307/85, A 61K 31/343, A 61P 35/00, A 61P 29/00	7754	T1
Privius S.r.l.	H 02B 1/01	7642	T1
Proteon Therapeutics, Inc.	C 12N 15/12, C 12N 9/66, A 61K 38/46	7638	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/90	7698	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/22, C 07K 16/26, A 61K 45/06, A 61K 39/00, A 61K 31/216, A 61K 39/395	7628	T1
Revance Therapeutics, Inc.	A 61K 8/02, A 61K 8/20, A 61K 8/29, A 61Q 19/08	7663	T1
Roche Glycart AG	C 07K 16/28, A 61K 31/4184, A 61K 39/395, A 61P 35/00	7745	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/82, H 04N 19/117	7733	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/182, H 04N 19/82, H 04N 19/186, G 06F 17/17	7722	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/117, H 04N 19/186, H 04N 19/182, G 06F 17/17	7760	T1
Schmülling, Thomas; Bartrina Y Manns, Isabel and Werner, Tomas	C 12N 15/82	7634	T1
Sewon Cellontech Co., Ltd	A 61L 27/26	7696	T1
Shire Viropharma Incorporated	A 61K 38/00, A 61K 38/16, A 61K 38/48, A 61K 38/55, A 61K 38/57, A 61P 31/00	7667	T1
Spotify AB	H 04L 29/06	7643	T1
STO SE & Co. KGaA	C 04B 111/28, C 04B 26/14, B 44C 5/04	7716	T1



Stopinc Aktiengesellschaft	B 22D 41/34, B 22D 41/28	7709	T1
Suven Life Sciences Limited	C 07D 209/14, A 61K 31/404, A 61P 25/00	7664	T1
Synimmune GmbH	C 07K 16/28, C 07K 16/46, C 07K 16/30	7706	T1
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.	A 61K 38/02, A 61K 38/16, A 61K 47/26, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P 25/00	7705	T1
Theravance Biopharma Antibiotics IP, LLC	C 07D 501/00, C 07K 9/00, A 61K 31/545, A 61K 38/14	7753	T1
Theravance Biopharma R&D IP, LLC	C 07D 261/18, C 07D 253/08, C 07D 249/04, C 07D 401/04, C 07D 261/18, C 07D 405/12, A 61K 31/4439, A 61K 31/42, A 61K 31/4192, A 61K 31/415, A 61P 13/12, A 61P 9/12	7728	T1
Turzi, Antoine	A 61K 35/14, A 61K 38/48, A 61K 35/16	7666	T1
UMICORE AG & CO. KG	B 01D 53/94, B 01J 29/04, F 01N 3/20	7685	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01J 37/02	7690	T1
University of Washington	C 12N 9/16, C 12N 9/22, A 61K 38/00	7718	T1
Vallourec Deutschland GmbH	E 04C 3/32, B 21D 3/14, B 21D 47/01	7668	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07C 215/76, C 07D 209/12, C 07D 413/12, C 07D 409/12, C 07D 405/12, C 07D 401/12, C 07D 209/08, C 07D 417/12, C 07D 209/14, C 07D 209/18, C 07D 215/56, A 61K 31/47, A 61K 31/4709, A 61P 35/00, A 61P 31/00, A 61P 25/00	7726	T1
VIIV Healthcare Company	A 01N 43/42, C 07D 213/68, C 07D 498/14, C 07D 213/80, A 61K 31/44	7747	T1
Wyeth LLC	C 07D 498/08, A 61K 31/53, A 61P 35/00	7707	T1
YouMedical B.V.	A 61K 31/19, A 61K 47/12, A 61K 47/14, A 61K 8/36, A 61K 8/365, A 61K 9/00, A 61M 35/00, A 61Q 17/00, A 61Q 3/00	7748	T1
Zambon S.p.A.	A 61K 31/164, A 61K 31/205, A 61K 31/355, A 61K 36/31, A 61K 36/886, A 61K 38/17, A 61P 15/02	7682	T1
Zoetis Services LLC	A 61K 39/395, A 61P 17/04	7713	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративни елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **TM 2013/1060** (220) 08/11/2013
(442) 28/02/2018

(731) **Вик - Дентал ДОО**
ул.Наум Охридски 2а, Скопје, МК
(540)

ARTINIBSA 4%

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2015/591** (220) 04/06/2015
(442) 28/02/2018

(731) **Inter On Line Trading Group Inc**
51 st Street, Campo Alegre, Area Bancaria
Centro Magna Corp. BUILDING, 6th floor,
Office no. 608 Panama City, PA
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ELEPHANT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 чипс од компири, стапчиња од
компири; лешници, кикиритки, индиски ореви,
ф'стаки и бадеми, сушени печени, солени
и/или зачинети; ужина на база на компири
кл. 30 кафе, чај, какао, замена за кафе; ориз,
тапиока и саго; брашно и производи од жито,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз; переци; солени
бисквити, солени стапчиња, солени переци;
чипс на база на житарки; печени кружни
лепчиња (bagel chips); мешана ужина
составена од крекери или переци; ужина на
база на пченица; житарки готови за јадење;

чипс печен во рерна и печен чипс направен
од тесто

(210) **TM 2015/592** (220) 04/06/2015
(442) 28/02/2018

(731) **Inter On Line Trading Group Inc**
51 st Street, Campo Alegre, Area Bancaria
Centro Magna Corp. BUILDING, 6th floor,
Office no. 608 Panama City, PA
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 03.02.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење; чипс од компира,
стапчиња од компири; лешници, кикиритки,
индиски ореви, ф'стаки и бадеми, сушени
печени, солени и/или зачинети; ужина на
база на компири
кл. 30 кафе, чај, какао, замена за кафе; ориз,
тапиока и саго; брашно и производи од жито,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз; переци; солени
бисквити, солени стапчиња, солени переци;

чипс на база на житарки; печени кружни лепчиња (bagel chips); мешана ужина составена од крекери или переци; ужина на база на пченица; житарки готови за јадење; чипс печен во рерна и печен чипс направен од тесто

(210) **ТМ 2017/43** (220) 17/01/2017
(442) 28/02/2018

(731) **Костоски Оливер**
бул. „АСНОМ“ 8-3/6, Скопје, МК
(540)



(591) црна, портокалова

(531) 07.03.11;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 изложби (организирање изложби) за комерцијални или рекламни цели; изнајмување рекламен простор; компјутерско рекламирање преку интернет; маркетинг; маркетинг истражување; објавување рекламни текстови; производство на рекламни филмови; рекламен простор (изнајмување рекламен простор); рекламирање; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); услуги за дизајн на страници, за рекламни цели
кл. 37 информации за поправки
кл. 41 он-лајн публикување електронски книги и списанија; фотографски репортажи
кл. 42 внатрешно уредување; графички дизајн; дизајн (графички дизајн); дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи);
дизајн (индустриски дизајн); дизајнирање [индустриски дизајн]; услуги за дизајн на амбалажи

(210) **ТМ 2017/86** (220) 11/03/2017

(442) 28/02/2018

(731) **Френки Д.О.О.**

Гоце Делчев 58, Струмица, МК

(740) Марјан Митев, Френки Д.О.О

Гоце Делчев 58, Струмица

(540)



(531) 26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 свежо и конзервирано, смрзнато, сушено, сушено и варено овошје и зеленчук; џемови

кл. 31 свежо овошје и зеленчук

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на: свежо и конзервирано, смрзнато, сушено, сушено и варено овошје и зеленчук; џемови

(210) **ТМ 2017/120** (220) 14/02/2017
(442) 28/02/2018

(731) **Друштво за архитектонски дејности**
АТТИКА АРХИТЕКТИ ДОО Скопје

ул. Рајко Жинзифов бр. 38/1-2, 1000, Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО

бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) сино-зелена

(531) 26.13.25;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирање поврзано со нив, индустриски анализи и истражувачки услуги, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2017/133 (220) 17/02/2017
(442) 28/02/2018

(731) ДППУ Корал ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

бул. 12-та Македонска Бригада бр. 81 а,
Скопје, МК
(540)



(591) портокалова и сина
(531) 26.01.18;26.04.10;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 бои, лакови
кл. 19 градежни материјали, малтери

(210) ТМ 2017/510 (220) 16/05/2017
(442) 28/02/2018

(731) CHANEL
135, Avenue Charles de Gaulle, 92200
Neuilly-sur-Seine, , FR

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

GABRIELLE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни за лична употреба, гел за туширање, шампони, козметика, лосиони за тело (козметика), шминка, парфеми, колонска вода, парфем, екстракти од цвеќиња (парфеми), парфимирани екстракти за парфеми, дезодоранси за лична употреба, мириси за коса

(210) ТМ 2017/817 (220) 17/08/2017
(442) 28/02/2018

(731) Занаетчија Производство на друга
горна облека ШИНЕ-SHINE Нуране Камер
Ахмеди Муареми

ул.Кузман Јосифовски - Питу, бр. 104,
Тетово, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) бела и златна
(531) 02.03.07;25.01.19;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи; женски маички/поткошули, женски околувратици од перја или крзно заштитни јакни, здолништа, јакни [облека] јакни што се вадат, јакни (полнети јакни) [облека], јакни [облека] кожа (облека од имитација на кожа) кожа (облека од кожа), комбинезон [здолниште], комбинезони [облека], комбинезони [женска долна облека], корсети [долна облека], корсети [женскадолнаоблека], кошули; маици; маици со кратки ракави;манжетни; манжетни од кошули [облека]; облека од имитација на кожа; облека од кожа; обувки; палта; палта (долги палта); панделки за коса [облека]; панталони; пелерини; петици за

чорапи; пиџами ; платнени широки појаси; получизми [кратки чизми; постави (готови постави) [делови од облека]; потпетици; потпетици за обувки; предни делови од кошули; предни делови од кошули што се Прицврстуваат; прерамки за облека [трегери]; престилки [облека]; производи што се носат на глава [капи, шапки, украси за коса]; пуловери; ремени [облека]; ремени за панталони; сандали; сари; спојници за кошули; турбани; униформи; фустани; хеланки ; хулахопки; чевли; чизми; чорапи; чорапи (петици за чорапи); џебни шамичиња; џебови за облека; џемпери; шалови ; шапови (женски крзнени шапови); шамии; шапки (рамки за шапки) [скелети]; шарени свилени шамии

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани; петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли; вештачки цвеќиња, вез; вез со сребрен конец, везење (конци од метал за везење), везови од златен конец; врвки за чевли; врвци за облека, врвци за опшивки, за облека, гајтани; јамки за облека; јамки за чевли; кадифени ширити [позамантерија]; карнери на облека; конци од метал за везење; корсети (копчиња за корсети) корсети (пластични палки за корсети); патенти; брошеви [додатоци на облека]; значки за украсна бижутерија [петлици]; тантели; шиенење (напрстоци за шиенење); прерамки (петлици за прерамки); мрежаста тантела

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2017/987** (220) 16/10/2017
(442) 28/02/2018

(300) 2017-296 18/04/2017 LI

(731) **Apple Inc.**

1 Infinite Loop, 95014 Cupertino, California, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ANIMOJI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери; компјутерски хардвер; рачни компјутери; таблет компјутери; телекомуникациски апарати и инструменти; телефони; мобилни телефони; паметни телефони (смарт); уреди за безжична комуникација за пренос на глас, податоци, слики, аудио, видео и мултимедијални содржини; апарати за мрежна комуникација; рачни дигитални електронски уреди кои овозможуваат пристап до интернет и за испраќање, примање и складирање телефонски повици, електронска пошта и други дигитални податоци; компјутерски хардвер што е погоден за носење; погодни за носење дигитални електронски уреди што овозможуваат пристап до интернет, за испраќање, примање и складирање телефонски повици, електронска пошта и други дигитални податоци; паметни часовници (смарт); паметни очила (смарт); паметни прстени (смарт); погодни за носење уреди за следење на активност; поврзани наракници (мерни инструменти); електронски уреди за читање книги; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за поставување, конфигурирање, работа со и контролирање на компјутери, компјутерски периферни уреди, мобилни уреди, мобилни телефони, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), уреди што се погодни за носење, слушалки за во уво, слушалки за на глава, телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови), аудио и видео плеери и рекордери, системи за домашно кино и системи за забава; софтвер за



развивање апликации; софтвер за компјутерски игри; претходно снимени аудио, видео и мултимедијални содржини со опција за нивно преземање; компјутерски периферни уреди; периферни уреди за компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, електронски уреди што се погодни за носење, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови) и аудио и видео плеери и снимачи; погодни за носење периферни уреди кои се користат со компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), паметни прстени (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови) и аудио и видео плеери и рекордери; апарати за биометриска идентификација и автентикација; акцелерометри; алтиметри; апарати за мерење на оддалеченост; апарати за снимање на оддалеченост; педометри; апарати за мерење притисок; индикатори на притисок; монитори; екрани, дисплеи за носење на глава и слушалки со микрофон што се користат со компјутери, паметни телефони (смарт), мобилни електронски уреди, погодни за носење електронски уред, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови) и аудио и видео плеери и рекордери; дисплеи, очила, контролери и слушалки за виртуелна и зголемена реалност; 3Д очила; очила за вид; очила за сонце; леќи за очила; оптичко стакло; оптички производи; оптички апарати и инструменти; фотоапарати; блицови за фотоапарати; тастатури, глумци, подлошки за глумци, печатари, диск единици и хард дискови; апарати за снимање и репродукција на звук; дигитални аудио и

видео плеери и рекордери; аудио звучници; аудио засилувачи и приемници; аудио апарати за моторни возила; апарати за снимање и препознавање на глас; слушалки за во уво; слушалки за на глава; микрофони; телевизори; телевизиски приемници и монитори; приемници за декодирање (сет топ боксови); радија; радио предаватели и приемници; кориснички интерфејси за компјутери и електронски уреди вградени во моторни возила, имено електронски контролни табли, монитори, екрани на допир, уреди за далечинско управување, приклучни станици, конектори, прекинувачи и контроли со гласовно активирање; системи за глобално позиционирање (GPS уреди), инструменти за навигација; апарати за навигација за возила [он-борд компјутери]; уреди за далечинско управување со компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, погодни за носење електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови), звучници, засилувачи, системи за домашно кино и системи за забава; погодни за носење уреди за управување со компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови), звучници, засилувачи, системи за домашно кино и системи за забава; апарати за складирање податоци; компјутерски чипови; батерии; полначи за батерии; електрични и електронски конектори, спојки, жици, кабли, полначи, приклучни направи, приклучни станици и адаптери што се користат со компјутери, мобилни телефони, рачни компјутери,

компјутерски периферни уреди, мобилни електронски уреди, погодни за носење електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизори и приемници за декодирање (сет топ боксови); интерактивни екрани на допир; интерфејси за компјутери, компјутерски екрани, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, погодни за носење електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), телевизори, приемници за декодирање (сет топ боксови) и аудио и видео плеери и рекордери; заштитни фолии прилагодени за компјутерски екрани, екрани на мобилни телефони и екрани на паметни часовници (смарт); делови и додатоци за компјутери, компјутерски периферни уреди, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, погодни за носење електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, аудио и видео плеери и рекордери, телевизори и приемници за декодирање (сет топ боксови); маски, вреќички, футроли, навлаки, ременчиња и конопчиња за компјутери, мобилни телефони, мобилни електронски уреди, погодни за носење електронски уреди, паметни часовници (смарт), паметни очила (смарт), слушалки за во уши, слушалки за на глава, приемници за декодирање (сет топ боксови) и аудио и видео плеери и рекордери; стапови за фотографирање автопортрети (селфи стикови); полначи за електронски цигари; електронски околувратници за дресура на животни; електронски дневници; апарати за проверка на поштенски марки; регистарски каси; механизми за апарати кои работат со монети; машини за диктирање; направи за обележување рабови; машини за гласање; електронски ознаки за производи; машини за

бирање награди; факс машини; апарати и инструменти за мерење тежина; мерки; електронски огласни табли; апарати за мерење; полупроводнички плочи [силиконски]; интегрирани кола; засилувачи; флуоресцентни плочи; уреди за далечинско управување; нишки за спроведување светлина [оптички влакна]; електрични инсталации за далечинско управување со индустриски операции; громобрани; електролизери; апарати за гаснење пожар; радиолошки апарати за индустриска намена; спасувачка опрема и апарати; свирчиња за тревога; анимирани филмови; апарати за испитување на старост на јајца; свирчиња за кучиња; украсни магнети; електрифицирани огради; преносни направи за забавување на возила со далечинско управување кл. 28 играчки; игри; предмети за играње; карти за играње; електронски рачни уреди за играње; компјутерски игри, видео игри и компјутерски и видео апарати за играње, освен оние што работат со монети или кои се прилагодени за да се користат со телевизиски приемници; машини за бодибилдинг; машини и опрема за фитнес и вежбање

кл. 42 дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер, периферни уреди и компјутерски и видео игри; консултантски услуги за компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско програмирање; дизајн на компјутерски бази на податоци; складирање на електронски податоци; услуги за компјутерско складирање и обработка на податоци во облак; изнајмување на компјутерски хардвер, софтвер и периферни уреди; обезбедување на онлајн софтвер без опција за негово преземање; консултантски услуги за развивање компјутерски системи, бази на податоци и апликации; консалтинг за компјутерска безбедност и безбедност на податоци; услуги за шифрирање податоци;



обезбедување на информации за компјутерски хардвер или софтвер на интернет; одржување, поправка и ажурирање на компјутерски хардвер, софтвер, периферни уреди и апликации; услуги за техничка поддршка; дијагностицирање и решавање проблеми поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, како и услуги за обезбедување информации и поддршка за компјутери; услуги за креирање, дизајн и одржување на веб-сајтови; услуги за хостирање на веб-сајтови; обезбедување на пребарувачи за добивање податоци преку интернет и други електронски комуникациски мрежи; креирање на индекси на информации поставени на интернет, веб-сајтови и други ресурси достапни на интернет и на други електронски комуникациски мрежи; услуги за друштвени мрежи на интернет; обезбедување на веб-сајт за користење на друштвена мрежа; услуги за картографија и мапирање; научни и технолошки услуги; услуги за индустриски дизајн; услуги за индустриска анализа и истражување; информации, советодавни и консултантски услуги поврзани со сè што е наведено погоре

(210) ТМ 2017/1000 (220) 18/10/2017
(442) 28/02/2018

(731) Финансиско друштво ТИГО
ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје

ул. Антон Попов бр. 1/4 кат МЗ-дел.пр. 17,
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Келешоска
ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје
(540)

Tigo.mk

(591) виолетова, бела, жолта
(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

(210) ТМ 2017/1039 (220) 27/10/2017
(442) 28/02/2018

(731) Трговец поединец Виолета Ставре
Меновиќ ТП БИЛА М производство на леб,
печива и слатки во свежа состојба -
Скопје

ул.Исаја Мажовски бр. 36-1/14, Скопје, МК
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
(540)

**КРОФНИТЕ
ОД ХРОМ**

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 крофни
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со крофни
кл. 43 самопослужување/ресторани со
самопослужување/служење храна и пијалаци

(210) ТМ 2017/1058 (220) 01/11/2017
(442) 28/02/2018

(731) Друштво за трговија и услуги
ПРОИВЕНТ СОЛУЦИИ ДООЕЛ Скопје
Булевар Илинден бр. 77/4, 1000, Скопје,
МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) црвена, сина, жолта, зелена, розева, виолетова, портокалова, сива

(531) 07.01.12;07.01.24;27.05.04;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; а особено малопродажба на играчки, малопродажба на рачно изработени предмети во креативните работилници
кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности; а особено услуги за едукација, забава и рекреација: обезбедување на услуги за детски игри, игротеки за деца, обезбедување на рекреативни простори за детски игри, детски работилници
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување; а особено организирање на обезбедување на чување на деца (сместување и храна), услуги за дневно чување на деца (сместување и храна), услуги на детски градинки и дневни престои (сместување и исхрана)

(210) **TM 2017/1064** (220) 02/11/2017

(442) 28/02/2018

(731) **ALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD Sofia**

86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG

(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

BRINZUNO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 офтамолошки фармацевтски препарати

(210) **TM 2017/1069** (220) 03/11/2017

(442) 28/02/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул.Сава Михајлов бр.10, број 6, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) розева и бела

(531) 27.05.01;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гаќички за капење; пижами
кл. 35 рекламирање; услуги при продажба на големо и мало со: чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гаќички за капење; пижами; цени
кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање на чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гаќички за капење; пижами; транспортирање на чорапи; спортски чорапи; кратки чорапи; хулахопки; долна облека; долна облека за жени; корсети; боди; долна



облека за апсорбирање пот; костуми за капење; гајички за капење; пижами

(210) **TM 2017/1084** (220) 10/11/2017
(442) 28/02/2018

(731) **Brand Management Group Ltd**
Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

Mühlefellner

(531) 27.05.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масла и масти; прехранбени производи и нивни состојки

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); зачини

кл. 43 услуги за обезбедување на храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2017/1089** (220) 13/11/2017
(442) 28/02/2018

(731) **SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de**
C.V.

Antiguo Camino Marroquin num. 07, Col
Barrio del Obraje, 37729 Guanajuato, MX

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)

SOGNARE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 перници за кревети; перници за душеци; душеци; перници

кл. 24 кебиња за кревет; чаршафи за кревет; драперии за кревет; комфортери; јоргани; покривки за душек; покривки за перници; навлаки за перници; прекривки за кревет

(210) **TM 2017/1092** (220) 14/11/2017
(442) 28/02/2018

(300) 31863 30/06/2017 AD

(731) **Philip Morris Brands Sàrl**

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) бела и сива

(531) 10.01.25; 26.02.01; 26.03.23; 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цваќање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за

тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, цебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) ТМ 2017/1131 (220) 27/11/2017
(442) 28/02/2018

(731) Приватна установа за социјална заштита на стари лица ТЕРЗИЕВА Скопје
Призренска бр. 50/2, Кучевишка бара,
Општина Чучер Сандево, МК
(540)

ТЕРЗИЕВА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

кл. 43 старечки домови
кл. 44 домови за нега на немоќни лица; медицински услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе

(210) ТМ 2017/1138 (220) 27/11/2017
(442) 28/02/2018

(731) ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, МК
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, портокалова, темно црвена
(531) 24.17.25;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 30 кондиторски производи, бисквити, бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми за цвакање, желеа, карамели (бонбони), колачи,

крекери, пудинг, палачинки, пралини, слатки, торти, чоколадо
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со кондиторски производи, бисквити, бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми за цвакање, желеа, карамели (бонбони), колачи, крекери, пудинг, палачинки, пралини, слатки, торти, чоколадо

(210) ТМ 2017/1140 (220) 27/11/2017
(442) 28/02/2018

(731) Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ

ул. Аргир Маринчев бр. 3, 6000, Охрид, МК
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, розова, виолетова, црна, портокалова, сина, жолта
(531) 03.03.24;03.13.04;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхраната на бебиња на база на рополис во форма на капки и спреј

(210) ТМ 2017/1150 (220) 30/11/2017
(442) 28/02/2018

(731) Viacom Overseas Holdings C.V.
Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon
Z/N, CW



(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HALF SHELL HEROES

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 печатени работи, периодични публикации, книги и весници; хартија и картонски артикли; постери, календари, материјали кои ги користат уметниците; инструменти за пишување, моливи, пенкала, сликарски четки, канцелариски материјали, нотеси, честитки, прецртани слики, фотографии; фигурини (статуетки) од хартија; материјали за обука и настава, машини за во канцеларија и машини за пишување

кл. 18 чадори, големи торби, ранци, торбички за на половина, курирски ташни за на рамо, женски чанти, новчаници и портмонеа, спортски торби, торби за костуми за патување, ранци, новчаничиња за монети, патни торби, торби за на плажа

кл. 25 костуми за капење, бањарки, облека за на плажа, ремени (облека), шорцеви, јакни, палта, чорапи, обувки, шарени свилени шамии, џемпери, костуми за Ноќта на вештерките, костуми за маскембал, костуми на ликови, сценски костуми, фустани, ракавици, шорцеви за вежбање, штитници за уши од студ, производи што се носат околу врат, пижами, панталони, кошули, блузи, облека за скијање, машки панталони, стрели за на глава, трегери, ролки, долна облека, елечи, облека за загревање, производи што се носат на глава

кл. 28 игри и играчки, имено, игри со карти, стрели за пикадо, кукли; играчки на дување; плишани кукли; плишани играчки; акциони

фигури и нивни додатоци; индивидуални машини за видео игри што користат CD ROM, индивидуални машини за видео игри, индивидуални машини за игри со аудио излез, и игри на табла; предмети за спорт, имено, голф (палки за голф), топки за безбол, топки за фудбал, топчиња за падл, топки за активности, скејтборд; палки за безбол; украси за елки
кл. 41 забава; образовни услуги; спортски и културни активности; забавни паркови; продукција на радио и телевизиски програми; продукција на филмови и прилози за забава во живо; продукција на анимирани филмови и телевизиски прилози; кино и телевизиски студија; забава со кинематографски филмови, телевизиска забава, вклучувајќи забавни изведби и шоуа во живо, објавување книги, списанија и периодични изданија; обезбедување информации за забавните услуги на пријавувачот до повеќекратни корисници преку светска мрежа или Интернет или други онлајн бази на податоци; продукција на танцови шоуа, музички шоуа и шоуа за видео награди; хумористични програми (комедија), програми со забавни игри и спортски настани пред публика во живо кои се пренесуваат во живо или снимени за подоцнежнo емитирање; музички концерти во живо; ТВ програма за актуелни настани; организирање натпреварувања во таленти и настани за музички и телевизиски награди; организирање и презентирање на изложбена забава во врска со стил и мода; обезбедување информации во областа на забавата преку глобална компјутерска мрежа

(210) **TM 2017/1197** (220) 11/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **ENNELIN LTD**

**2nd Floor, Block A, Stapleton House, 110
Clifton Street, Company No. 09735135, GB**

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

Н4

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за изработка, запишување, скенирање, пренос, зачувување, индексирање, пребарување, навигација, анализа, филтрирање, споредување, екстракција, пристап, споделување и печатење на податоци и документи; компјутерски софтвер кој на корисниците им овозможува вчитување, преземање, објавување, пристап, креирање, уредување, договарање, индексирање, приказ, споделување, размена, филтрирање и/или коментирање на податоци, текст, информативни документи или слики преку компјутерски и комуникациони мрежи и Интернет; софтвер за размена на датотеки; компјутерски софтвер за употреба во врска со финансии, вложувања и хартии од вредност; компјутерски софтвер за употреба во врска со договорна документација; компјутерски софтвер за употреба во колаборативен процес на подготовка на документи; компјутерски софтвер кој дозволува споделување на коментари за документи и податоци; компјутерски софтвер за конвертирање на слики од документи во електронски формат; дигитални формати на фајлови

кл. 36 финансиски услуги, услуги поврзани со трансакции на пазарот на капитал; пружање на информации во врска со финансиски трансакции; информативни услуги поврзани со финансиски хартии од вредност; обезбедување на податоци во врска со финансиски трансакции; услуги на

советување и консултантски услуги поврзани со сите претходно наведени услуги
кл. 38 овозможување на пристап на документи зачувани во електронска форма во централните датотеки заради советување од далечина; овозможување на пристап на Интернет платформа; електронски пренос на документи; пренос на компјутерски документи

кл. 42 програмирање на софтвер; дизајнирање и развој на системи за чување на податоци; овозможување на привремена употреба на софтвер кој не може да се презема заради изработка, запишување, компресирање, пренос, зачувување, индексирање, пребарување, навигација, анализа, споредување, екстракција, пристап, споделување и печатење на податоци, договори и документи; овозможување на привремена употреба на онлајн софтвер кој не може да се презема заради користење во врска со финансии, финансиско тргување, инвестирања, хартии од вредност и договорна документација; програмирање на софтвер за Интернет платформи; пружање на платформа со технологија која им овозможува на интернет корисниците изработување, вчитување, преземање, уредување, приказ, споделување, размена и филтрирање на документи, договори, податоци, информации, слики и мултимедијали содржини; одржување на компјутерски софтвер; ажурирање на компјутерски софтвер; инсталирање на компјутерски софтвер; услуги на поправка на компјутерски софтвер; дизајнирање и развој на компјутерски софтвер; изнајмување на компјутерски софтвер; закуп на компјутерски софтвер; хостирање на веб портали; дизајнирање на веб портали; скенирање и дигитализација на фајлови и документи; електронско зачувување на фајлови и документи; хостирање на платформи на



Интернет; платформа како услуга [PAAS]; услуги на софтвер како услуга [SAAS]; консултантски, информативни и советодавни услуги поврзани со сите претходно наведени услуги; конверзија во формат на електронски фајл

кл. 45 правни услуги; услуги на правна поддршка; услуги на подготовка на правни документи

(210) **TM 2017/1199** (220) 11/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **Abbott Diabetes Care Inc.**

**1420 Harbor Bay Parkway, Alameda,
California 94502, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FREESTYLE LIBRE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 софтвер кој се користи за управување на дијабетес; софтвер за користење со глюкозни сензори; софтвер за користење со глюкозен мониторинг систем; мобилни софтверски апликации во областа на управување со дијабетес

кл. 10 медицински апарати и инструменти за управување со дијабетес; медицински апарати и инструменти за надгледување на глюкоза; сензорски базирани монитори за глюкоза; мерачи на глюкоза; инструменти за надгледување на глюкоза; континуирани глюкозни мониторинг системи
кл. 42 обезбедување софтверски услуги за известување за глюкоза и услуги за Облак-платформа (cloud platform) со софтвер за споделување, известување, одржување, управување, следење и анализа на

медицински информации во областа на управување со дијабетес; обезбедување на привремена употреба на онлајн софтвер, кој не се симнува, за споделување, известување, одржување, управување, следење и анализа на медицински информации во областа на управување со дијабетес; обезбедување на вебсајт со онлајн софтвер што не се симнува кој им овозможува на корисниците да споделуваат, известуваат, одржуваат, управуваат, следат и анализираат медицински информации во областа на управување со дијабетес; софтвер како сервис (SAAS) услуги со софтвер за споделување, известување, одржување, управување, следење и анализа на медицински информации во областа на управување со дијабетес

(210) **TM 2017/1200** (220) 11/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **Abbott Diabetes Care Inc.**

**1420 Harbor Bay Parkway, Alameda,
California 94502, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LIBRE

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 9 софтвер кој се користи за управување на дијабетес; софтвер за користење со глюкозни сензори; софтвер за користење со глюкозен мониторинг систем; мобилни софтверски апликации во областа на управување со дијабетес
кл. 10 медицински апарати и инструменти за

управување со дијабетес; медицински апарати и инструменти за надгледување на глукоза; сензорски базирани монитори за глукоза; мерачи на глукоза; инструменти за надгледување на глукоза; континуирани глукозни мониторинг системи

кл. 42 обезбедување софтверски услуги за известување за глукоза и услуги за Облак-платформа (cloud platform) со софтвер за споделување, известување, одржување, управување, следење и анализа на медицински информации во областа на управување со дијабетес; обезбедување на привремена употреба на онлајн софтвер, кој не се симнува, за споделување, известување, одржување, управување, следење и анализа на медицински информации во областа на управување со дијабетес; обезбедување на вебсајт со онлајн софтвер што не се симнува кој им овозможува на корисниците да споделуваат, известуваат, одржуваат, управуваат, следат и анализираат медицински информации во областа на управување со дијабетес; софтвер како сервис (SAAS) услуги со софтвер за споделување, известување, одржување, управување, следење и анализа на медицински информации во областа на управување со дијабетес

(210) **TM 2017/1201** (220) 11/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **Sanrio Company, Ltd**
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(531) 03.04.24;27.05.03

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други препарати за перење; чистење, полирање, препарати за триење и нагризување; сапуни што не се за медицинска употреба; парфимерија; есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса што не се за медицинска употреба, пасти за заби, препарати за омекнување; прибор за лична хигиена; препарати за нокти; производи и препарати за нега и чистење на косата и кожата; лепила за козметички цели; лосион за после бречење; антиперспиранти; антистатични препарати за цели на домаќинството; аромати; кора од дрво квилаја за миење; соли за капење, козметички препарати за капење; маски за забавување; соли за белење; сода за белење; плавила за перење алишта; бои - хемиски средства за освежување на боите што се користат во домаќинството [перење алишта]; бои-препарати за отстранување; козметички прибор; козметички препарати за слабеење; козметички производи за животни; памучни стапчиња за козметичка употреба; вата за козметичка употреба; козметички креми; креми за белење на кожата; креми за кожени производи; одмастувачи; полирање вештачки вилици; препарати за чистење на вештачки вилици; дезодоранти за луѓе; дезодоранти за животни и домашни миленици; детергенти; козметички бои; колонска вода, тоалетна вода; крем за коса; гел за коса; шампони; балсам за коса и препарати за навлажнување на косата; парфеми; кармини; креми и лосиони за лице и кожа; вештачки нокти; полирање на нокти и лакови и разредавачи; заштита од сонце; производи за белење [деколоранти] за козметичка употреба; ароми за слатки [есенцијални масла]; млеко за чистење за тоалетна



употреба; козметички производи за веѓи; моливчиња за веѓи; омекнувач за ткаенини [што се користат за перење]; вештачки трепки; восок за под; бои за коса; спрејови за коса; производи за виткање коса; белило за алишта; прозиви за киснење алишта; производи за штиркање; лосиони за козметичка употреба; шминка; пудра за шминкање; производи за шминкање; производи за отстранување на шминка; маскара; раствори за уста што не се за медицинска употреба; производи за нега на ноктите; козметички моливчиња; политура за мебел и подови; брилијантин за козметичка употреба; производи за кадење [мириси]; камен од пемза; ткаенина за стружење; хартија за стружење; миризливо дрво; шампони за домашни миленичиња; креми за чевли; сјај за чевли; восок за чевли; производи за измазнување [штиркање]; сапуни за освежување на текстил; скробен сјај за перење алишта; производи за сончање; шамичиња натопени со козметички лосиони; препарати за отстранување лак; восок за депилација; восок за алишта; восок за полирање; восок за кожа; производи за депилација; желе [нафтено желе] за козметичка употреба; декоративни цртежи за козметичка употреба; темјан стапчиња, [миризливи стапчиња]; мириси; марамчиња за масна кожа; марамчиња за лице; подготовки за бања, што не се за медицинска употреба

кл. 9 научни; наутички, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички апарати и инструменти, апарати и инструменти за мерење на тежина, мерење, сигнализирање, проверка [контрола], апарати и инструменти за спасување и обучување; електрични апарати и инструменти за контролирање, вклучување, трансформирање, регулирање, спроведување, акумулирање и чување на

електрична енергија, апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компакт дискови; ДВД и други дигитални медиум за снимање; механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, компјутерски софтвер, апарати за гаснење пожар; сметалки; електрични направи за привлекување и уништување инсекти; аудиовизуелни направи за настава; батерии; кутии за батерии; полначи за батерии; двогледи; калкулатори; камери; кинематографски камери; делови и прибор за тоа; леќи за камери; мерачи на капацитет; анимирани цртани филмови; касетофони; синцирчиња за очила; кинематографски филмови [експозиционирани]; апарати за регистрирање на времето; компакт диск плеери; компакт дискови [аудио-видео]; компакт диск [меморија само за читање]; компјутерски оперативни програми, снимени; компјутерски програми; компјутерски софтвер [снимен]; компјутери; печатари за користење со компјутери; контактни леќи; контејнери за контактни леќи; опрема за обработка на податоци; кројачки инструменти за мерење; електрични свона за врата; џебни електронски апарати за преведување; апарати за гаснење пожар; филмови, експозиционирани; противпожарни аларми; рефлектори [фотографија]; рамки за фотографски слајдови; апарати за регулирање топлина; џубокси; оптички леќи; апарати за вагање; појаси за спасување; пливки за спасување; елеци за спасување; сплавови за спасување; електрични брави; електрични брави и клучеви, магнетни носачи на податоци; магнетни кодирани картички; магнетни енкодери; магнети; лупи; апарати, уреди и инструменти за мерење; микрофони; микроскопи; неонски натписи;

лаптоп компјутери; електронски пенкала; фонографски плочи; фотокопири; џебни калкулатори; апарати за проекција; екрани за проекција; радија; грамофони; апарати за далечинско управување; ленири [инструменти за мерење]; ваги; мемориски смарт картички; детектори за чад; приклучоци, штекери и други електрични спојки; апарати за снимање звук; дискови за снимање звук; апарати за репродукција на звук; апарати за емитување звук; кутии за очила; рамки за очила; стакла за очила; очила; очила за сонце; електрични прекинувачи; приклучоци, штекери и други спојки [електрични спојки]; магнетофони; телефонски апарати, приемници; предаватели, жици; телескопи; телевизии; телевизиски апарати; инструменти за мерење температура; електрични инсталации за заштита од кражба; термометри; термостати; видео касети; кертриџи со видео игри; видео камери; видеоленти; видео екрани; видео рекордери; процесори за обработка на текст; видео компакт дискови; дигитални повеќенаменски дискови; видео компакт дискови и дигитални повеќенаменски диск плеери; аудио и визуелни апарати и уреди за настава; држачи; носачи и кутии за аудио и видео касети; компакт дискови, ласерски дискови, дискови за видео и дигитални повеќенаменски дискови; подлога за компјутерско глумче; телефони; безжични телефони, делови и прибор за мобилни телефони; прибор и футроли мобилни телефони, делови и прибор за пејџери; торби, навлаки, контејнери, преносувачи и корисници на мобилни телефони и пејџери; слушалки, телефонски слушалки, слушалки и микрофони/звучници за употреба со мобилни телефони; индикатори за телефони; мобилни телефони и пејџери; машини за видео игри; маски за преку очи за заштита од светлина;

печатени распореди; аларми; електрични; читачи за бар-кодови; барометри; часовници со аларм; електрични часовници со аларм; централни процесорски единици [процесори]; чипови [интегрални кола]; хронографи [апарати за регистрирање време]; компјутерски тастатури; компјутерски мемории; компјутерски периферни уреди; акустични спојки; сврзници [опрема за обработка на податоци]; оптички носачи на податоци; оптички дискови; дискови [магнетни]; машини за управување автоматски; нуркачка опрема; маски за нуркање; одела за нуркање; електронски огласни табли; електронски пенкала [видеотерминели]; врвки за очила; окулари; навлаки за очила; машини за факсимил; филтри [фотографија]; флопи диск; ленти за чистење на уреди за снимање [снимање]; хигрометри; внатрешни кола; апарати за меѓусебна комуникација; точки на поврзување [за компјутери]; машини за фактурирање; садови за леќи; апарати за дигање; елементи со магнетна лента [за компјутери]; магнетни ленти; лажици за мерење; метрономи; микропроцесори; модеми; машини за броење и сортирање пари; монитори [компјутер хардвер]; монитори [компјутерски хардвер]; монитори [компјутерски програми]; компјутерско глумче [опрема за обработка на податоци]; оптички влакна [влакна] [филаменти за спроведување светлина]; оптички стакла; оптички стоки; оптички леќи; паркинг-часовници; компјутерски периферни направи; агломери [инструменти за мерење]; радиотелеграфски прибори; радиотелефонски прибори; скенери [опрема за обработка на податоци]; полупроводници; слајдови [фотографија]; автоматски машини што се активираат со жетони; ленти за снимање звук; апарати за демагнетизирање магнетни ленти; телеграфски жици;



телеграфска [опрема]; телепринтери; телепромптери; машини за пишување; автомати за билети; предаватели [телекомуникации]; предавателни уреди; [телекомуникации]; вакууметри; видео екрани; видео телефони; видеорекордери; звучни аларми; пловки за пливање; [тампони за уши; тампони за уши за нуркачи; часовници за варење јајца; очила за спорт; заштитни шлемови за спортови; апарати за навигација за возила [компјутер во возила]; програми за компјутерски игри; метрономи; електронски публикации [што можат да се даунлодираат]; компјутерски програми [софтвер што може да се даунлодира]; апликации за компјутерски софтвер за даунлодирање; вокмени; сателити за научни цели; потпирачи за рачни зглобови што се користат за компјутери; ремени за преносни телефони; држачи за преносни телефони; налепници за преносни телефони; прекривки за антени за преносни телефони; прекривки за телефони; футроли за телефони; електронски кола и ЦД-Ромови кои овозможуваат снимање на автоматски програми за употреба на електронски музички инструменти] ; преносливи медиа плеери; слики за даунлодирање; музика за даунлодирање; своно на мобилен телефон за даунлодирање; ДВД плеери; ГПС уреди; УСБ уреди; диск за компјутери; лаптоп компјутери; ЛЕД; уреди за заштита од незгоди за лична употреба; заштитни маски; заштитни ремени за телефони; компаси; електрични конекции; капаи за штекери; дистрибутивен панел [електрична енергија] ; хандс фри опрема за телефони; црево за пожар; црево со прскалица за пожар; програми за аркадни машини за видео игри; програми за домашни машини за видео игри; дигитален личен асистент; чепови за уши за пливање; соларни батерии; таблет компјутери; дигитални камери; електронски

читач за книги; паметни телефони; паметни часовници; паметни наочари; паметни прстени; селфи стапови [рачен монопод] ; електронски интерактивни табли; направа за електрични или електронски уреди за музички инструменти; аудио платформа; заштитени филмови приспособени за компјутерски екрани; заштитени филмови приспособени за паметни телефони; уред за виртуела реалност; човеколики работи со вештачка интелигенција; торби за лаптоп компјутери; торби и футроли за апарати и фотографска опрема

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали и нивни легури или обложени со нив, накит, бижутерија и украси, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти, брошеви; синџирчиња; амајлии; монети; сувенири, имено медали и/или парички; петлици за ракави; обетки; златни нишки; украси [од скапоцени метали]; предмети од имитација на злато; кутии за скапоцености; кутии за накит; ѓердани; игли [накит]; украсни игли; прстени; статуи и статуетки од благородни метали; брошеви за вратоврски; часовници, часовници и нивни делови и опрема; ремчиња за часовници, пружини за часовници; синџирчиња за часовници; кутии за часовници; штоперица; украси; украсни игли, игли за вратоврски; медали; приврзоци, ситни украси или синџирчиња; синџирчиња за клучеви и кутии за клучеви/превоз на скапоцени метали и/или скапоцени камења; украси на врат; белегзии [накит]; кутии за рачни часовници [презентации]; кутии за часовничарство; електрични саати и часовници; сончеви часовници; дијаманти; бижутерија; полускпоцени камења; уметнички дела од благородни метали; часовници со аларм; копчиња за корсети; украсни игли [игли за вратоврски]; статуетки од благородни материјали [статуетки]; брошови

од благородни матерјали; украси за ;евил од благородни матерјали; трофеи [наградни купови]; комеморативни штитови; камења; монистри за правење накит кл. 16 хартија, картон; печатени работи; книгоvezнички матерјали; фотографии; канцелариски матерјали, освен мебел; лепила за канцелариска или куќна употреба; матерјали и алати што ги користат уметниците; четки; машини за пишување и канцелариски прибор; матерјали за обука и настава; пластични матерјали за пакување; печатарски букви; печатарски блокови; календари; книги; каталози; поштенски картички; постери; списанија; печатени публикации; весници и списанија; честитки; инструменти за пишување; гумени печати; поштенски марки и печати[стационарни]; перничиња за печати; мастилни перничиња за печати; фотоалбуми; платна за вградување слики; слики или фотографии; сликарски штафелај; блокчиња или перничиња за впивање мастило; држачи за фотографии; мастила; платна; шамичиња од хартија; тоалетна хартија; шамичиња од хартија за отстранување шминка; крпи од хартија; подметки и плакати од хартија или картон; хартија за амбалажа, хартија за завиткување и матерјали за пакување; водени бои за уметници; графички репродукции, портрети; литографи; пенкала, моливи, пера за пишување; топчиња за хемиски пенкала; пера; држачи за пенкала; држачи за моливи; пенкала на полнење и прибори за пишување; мини од графит за технички моливи; боички, креони; кутии за пенкала и моливи; острилки за моливи; машини за острење моливи; спојки за хартија; притискачи за хартија; дупчалки за хартија; игли за цртање; пастелни боички; пасти и лепила за канцелариска и куќна употреба; машини за хартија; даски за сложување на букви; држачи за писма;

отварачи за писма; лепливи ленти и држачи за лепливи ленти; матерјали за цртање, табли, пенкала и прибори; прибори за цртање; албуми за поштенски марки и парички; торби и пликоа; кеси за праща; кеси за ѓубре; кеси за замрзнување; кеси за подарок; хартиени кеси; кеси за носење; кеси за сендвичи; кеси за сендвичи [хартиени] ; хартиени кеси за забава; хартиени кеси за подарок; кеси за ледени коцки; конуснихартиени кеси; пластични кеси за сендвичи; кеси за готвење во микробранова печка; хартиени кеси за купување; хартиени кеси; пластични кеси за купување, хартиени кеси за пакување; пластични кеси за купување; пластични кеси за пакување; хартиени кеси за остатоци; обложени кеси со картон; пликоа; стикери; држачи за книги; обележувачи; одбележувачи за во книги; витрини за канцелариски матерјали; платна за сликање; бележници или блокчиња; дневници; нотеси; регистри; бележници за пишување; потсетници; хартија за пишување; хартија за цртање; прибор за пишување; кредити за пишување; школски табли; табли за постери; огласни табли; навлаки за пасоши; навлаки за чековни книшки; растегливи ленти; фотографии; матрици; производи за бришење; бришачи; бришачи на течности; електрични отварачи на писма; музички честитки; бришачи за табли за пишување; накит и украси од хартија и/или картон; хартија за амбалажа; салфети од хартија; џебни бележници; пенкала на полнење; ленти за подврзување; прибори за цртање за графитни моливи; прибори за боички; линијари; бришачи за табли за пишување; автографски книги; спојници; хефталици; ножеви за сечење хартија; знаци за предупредување; машини за уништување хартија; машини и апарати за тенка пластична фолија; електрични апарати за загревање, лепење и заштита од



превиткување на документи и фотографии; електрични апарати за запечатување и монтирање со заштитна обвивка на документи и фотографии; држачи и кутии за картички; украси од хартија за кошнички за излети или прехранбени производи; албуми; бебешки пелени од хартија и целулоза [за еднократна употреба]; кеси [пликоа, торбички] од хартија или пластика, за пакување; папки за листови што се вадат; кутии од картон или хартија; картички; држачи и кутии за поштенски марки и печати; стрипови; шестари за цртање; ленти и картички од хартија за запишување компјутерски програми; хартија за копирање [канцелариски материјали]; течни коректори [канцелариски материјали]; фасцикли за документи; штитници за прсти [канцелариски материјали]; знамиња [од хартија]; папки [канцелариски материјали]; папки за хатија; ленти од гума; шамичиња од хартија; картички во картотека; ленти со мастило; заштитни корици за хартија; етикети што не се од текстил; карти; музички честитки; билетени; блокчиња за цртање [канцелариски материјали]; прибори за цртање [предмети за употреба во училишта]; памфлети; дробење хартија [за канцелариска употреба]; држачи за моливи; поштенски марки; налепници; салфети од хартија за маса; клинчиња; билети; ленти од машини за пишување; машини за пишување [електрични и неелектрични]; корици; четки за пишување; кредити за пишување; табли за пишување; корици [канцелариски материјали]; навлаки од хартија за саксии; машини за хартија [канцелариски материјали]; лигавчиња од хартија; кеси за готвење во микробранови печки; филтри за кафе од хартија; брошури; модели за везење [мостри]; ножеви за сечење хартија [канцелариски материјали]; чаршафи од хартија за маса; чаршафи и салфетки од хартија за маса; огласни табли

од хартија или картон; етикети за картички во картотека; листови хартија; крпи за лице од хартија; налепници за преносни телефони; уметнички дела [слики], урамени или неурамени; хартиени крпи, тоалетна хартија; машина за пластифицирање документи за канцелариска употреба; картонска кутија за капи; уреди за рачно обележување; пенкала за маркирање; канта за боја; четки за фарбање; четки за сликари; бришачи за табли за пишување; ХУАН хартија за цртање и калиграфија; механички моливи кл. 18 кожа и имитации на кожа; животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери; чадори, сонцезани и стапови за одење, камшици, узди и сарачки производи; каиши; колани и облека за животни; торби, чанти; паричници, кутии, багаж, торбички; актовки; ранци; навлаки за алишта; торби за пазарење; ремени од кожа; појаси за рамо; појаси; појаси за багаж; бастуни; кутии за картички [портмонеа]; околувратници за животни или домашни миленичиња; кутии за клучеви; врвки од кожа или имитација на кожа; несесери; маски за усти за кучиња; ученички торби; кожни ремени; рачки за куфери; куфери; прибори за патување; торби за костуми за патување; навлаки за чадори; рачки за чадори; држачи за бастуни; ремени за патни торби; торби за плажа; чанти; кутии и торби, од кожа или од кожа и картон; женски чанти; кожни ремени; планинарски стапови; музички кутии; папки за ноти; мрежести торби за пазарење; ранци; училишни торби; торби за алат од кожа или имитација на кожа [празни]; мали патни торби; торби за дивеч; торби, пликоа и чанти од кожа за пакување; прекривки за мебел од кожа или имитација на кожа; рамки за женски чанти; торби со ремени за носење доенчиња; торби со тркала за пазарење; кутии за клучеви; спортски торби; облека за животни; состојки за правење колбаси; торби за

носење деца; прекривки за животни; поводници, каиши и колани за домашни миленици и животни; рачки за ташни; кутии за визит карти; ранци [јапонски училишни торби]; ремени за водење мали деца кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; неметални контејнери, за складирање или транспорт; обработени или полуобработени коски, рогови, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф; воздушни перничина; воздушни душеци; воздушни перници; украсни завеси со монистра за декорација; тркалца за кревети што не се од метал; постелнина [освен лен]; кревети за домашни миленичиња; канти што не се од метал; затвораачи за шишиња; полици за шишиња; тапи за шишиња; пластични картички за отворање електронски брави; сандаци; свончиња на ветар што оддаваат звуци; куки за облека; закачалки за палта; куки за палта; држачи за палта; контејнери, што не се од метал [складирање, транспорт]; држачи за завеси; куки за завеси; корниз за завеси; алки за завеси; палки за завеси; валјаци за завеси; врвки за завеси; перници; плакари за крпи; куќички за домашни миленичиња; кревети, мебел, монтирање врати; украси за рамки за слики; ладилници [неелектрични]; статуи од дрво, восок, гипс или пластика; камини; држачи за саксии; држачи за цвеќиња; закачалки за капи; високи столчиња за бебиња; куќни броеви, што не се од метал, несветлечки; камари за домашни миленичиња; плочки со имиња, што не се од метал; шкафови за регистри; дубачиња за деца; предмети на надувување за рекламирање; кутии за накит; поштенски сандачиња; држачи за писма; рафтови за списанија; душеци; садови од пластика за амбалажа; перници; полици за чинии; полици за чаши; регистарски таблички; рекламни натписи; рачки за алати; држачи за компјутерски тестатури што не се од метал;

држачи за јајца од пластика; пластични држачи за пакување на храна; држачи како дел од излози на продавници за мебел; плетена кошница; рамки за слики; декоративни пораби од пластика и/или дрво за прозорци; украси и декорации за прозори или врати од пластика, восок, дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, затвораачи за торби; потпираачи за глава на пумпање; декорации од пластика за храна или кошнички за излети; прстени за клучеви и приврзаци; граничници за врата; фотелји; кошници, што не се од метал; кревети; клупи [мебел]; канти од дрво или пластика; столарија; креденци; колички за компјутери [мебел]; кутии од дрво или пластика; столчиња [седишта]; сандаци за играчки; плута; навлаки за алишта [гардероба]; колевки; завеси од бамбус; столарски маси; работни маси; колички на тркалца за послужување [мебел]; потпираачи за глава [мебел]; табли за закачување клучеви; библиотекарски полици; шкафови; брави [освен електрични], што не се од метал; кројачки кукли; полици [мебел]; пили за сечење дрва; училишен мебел; седишта; софи; маси; колички на тркалца за послужување чај; колички за послужување чај; колички за компјутери [мебел]; држачи за чадори; полски кревети; ормани; огласни табли; водоводни цевки [вентили] од пластика; тоалетни комоди; табуретки за нозе и столчиња; кошници [канти]; куки за закачалки за облека; скали од дрво или пластика; шкафови за лекови; подметки, што можат да се извадат, за мијалници; плочки со имиња што не се од метал; куки и игли [што не се од метал]; оградени простори за бебиња; дрва за гребење мачки; полици; уметнички дела, фигурини и статуетки и ситни декорации и украси од дрво, плута,



трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од восок, гипс или пластика; кутивчиња за таблети [од дрво, пластика]; затвораи за шишиња; внатрешни решеткасти ролетни [штитници од сонце] [мебел]; завеси; подлога за пресоблекување бебиња; платформи за пресоблекување бебиња; брави, што не се од метал, за возила; послужавници што не се од метал; подлога за играње за бебиња; кваки, што не се од метал; кваки од порцелан; закачалки за чевли што не се од метал; флекници што не се од метал; држачи за весници кл. 21 средства за домаќинство и кујнски садови; чешли и сунѓери; четки, освен четки за фарбање; материјали за производство на четки; средства за чистење; непреработено или полу-преработено стакло, освен стакло за градење; стакларија, порцелан и грнчарија; бањи за бебиња [преносливи]; корпи, за домашна употреба; кригли; кафези за птици; неелектрични блендери; даски за пеглање; дигалки; отвараи за шишиња; затвараи за шишиња направени од керамика, кинески порцелан, стакло, кристал, грнчарија, теракота и порцелан; шишиња, садови, кутии за сапун; кутии за леб; кофи; кафани [послужавници]; кафези за домашни миленичиња; модли за колачи [модли]; модли за вафли; свеќи за гасење; прстени за свеќи; кутии за бонбони; кутии за чешли; порцелански украси; садови од порцелан; стапчиња за храна [кујнски прибор]; шкафови за облека; закачалки за облека; крпи за чистење; мешалки за коктел; филтри за кафе, што не се електрични; мелници за кафе; цедалки за кафе, што не се електрични; сервиси за кафе; лончиња за кафе; електрични чешли; чешли за животни; ќеси за пециво; модли за готвење; ражени за готвење; канти за мраз; преносливи

ладилници; уреди за ладење на храна кои содржат флуиди за размена на топлина, за домашна употреба; отвараи; козметички прибор; прекривки за тањира; покривки за саксии за цвеќиња; земјени садови; шољи; даски за сечење за во кујна; бокали; неелектрични пржилници; садови за сапун; диспензери за сапун; пљоски за пиење; чаши; корита, садови; сушари; метли; чаши за јајца; корита за хранење; саксии за цвеќе; фаќачи за муви; ракавици за домашна употреба; пехари; рендиња; неелектрични печки; затоплувачки контејнери; затоплувачи за шишиња за хранење, што не се електрични; држачи за цвеќиња и растенија; топли тави; кофи за мраз; модли за мраз, покривки за даски за пеглање; бокали; прибор за ручање; подметачи за ножеви; копчиња од порцелан; мрзливци; сетови за пијалоци; кутии за ручек; држачи за менија; лимени кутии за прибор; лажици за мешање; крпи; држачи за салфетки; прстени за салфетки; распрскувачи за садови за наводнување; тампони за чистење; тавчиња; хартиени тањира; секачи за пециво; млинови за бибер; парфеми; ароматизери; есенцијални масла; согорувачи на мириси; парфимирани води; корпи за излет; касички - прасиња; лонци со поклопец; лонци; кувари под притисок; корпи за отпад; држачи за сол; држачи за бибер; садови за сосови; тањира за сосови; кугли; тампон за отстранување; четки за бричење; растегнувачи за блузи; четки за чистење чевли; рогови за чевли; врвки за чевли; сита; апсорбираи на чад за домашна употреба; држачи за сапун; садови за сапун; сетови со зачини; држачи за сунѓери; држачи за четки за бричење; статуи од порцелан, теракота или стакло; цедилки; шприцеви за наводнување цвеќиња и растенија; прибор за на маса; големи бокали; чајници; прибори за чај; сервиси за чај; чаши за чај; четки за тоалет; кутии за тоалет;

држачи за тоалетна хартија; сунѓери за тоалет; средства за тоалет; четки за заби; електрични четки за заби, држачи за чепкалки за заби, не од скапоцен метал; чепкалки за заби; корпи за ѓубре; садови за отпад; послужавници за домашна употреба; трonoжници; печати за панталони; растегнувачи за панталони; шишиња со вакуум; кутии за разубавување; вазни; уреди за вафли и палачинки, неелектрични; даски за перење; славини; садови за наводнување; уреди за наводнување; апарати за чистење со восок; уметнички дела, од порцелан, теракота или стакло; декоративни украси за прозори или врати изработени од керамика; стакло, кристал, грнчарија, теракота или порцелан, кутии или садови за ручек или храна [што не се од скапоцени метали]; стапици за глумци; појаси за кутии за ручек и садови за домаќинство; садови за ароматички и мириси; шишиња за ладење; стаклени кутии; метли; средства за четкање; садови за путер; капаци за садови за путер; котли; инструменти за чистење [со кои се управува рачно]; клинови, портабл кутии за ладење, неелектрични, тегли за колачи, прибор за готвење, неелектричен, четки за веѓи, четки за чевли, тавчиња за пржење, одводници, ракавици за градинарство, стаклени пљоски [садови], изолациони боци; перничкиња за пудра; шејкери; цедалки за чај, не од скапоцени метали; постави и чаршафи за секаква употреба во домаќинства; брисачи; тепалки, неелектрични; садови или метали за правење мраз или замрзнати пијалоци; секачи за [бисквити] колачи, боички; држачи за боички; брипачи за прашина, шејкери за коктейли; сетови за пудра, не од скапоцени метали; кутии за ампули или таблети; покривки за кутии за паломо марамчиња од дрво, или пластика; држачи за четки за заби; контејнери за домаќинство; домашни и домаќински приклучници; сервиси за кафе [за

маса]; садови за кафе, неелектрични; кујнски садови освен ножеви, вилушки и лажици; кутии за домаќинство; кутии за апчиња [дрво, пластика]; средства за отстранување шминка; цефки за пиење; деодоранси за лична употреба; кутии за хартиено ѓубре; умивалници [округли]; кригли; контејнери за одржување температура; контејнери за одржување температура на пијалоци; аквариуми; подметачи за чај; електрични уреди за фаќање и убивање инсекти; козметички спатули, отварачи за шипиња; оревокршачи; штипки за шеќерни коцки; штипки за коцки мраз; сервирачи за пита; кофи за сервиње вино; држачи за чаши кл. 25 облека, обувки, капи; престилки; облека за на плажа; облека за капење; костуми за капење; спортска облека; водоотпорна облека; ракавици; ракавици без прсти; ремени [облека]; облека за деца, мажи и жени; бебешка облека; бебешки пелени [облека]; лигавчиња, што не се од хартија; долна облека; облека за спиење и пижами; бањарки; трегери; шапки, качкети, штитници од сонце; баретки; капи за капење и туширање; муфови; муфови за уши; шалови; вратоврски; околувратници; панделки, лептир машини; кратки и долги чорапи; хулахопки; жартели, жартели за кратки чорапи, за долги чорапи и за хулахопки; обувки; спортски обувки; влечки; обувки за на плажа; костуми за маскенбал; работнички комбинезони; шамии; шарени шамии [шалови]; сандали за капење; влечки за капење; чизми за скијање; чизми; прерамки за облека [трегери]; градници; панталони [за носење]; женски маички/поткошули; палта; манжетни; женски крзнени шалови; панделки [облека]; капи за носење; јакни [облека]; плетени ткаенини [облека]; џемпери; трикотажа [облека]; горна облека [наметки]; долги палта; панталони; парка; пуловери; сандали; шалови; шамии; кошули;



комбинезони [женска долна облека]; мантили; гамаши; спортски чевли; спортски дресови; костуми; костуми за капење; маици; панталони; долна облека; униформи; елечи; водоотпорни костуми за скијање на вода; спортски стегачи [облека]; долна облека; обувки за гимнастика; градник [долна облека]; облека за гимнастика; појаси за носење; облека за велосипедисти; маска за спиење

кл. 28 играчки, игри и предмети за играње; апарати за видео игри; кукли; плишани играчки; мечиња; фигури за играње и сложувалки; предмети за гимнастика и спорт; топки и балони; празнични декорации и украси; декорации и украси за Новогодишни елки; украси за забави; возила играчки; возила со далечинско управување [играчки]; даски за сурфање; даски за скијање; ролери; лизгалки за мраз; скејтборд; заштитни потполонки или штитници за спорт и игри; воздушни пиштоли [играчки]; табла; топки за игри; свончиња за Новогодишни елки; топчиња за билијард; билијардски маси; коцки за градење [играчки]; игри со табли; бонбони што пукнуваат кога се отвараат [Новогодишни петарди]; чизми за лизгање со додадени лизгалки; уреди и механизми за куглање; игри за градење; држачи за свеќи за Новогодишни елки; табли за играње дама; дама [игри]; игри со шах; табли за шах; Новогодишни елки од синтетички материјал; маѓионичарска опрема; експлозивни каписли [играчки за огномет]; чаши за мешање коцки; стрели за пикадо; коцки; креветчиња за кукли; облека за кукли; куќички за кукли; соби за кукли; домино; табли за шах; игри со табли; тегови; штитници за лакти [спортска опрема]; фитнес апарати [растегнувачи]; опрема за возење на саеми/ панаѓури; шишиња за храна за кукли; рибарски јадици; макари за риболов; перки за пливање; пловки за риболов; летачки дискови

[играчки]; автоматски игри; рекети за игри; игри различни од оние адаптирани за користење со надворешни екрани или монитори; торби за голф; палки за голф; ракавици за голф; ракавици за игри и спорт; трикови за мамење и шега на туѓа сметка [евтини играчки]; макари за летала; макари; штитници за коленици [спортска опрема]; мах-јонг; џамлии за игри; марионети; театарски маски; маски играчки; мобили [играчки]; возила макети со размер; евтини играчки за забави, игранки; заштитни потполонки [делови од спортски одела]; друштвени игри; ударни каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки за играње; кукли; рекети; свечки [играчки]; фрлање обрачи околу клин; коњчиња за нишање; ролери; даски за едрење; скии; санки [спортска опрема]; тобогани [предмети за играње]; меури од сапуница [играчки]; вртимушки [играчки]; отскочни даски [спортска опрема]; статични велосипеди за вежбање; базени за пливање [објекти за игра]; перки за пливање [пераи]; нишалки; маси за пинг понг; играчки за домашни миленици; скии за на вода; објекти за игра за пливање; игри за во вода, спортови и активности; топки за на плажа; апарати за забава, автоматски и на парички; торби специјално дизајнирани за ски и даски за сурфање; картички за бинго; мрежи за пеперутки; карти за играње; конфети; ролери со тркала во една редица; сложувалки; калеидоскопи; јарболи за даски за едрење; мрежи за вадење уловена риба за спортски риболовци; возила играчки со далечинско управување; тркала за рулет; снежни топки; дрезги [обувки] за одење по снег; Јапонски карти за играње; елечи за пливање; каиши за пливање; пловки за банање и пливање; пловки за пливање; водени крила; хартиени капи за забави; апарати за бодибилдинг; чипови за коцкање; грепки за играње лотарија; модели за летачки змејови

[играчки]; флипери; слот машини [машини за играње]; играчки роботи [дронови играчки]; заштитени филмови приспособени за екрани за преносливи игри; управувачи за видео игри

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоца, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки; сладолед; мед, меласа; квасец; прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови и мирудии; зачини; мраз; бисквити; прашок за колач; украси за колачи што се за јадење; ароми за колачи; колач од ориз; слатки и бомбони; чоколадо; чоколадни пијалаци со млеко; пијалаци што се на основа на чоколадо; слатки за украсување Божикни елки; пијалаци од какао со млеко; производи од какао; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци од кафе; ароми на кафе; мешавини и подготовки за употреба како замена за кафе; пијалаци што се на основа на кафе; слатки; пуканки; пченкарни снегулки; сладолед; кари; крем пуддинг; мали парчиња храна од жито; ароми, со исклучок на есенцијални масла; замрзнат јогурт [вид сладолед]; овошни желеа; колач со ѓумбир; сируп; инфузии; кечап; ликорис; пастили; пити со месо; мирудии за смекнување месо, за употреба во домаќинство; палачинки; пастили; колачиња; паштета; бибер; пици; пудинзи; равиоли; матична млеч за човечка употреба; шеќер; васаби каши; соја сосови; тестенини, фиде; удон [Јапонски вид на тестенини]; суши; ванила; вафли; замрзнат јогурт; переци; брза храна; бадемови слатки; ароматични подготовки за исхрана; средства за спојување смеси за сладолед [мраз за јадење]; ѓевреци; кифли, колачи; карамели [бомбони]; гуми за жвакање што не се за медицинска употреба; пченкарни оброци; мраз за јадење; златен сируп; природен или вештачки мраз; макарони; марципан; мајонез; овес; пипер [зачини]; пити; мезиња;

зачини; двопек; сол за готвење; сендвичи; домати сосови; мирудии; освежителни пијалаци [замрзнати]; шпaгeти; слатки [бомбони]; колачиња; пченично брашно; преливи за салати; сафт од печено месо; сос за паста; оброци од нудлс; мусли; мали парчиња храна од ориз; пченкарни снегулки; пченкарно брашно; овесни снегулки; гликоза за кулинарски цели; високо протеински барови; десертни муси [кондиторски производи]; овесна храна; паста од соја [додаток]; пијалоци базирани на чај; градинарски растенија; конзервирани [зачини]; глутенски адитиви за кулинарски цели; овошни сосови; преработени семиња за зачини; Рамен [Јапонско јадење базирано на нудлс]; закуски од сирење кл. 32 пиво; минерална и сода вода и безалкохолни пијалаци и аперитиви; пијалаци од овошје и овошни сокови; пијалаци од зеленчук и сокови од зеленчук; сирупи; концентрати и други средства за правење пијалаци; изотонични пијалаци; овошни сирупи [безалкохолни]; пастили за пенливи пијалаци; прашок за пенливи пијалаци; сода вода; сирупи за пијалаци; води за маса; води за пиење [пијалаци]; пијалаци од сурутка; безалкохолни пијалаци; коктейли [безалкохолни]; аперитиви [безалкохолни]; минерална вода; неалкохолни медови пијалоци; смутиња; сируп [пијалоци]; алое вера пијалоци [безалкохолни]; сок од домати [пијалок] кл. 41 забава; разонода; паркови; забавни паркови; обезбедување автомати за забава; образовни услуги; организирање, продукција и водење на шоу програми, концерти, претстави во живо, театарски изведби, изложби, спортски натпревари, спортски и културни активности; сали за музички приредби, киносали, ноќни клубови, филмски студија, услуги на дискотеки; услуги на клубови, објавување книги, текстови,



списанија, дневни весници и списанија, услуги на библиотеки; обезбедување објекти за забава; изложби; концерти, шоу програми, приредби, спортови, игри, активности за рекреација и културни активности; услуги за здравствени клубови; услуги на кампови за летување; известување за образование, забави, приредби, рекреација, спортски и културни активности, радио и телевизиски програми, продукција на радио и телевизиски програми; филм и видео продукција; изнајмување на кино -филмови, кинематографски филмови, видео ленти, ласерски дискови; видео дискови и дигитални разновидни [видео] дискови; изнајмување звучни записи; изнајмување на сценски декор; забавишта; клубови и салони инсталирани со аудио и визуелна опрема со придружни уреди; простории и салони за играње; организирање избори на убавици; циркуси; курсеви за кореспонденција; услуги на естрадни уметници; организирање изложби за културни и образовни цели; коцкање; гимнастичка обука; обезбедување опрема за музеи [претставувања, изложби]; организирање лотарии; услуги на оркестри; планирање забави [забави]; услуги за пишување сценарија; театарски изведби; зоолошки градини; услуги на дигитално сликање; електронско издаваштво; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн [од една информатичка мрежа]; толкување [јазик со знаци]; професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето]; микрофилмови; услуги на компонирање музика; ноќни клубови; фотографија; производство на филмови за видео ленти; обезбедување услуги за караоке; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат; он-лајн публикување електронски книги и списанија; снимање видеоленти; кугларница; стадион за безбол

или куполи за безбол [игри]; прикажување филмови; услуги за забави, односно обезбедување на интерактивни електронски игри преку компјутерски мрежи; обезбедување на привремена употреба на интерактивни игри што не се даунлодираат; клуб на здравствени услуги [здравје и фитнес тренинг] ; филмска продукција, друго од рекламирање филмови; кино презентации; образовни информации; забавни информации; услуги за игри, обезбедени онлине од компјутерска мрежа; изнајмување на опрема и апарати за игри; обезбедување на голф установи; обезбедување на онлине електронски публикации, што не се даунлодираат; објава на текстови, друго од јавни текстови; обезбедување услуги за рекреирање; рекреативни информации; изнајмување на аудио и визуелна опрема; изнајмување на камери; изнајмување на кино-филмови; изнајмување на светлечки апарати за театарски сетови или телевизиски студија; изнајмување на движечки слики; изнајмување на филмски поректори и додатоци; изнајмување на радио и телевизиски сетови; изнајмување на шоу сцени; изнајмување на спортска опрема, освен возила; изнајмување на спортски терени; изнајмување на спортски сали; изнајмување на сценска опрема; изнајмување на видео камери; изнајмување на видео касетни рекордери; изнајмување на видео снимки; изнајмување играчки; дресирање животни; практично тренирање [демонстрација]; превод; средување и спроведување на работилници [тренинг]; услуги за забавување, односно обезбедување аудио и видео материјали, слики, телевизиски програми и слики во движење од он лајн компјутерска мрежа; обезбедување слики, звук и видео од он лајн мрежи; обезбедување информации за измислени карактери; обезбедување он лајн музика, што не се

даунлодира; обезбедување он лајн видеа, што не се даунлодира; обезбедување филмови, што не се даунлодираат, од видео-по-нарачка услуги; обезбедување телевизиски програми, што не се даунлодираат, од видео-по-нарачка услуги кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и дизајнирање во врска со тоа; индустриска анализа и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; надзор и архитектонски консултации; архитектонски консултации; компјутерско програмирање; одржување на компјутерски софтвер; конструкциски цртежи; консултации за заштита на околината; индустриски дизајн; дизајн на внатрешен декор; услуги на дизајн паквање; дозајнирање фустани; графички дизајн; временска прогноза; изнајмување на софтвер за апликации; урбано планирање; дуплирање на компјутерски програми; компјутерски софтвер дизајн; инсталација на компјутерски софтвер; консултации на полето на компјутерски хардвер; конверзија на податоци или документи од физички во електронски медиуми; создавањ и одржување на веб страни за други; конверзација на податоци од компјутерски програми и податоци[не физичка конверзија]; одржување на компјутерски страни [веб страни]; клауд компјутерски програми; изнајмување на компјутери, консултации за компјутерски софтвер; анализи на компјутерски систем; дизајн на компјутерски систем; консултации за компјутерска технологија; дигитализација на документи [скенирање]; консултациски услуги за информатичка технологија [ИТ]; офсајд бекап на податоци; обезбедување на информации за компјутерска технологија и програмирање од веб сајт; софтвер како услуга [СааС]; консултации за дизајн на веб страни; внатрешен дизајн; компјутерски и

технолошки услуги за заштита на компјутерски податоци, персонални финансиски информации и за детекција на неовластен пристап до податоци и информации

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; ресторани, бифеа, кафетерии, барови, простории за храна, кантини, коктел барови; ресторани со самопослужување; снек-барови; салони за коктел; обезбедување информации воврска со нив, како и за храна и пијалаци; обезбедување и резервација на привремено сместување и објекти за исхрана, хотели, мотели, пансиони и обезбедување информации за нив; услуги на камповите за летување; обезање на објекти за изложби, ресторани, бифеа, кафетерии, барови, простории за храна, кантини, коктел барови инсталирани со аудио и визуелни апарати придружени со уреди; услуги за грижа на деца; детски јасли; кампови за летување; услуги во барови; служење на храна и пијалаци за свадби; уредување на свадбени рецепции [вении]; изнајмување на електрични тостери, микробранови печки, топли-чинии, апарати и препарати за подготовка на храна и пијалаци; превоз на животни; обезбедување на терени за кампување; изнајмување на столици, маси, прекривки за маси, чаши; изнајмување на апарати за готвење; изнајмување на диспензери за пиење вода; изнајмување на сали за состаноци; изнајмување на привремено сместување; изнајмување на шатори; изнајмување на преносливи објекти

(210) ТМ 2017/1203 (220) 12/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) Друштво за трговија, услуги и едукативни активности БРИЦЕЗ
ЛЕАРНИНГ ЦЕНТАР ДОО Скопје
ул. Варшавска бр. 36А, Скопје, МК

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)



(591) виолетова, бела, црна
(531) 07.11.01;26.11.01;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал; канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2017/1208 (220) 14/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) Hankook Tire Co., Ltd
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, KR

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Aqua Pine

(531) 27.05.01
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобилски гуми; велосипедски гуми; надворешни обвивки за пневматски гуми; заштитни навлаки за тркала; гуми за мотоцикли; лепливи гумени парчиња за поправка на внатрешни гуми; внатрешни гуми за велосипеди; внатрешни гуми за мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски гуми; внатрешни гуми за тркала на возила; внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за багаж за возила; пневматски гуми; опрема за поправка на внатрешни гуми; бандажи за тркала на возила; покривки на седла за велосипеди; покривки на седла за мотоцикли; сигурносни појаси за седишта на возила; сопирачки сегменти за возила; амортизери за возила; носачи за скии за автомобили; шилци за гуми; крампони за гуми; гуми за возила; тврди гуми за тркала за возила; шарки на вулканизирани гуми; гасеници за возила (транспортни траки); гасеници за возила (тракторски); пневматвици без внатрешна гума за велосипеди; пневматици без внатрешна гума за мотоцикли; вентили за гуми на возила; гуми за тркала на возила

(210) ТМ 2017/1209 (220) 14/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила САВА
СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје

ул. Загребска бр. 28 Б/локал 15, Скопје, МК
(740) САВА осигурување, а.д. Скопје
ул. Загребска бр. 28А, Скопје
(540)



(591) зелена, сива и бела
(531) 26.04.18;27.05.01;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 тестирање на возната состојба на возилата

кл. 36 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи, бизнис проценки, бизнис пребарување, бизнис испитување, бизнис информации, бизнис истражување, професионално бизнис консултирање, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), помош во водењето бизнис, советување за бизнис работење, бизнис менаџмент на хотели, бизнис менаџмент кај уметничките професии, аутсорсинг услуги (поддршка на бизниси), преговори за бизнис контакти со други, раководење (советодавни услуги за бизнис раководење) и советување за бизнис работење и организација

кл. 37 управување со станбени згради

кл. 39 технички преглед на возила

кл. 42 услуги поврзани со проверка на возила

(210) **TM 2017/1210** (220) 14/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила САВА СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје**

ул. Загребска бр. 28 Б/локал 15, Скопје, МК
(740) САВА осигурување, а.д. Скопје
ул. Загребска бр. 28А, Скопје
(540)

SAVA STATION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 тестирање на возната состојба на возилата

кл. 36 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи, бизнис проценки, бизнис пребарување, бизнис испитување, бизнис информации, бизнис истражување,

професионално бизнис консултирање, бизниси (услуги за преместување на бизнисите), помош во водењето бизнис, советување за бизнис работење, бизнис менаџмент на хотели, бизнис менаџмент кај уметничките професии, аутсорсинг услуги (поддршка на бизниси), преговори за бизнис контакти со други, раководење (советодавни услуги за бизнис раководење) и советување за бизнис работење и организација

кл. 37 управување со станбени згради

кл. 39 технички преглед на возила

кл. 42 услуги поврзани со проверка на возила

(210) **TM 2017/1216** (220) 18/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **BMJ INDUSTRIES FZ-LLC**

Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)



(531) 10.01.12;26.13.25;27.05.04

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 јаглен, брикети за јаглен, кокс; брикети (запаливи), дрвени брикети, лигнит, искористени за наргиле (шиша) и пушење

кл. 34 цигари, пури, тутун, сиров и преработен тутун, кутии за пури, кутии (цигари), тутун за цвакање, цигарелоси, меласа, производи за пушачи, запалки за пушачи, филтери (цигари), кибрити и кутии за кибрити

(210) **TM 2017/1218** (220) 18/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **BMJ INDUSTRIES FZ-LLC**

Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE
(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(591) светло жолта, темно жолта, кафена,
бела и сива
(531) 26.04.04;26.04.22;28.01.00
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари, пури, тутун, сиров и
преработен тутун, кутии за пури, кутии
(цигари), тутун за цвакање, цигарелоси,
меласа, производи за пушачи, запалки за
пушачи, филтери (цигари), кибрити и кутии
за кибрити

(210) **TM 2017/1227** (220) 19/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET**
ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKİSEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена и сите нијанси на
кафена

(531) 26.13.25;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 бисквити; чоколади; слатки; крекери;
наполитанки; колачи; торти; десерти, имено
слаткарски десерти, десерти базирани на
брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати
десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен
сок и шеќер

(210) **TM 2017/1228** (220) 19/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET**
ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde,
ESKİSEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) темно виолетова, темно сина, црвена,
жолто-златна, црна и бела

(531) 26.04.16;26.04.22;26.11.06

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 бисквити; чоколади; слатки; крекери;
наполитанки; колачи; торти; десерти, имено
слаткарски десерти, десерти базирани на
брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати
десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен
сок и шеќер

(210) **TM 2017/1229** (220) 19/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, ESKİSEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) темно виолетова, темно сина, црвена, розева, жолта, жолто-златна, портокалова, црна и бела

(531) 26.04.16;26.04.22;26.11.06

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити; чоколади; слатки; крекери; напoлитанки; колачи; торти; десерти, имено слаткарски десерти, десерти базирани на брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен сок и шеќер

(210) **TM 2017/1230** (220) 19/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, ESKİSEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, црна, бела и сите нијанси на зелена

(531) 26.13.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити; чоколади; слатки; крекери; напoлитанки; колачи; торти; десерти, имено слаткарски десерти, десерти базирани на брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен сок и шеќер

(210) **TM 2017/1231** (220) 19/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, ESKİSEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, зелена и сите нијанси на црвена

(531) 26.13.25;27.05.04;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити; чоколади; слатки; крекери; напoлитaнки; колачи; торти; десерти, имено слаткарски десерти, десерти базирани на брашно и чоколада; мус десерти; замрзнати десерти; сладоледи; десерт со мраз, овошен сок и шеќер

(210) ТМ 2017/1239 (220) 20/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) ТДПТУ ХФР ТУРС ДОО увоз-извоз
Скопје

Булевар Туристичка 52 згр. Кифла, ламела
1/локал 3, 6000, Охрид, МК
(540)



(591) сина, портокалова, бела
(531) 01.05.23;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 организирање патувања; резервации за превоз; посредување за превоз
кл. 41 организирање и водење конференции; организирање и водење конгреси
кл. 43 резервирање хотели

(210) ТМ 2017/1248 (220) 22/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) Друштво за производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје

ул. Борис Трајковски бр. 73, Скопје, МК

(740) Николчо Лазаров, адвокат
Ул. Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена

(531) 27.05.12;27.05.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, диететски супстанции за медицинска употреба

(210) ТМ 2017/1250 (220) 22/12/2017
(442) 28/02/2018


(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC

Al-Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)



(591) сива, црна

(531) 24.09.02;24.09.16;28.01.00

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, пури, тутун, сиров и преработен тутун, кутии (цигари), тутун за цваќање, цигарилоси, меласа, производи за пушачи, запалки за пушачи, филтери (цигари), кибрити и кутии за кибрити

(210) ТМ 2017/1251 (220) 22/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) Друштво за промет и услуги на

здрава храна БИЛНА АПТЕКА АЛКАЛОИД

увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

ул. 11 Октомври бр. 46, Скопје, МК

(740) АЛКАЛОИД А.Д. СКОПЈЕ
ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, зелена, бела
(531) 05.03.13;26.15.01;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи
кл. 5 фармацевтски производи, помошни
лековити средства, ОТЦ производи, диетески
производи, медицински чаеви
кл. 10 медицински помагала, медицински
инструменти
кл. 29 сушено овошје
кл. 30 чаеви, зачини, мусли, мешавини од
житарки
кл. 31 сушени семиња

(210) ТМ 2017/1257 (220) 26/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) Jelena Radulović
ul. Krunska br. 19, Vračar, 11000, Beograd,
RS

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела
(531) 20.01.17;27.05.17;27.07.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 бизнис проценки; бизнис
пребарување; бизнис испитување; бизнис
информации; бизнис истражување;
професионално бизнис консултирање;
помош во водењето бизнис; советување за
бизнис работење; раководење (советување
за бизнис раководење и организација);

планирање на бизнис средби; економско
прогнозирање; економско прогнозирање за
бизнис цели; економско прогнозирање и
анализа за бизнис цели; прогнози на
економски афери
кл. 36 финансово економски анализи;
финансово економски анализи за
проучување; финансово економски
консултантски услуги
кл. 41 организирање средби и
конференции; подучување во областа на
економијата и управувањето; обука; практична
обука (демонстрирање); организирање и
спроведување на дискусии групи за
едукација, не преку интернет

(210) ТМ 2017/1258 (220) 26/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) Друштво за трговија и услуги
ГЕНТЛУКС ДООЕЛ Скопје
ул. Александар Турнузов 1А, Скопје, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

MOLYER

(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 актовки, куфери, мали патни
торби, портмонеа, торби за преку рамо, џебни
паричници, кожени ремени
кл. 25 обувки, чевли и чизми од еспарто,
сандали, чевли, чевли од кожа, врвки за
чевли, капи; чорапи; марами; беретки;
шалови; ракавици; машка облека;
вратоврски; манжетни
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; услуги при продажба на актовки,
куфери, мали патни торби, портмонеа, торби
за преку рамо, џебни паричници, кожени



ремени, обувки, чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, чевли од кожа, врвки за чевли, капи; чорапи; марами; беретки; шалови; ракавици; машка облека; вратоврски; манжетни

(210) **TM 2017/1259** (220) 26/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

ADMIRAL

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски препарати кои се користат во производството на инсектициди за употреба во земјоделието; хемиски препарати кои се користат во производството на фунгициди за употреба во земјоделието; хемиски препарати кои се користат во производството на пестициди за употреба во земјоделието; хемиски препарати кои се користат во производството на хербициди кл. 5 пестициди за употреба во земјоделието; инсектициди за употреба во земјоделието; фунгициди за употреба во земјоделието; хербициди за употреба во земјоделието; препарати за уништување на плевел, за употреба во земјоделието; препарати за уништување штетници, за употреба во земјоделието

(210) **TM 2017/1260** (220) 26/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

ZOOM

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 1 хемиски препарати кои се користат во производството на инсектициди за употреба во земјоделието; хемиски препарати кои се користат во производството на фунгициди за употреба во земјоделието; хемиски препарати кои се користат во производството на пестициди за употреба во земјоделието; хемиски препарати кои се користат во производството на хербициди кл. 5 пестициди за употреба во земјоделието; инсектициди за употреба во земјоделието; фунгициди за употреба во земјоделието; хербициди за употреба во земјоделието; препарати за уништување на плевел, за употреба во земјоделието; препарати за уништување штетници, за употреба во земјоделието

(210) **TM 2017/1261** (220) 25/12/2017
(442) 28/02/2018

(731) **Капсикум доо**

ул. Ленинова бр. 99, лам 3-1/4, Струмица, МК

(540)



(591) светло жолта, сива, кафена

(531) 06.19.07; 25.01.19; 26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(210) **TM 2017/1262** (220) 25/12/2017

(442) 28/02/2018

(731) **Капсикум доо**
ул. Ленинова бр. 99, лам 3-1/4, Струмица, МК

(540)



(591) темно зелена, светло зелена, црвена, златна, бела

(531) 05.03.13;26.01.15;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки, слатки од бадем, чајни колачи

(210) **TM 2017/1263** (220) 26/12/2017

(442) 28/02/2018

(731) **Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry Co.**
Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th Circle, P.O. Box 941936, Amman 11194, JO

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ELEGANCE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, суров или произведен; тутунски производи, вклучувајќи и цигари, пури, цигарило [мали цигари], тутун за виткање цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, цигари што содржат замена за тутун, што не

се за медицинска употреба; зачинет тутун; меласа; тутун со бурмут; електронски цигари; електронски наргилиња; глави (чинии) за електронски наргилиња; запалки; артикли за пушачи вклучувајќи хартија за впивање за лулиња, кутии за цигари, секачи за пури, држачи за пури, садови со плин за запалки, цигари (филтри за цигари), чибуци [држачи за цигари], писки за чибуци, хартија за виткање цигари, врвови за цигари, џебни машини за виткање цигари, кремни за потпалување, табакери со навлажнувачи, жици за чистење тутун со лулиња, рафтови за лулиња, кожни торбички за тутун, табакери со бурмут, плукалник за корисници на тутун, врвови од жолт килибар за цигари и држачи за пури, тегли за чување тутун, писки од жолт килибар за цигари и држачи за пури, пепелници за пушачи, цигарски цевчиња; тревки за пушење; шкорки [кибрит]; кутивчиња со кибрит; држачи за кибрит; тутун за наргиле; тутун со меласа; замени за тутун, што не се за медицинска или лековита употреба; зачинети мешавини од тутун и меласа за употреба во наргиле; зачинети течности и растворливи прашоци за употреба во наргиле; електронски лулиња за пушење; електронска течност за наргиле (е-течност) која се состои од ароми во течна форма која се користи за пополнување на електронски наргилиња или филтри за електронско наргиле; наргиле (shisha, шиша); додатоци или делови од наргиле (вклучувајќи наргиски јаглен, наргиски чаши и глави, цревни јажиња за наргиле, бази за наргиле, усни врвови на наргичлиња и филтри и писки, устно црево за наргиле, дихтер на наргиле, кеси и кутии за наргилиња, ваза на наргиле)

(210) **TM 2017/1264** (220) 26/12/2017

(442) 28/02/2018



(731) **Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry Co.**

**Al-Basrah Street, Jabal Amman, 5th Circle,
P.O. Box 941936, Amman 11194, JO**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ESCAPE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, суров или произведен; тутунски производи, вклучувајќи и цигари, пури, цигарило [мали цигари], тутун за виткање цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање, цигари што содржат замена за тутун, што не се за медицинска употреба; зачинет тутун; меласа; тутун со бурмут; електронски цигари; електронски наргилиња; глави (чинии) за електронски наргилиња; запалки; артикли за пушачи вклучувајќи хартија за впивање за лулиња, кутии за цигари, секачи за пури, држачи за пури, садови со плин за запалки, цигари (филтри за цигари), чибуци [држачи за цигари], писки за чибуци, хартија за виткање цигари, врвови за цигари, џебни машини за виткање цигари, кремни за потпалување, табакери со навлажнувачи, жици за чистење тутун со лулиња, рафтови за лулиња, кожни торбички за тутун, табакери со бурмут, плукалник за корисници на тутун, врвови од жолт килибар за цигари и држачи за пури, тегли за чување тутун, писки од жолт килибар за цигари и држачи за пури, пепелници за пушачи, цигарски цевчиња; тревки за пушење; шкорки [кибрит]; кутивчиња со кибрит; држачи за кибрит; тутун за наргиле; тутун со меласа; замени за тутун, што не се за медицинска или лековита употреба; зачинети мешавини од тутун и меласа за употреба во наргиле; зачинети течности и растворливи прашоци за

употреба во наргиле; електронски лулиња за пушење; електронска течност за наргиле (е-течност) која се состои од ароми во течна форма која се користи за пополнување на електронски наргилиња или филтри за електронско наргиле; наргиле (shisha, шиша); додатоци или делови од наргиле (вклучувајќи наргиски јаглен, наргиски чаши и глави, цревни јажиња за наргиле, бази за наргиле, усни врвови на наргичлиња и филтри и писки, устно црево за наргиле, дихтер на наргиле, кеси и кутии за наргилиња, ваза на наргиле)

(210) **TM 2017/1265** (220) 27/12/2017

(442) 28/02/2018

(731) **Друштво за сметководствени услуги
ДЕЦИМАЛА ДООЕЛ Скопје**

ул. Петар Поп Арсов бр. 8-1/4, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Дебарлиев,

Дамески и Келешоска

ул. Мирче Ацев бр. 2 кат 3, 1000, Скопје

(540)

.decimala

(591) темно сина, светло сина

(531) 24.17.02;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

(210) **TM 2017/1267** (220) 29/12/2017

(442) 28/02/2018

(731) **FCA US LLC, a limited liability
company organized and existing under the
laws of the State of Delaware**

**1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,
State of Michigan 48326, US**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

WRANGLER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила, во класа 12

(210) **TM 2018/6** (220) 04/01/2018
(442) 28/02/2018

(731) **КАРАМЕЛЛО ЕКСКЛУЗИВЕ ТМ Салиџи
Џумали Фејсал Гостивар
Плоштад Маршал Тито бр. 14, Гостивар,
МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, бела, сина, зелена
(531) 01.11.04;26.11.12;27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки,
палачинки, сладолед
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; услуги на трговија
на мало со: производство од тесто и слатки,
палачинки, сладолед
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; млечен ресторан, слаткарница,
кафетерии

(210) **TM 2018/10** (220) 05/01/2018
(442) 28/02/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и
услуги ЗИРО ЕНЕРЏИ СОЛУШНС ДООЕЛ
Скопје
ул.Желево бр.3-4/7, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, зелена, бела
(531) 27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со вода и за санитарни намени; пумпи за
топлење, печки, печки [грејни апарати],
горилници, климатизација, инсталации за
климатизација (топлење и ладење)
кл. 35 рекламирање. водење на работењето;
услуги на продажба на големо и мало со:
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со вода и за санитарни намени; пумпи за
топлење, печки, печки [грејни апарати],
горилници, климатизација, инсталации за
климатизација (топлење и ладење)
кл. 37 градежни
конструкции; поправки; инсталациски
услуги; монтирање и поправање апарати за
греење, сервисирање пумпи за топлење,
монтирање и поправање клима уреди,
изведба на системи за климатизација
(топлење и ладење)

(210) **TM 2018/11** (220) 05/01/2018
(442) 28/02/2018

(731) **YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE
NAKLIYAT A.S.**

**Istanbul Yolu 30. Km Saray Mahallesi Fatih
Sultan Mehmet**

Bulvari No:327 Kazan Ankara, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје



(540)



(591) бела, црвена, сина и зелена

(531) 26.11.11;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) ТМ 2018/12 (220) 09/01/2018

(442) 28/02/2018

(731) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited**
2920 Trident Court, Solihull Parkway
Birmingham Business Park, Birmingham
B37 7YN, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

TRAILMAX MERIDIAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 гуми за мотоцикли

(210) ТМ 2018/13 (220) 09/01/2018

(442) 28/02/2018

(731) **BELUPO Ijekovi i kozmetika d.d.****Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

AMORA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2018/14

(220) 09/01/2018

(442) 28/02/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово**
Скопје

ул. Качанички пат бр. 17, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црна, зелена

(531) 03.01.15;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сушено и подготвено овошје и зеленчук.

кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња
 кл. 35 рекламирање, водење на работење; управување со работата, услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со:

сушено и подготвувано овошје и зеленчук;
свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови,
семиња, зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, семиња, масла
за јадење; снек храна, локум, житарици

(210) ТМ 2018/15 (220) 09/01/2018
(442) 28/02/2018

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово
Скопје

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна, жолта
(531) 01.01.03;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 сушено и подготвувано овошје и
зеленчук
кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита
(мали парчиња храна од жита), брашно,
бисквити, колачи, мирудии, зачини
кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти
плодови, семиња, зрнести производи што не
се опфатени со другите класи, семиња

(210) ТМ 2018/16 (220) 09/01/2018
(442) 28/02/2018

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово
Скопје

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, темно сива
(531) 02.09.10;27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 сушено и подготвувано овошје и
зеленчук
кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита
(мали парчиња храна од жита), брашно,
бисквити, колачи, мирудии, зачини
кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти
плодови, семиња, зрнести производи што не
се опфатени со другите класи, семиња

(210) ТМ 2018/17 (220) 09/01/2018
(442) 28/02/2018

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово
Скопје

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно сина, зелена

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сушено и подготвувано овошје и зеленчук

кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита (мали парчиња храна од жита), брашно, бисквити, колачи, мирудии, зачини

кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња

(210) ТМ 2018/18 (220) 09/01/2018

(442) 28/02/2018

(731) Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово Скопје

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина, светло и темно кафена

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сушено и подготвувано овошје и зеленчук

кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита (мали парчиња храна од жита), брашно, бисквити, колачи, мирудии, зачини

кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти

плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња

(210) ТМ 2018/19 (220) 09/01/2018

(442) 28/02/2018

(731) Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово Скопје

ул. Качанички пат бр.17, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно зелена, жолта

(531) 05.03.13;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сушено и подготвувано овошје и зеленчук

кл. 30 снек храна, локум, житарици, жита (мали парчиња храна од жита), брашно, бисквити, колачи, мирудии, зачини

кл. 31 свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови, семиња, зрнести производи што не се опфатени со другите класи, семиња

(210) ТМ 2018/26 (220) 16/01/2018

(442) 28/02/2018

(731) N.P.T. Trepfarm
Magjistralka Prishtinë-Pejë, Fushë Kosov,
Sllatin e Madhe, ZB, R.Kosovës, --

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)

ACT

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2018/27** (220) 16/01/2018

(442) 28/02/2018

(731) **N.P.T. Trepfarm**

Magjistralka Prishtinë-Pejë, Fushë Kosov, Sllatin e Madhe, ZB, R.Kosovës, --

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

ACT Kids

(531) 27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти вештачки екстремитети, очи и заби,

ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2018/31**

(220) 16/01/2018

(442) 28/02/2018

(731) **Philip Morris Brands Sàrl**

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(531) 25.01.19;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2018/32**

(220) 16/01/2018

(442) 28/02/2018



(731) **Philip Morris Brands Sàrl**

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ATELIER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои
не се користат во медицински цели);
електронски цигари; производи од тутун за
загревање; електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација; раствори со
течен никотин за електронски цигари;
артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за
цигари, филтери за цигари, конзерви за
тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња,
џебни машинки за мотање на цигари,
запалки, кибрити

(210) **TM 2018/33** (220) 18/01/2018

(442) 28/02/2018

(731) **Hankook Tire Worldwide Co., Ltd**
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
KR

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) портокалова и црна

(531) 27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 гуми; внатрешни гуми за тркала за
возила; автомобили; делови и опрема за
автомобили; погонски мотори, мотори,
гумени ремени и сопирачки за копнени
возила; копнени возила; велосипеди;
ублажувачи на удари за возила; сопирачки
уреди за возила; машини за покренување на
моќ за копнени возила; механизми за пренос
на моќ за копнени возила; лежишта за
копнени возила; спојници за копнени возила;
мотори за копнени возила; вентили за
копнени возила; шилци за гуми; крампони за
гуми; тркала за автомобили; опрема за
поправка на внатешни гуми; надворешни
обвивки за пневматски гуми
кл. 35 услуги на продажба на големо на
гуми; услуги на малопродажба на гуми;
посредување во продажба на гуми; услуги на
продажба на големо на внатрешни гуми за
тркала за возила; услуги на малопродажба
на внатрешни гуми за тркала за возила;
посредување во продажба на внатрешни
гуми за тркала за возила; услуги на продажба
на големо на копнени возила; услуги на
малопродажба на копнени возила;
посредување во продажба на копнени
возила; услуги на продажба на големо на
делови и опрема за возила; услуги на
малопродажба на делови и опрема за
возила; посредување во продажба на делови
и опрема за возила; услуги на продажба на
големо на тркала за автомобили; услуги на
малопродажба на тркала за автомобили;
посредување во продажба на тркала за
автомобили; услуги на трговија на големо со
синцири за против пролизгување; услуги на
малопродажба со синцири за против
пролизгување; посредување во продажба на
синцири за против пролизгување; услуги на
продажба на големо на погонски мотори,
мотори, гумени ремени и сопирачки за
копнени возила; услуги на малопродажба на

погонски мотори, мотори, гумени ремени и
сопирачки за копнени возила

(210) **TM 2018/34** (220) 18/01/2018
(442) 28/02/2018

(731) **Hankook Tire Worldwide Co., Ltd**
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
KR

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

 **HANKOOK ATLASBX**

(591) портокалова и црна

(531) 27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 суви батерии; фотонапонски ќелии и
модули; литиумски батерии; батерии;
комплети на батерии; батерии за возила;
акумулатори, електрични, за возила; батерии
(мокри); анодни батерии; согорливи ќелии;
батерии за автомобили; батерии за
електрични возила; електрични батерии за
напојување на електрични возила;
енергетски единици (батерии); мрежни
приклучни апарати (батерии); електрични
батерии; акумулатори, електрични; батерии
за полнење; уреди за непрекинато
напојување (батерии); стартери за
акумулатори; адаптери за батерии;
батериски водичи; кабли за полначи за
акумулатори

кл. 35 услуги на продажба на големо на
батерии; услуги на малопродажба на
батерии; услуги на посредување во
продажба на батерии; услуги на продажба на
големо на електрични батерии; услуги на
малопродажба на електрични батерии;
услуги на посредување во продажба на
електрични батерии; услуги на продажба на
големо на акумулатори, електрични
(батерии); услуги на малопродажба на

акумулатори, електрични (батерии); услуги
на посредување во продажба на
акумулатори, електрични (батерии); услуги
на продажба на големо на батерии за
автомобили; услуги на малопродажба на
батерии за автомобили; услуги на
посредување во продажба на батерии за
автомобили; услуги на продажба на големо
на батерии за возила; услуги на
малопродажба на батерии за возила; услуги
на посредување во продажба на батерии за
возила; услуги на продажба на големо на
акумулатори, електрични, за возила; услуги
на малопродажба на акумулатори,
електрични, за возила; услуги на
посредување во продажба на акумулатори,
електрични, за возила

(210) **TM 2018/35** (220) 18/01/2018
(442) 28/02/2018

(731) **Hankook Tire Worldwide Co., Ltd**
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
KR

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

 **HANKOOK Innovative Technologies**

(591) портокалова и црна

(531) 27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 филтери за мотори и погонски
мотори; пумпи (делови за машини, мотори и
погонски мотори); ладилници за машини и
мотори; машини за дување; пумпи за
вода; филтери (делови за машини); издувни
цевки за копнени возила; актуатори (делови
за машини); издувни садови за мотори и
погонски мотори; вентили за рецикулација
на издувни гасови (EGR) на мотори и
погонски мотори; уреди за спречување на
загадување за мотори и машини; вентилатори



за машини и мотори; вентили (делови за пумпи); вентили (делови за машини); издувни вентили (делови за мотори); вбризгувачки вентили (делови за машини); повратни пумпи за разладни средства; компресори за обновување и рециклирање на разладувачки гасови; кондензатори за воздух; кондензатори со разладување на воздух; ладилници за масла за машини; ладилници за масла за мотори; разменувачи на топлина (делови за машини); компресори (машини); воздушни компресори; компресори како делови на машини, мотори и погонски мотори; компресори за фрижидери; работни кола за пумпи; издувни машини за компресија, исфрлање и пренос на гасови; преносници за машини; турбо пумпи; турбо полначи за машини; ладилници за возила; хидраулични струјни контролери за машини и мотори; пневматски контроли за машини, мотори и погонски мотори; контролни механизми за машини или мотори; уреди за контрола на воздух за машини и примарни мотори; автоматски влезни контролни вентили за клипни компресори за воздух; неповратни вентили за испуштање на воздушни компресори кл. 11 клима уреди за автомобили; грејачи за автомобили; вентилациони (климатизациони) инсталации и апарати за автомобили; испарувачи за ладење за автомобили; ладилници за автомобили; филтери за воздух за автомобили; радијатори за автомобили; компресори за клима уреди на автомобили; кондензатори за клима уреди на автомобили; грејни јадра за клима уреди на автомобили; испарувачи за клима уреди на автомобили; компресорски спојки за клима уреди на автомобили; топлински акумулатори за автомобили; вентилатори за ладење за автомобили; куќишта за разладни вентилатори на автомобили; филтери за воздух за клима уреди на автомобили;

регулатори (контролори) за клима уреди на автомобили; прочистувачи на воздух за клима уреди на автомобили; лампи за клима уреди на автомобили; разладни модули за клима уреди на автомобили; автомобилски изменувачи на топлина, кои не се делови на машини; грејни апарати за возила; клима уреди за возила; климатизациони, разладни и вентилациони апарати и инструменти; апарати за греење, вентилација и климатизација; грејни системи составени првенствено од туби, цевки и разводници преку кои циркулира топол воздух или вода со висока температура; ајонски генератори за прочистување на воздухот; разладни вентилатори; јонизатори на вода; испарувачи; вентилатори за автомобили; компресори за клима уреди; пумпи за греење; пумпи за греење на плински мотори; разладни кули за вода; акумулатори на пареа кл. 12 автомобили; делови и опрема за автомобили; модули за контрола на пренос за автомобили; браници за автомобили; разладувачи на масло за автомобили; пумпи за вода за автомобили; спојници за водни пумпи за автомобили; интеркулери за автомобили; носачи за автомобили; примарни (главни) модули за автомобили; вентили за електрични автомобили; компресори за клима уреди за возила; компресори за клима уреди за копнени возила; вентилатори за ладење на мотори за копнени возила; воздушни пумпи (опрема за возила); мотори и погонски мотори за копнени возила; гуми; ублажувачи на удари за возила; системи за суспензија за возила; мапшна за покренување на моќ за копнени возила; механизми за пренос на моќ за копнени возила; лежишта за копнени возила кл. 35 услуги на продажба на големо на делови и опрема за автомобили; услуги на малопродажба на делови и опрема за автомобили; услуги на посредување во

продажба на делови и опрема за автомобили; услуги на продажба на големо на апарати за греење, вентилација и климатизација; услуги на малопродажба на апарати за греење, вентилација и климатизација; услуги на посредување во продажба на апарати за греење, вентилација и климатизација; услуги на продажба на големо на вентили за рециркулација на издувни гасови (EGR.) на мотори и погонски мотори; услуги на малопродажба на вентили за рециркулација на издувни гасови (EGR) на мотори и погонски мотори; услуги на посредување во продажба на вентили за рециркулација на издувни гасови (EOK) на мотори и погонски мотори; услуги на продажба на големо на компресори; услуги на малопродажба на компресори; услуги на посредување во продажба на компресори; услуги на продажба на големо на пумпи (делови за машини, мотори и погонски мотори); услуги на малопродажба на пумпи (делови за машини, мотори и погонски мотори); услуги на посредување во продажба на пумпи (делови за машини, мотори и погонски мотори); услуги на продажба на големо на издувни садови за мотори и погонски мотори; услуги на малопродажба на издувни садови за мотори и погонски мотори; услуги на посредување во продажба на издувни садови за мотори и погонски мотори; услуги на продажба на големо на филтери за мотори и погонски мотори; услуги на малопродажба на филтери за мотори и погонски мотори; услуги на посредување во продажба на филтери за мотори и погонски мотори; услуги на продажба на големо на ладилници за мотори и погонски мотори; услуги на малопродажба на ладилници за мотори и погонски мотори; услуги на посредување во продажба на ладилници за мотори и погонски мотори

(210) **TM 2018/42** (220) 23/01/2018
(442) 28/02/2018
(731) **Automotive Adria trgovina d.o.o**
Litostrojska cesta 44A, 1000, Ljubljana, SI
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, бела, сива, црна
(531) 26.01.04;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски додатоци за бензин; хемиски додатоци за горива; хемиски додатоци за моторни горива; течности за хидраулични системи; течности за сопирање; средства за ладење (препарати за пречистување на мотори); течност за ладење; течност за сопирање; хемиски интензификатори за гума; катализатори; катализатори што се користат за производство на гума; антифриз; детергенти што се користат во производни процеси; детергентни додатоци за моторно масло; детергентни додатоци за бензин; дестилирана вода со додаден кислород; дестилирана вода; глицерин за индустриска употреба; лепила за поправка на гуми; пополнувачи за каросерии на автомобили; силиконски течности; средства за заштеда на гориво; гуми (смеси за репарација на гуми); средства за конзервирање гума; средства за разложување на бензин; средства против зовривање на ладилник на мотор; смеси за репарација на гуми течни облоги (хемиски препарати); хемиски додатоци за масла; хемиски интензификатори за гума; хемиски супстанции кои се користат како додатоци за индустриски масла за подмачкување; масла за амортизери; стабилизатори за масло; средства за ладење на мотори на возила; антидетонациски средства за мотори со внатрешно согорување; хемиски средства



кои се користат за мотори со внатрешно согорување; хемиски средства за декарбонизирање на мотори; препарати за согорување (хемиски адитиви за моторни горива); хемиски средства за заштита од корозија на автомобили кл. 2 бои; бои во прав, што се употребуваат за премачкување; производи за заштита од рѓа; масти против рѓа; масла против рѓа кл. 3 течности за чистење на шофершајбна; шампони за миење на автомобили; средства за отстранување корозија кл. 4 адитиви (нехемиски) на моторните горива; адитиви (нехемиски) на масла; бензин; восок за индустриска употреба; гориво; графити за подмачкување; масла за индустриска употреба; масти за индустриска употреба; масла за подмачкување; моторни горива; моторни масла; масла за синџири за автомобили; масти за синџири за автомобили; масти за осветлување; средства за подмачкување; течности за подмачкување на алатки за режење кл. 7 апарати за промена на мотори со внатрешно согорување; ауспуси за мотори и машини; возила (инсталации за миење возила); возила со воздушни перничина; гориво (апарати за промена на гориво) за мотори со внатрешно согорување; катализатори; карбуратори; компресори за ладилници; машини за чистење на течности за ладење; вакуум пумпи (машини); филтри (делови од машини и мотори); филтри во прочистување на воздух во ладење мотори; филтри за гориво; филтри за гориво за мотори на возила; клипови за мотори на возила; клипови за мотори со внатрешно согорување; клипни прстени; клипни прстени (делови од мотори со внатрешно согорување); клипни прстени за топлински пумпи; пумпи (делови од машини или мотори); пумпи; пумпи за гориво; пумпи за гориво за моторни возила; пумпи за гориво

за мотори; пумпи за гориво за копнени возила; пумпи за ладење на моторот; пумпи за подмачкување; пумпи за мотори на копнени возила; цилиндрични мотори за копнени возила; електрични стартер мотори; ремени за моторни вентилатори; кабли за палење за моторни возила; компресори, кои се делови на машини и мотори; компресори за мотори со внатрешно согорување со палење; кондензатори (уреди за палење за мотори со внатрешно согорување); цевки (делови на моторот); уреди за контрола на воздух за мотори и машини; свеќички за мотори; свеќички за мотори на копнени возила; издувни гасови; каталитички конвертори, кои се дел од издувните гасови на возилото; издувни системи за возила; издувни гасови за садови; издувни гасови; пригушувачи (звучници) како делови на издувните системи на машините кл. 9 акумулатори; апарат за дијагностика на моторот; апарат за мерење на ниво на течност за употреба во моторни возила; апарат за проверка на електричен мотор (мониторинг или надзор); батерии; бензин (мерни инструменти за бензин); бензински станици (пумпи з абензин на бензински станици); брзина (мерни инструменти за брзина); возила (предупредувачки инструменти на возила); возила (радија за возила); гуми на возила (автоматски индикатори на низок притисок на гуми на возила); километри (бележници на километри за возила); мерни инструменти за бензин; мерни инструменти за брзина; мерачи на температура на издувните гасови; регулатори на температурата за мотори на возила; апарат за контрола на температурата за возила; кабли, електрични; електрични брави за возила; колектори, електрични; светлечки електронски покажувачи за дефект на возилото; трепкачи (светла за сигнализирање)

кл. 11 автомобили (уреди против заслепување) опрема за светла; автомобилски светла; акумулатори на пареа; акумулатори на топлина; возила (апарати за сушење на воздухот); грејачи за одмрзнување на возила; возила (климатизација); рефлектори за возила; светла за возила; радијатори за возила; резервоари; светла за покажување на правец во автомобили

кл. 12 возила; автомобили; автомобилски гуми; автомобилски каросерии; автомобилски шасии; автомобилски синџир; автомобилски ланци; погонски синџири; преносни синџири (делови од копнени возила); преносни синџири за копнени возила; електрични возила; легла за возила; обвивки за волани на возила; облоги за гуртни на возила; оски на тркала од возила; предни бришачи на возила; седишта на возила; возила ладилници; волани за возила; врати за возила; гуми за возила; гутни за возила; коли; преносни синџири за мотори на копнени возила; синџири против лизгање на тркалата на возилата;; снежни синџири за тркалата на возилата; синџири за снег за гуми (делови од копнени возила)

кл. 17 гума; затки од гума; синтетичка гума; амортизери од гума; силиконска гума; цевки од силиконска гума; флексибилни цевки изработени од силиконска гума, засилени со мувла; силиконска гума за општа намена; неметални флексибилни црева за ладилници за автомобили

(210) **TM 2018/45** (220) 24/01/2018
(442) 28/02/2018

(731) **MERISANT COMPANY 2 SARL**
Avenue Jean-Jacques Rousseau 7 2000
Neuchatel, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Canderel

(531) 27.05.02

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 природни засладувачи; замени за шеќер; засладувачи за употреба од страна на потрошувачите за засладување на нивната храна и пијалаци, првенствено составени од природни засладувачи; природни засладувачи со хербални екстракти; природни засладувачи со алкохолни шеќери; природни засладувачи со екстракти од стевия

(210) **TM 2018/46** (220) 24/01/2018
(442) 28/02/2018

(731) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

VALDIPIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/55** (220) 29/01/2018
(442) 28/02/2018

(731) **Здружение на професионални**
глумци за филм и театар АБРАКА-
ДАБРАКА Скопје

ул. Чаирска бр. 46, 1000, Скопје, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, сива и црвена

(531) 16.01.13;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 кинематографски филмови; организирање културни настани поврзани со филмови; организирање филмски, театарски и музички фестивали; спроведување филмски театарски и музички фестивали; прикажување на филмови, и театарски претстави

(210) TM 2018/57 (220) 29/01/2018

(442) 28/02/2018

(731) FRESH & CO FABRIKA ZA PRERADU

VOĆA D.O.O.BEOGRAD

BATAJNIČKI DRUM 14-16, 11080, BEOGRAD
(ZEMUN), RS

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) црна, бела и сите нијанси на: зелена, портокалова и жолта

(531) 26.01.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	10	TM 2017/1251	29	TM 2015/0591	31	TM 2017/1251
1	TM 2017/1259	10	TM 2018/0026	29	TM 2015/0592	31	TM 2018/0014
1	TM 2017/1260	10	TM 2018/0027	29	TM 2017/0086	31	TM 2018/0015
1	TM 2018/0042	11	TM 2018/0010	29	TM 2017/1084	31	TM 2018/0016
2	TM 2017/0133	11	TM 2018/0035	29	TM 2017/1251	31	TM 2018/0017
2	TM 2018/0042	11	TM 2018/0042	29	TM 2018/0011	31	TM 2018/0018
3	TM 2017/0510	12	TM 2017/1208	29	TM 2018/0014	31	TM 2018/0019
3	TM 2017/1201	12	TM 2017/1267	29	TM 2018/0015	32	TM 2017/1201
3	TM 2017/1251	12	TM 2018/0012	29	TM 2018/0016	32	TM 2018/0011
3	TM 2018/0042	12	TM 2018/0033	29	TM 2018/0017	32	TM 2018/0057
4	TM 2017/1216	12	TM 2018/0035	29	TM 2018/0018	33	TM 2017/1261
4	TM 2018/0042	12	TM 2018/0042	29	TM 2018/0019	34	TM 2017/1092
5	TM 2013/1060	14	TM 2017/1201	30	TM 2015/0591	34	TM 2017/1216
5	TM 2017/1064	16	TM 2017/1150	30	TM 2015/0592	34	TM 2017/1218
5	TM 2017/1140	16	TM 2017/1201	30	TM 2017/1039	34	TM 2017/1250
5	TM 2017/1248	16	TM 2017/1203	30	TM 2017/1084	34	TM 2017/1263
5	TM 2017/1251	17	TM 2018/0042	30	TM 2017/1138	34	TM 2017/1264
5	TM 2017/1259	18	TM 2017/1150	30	TM 2017/1201	34	TM 2018/0031
5	TM 2017/1260	18	TM 2017/1201	30	TM 2017/1227	34	TM 2018/0032
5	TM 2018/0013	18	TM 2017/1258	30	TM 2017/1228	35	TM 2017/0043
5	TM 2018/0026	19	TM 2017/0133	30	TM 2017/1229	35	TM 2017/0086
5	TM 2018/0027	20	TM 2017/1089	30	TM 2017/1230	35	TM 2017/0817
5	TM 2018/0046	20	TM 2017/1201	30	TM 2017/1231	35	TM 2017/1000
7	TM 2018/0035	21	TM 2017/1201	30	TM 2017/1251	35	TM 2017/1039
7	TM 2018/0042	24	TM 2017/1089	30	TM 2017/1262	35	TM 2017/1058
9	TM 2017/0987	25	TM 2017/0817	30	TM 2018/0006	35	TM 2017/1069
9	TM 2017/1197	25	TM 2017/1069	30	TM 2018/0011	35	TM 2017/1138
9	TM 2017/1199	25	TM 2017/1150	30	TM 2018/0015	35	TM 2017/1209
9	TM 2017/1200	25	TM 2017/1201	30	TM 2018/0016	35	TM 2017/1210
9	TM 2017/1201	25	TM 2017/1258	30	TM 2018/0017	35	TM 2017/1257
9	TM 2018/0034	26	TM 2017/0817	30	TM 2018/0018	35	TM 2017/1258
9	TM 2018/0042	28	TM 2017/0987	30	TM 2018/0019	35	TM 2017/1265
10	TM 2017/1199	28	TM 2017/1150	30	TM 2018/0045	35	TM 2018/0006
10	TM 2017/1200	28	TM 2017/1201	31	TM 2017/0086	35	TM 2018/0010



35	TM 2018/0014	37	TM 2017/1209	41	TM 2017/1201	42	TM 2017/1203
35	TM 2018/0033	37	TM 2017/1210	41	TM 2017/1203	42	TM 2017/1209
35	TM 2018/0034	37	TM 2018/0010	41	TM 2017/1239	42	TM 2017/1210
35	TM 2018/0035	38	TM 2017/1197	41	TM 2017/1257	43	TM 2017/1039
36	TM 2017/1000	39	TM 2017/1069	41	TM 2018/0055	43	TM 2017/1058
36	TM 2017/1197	39	TM 2017/1209	42	TM 2017/0043	43	TM 2017/1084
36	TM 2017/1209	39	TM 2017/1210	42	TM 2017/0120	43	TM 2017/1131
36	TM 2017/1210	39	TM 2017/1239	42	TM 2017/0987	43	TM 2017/1201
36	TM 2017/1257	41	TM 2017/0043	42	TM 2017/1197	43	TM 2017/1239
36	TM 2017/1265	41	TM 2017/1058	42	TM 2017/1199	43	TM 2018/0006
37	TM 2017/0043	41	TM 2017/1131	42	TM 2017/1200	44	TM 2017/1131
37	TM 2017/0120	41	TM 2017/1150	42	TM 2017/1201	45	TM 2017/1197

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
Abbott Diabetes Care Inc.	MK/T/ 2017/1199
Abbott Diabetes Care Inc.	MK/T/ 2017/1200
Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry Co.	MK/T/ 2017/1263
Al-Furat for Tobacco and Cigarettes Industry Co.	MK/T/ 2017/1264
ALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD Sofia	MK/T/ 2017/1064
Apple Inc.	MK/T/ 2017/987
Automotive Adria trgovina d.o.o	MK/T/ 2018/42
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	MK/T/ 2018/13
BMJ INDUSTRIES FZ-LLC	MK/T/ 2017/1216
BMJ INDUSTRIES FZ-LLC	MK/T/ 2017/1218
BMJ INDUSTRIES FZ-LLC	MK/T/ 2017/1250
BOSNALIJEK d.d.	MK/T/ 2018/46
Brand Management Group Ltd	MK/T/ 2017/1084
CHANEL	MK/T/ 2017/510
ENNELIN LTD	MK/T/ 2017/1197
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/ 2017/1227
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/ 2017/1228
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/ 2017/1229
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/ 2017/1230

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	МК/Т/ 2017/1231
FCA US LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	МК/Т/ 2017/1267
FRESH & CO FABRIKA ZA PRERADU VOĆA D.O.O.BEOGRAD	МК/Т/ 2018/57
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited	МК/Т/ 2018/12
Hankook Tire Co., Ltd	МК/Т/ 2017/1208
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd	МК/Т/ 2018/33
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd	МК/Т/ 2018/34
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd	МК/Т/ 2018/35
Inter On Line Trading Group Inc	МК/Т/ 2015/591
Inter On Line Trading Group Inc	МК/Т/ 2015/592
Jelena Radulović	МК/Т/ 2017/1257
MERISANT COMPANY 2 SARL	МК/Т/ 2018/45
N.P.T. Trepharm	МК/Т/ 2018/26
N.P.T. Trepharm	МК/Т/ 2018/27
Philip Morris Brands Sàrl	МК/Т/ 2017/1092
Philip Morris Brands Sàrl	МК/Т/ 2018/31
Philip Morris Brands Sàrl	МК/Т/ 2018/32
Sanrio Company, Ltd	МК/Т/ 2017/1201
SHOP LATINO NETWORK S de R.L.de C.V.	МК/Т/ 2017/1089
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD	МК/Т/ 2017/1259
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LTD	МК/Т/ 2017/1260
Viacom Overseas Holdings C.V.	МК/Т/ 2017/1150
YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE NAKLIYAT A.S.	МК/Т/ 2018/11
Вик - Дентал ДОО	МК/Т/ 2013/1060
ДППУ Корал ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2017/133
Друштво за архитектонски дејности АТТИКА АРХИТЕКТИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/120
Друштво за производство и услуги на Јулија Бачевска АПИМЕЛ Охрид ДООЕЛ	МК/Т/ 2017/1140
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2017/1069
Друштво за производство, трговија и услуги ЗИРО ЕНЕРЏИ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/10
Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово Скопје	МК/Т/ 2018/14
Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово Скопје	МК/Т/ 2018/15
Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово Скопје	МК/Т/ 2018/16
Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово Скопје	МК/Т/ 2018/17
Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО	МК/Т/ 2018/18



Визбегово Скопје	
Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА БАКО ДОО Визбегово Скопје	МК/Т/ 2018/19
Друштво за производство, трговија и услуги НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/1248
Друштво за промет и услуги на здрава храна БИЛНА АПТЕКА АЛКАЛОИД увоз-извоз ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/1251
Друштво за сметководствени услуги ДЕЦИМАЛА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/1265
Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила САВА СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/1209
Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила САВА СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/1210
Друштво за трговија и услуги ГЕНТЛУКС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/1258
Друштво за трговија и услуги ПРОИВЕНТ СОЛУЦИИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/1058
Друштво за трговија, услуги и едукативни активности БРИЏЕЗ ЛЕАРНИНГ ЦЕНТАР ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/1203
Занаетчија Производство на друга горна облека ШИНЕ-SHINE Нуране Камер Ахмеди Муареми	МК/Т/ 2017/817
Здружение на професионални глумци за филм и театар АБРАКА- ДАБРАКА Скопје	МК/Т/ 2018/55
Капсикум доо	МК/Т/ 2017/1261
Капсикум доо	МК/Т/ 2017/1262
КАРАМЕЛЛО ЕКСКЛУЗИВЕ ТМ Салији Џумали Фејсал Гостивар	МК/Т/ 2018/6
Костоски Оливер	МК/Т/ 2017/43
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/1138
Приватна установа за социјална заштита на стари лица ТЕРЗИЕВА Скопје	МК/Т/ 2017/1131
ТДПТУ ХФР ТУРС ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2017/1239
Трговец поединец Виолета Ставре Меновиќ ТП БИЛА М производство на леб, печива и слатки во свежа состојба - Скопје	МК/Т/ 2017/1039
Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/1000
Френки Д.О.О.	МК/Т/ 2017/86

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **25475** (151) 14/02/2018

(210) ТМ 2009/140 (220) 23/02/2009

(181) 23/02/2019

(450) 28/02/2018

(732) **ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД****ул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, МК**

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат

Ул. Св. Кирил и Методиј бр.16, 1000 Скопје

(540)

FRONT

(551) индивидуална

(510, 511)

(111) **25482** (151) 16/02/2018

(210) ТМ 2009/1220 (220) 09/12/2009

(181) 09/12/2019

(450) 28/02/2018

(732) **Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија Словин Билјана Охрид ДООЕЛ****ул. Железничка бб; 6000 Охрид, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) зелана, сина, жолта, бела, црна, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода, и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци.

кл. 35 услуги при продажба на големо и

мало со безалкохолни пијалаци.

кл. 43 услуги на подготвување на пијалаци.

(111) **25471** (151) 06/02/2018

(210) ТМ 2010/979 (220) 25/08/2010

(181) 25/08/2020

(450) 28/02/2018

(732) **Кујтим Хаџи-Хамза****ул.Никола Петров 36-А, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) жолта, темно и светло зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за меидцински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, цемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосви (како мирудии); мирудии, оригано, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и

природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(111) **25466** (151) 05/02/2018
(210) ТМ 2010/1065 (220) 22/09/2010
(181) 22/09/2020
(450) 28/02/2018

(732) **ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, Скопје ул.11-ти Октомври бр.9, Скопје, МК**
(540)



(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 подготовка на договори за снабдување со електрична енергија, оперативнo-економско советување исто така во врска со енергетски прашања, пресметка на енергетска ефикасност
кл. 37 градежни работи, поправки, инсталирање - особено во секторот за снабдување со електрична енергија
кл. 39 набавка и дистрибуција на енергија, снабдување со електрична енергија на потрошувачи, советување на енергетскиот сектор, давање под закуп на броила за мерење на потрошувачката на енергија
кл. 42 истражување, подготовка на проценки, инженерски работи, планирање на проекти и подготовка на програми за обработка на податоци од областа снабдување со енергија

(111) **25459** (151) 13/02/2018
(210) ТМ 2010/1424 (220) 15/12/2010
(181) 15/12/2020
(450) 28/02/2018

(732) **E.I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

COLLAGE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хербициди, фунгициди, инсектициди

(111) **25472** (151) 14/02/2018
(210) ТМ 2011/1138 (220) 28/10/2011
(181) 28/10/2021
(450) 28/02/2018

(732) **Маркетo Солутионс ДОО Сервисна зона југ реон 40 (Новопроектирана бб), 1000 Скопје, МК**
(540)



(591) црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со ентериер за опремување на маркети

(111) **25474** (151) 14/02/2018
(210) ТМ 2013/683 (220) 11/07/2013
(181) 11/07/2023
(450) 28/02/2018

(732) **Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, МК**
(540)



(591) жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз
 кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки

услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување
 кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги

(111) 25463

(151) 30/01/2018

(210) ТМ 2013/874

(220) 16/09/2013

(181) 16/09/2023

(450) 28/02/2018

(732) **Стопанска Комора за Информатички и Комуникациски Технологии - МАСИТ**
бул.Партизански одреди бр. 4, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) црна, темно сина, светло сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 38 телекомуникации
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 25462

(151) 05/02/2018

(210) ТМ 2013/875

(220) 16/09/2013

(181) 16/09/2023

(450) 28/02/2018

(732) **Стопанска Комора за Информатички и Комуникациски Технологии - МАСИТ**
бул.Партизански одреди бр. 4, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) црна, темно сина, светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **25505** (151) 19/02/2018
(210) ТМ 2013/1101 (220) 15/11/2013
(181) 15/11/2023
(450) 28/02/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје**
Бул.Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) бела, розева, зелена, светло и темно плава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 влажни марамчиња

(111) **25520** (151) 20/02/2018
(210) ТМ 2014/524 (220) 14/05/2014
(181) 14/05/2024
(450) 28/02/2018

(732) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**
Београдски пут бб, 26300 Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CIPRATEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **25461** (151) 05/02/2018
(210) ТМ 2014/1183 (220) 06/11/2014
(181) 06/11/2024
(450) 28/02/2018

(732) **Друштво за трговијамаркетинг и услуги БАУЕРФЕИНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул.50 Дивизија бр.24 А, Скопје, МК
(540)



(591) плава, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и санитарни препарати за медицински цели
кл. 10 ортопедски производи и вештачки екстремитети
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на фармацевтски и санитарни препарати за медицински цели и ортопедски производи и вештачки екстремитети,



огласување, водење на работење, управување со работи и канцелариско работење

(111) **25473** (151) 07/02/2018
(210) ТМ 2014/1349 (220) 12/12/2014
(181) 12/12/2024
(450) 28/02/2018

(732) Друштво за земјоделство, производство, услуги и трговија **ЗОЛА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Страцин-Кратово, Кратово, МК**
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

BABY BEEF

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина, дивеч, месни производи
кл. 35 рекламирање
кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока

(111) **25465** (151) 05/02/2018
(210) ТМ 2015/570 (220) 27/05/2015
(181) 27/05/2025
(450) 28/02/2018

(732) Друштво за трговија и услуги **ЛСА РЕНТ ДООЕЛ Скопје**
ул. 1737 бр. 32/1 лок. 11, Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела, златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 услуги поврзани со недвижен имот, изнајмување на станови

(111) **25477** (151) 14/02/2018
(210) ТМ 2015/933 (220) 18/09/2015
(181) 18/09/2025
(450) 28/02/2018

(732) **Shiseido Company, Ltd.**
7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 104-0061, JP

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

IBUKI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија; етерични масла; козметички производи; лосиони за коса; препарати за нега на заби

(111) **25460** (151) 05/02/2018
(210) ТМ 2015/984 (220) 05/10/2015
(181) 05/10/2025
(450) 28/02/2018

(732) Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз
ПЕКАБЕСКО АД

ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(540)



ШУНКА

(591) бела, светло и темно црвена, кафеава, жолта, зелена, светло и темно розева

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, месни преработки, живина, сувомесни производи, шунка, конзерва од месо во парчиња

(111) **25464** (151) 05/02/2018

(210) ТМ 2016/908 (220) 23/09/2016

(181) 23/09/2026

(450) 28/02/2018

(732) **СУНА ТУРАН**

ул. 16-ти Ноември бр. 336, 1230, Гостивар, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 шамичиња натопени со козметички лосиони, абразивна ткаенина, абразивни средства, производи за чистење, ткаенини импрегнирани со детергент за чистење, козметички производи, парфимерија
кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: шамивчиња натопени со козметички

лосиони, абразивна ткаенина, абразивни средства, производи за чистење, ткаенини импрегнирани со деергенти за чистење, козметички производи, парфимерија, градежни материјали и зачини
кл. 37 изградба, опрема за градење (изнајмување опрема за градење), хидроизолирање [градби], надзор (надзор на градежни работи), поставување водоводни инсталации, малтерисување, поставување асфалтна површина, врати и прозорци (монтирање врати и прозорци), сидарски услуги, монтирање и поправање лифтови, изолирање градби, градење фабрики, ставање покривки на објекти, антикорозивно заштитување

(111) **25481** (151) 13/02/2018

(210) ТМ 2016/927 (220) 28/09/2016

(181) 28/09/2026

(450) 28/02/2018

(732) **Друштво за издавачка дејност, производство, промет и услуги ЕДУКА МАК ДОО Скопје**

ул. Михаил Цоков бр. 2/2-12, Скопје, МК

(540)

Супер СМЕШКА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, брошури, весници, списанија, периодични публикации, печатени материјали, печатени публикации, детски сликовници, каталози, книги
кл. 35 дизајнирање рекламен материјал, дистрибуција на примероци, компјутерско рекламирање преку интернет, рекламирање, фотокопирање

кл. 41 издаваштво, електронско издаваштво, објавување книги, он-лајн публикување електронски книги и списанија, текстови (објавување текстови) со исклучок на рекламнио текстови

(111) **25480** (151) 13/02/2018
 (210) ТМ 2016/929 (220) 28/09/2016
 (181) 28/09/2026
 (450) 28/02/2018

(732) Друштво за издавачка дејност,
 производство, промет и услуги ЕДУКА
 МАК ДОО Скопје
 ул. Михаил Цоков бр. 2/2-12, Скопје, МК
 (540)



(591) виолетова, црвена, жолта, зелена,
 сина, кафена, портокалова, розева, бела,
 црна, сива

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, брошури, весници, списанија,
 периодични публикации, печатени
 материјали, печатени публикации, детски
 сликовници, каталози, книги
 кл. 35 дизајнирање рекламен материјал,
 дистрибуција на примероци, компјутерско
 рекламирање преку интернет, рекламирање,
 фотокопирање

кл. 41 издаваштво, електронско издаваштво,
 објавување книги, он-лајн публикување
 електронски книги и списанија, текстови
 (објавување текстови) со исклучок на
 рекламни текстови

(111) **25479** (151) 13/02/2018
 (210) ТМ 2016/936 (220) 29/09/2016
 (181) 29/09/2026
 (450) 28/02/2018

(732) **dōTERRA Holdings, LLC.**
389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah
84062, US

(740) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

dōTERRA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 етерични масла; миризливи масла;
 козметички масла; аромати (етерични
 масла); ароматични производи за
 парфимерија; ароми за мириси; препарати за
 мириси; масло за козметичка употреба;
 масло за тело; масла за парфем;
 парфимерија; мириси за просторија;
 миризливи препарати; производи за нега на
 убавина; препарати за забавување; паста
 за заби; дезодоранс; сапуни, козметика

кл. 5 фармацевтски производи; хранливи
 материји; додатоци во исхраната; витамини;
 минерали; витамински и минерални
 пијалаци; додатоци за здрава храна главно
 направени од фармацевтски препарати;
 таблети (лекови); препарати за употреба како
 диететски додатоци за храна; диететски
 супстанции во оваа класа; таблети за грло;
 плочки (барови) како замена за оброк
 кл. 16 печатени материјали; печатени
 водичи и прирачници; печатени публикации;
 стоки од хартија и картон и артикли
 направени од овие материјали што не се
 вклучени во другите класи; канцелариски
 материјал; списанија; весници; периодични
 списанија; книги; книговезници; календари
 кл. 32 мешани пијалаци
 кл. 35 малопродажба, услуги на
 големопродажба и дистрибуција во врска со
 етерични масла, миризливи масла,
 козметички масла, аромати (етерични
 масла), ароматични производи за
 парфимерија, ароми за мириси, препарати за

мириси, масло за козметичка употреба, масло за тело, масла за парфеми, парфимерија, мириси за соба, миризливи препарати, производи за нега на убавина, препарати за разубавување, паста за заби, дезодоранси, сапуни, козметика, фармацевтски производи, хранливи материи, додатоци во исхраната, витамини, минерали, витамински и минерали пијалаци, додатоци за здрава храна главно направени од фармацевтски препарати, таблети (лекови), препарати за употреба како диететски додатоци за храна, диететски супстанции, таблети за грло; плочки (барови) како замена за оброк, печатени материјали, печатени водичи и прирачници, печатени публикации, стоки од хартија и картон и артикли направени од овие материјали, канцелариски материјал, списанија, весници, периодични списанија, книги, книговезници, календари, мешани пијалоци; маркетинг; рекламирање; унапредување на продажбата, вклучително и програмата за лојалност на клиентите; услуги на увоз и извоз; организирање и спроведување на купување и продажба; организација и управување на програми за мотивација; се во врска со горенаведените стоки

(111) **25483** (151) 13/02/2018
(210) ТМ 2016/998 (220) 19/10/2016
(181) 19/10/2026
(450) 28/02/2018

(732) **МИДПОИНТ Т.П. Бурекцилница**
Изаири Реџеп Ремзифаик
Ул. Илинденска бб, Тетово, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) зелена, жолта, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тапиока и саго; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(111) **25467** (151) 13/02/2018
(210) ТМ 2016/1082 (220) 10/11/2016
(181) 10/11/2026
(450) 28/02/2018

(732) **Colgate - Palmolive Company, a**
Delaware Corporation

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

SHOCKWAVE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби и течност за испирање на
усна шуплина

(111) **25468** (151) 13/02/2018
(210) ТМ 2016/1083 (220) 10/11/2016

(181) 10/11/2026

(450) 28/02/2018

(732) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, зелена, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби и течност за испирање на
усна шуплина

(111) **25469**

(151) 13/02/2018

(210) ТМ 2016/1084 (220) 10/11/2016

(181) 10/11/2026

(450) 28/02/2018

(732) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, темно сина, сина, зелена
(510, 511)

кл. 3 паста за заби и течност за испирање на
усна шуплина

(111) **25470**

(151) 13/02/2018

(210) ТМ 2016/1101 (220) 16/11/2016

(181) 16/11/2026

(450) 28/02/2018

(732) **E.I. du Pont de Nemours and Company**
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ТРЕНД

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 сурфактанти (површински активни
материи) за употреба со хербициди,
фунгициди, инсектициди

(111) **25504**

(151) 16/02/2018

(210) ТМ 2017/31 (220) 13/01/2017

(181) 13/01/2027

(450) 28/02/2018

(732) **TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., LTD**

No. 1, Tengsen Road, Weihai Economic and Technological Development Zone, Shandong Province, CN

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(591) зелена, жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 велосипедски гуми (гуми); внатрешни
гуми за пневматски гуми (гуми); синцири за
моторцикли; заштитни обвивки за пневматски
гуми (гуми); пневматски гуми (гуми);
моторцикли; гуми за тркала за автомобили;
автомобилски гуми (гуми); возила за
движење по копно, воздух, вода или шини;
капници

(111) **25489**

(151) 16/02/2018

(210) ТМ 2017/44 (220) 20/01/2017

(181) 20/01/2027

(450) 28/02/2018

(732) **Abbott Medical Optics Inc.**

**1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BLINK REVITALENS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 медицински влажни марамчиња; санитарски влажни марамчиња; влажни марамчиња за очни капаци; влажни марамчиња за лице; раствори за дезинфекција; раствори за чистење, дезинфекција и киснење (чување) на контактни леќи; раствори за миене и нега на очите; вештачки солзи; физиолошки раствори; офталмолошки формулации; третмани и препарати за нега на очи; медицински капки; капки за очи; офталмолошки капки за очи.
кл. 9 оптички апарати и инструменти; очила за читање; очила; очила за сонце; контактни леќи; леќи; рамки и кутии за очила за читање, очила и очила за сонце, кутии за контактни леќи; очила/контактни леќи; делови и фитинзи за сите наведени стоки
кл. 10 медицински и хируршки апарати и инструменти; офталмолошки апарати и инструменти; вештачки очи; делови и фитинзи за сите наведени стоки

(111) **25490** (151) 16/02/2018

(210) ТМ 2017/52 (220) 23/01/2017

(181) 23/01/2027

(450) 28/02/2018

(732) **NOVARTIS AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

AIRBUFO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за превенција и третман на болести и нарушувања на респираторниот систем

(111) **25518** (151) 19/02/2018

(210) ТМ 2017/53 (220) 23/01/2017

(181) 23/01/2027

(450) 28/02/2018

(732) **Alpine Electronics, Inc.**

1-1-8 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, JP

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 ДВД плеери; антени за мобилни телефони; антени за добивање GPS информации; плеери за компакт дискови; компјутерски софтверски апликации кои можат да се превземаат за употреба во рачни (преносни) компјутерски уреди, имено, компјутерски софтверски апликации за аудио подесување, пристап до налози на социјални медиуми, и навигација според мапа; звучници; кутии за звучници; паметни телефони; таблет компјутери; видео телефони; полначи за батерија, имено, полначи за батерија за камери, полначи за батерија за мобилни телефони, полначи за преносливи мултимедијални плеери, имено mp3 плеери, mp4 плеери; видео рекордери за употреба со камери на возила; слушалки; микрофони; радарски детектори; уред за навигација за возила, имено, вградени



компјутери; радија во возила; механизми за управување за возила (автоматски); броило на километри (одометар); аудио засилувачи за употреба во возила; соларни батерии; преносливи телефони; насочувачки компаси; барометри; мерач за температура за возила; хигрометри; брзиномери; акустични аларми за возила; алтиметри; софтвер за GPS навигациски системи; MP3 плеери; аналого-дигитални конвертори за аудио обработка; аудио миксери; графички стабилизатори; компјутерска графика која може да се превзема за употреба на рачни компјутерски уреди; компјутерски софтверски програми кои може да се превземаат за употреба на рачни компјутерски уреди, имено, компјутерски софтверски програми за аудио подесување, пристап до налози на социјални медиуми, и навигација според мапа; фонтови за печатење кои можат да се превземаат; електронски весници кои може да се превземаат; електронски книги кои може да се превземаат; тонови за телефонско свонење кои може да се превземаат; видео снимки со музика кои може да се превземаат; процесори на дигитален сигнал; електронски навигациски уреди, имено, приемници за навигација базирани на сателит за глобално позиционирање (global positioning satellite - GPS); предаватели за пренос на GPS информации до мобилни телефони; компјутерски софтвер за синхронизација на податоци помеѓу рачни или преносни компјутери и компјутерски системи за возила, имено аудио системи и системи за навигација; мултиплексори; брзиномери за возила; компјутерски дисплеј екрани; LCD дисплеј екрани; аларми против крадци; видео рекордери за автомобили; инфрацрвени далечински контролни уреди за контрола на работењето на компонентите на возилото; броила на километри (одометри); подесувачи за емитување во автомобили; телевизори за

автомобили; дигитални медиумски приемници за прием, обработка и репродукција на аудио, визуелни и податочни информации од преносни компјутери, имено, паметни телефони, mp3 плеери, mp4 плеери; видео плеери и рекордери кои што користат ДВД и оптички диск за чување на видео и аудио со висока резолуција, кои што имаат многу поголем капацитет од едно ДВД; процесори на звук вклучително процесори на опкружувачки звук; мемориски картички кои што содржат компјутерски програми за податоци од мапа

(111) **25500** (151) 16/02/2018
(210) ТМ 2017/56 (220) 25/01/2017
(181) 25/01/2027
(450) 28/02/2018

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)**

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ES300h

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(111) **25524** (151) 20/02/2018
(210) ТМ 2017/57 (220) 25/01/2017
(181) 25/01/2027
(450) 28/02/2018

(732) **Reckitt Benckiser LLC Morris Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

MUCINEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции за третман на кашлица и симптоми на настинка и инфлуенца; препарати за третман на респираторни и белодробни состојби; експекторанси; деконгестиви; супресанти за кашлица; фармацевтски препарати против кашлица; препарати за третирање настинки; лекови за олеснување на алергија; антихистаминици

(111) **25515** (151) 19/02/2018

(210) ТМ 2017/77 (220) 01/02/2017

(181) 01/02/2027

(450) 28/02/2018

(732) **Автомобилистичка Федерација на Македонија**

ул. Партизански одреди бр. 82/ниско приземје-локал 3, Скопје, МК

(540)



(591) златна, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картони од и производи од нив што не се опфатени од нив: билети; билтени; брошури; весници; кл. 25 облека; обувки и капи; бебешки комплети; влечки вратоврски; горна облека (наметки); готова облека (конфециска облека); долна облека за апсорбирање пот; дресови (облека);

женски маички /поткошули;
јакни (полнети јакни) (облека);
јакни (облека);
капи;
капи (хартиени капи) (облека);
качкети;
комбинезони (облека);
кошули маици;
маици со кратки ракави;
манжетни;
манжетни од кошули (облека);
маскенбал (костуми за маскенбал);
маски за спиење;
облека за мотористи;
обувки
пењоари;
пиџами;
производи што се носат на глава (капи, шапки, украси за коса);
работнички комбинезони;
ракавици (облека);
ремени (облека);
ремени за носење пари (облека);
спорт (обувки за спорт);
спортски дресови;
спортски обувки;
спортски чевли;
униформи;
хеланки;
џебни шамичиња;
џемпери;
шалови;
шамии;
Шарени свилени шамии
кл. 41 образовни услуги: обука; забава;
спортски и културни активности
академии (образование) забава;
изнајмување видеоленти;
изнајмување спортски опрема, со исклучок на возила;
информирање за образование;
кампови за летување (услуги на кампови за летување);



книги (објавување книги);
 конгреси (организирање и водење конгреси);
 конференции (организирање и водење конференции);
 натпревари (организирање натпревари)
 (образование или обука);
 натпревари (организирање спортски
 натпревари);
 обезбедување спортска опрема објавување
 книги;
 објавување текстови, со исклучок на
 рекламни тестови;
 образование (информирање за образование)
 образовни услуги
 обука (практична обука) (демонстрирање);
 он-лајн публикување електронски книги и
 списанија;
 организирање време на спортски
 натпревари;
 организирање и водење конгреси;
 организирање и водење конференции;
 организирање и водење работилници
 (обука);
 организирање и водење семинари;
 организирање натпревари (образование или
 забава);
 организирање спортски натпревари;
 практична обука (демонстрирање);
 преведување;
 продавање билети;
 професионално насочување (совети во врска
 со образованието и оспособување);
 работилници (организирање и водење
 работилници) (обука);
 семинари (организирање и водење
 семинари);
 снимање видеоленти;
 спортска опрема (изнајмување спортска
 опрема) исклучок на возола;
 спортски кампови (услуги на спортски
 кампови);
 спортски натпревари (организирање време
 на спортски натпревари);

текстови (обавување текстови) со исклучок
 на рекламни текстови;
 текстови (пишување текстови) што не се
 рекламни текстови
 услови за рекреирање (обезбедување услови
 за рекреирање);
 услуги на игри што обезбедуваат он-лајн од
 една информатичка мрежа;
 услуги на кампови за летување (забава)

(111) **25501** (151) 16/02/2018
 (210) ТМ 2017/84 (220) 03/02/2017
 (181) 03/02/2027
 (450) 28/02/2018

(732) Kraft Foods Group Brands LLC
200 East Randolph Street , Chicago Illinois
60601, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

MR. PEANUT

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 конзервирано, замрзнато, сушено и
 варено овошје и зеленчук; преработени
 кикирики и други преработки семкасти
 плодови; ужинки како мешавини што содржат
 семиња и непреработени семкасти
 плодови; семиња што се јадат; ужинки како
 мешавини што се состојат од дехидрирано
 овошје и преработени семкасти плодови
 кл. 30 храна за широка потрошувачка и
 зачинети ужинки; ужинки како мешавини што
 содржат чоколадо
 кл. 31 семиња; сирови семкасти
 плодови; свежи семкасти
 плодови; непреработени семкасти плодови

(111) **25506** (151) 19/02/2018
 (210) ТМ 2017/87 (220) 03/02/2017
 (181) 03/02/2027
 (450) 28/02/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, светла и темна сина,
жолта, зелена, розова, портокалова,
виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 омекнувач за алишта

(111) **25507** (151) 19/02/2018
(210) ТМ 2017/88 (220) 03/02/2017
(181) 03/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, светла и темна
виолетова, жолта, зелена, розова,
портокалова, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 омекнувач за алишта

(111) **25508** (151) 19/02/2018
(210) ТМ 2017/89 (220) 03/02/2017
(181) 03/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, светла и темна кафена,
светло и темно сина, сива, зелена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 течен детергент за перење црни алишта

(111) **25509** (151) 19/02/2018
(210) ТМ 2017/90 (220) 03/02/2017
(181) 03/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, светла и темна розева, светло и темно сина, портокалова, кафена, жолта,

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 течен детергент за перење свилени и волнени алишта

(111) **25510** (151) 19/02/2018

(210) ТМ 2017/91 (220) 03/02/2017

(181) 03/02/2027

(450) 28/02/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена, светла и темна сина, жолта, зелена, розова, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 течен детергент за перење шарени алишта

(111) **25511** (151) 19/02/2018

(210) ТМ 2017/92 (220) 03/02/2017

(181) 03/02/2027

(450) 28/02/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло и темно сина, жолта,

зелена, розова, црвена, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 течен детергент

(111) **25512** (151) 19/02/2018

(210) ТМ 2017/93 (220) 03/02/2017

(181) 03/02/2027

(450) 28/02/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена, светла и темна розова,
светла и темна сина, портокалова, жолта,
зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 омекнувач за алишта

(111) **25513** (151) 19/02/2018

(210) ТМ 2017/94 (220) 03/02/2017

(181) 03/02/2027

(450) 28/02/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, црвена, светла и темна сина,
жолта, зелена, ризова, црвена, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 течен детергент и омекнувач

(111) **25514** (151) 19/02/2018

(210) ТМ 2017/95 (220) 03/02/2017

(181) 03/02/2027

(450) 28/02/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светла и темна сина, жолта,
зелена, розева, црвена, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 омекнувач за алишта

(111) **25516** (151) 19/02/2018

(210) ТМ 2017/98 (220) 06/02/2017

(181) 06/02/2027

(450) 28/02/2018

(732) **Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)**

**No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, JP**

(740) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО**

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

NISSAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи; услуги на продажба на мало и на
големо на моторни возила и нивни
структурни делови и опрема; услуги на
трговија со возила; промоција на продажба
за други; собирање на информации во
компјутерски бази на податоци;
систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци; огласување и
рекламни услуги за возила; услуги на
агенции за увоз и извоз; давање на

информации во врска со копнени возила, имено, давање на информации за производи на потрошувачи и споредување на цени; услуги на давање на информации, имено, услуги на давање на информации за споредување на цени во област на горива; давање на комерцијални совети и информации на потрошувачи [центар за давање на совети на потрошувачи]; управување со програми за лојалност на потрошувачи; организирање на изложби за комерцијални и рекламни потреби; организирање на саеми во комерцијални и рекламни цели

кл. 36 осигурување; финансиски работи; парични [монетарни] работи; работи врзани за недвижен имот; осигурување од последици на несреќен случај; услуги на посредување при купување на стока на рати; давање на услуги на кредитни и готовински картички; услуги на давање на финансиски информации; финансиски услуги; издавање на кредитни картички; услуги на проценка на вредност на половни автомобили; осигурување на копнени возила; давање на сеопфатни гарантни услуги за копнени возила, нивни структурни делови и опрема; давање на услуги на осигурување во период на продолжена гаранција; факторинг; услуги на позајмување на со заложно обезбедување; услуги на финансирање на заеми; услуги на финансирање на лизинг за автомобили; лизинг за возила; давање на услуги за дебитни картички

(111) 25517 (151) 19/02/2018

(210) ТМ 2017/99 (220) 06/02/2017

(181) 06/02/2027

(450) 28/02/2018

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги на продажба на мало и на големо на моторни возила и нивни структурни делови и опрема; услуги на трговија со возила; промоција на продажба за други; собирање на информации во компјутерски бази на податоци; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; огласување и рекламни услуги за возила; услуги на агенции за увоз и извоз; давање на информации во врска со копнени возила, имено, давање на информации за производи на потрошувачи и споредување на цени; услуги на давање на информации, имено, услуги на давање на информации за споредување на цени во област на горива; давање на комерцијални совети и информации на потрошувачи [центар за давање на совети на потрошувачи]; управување со програми за лојалност на потрошувачи; организирање на изложби за комерцијални и рекламни потреби; организирање на саеми во комерцијални и рекламни цели
кл. 36 осигурување; финансиски работи;

парични [монетарни] работи; работи врзани за недвижен имот; осигурување од последици на несреќен случај; услуги на посредување при купувањена стока на рати; давање на услуги на кредитни и готовински картички; услуги на давање на финансиски информации; финансиски услуги; издавање на кредитни картички; услуги на проценка на вредност на половни автомобили; осигурување на копнени возила; давање на сеопфатни гарантни услуги за копнени возила, нивни структурни делови и опрема; давање на услуги на осигурување во период на продолжена гаранција; факторинг; услуги на позајмување на со заложно обезбедување; услуги на финансирање на заеми; услуги на финансирање на лизинг за автомобили; лизинг за возила; давање на услуги за дебитни картички

(111) **25491** (151) 16/02/2018
(210) ТМ 2017/112 (220) 09/02/2017
(181) 09/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) **Ivax International B.V.**

Piet Heinkade 107 1019 GM Amsterdam, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BRALTUS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третман на респираторни болести
кл. 10 инхалатори

(111) **25521** (151) 20/02/2018
(210) ТМ 2017/113 (220) 10/02/2017
(181) 10/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) **Јела Бошковиќ Огњаноска**
ул.Црвена Вода бр.7/1-12 п.фах 490 Скопје,
Скопје, МК
(540)



(591) кафена, сива, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **25492** (151) 15/02/2018
(210) ТМ 2017/119 (220) 13/02/2017
(181) 13/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) **BASF Agro B.V, Arnhem (NL)**

Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7,
Zurich, CH

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

ABATE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за одгледување на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста ка растенијата, препарати за регулирање на раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти



кл. 5 препарати за уништување и борба против штетници; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **25522** (151) 20/02/2018
(210) ТМ 2017/121 (220) 15/02/2017
(181) 15/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) **Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово ул. Методи Андонов Ченто бр. 106, 1200, Тетово, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје (540)



(591) темносина, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 мебел, канцелариски мебел, училишен мебел, дивани, полица, душеци, двоседи (троседи), маси, фотелји, столарија, кревети, комоди со фиоки
кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: мебел, канцелариски мебел, училишен мебел, дивани, полица, душеци, двоседи (троседи), маси, фотелји, столарија, кревети, комоди со фиоки

(111) **25523** (151) 20/02/2018
(210) ТМ 2017/122 (220) 15/02/2017
(181) 15/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) **Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово ул. Методи Андонов Ченто бр. 106, 1200, Тетово, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, тоалетна хартија, марамици од хартија, пелени (бебешки пелени) од хартија и целулоза за еднократна употреба, хартии за обложување фиоки миризливи или немиризливи, салфети од хартија, ќеси (конусоидни хартиени ќеси), ќеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување, хартија за филтрирање, хартија за амбалажа, шамивчиња од хартија за отстранување шминка, сребрена хартија, хартија за завиткување
кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: хартија, тоалетна хартија, марамици од хартија, пелени (бебешки пелени) од хартија и целулоза, за еднократна употреба хартии за обложување фиоки миризливи или немиризливи, салфети од хартија, ќеси (конусоидни хартиени ќеси), ќеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување, хартија за филтрирање, хартија за амбалажа, шамивчиња од хартија за отстранување шминка, сребрена хартија, хартија за завиткување

(111) **25502** (151) 16/02/2018
(210) ТМ 2017/123 (220) 15/02/2017
(181) 15/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) **KELLOGG COMPANY**

One Kellogg Square, P.O. Box 3599, Battle Creek, MI 49016-3599, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз, тапиока и саго; брашно и производи од
жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладоледи; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз

(111) **25503** (151) 16/02/2018
(210) ТМ 2017/124 (220) 15/02/2017
(181) 15/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) Друштво за информатички услуги
КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Македонија бр. 11 1/5, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) светло сина, темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски оперативни програми,
снимени; компјутерски програми, снимени;

компјутерски софтвер, снимен
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи
кл. 42 изработка и развој на компјутерски
софтвер

(111) **25519** (151) 19/02/2018
(210) ТМ 2017/125 (220) 15/02/2017
(181) 15/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) Друштво за информатички услуги
КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Македонија бр. 11 1/5, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) светло сина, темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски оперативни програми,
снимени; компјутерски програми, снимени;
компјутерски софтвер, снимен
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи
кл. 42 изработка и развој на компјутерски
софтвер

(111) **25493** (151) 15/02/2018
(210) ТМ 2017/126 (220) 15/02/2017
(181) 15/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL



(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

NEVER STOP PLAYING

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед; замрзнати слаткарски производи

(111) **25494** (151) 16/02/2018
(210) ТМ 2017/127 (220) 15/02/2017
(181) 15/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TAKE PLEASURE SERIOUSLY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед; замрзнати слаткарски производи

(111) **25488** (151) 15/02/2018
(210) ТМ 2017/165 (220) 20/02/2017
(181) 20/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) Друштво за застапување и маркетинг ПХАРМАЛИНК Б&ГП ДООЕЛ Скопје

ул. Наум Наумовски - Борче бр. 50/2-7, Центар, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги

(111) **25487** (151) 15/02/2018
(210) ТМ 2017/168 (220) 21/02/2017
(181) 21/02/2027
(450) 28/02/2018

(300) 63242/2016 28/10/2016 СН

(732) **Philip Morris Products S.A.**

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DIFFERENT FOR A REASON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров;производи од тутун;пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);електронски цигари;производи од тутун за загревање;електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори од течен никотин за електронски цигари;артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити
кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава, спортски и културн и активности

(111) **25485** (151) 15/02/2018
(210) ТМ 2017/169 (220) 21/02/2017
(181) 21/02/2027
(450) 28/02/2018

(300) 63243/2016 28/10/2016 СН
(732) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CHESTERFIELD DIFFERENT FOR A REASON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров;производи од тутун;пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек

цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);електронски цигари;производи од тутун за загревање;електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори од течен никотин за електронски цигари;артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити
кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава, спортски и културни активности

(111) **25476** (151) 14/02/2018
(210) ТМ 2017/171 (220) 21/02/2017
(181) 21/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед; сладолед на база на вода; замрзнати слаткарски производи

(111) **25486** (151) 15/02/2018
(210) ТМ 2017/213 (220) 27/02/2017
(181) 27/02/2027
(450) 28/02/2018

(732) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TEREXIB

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(111) **25478** (151) 13/02/2018
(210) ТМ 2017/391 (220) 04/04/2017
(181) 04/04/2027
(450) 28/02/2018

(732) **ДПТ Повардарие-Аневски дооеЛ**
Штип
ул. Железничка бр. 39, Штип, МК
(540)



(591) бела, црна и златно-жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци, вино

(111) **25495** (151) 16/02/2018
(210) ТМ 2017/500 (220) 11/05/2017
(181) 11/05/2027
(450) 28/02/2018

(732) **NBA Properties, Inc.**
Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New
York, New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, покривала за глава;
облека, имено трикотажа, обувки, обувки за
кошарка, патики за кошарка, маици, кошули,
поло маици, горни тренерки, долни тренерки,
пантолони, маици без ракави, дресови,
шорцови, пижами, спортски маици, маици за
рагби, џемпери, ремени, вратоврски,
ноќници, капи, качкети, стреи, облека за
загревање, пантолони за загревање, маици
за загревање/маици за шутирање, јакни,
јакни отпорни на ветер, парка, палта,
бебешки лигавчиња што не се од хартија,
стегачи за глава, стегачи за зглобови,
престилки, долна облека, боксерки,
пантолони, штитници за уши од студ,
ракавици, ракавици без прсти, шалови,
ткаени и плетени кошули, дрес-фустани,
фустани, фустани и униформи за навивање,
облека за капење, костуми за капење,
костуми за пливање, бикини, дводелни
костуми за капење (tankinis), костуми за
пливање за мажи (swim trunks), костуми за
капење за мажи (bathing trunks), шорцови за
на даска, нуркачки костуми, наметки за на
плажа, наметки за со костуми за капење,
марами за со костуми за капење, сандали,
сандали за на плажа, капи за на плажа,
штитници од сонце, капи за пливање, капи за
капење, нови покривала за глава со
прикачени перики
кл. 41 образование; обезбедување обука/
настава; забава; спортски и културни
активности; забава и образовни услуги во
смисла на тековни телевизиски и радио

програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маскота во костим или на танцов тим на кошаркарски натпревари и приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница што не се симнува со мултимедијална содржина во смисла на најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимање на видео преноси, интерактивен видео избор на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; пренесување на вести и информации во смисла на статистички и други податоци во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се симнуваат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри за вештини, аркадни игри, друштвени игри за деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и игри на погодување; услуги на електронско издаваштво, имено, издавање на часописи, водичи, билтени, боенки и други распореди на натпреварите он-лајн преку Интернет, сите во полето на кошарката; обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(111) **25496** (151) 16/02/2018
(210) ТМ 2017/501 (220) 11/05/2017

(181) 11/05/2027

(450) 28/02/2018

(732) **NBA Properties, Inc.**

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава; облека, имено трикотажа, обувки, обувки за кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, поло маици, горни тренерки, долни тренерки, пантолони, маици без ракави, дресови, шорцови, пижами, спортски маици, маици за рагби, џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, капи, качкети, стреи, облека за загревање, пантолони за загревање, маици за загревање/маици за шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер, парка, палта, бебешки лигавчиња што не се од хартија, стегачи за глава, стегачи за зглобови, престилки, долна облека, боксерки, пантолони, штитници за уши од студ, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за пливање, бикини, дводелни костуми за капење (tankinis), костуми за пливање за мажи (swim trunks), костуми за



капење за мажи (bathing trunks), шорцови за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марами за со костуми за капење, сандали, сандали за на плажа, капи за на плажа, штитници од сонце, капи за пливање, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики

кл. 41 образование; обезбедување обука/настава; забава; спортски и културни активности; забава и образовни услуги во смисла на тековни телевизиски и радио програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маскота во костим или на танцов тим на кошаркарски натпревари и приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница што не се симнува со мултимедијална содржина во смисла на најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимање на видео преноси, интерактивен видео избор на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; пренесување на вести и информации во смисла на статистички и други податоци во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се симнуваат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри

за вештини, аркадни игри, друштвени игри за деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и игри на погодување; услуги на електронско издаваштво, имено, издавање на часописи, водичи, билтени, боенки и други распореди на натпреварите он-лајн преку Интернет, сите во полето на кошарката; обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(111) **25499** (151) 16/02/2018
(210) ТМ 2017/517 (220) 17/05/2017
(181) 17/05/2027
(450) 28/02/2018

(732) **Лидија Балтовска**
ул. Франклин Рузвелт 22, 1000, Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **25497** (151) 16/02/2018
(210) ТМ 2017/519 (220) 18/05/2017
(181) 18/05/2027
(450) 28/02/2018

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**
ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



ИЗВОРСКА

(591) бела, светло сина, темно сина, зелена, сива

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење [пијалаци], минерална вода, газирана вода

(111) **25498**

(151) 16/02/2018

(210) ТМ 2017/520

(220) 18/05/2017

(181) 18/05/2027

(450) 28/02/2018

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



ИЗВОРСКА

(591) бела, светло сина, темно сина, зелена, сива

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење [пијалаци], минерална вода, газирана вода



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)	5	25490	29	25474	35	25463	39	25473
1	25470	5	25491	29	25501	35	25464	39	25474
1	25492	5	25492	30	25471	35	25466	41	25474
3	25464	5	25520	30	25474	35	25472	41	25480
3	25467	5	25524	30	25476	35	25473	41	25481
3	25468	9	25489	30	25483	35	25474	41	25485
3	25469	9	25503	30	25493	35	25479	41	25487
3	25477	9	25518	30	25494	35	25480	41	25488
3	25479	9	25519	30	25501	35	25481	41	25495
3	25505	10	25461	30	25502	35	25482	41	25496
3	25506	10	25489	31	25471	35	25483	41	25499
3	25507	10	25491	31	25474	35	25488	41	25515
3	25508	12	25500	31	25501	35	25503	42	25462
3	25509	12	25504	32	25474	35	25516	42	25463
3	25510	16	25479	32	25475	35	25517	42	25466
3	25511	16	25480	32	25479	35	25519	42	25474
3	25512	16	25481	32	25482	35	25522	42	25488
3	25513	16	25515	32	25497	35	25523	42	25503
3	25514	16	25523	32	25498	36	25465	42	25519
5	25459	20	25522	33	25474	36	25516	43	25474
5	25461	25	25495	33	25478	36	25517	43	25482
5	25471	25	25496	34	25474	37	25464	43	25483
5	25479	25	25515	34	25485	37	25466	44	25474
5	25486	29	25460	34	25487	38	25462	44	25488
5	25488	29	25471	35	25461	38	25463	45	25521
5	25489	29	25473	35	25462	39	25466		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
Abbott Medical Optics Inc.	25489	МК/Т/ 2017/44
Alpine Electronics, Inc.	25518	МК/Т/ 2017/53
BASF Agro B.V, Arnhem (NL)	25492	МК/Т/ 2017/119
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	25467	МК/Т/ 2016/1082
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	25468	МК/Т/ 2016/1083
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	25469	МК/Т/ 2016/1084
dōTERRA Holdings, LLC.	25479	МК/Т/ 2016/936
E.I. du Pont de Nemours and Company	25459	МК/Т/ 2010/1424
E.I. du Pont de Nemours and Company	25470	МК/Т/ 2016/1101
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	25520	МК/Т/ 2014/524
Ivax International B.V.	25491	МК/Т/ 2017/112
KELLOGG COMPANY	25502	МК/Т/ 2017/123
Kraft Foods Group Brands LLC	25501	МК/Т/ 2017/84
NBA Properties, Inc.	25495	МК/Т/ 2017/500
NBA Properties, Inc.	25496	МК/Т/ 2017/501
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)	25516	МК/Т/ 2017/98
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)	25517	МК/Т/ 2017/99
NOVARTIS AG	25486	МК/Т/ 2017/213
NOVARTIS AG	25490	МК/Т/ 2017/52
Philip Morris Products S.A.	25487	МК/Т/ 2017/168
Philip Morris Products S.A.	25485	МК/Т/ 2017/169
Reckitt Benckiser LLC	25524	МК/Т/ 2017/57
Shiseido Company, Ltd.	25477	МК/Т/ 2015/933
TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., LTD	25504	МК/Т/ 2017/31
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	25500	МК/Т/ 2017/56
Unilever N.V.	25493	МК/Т/ 2017/126
Unilever N.V.	25494	МК/Т/ 2017/127
Unilever N.V.	25476	МК/Т/ 2017/171
Автомобилстичка Федерација на Македонија	25515	МК/Т/ 2017/77
Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола	25474	МК/Т/ 2013/683
ДПТ Повардарие-Аневски доел Штип	25478	МК/Т/ 2017/391
Друштво за застапување и маркетинг ПХАРМАЛИНК Б&ГП ДООЕЛ Скопје	25488	МК/Т/ 2017/165
Друштво за земјоделство, производство, услуги и трговија ЗОЛА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз	25473	МК/Т/ 2014/1349
Друштво за издавачка дејност, производство, промет и услуги ЕДУКА МАК ДОО Скопје	25481	МК/Т/ 2016/927
Друштво за издавачка дејност, производство, промет и услуги ЕДУКА МАК ДОО Скопје	25480	МК/Т/ 2016/929



Друштво за информатички услуги КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	25503	МК/Т/ 2017/124
Друштво за информатички услуги КУБИКОС ИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ	25519	МК/Т/ 2017/125
Друштво за трговија и услуги ЛСА РЕНТ ДООЕЛ Скопје	25465	МК/Т/ 2015/570
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД	25460	МК/Т/ 2015/984
Друштво за трговијамаркетинг и услуги БАУЕРФЕИНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	25461	МК/Т/ 2014/1183
ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, Скопје	25466	МК/Т/ 2010/1065
Јела Бошковиќ Огњаноска	25521	МК/Т/ 2017/113
КОЖУВЧАНКА ДОО	25497	МК/Т/ 2017/519
КОЖУВЧАНКА ДОО	25498	МК/Т/ 2017/520
Кујтим Хаџи-Хамза	25471	МК/Т/ 2010/979
Лидија Балтовска	25499	МК/Т/ 2017/517
ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД	25475	МК/Т/ 2009/140
Маркето Солутионс ДОО	25472	МК/Т/ 2011/1138
МИДПОИНТ Т.П. Бурекиларница Изаири Реџеп Ремзифаик	25483	МК/Т/ 2016/998
Стопанска Комора за Информатички и Комуникациски Технологии - МАСИТ	25463	МК/Т/ 2013/874
Стопанска Комора за Информатички и Комуникациски Технологии - МАСИТ	25462	МК/Т/ 2013/875
СУНА ТУРАН	25464	МК/Т/ 2016/908
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија Словин Билјана Охрид ДООЕЛ	25482	МК/Т/ 2009/1220
Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово	25522	МК/Т/ 2017/121
Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово	25523	МК/Т/ 2017/122
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје	25505	МК/Т/ 2013/1101
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	25506	МК/Т/ 2017/87
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	25507	МК/Т/ 2017/88
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	25508	МК/Т/ 2017/89
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	25509	МК/Т/ 2017/90
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	25510	МК/Т/ 2017/91
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	25511	МК/Т/ 2017/92
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	25512	МК/Т/ 2017/93
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	25513	МК/Т/ 2017/94
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	25514	МК/Т/ 2017/95

ПРОМЕНИ

(111) 132

(732) **American-Cigarette Company
(Overseas) Limited**
Zaehlerweg 4, CH-6300 Zug, CH

**The Battleship Building, 179 Harrow Road,
W26NB London, GB**

(111) 3145

(732) **All Star C.V.**

**One Bowerman Drive, Beaverton, 97005,
Oregon, US**

(111) 3105

(732) **Virgin Enterprises Limited**

(111) 3917

(732) Imperial Chemical Industries Limited
26th Floor, Portland House, Bressenden
Place, London, SW1E 5BG, GB

(111) 4097

(732) SABIC Global Technologies B.V.
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL

(111) 1745

(732) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US

(111) 6654

(732) ИНТЕРНЕШНЕЛ ХОТЕЛС
Акционерско друштво за хотелиерство и
угостителство Скопје
бул. „Александар Македонски“ б.б., 1000,
Скопје, МК

(111) 9439

(732) ИНТЕРНЕШНЕЛ ХОТЕЛС
Акционерско друштво за хотелиерство и
угостителство Скопје
бул. „Александар Македонски“ б.б., 1000,
Скопје, МК

(111) 6724

(732) DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., a
corporation of the State of New York
2500 Lake Cook Road Riverwoods, Illinois
60015, US

(111) 6721

(732) DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., a
corporation of the State of New York
2500 Lake Cook Road Riverwoods, Illinois
60015, US

(111) 7103

(732) Трговско радиодифузно друштво
БУБА МАРА Ранко ДООЕЛ Скопје

ул. Гиго Михајловски бр. 21/11, 1000,
Скопје, МК

(111) 5914

(732) Swissbike Vertriebes GmbH
Industriestrasse 21, 6055 ALPNACH DORF,
CH

(111) 2413

(732) SABIC Global Technologies B.V.
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL

(111) 2417

(732) SABIC Global Technologies B.V.
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL

(111) 7045

(732) Metsa Board Corporation
Revontulenpuisto 2, FI-02100 Espoo, FI

(111) 7760

(732) SABIC Global Technologies B.V.
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL

(111) 8745

(732) N.E.T. CO. UNITED S.A.,
P.O. Box 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola, VG

(111) 11099

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
KR

(111) 12415

(732) Друштво за проектирање,
производство и инженеринг
ТИМЕЛПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје
ул. Мишко Михајловски бр. 52, 1000,
Скопје, МК

(111) 12415



(732) Друштво за проектирање,
производство и инженеринг
ул. Црноризец Храбар бр. 24а, 1000,
Скопје, МК

(111) 12415
(732) Друштво за проектирање,
производство и инженеринг
ТИМЕЛПРОЕКТ Блажев и др. ДОО Скопје
ул. Црноризец Храбар бр. 24а, 1000,
Скопје, МК

(111) 15029
(732) СКОПСКИ ПАЗАР АД Скопје
ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, МК

(111) 12794
(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Kisikli Mahallesi, Ferah Caddesi Kisikli
Cesme Sokak No: 2-4 B. Camlica, Uskudar,
Istanbul, TR

(111) 12939
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги КАРА ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи бб, 1000, Скопје, МК

(111) 12939
(732) Друштво за реклама, маркетинг,
трговија и услуги О.К.ИДЕА ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 13054
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS

(111) 13277
(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Kisikli Mahallesi, Ferah Caddesi Kisikli
Cesme Sokak No: 2-4 B. Camlica, Uskudar,
Istanbul, TR

(111) 13241
(732) Wyeth LLC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US

(111) 13400
(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY
200 Innovation Way, 44316 Akron, Ohio, US

(111) 13572
(732) Razor USA LLC
12723 166th Street Cerritos, California 90703,
US

(111) 13308
(732) Xerox Corporation
45 GLOVER AVENUE-NORWALK-
CONNECTICUT 06856, US

(111) 13473
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, Vrsac, RS

(111) 13475
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(111) 13432
(732) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los
Angeles, California 90015, US

(111) 13681
(732) Herbalife International, Inc.
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los
Angeles, California 90015, US

(111) 13537
(732) Herbalife International, Inc.

800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, US

(111) 13535

(732) Herbalife International, Inc.

800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, US

(111) 14272

(732) BSH Hausgerate GmbH

Carl-Wery-Strasse 34, 81739, Munich, DE

(111) 14426

(732) Castrol Limited

Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading, RG8 7QR, GB

(111) 14687

(732) СКОПСКИ ПАЗАР АД Скопје

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, МК

(111) 16052

(732) All Star C.V.

One Bowerman Drive, Beaverton, 97005, Oregon, US

(111) 16543

(732) СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ

ул. Никола Кљусев бр. 6, Скопје, МК

(111) 16447

(732) СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ

ул. Никола Кљусев бр. 6, Скопје, МК

(111) 16550

(732) СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговијата увоз-извоз Скопје

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, МК

(111) 25482

(732) Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија Словин Билјана Охрид ДООЕЛ ул. Железничка бр. 155, 6000, Охрид, МК

(111) 19402

(732) СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговијата увоз-извоз Скопје

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, МК

(111) 19434

(732) СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговијата увоз-извоз Скопје

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, МК

(111) 22291

(732) NIKON CORPORATION

2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 19949

(732) NIKON CORPORATION

2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 20293

(732) NIKON CORPORATION

2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 20294

(732) СКОПСКИ ПАЗАР Акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговијата увоз-извоз Скопје

ул. Ѓорче Петров бр. 7, 1000, Скопје, МК

(111) 21818

(732) ЕКСПЕКТА МЕДИКАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Козле 9А-1, 1000, Скопје, МК



(111) 24713

(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA
ODGOVORNOST "RANARS""MLADOST 3", bl.325,floor, app 12, BG-1712,
Sofia, BG

ПРЕНОС

(111) 3306

(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam,
NL100 Bayer Boulevard, Whippany, , 07981,
New Jersey, US

(111) 8064

(732) Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam,
NL

(111) 18021

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(111) 8216

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789
Monheim am Rhein, DE

(111) 17727

(732) Палензовска Електролуks Силвана
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 8166

(732) Bayer East Coast LLC
100 Bayer Boulevard, Whippany, , 07981,
New Jersey, US

(111) 17924

(732) Палензовска Електролуks Силвана
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 12752

(732) Mondelez Deutschland Coffee GmbH
Langemarckstrasse 4-20, 28199, Bremen,
DE

(111) 17925

(732) Палензовска Електролуks Силвана
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 14178

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(111) 17926

(732) Палензовска Електролуks Силвана
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 14454

(732) Bayer East Coast LLC

(111) 17927

(732) Палензовска Електролуks Силвана
ул. Александар Турунџиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 17928

(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунчиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 17929

(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунчиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 18018

(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунчиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 18019

(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунчиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 18265

(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунчиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 18262

(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунчиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 18248

(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунчиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 18510

(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунчиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 18526

(732) Палензовска Електролукс Силвана

ул. Александар Турунчиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 18527

(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунчиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 18559

(732) Палензовска Електролукс Силвана
ул. Александар Турунчиев бр. 1-13,
П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(111) 18702

(732) Тивес Груп ДООЕЛ Скопје
ул. Никола Русински 3 б, лок. 15, 1000,
Скопје, МК

(111) 20046

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(111) 20047

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(111) 20428

(732) ДПТУ СГ ХОЛДИНГ ЕНТЕРПРАЈС
ДООЕЛ Струмица
ул. Димитар Цветинов бр.55, , 2400,
Струмица, МК

(111) 20480

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,
МК



(111) 20100

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,
МК

(111) 20094

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,
МК

(111) 20093

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,
МК

(111) 20092

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,
МК

(111) 20084

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,
МК

(111) 20091

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,
МК

(111) 20085

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово,
МК

(111) 21186

(732) Mondelez Deutschland Coffee GmbH
Langemarckstrasse 4-20, 28199, Bremen,
DE

ИСТЕКУВАЊА

(111) 4042

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 27/10/2010

(111) 2188

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/04/2013

(111) 6139

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 02/12/2007

(111) 11358

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 24/06/2012

(111) 17685

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 04/04/2013

(111) 19839

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 09/12/2014

ОГРАНИУВАЊЕ НА КЛАСИ

(111) 13179

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 9 производи за телекомуникација и информативна технологија; опрема, компоненти, напојувања и системи за телекомуникација и информативна технологија, имено, пејџери, телефони, телефонски комутатори (свичери), перифериска опрема за употреба во локални мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли од оптички влакна и адаптери, компјутери, микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј единици, звучници, микрофони, компјутерски медиуми за чување податоци, компјутерски мемории, компјутерска периферија и модеми; телевизори и телевизиска периферна опрема, имено, камери, подесувачки кутии, далечински управувачи за интерактивна и не-интерактивна употреба, компјутерски програми за употреба во телекомуникации, работење, финансии, програми за пристап на глобални компјутерски мрежи или интерактивни компјутерски комуникациони мрежи; машински-читливи, магнетски кодирани картички, вклучително телефонски картички и кредитни картички; аудио и видео снимки во областа на телекомуникацијата, информативната технологија, сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; слушалки за телефони, музика и играње; филтри за комуникација со глас и податоци; цекови; групни цекови; спојници и реглети за употреба со телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни премини за телекомуникациска и компјутерска употреба; сервери за печатење; web камери; CD читачи; MP3 читачи; DVD читачи; PC картички; уреди и инструменти за следење на временските прилики; камери и опрема за обработка на фотографии; радио примопредаватели; снимачи на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни системи; картички со податоци; паметни (smart) картички; EVDO картички со податоци; GSM SPRS UMTS картички со податоци; SIM картички; компјутерски софтвер во областа на умрежување на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи, компјутерска и мрежна сигурност, електронски пораки, факс преноси, видео-конференции на маси, соработничка размена на податоци и обезбедување на пристап на базите со податоци

кл. 14 часовници

кл. 16 печатени работи, имено, телефонски именици, книги, информациски билтени, памфлети, брошури, печатени страници и картички, материјал за образование и обука сите во областа на телекомуникации, информативна технологија, сигурност, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; не-магнетни кодирани хартиени и пластични картички користени како телефонски картички и кредитни картички и во други намени; печатен материјал, особено, часописи и весници за производи и услуги од областа на телекомуникации

кл. 28 електронски играчки и игри

кл. 35 услуги на огласување и услуги на телефонски именик, имено, претставување производи и услуги на трети лица преку печатено огласување, печатени именици, преку кодирани медиуми, дисеминација на материјали по пат на комуникациски мрежи, вклучително и глобални комуникациски мрежи; деловен менаџмент и консултантски услуги со



исклучок на земјоделски деловен менаџмент и консултантски услуги; деловни информациски услуги во областа на телекомуникација, огласување, информативна технологија, маркетинг и блиски области, давање информации преку телефон или други комуникациски мрежи од областа на телекомуникации, информативна технологија, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; услуги на наплата; услуги за обработка на податоци, малопродажни услуги, каталошки услуги, услуги на телефонски порачувања и услуги на електронски порачувања во областа на телекомуникации, информативна технологија, и стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во областа на телекомуникацијата, информациона технологија и канцелариска опрема; on-line малопродажни продавници со музика, игри и видео-материјали што можат да се вчитуваат

кл. 36 банкарски услуги, финансиски менаџмент, информативни услуги и услуги на вложувања, менаџмент на недвижности, издавања, брокерски и советодавни услуги, услуги со кредитни картички, услуги со телефонски картички, имено, услуги со припејд и постпејд картички што се нудат преку немагнетски кодирани картички и преку магнетски кодирани припејд картички со вчитана вредност; услуги на електронска трговија, имено, услуги на обработка на електронски дебитни и кредитни картички, услуги на трансфер на фондови и услуги на обработка на плаќања

кл. 37 поставување, одржување и поправки за телекомуникации, кај компјутерски хардвер и софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди, компоненти, напојувања и системи, како и сродни уреди, компоненти, напојувања и системи

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на

говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 услуги на образование и забава, имено, услуги на телевизиска и видео продукција, обезбедување вести, забава и општи информации по пат на телефон, телевизија, и глобална комуникациска мрежа; спонзорирање спортови, образовни и забавни програми и случувања

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство што не може да се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

кл. 45 сигурносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; давање информации од областа на интернет и сигурност на мрежите и сигурен пренос на податоци и информации; консалтинг услуги од областа на интернет и услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност на информациите, услуги на сигурен пренос на податоци и информации и услуги на шифрирање и дешифрирање на податоци; услуги на итен одговор и корекција(одмор) од паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; и советодавни услуги во областа на хитен одговор и одмор од паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; обезбедување услуги на корисничка автентификација на трети лица во областа на мрежни комуникации по пат на глас и податоци; надгледување на мрежата на податоци во сигурносни цели, вклучително обезбедување на мрежните бариери; консалтинг услуги во областа на сигурноста на компјутеризирани комуникациски мрежи



(111) 13180

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 9 производи за телекомуникација и информативна технологија; опрема, компоненти, напојувања и системи за телекомуникација и информативна технологија, имено, пејџери, телефони, телефонски комутатори (свичери), перифериска опрема за употреба во локални мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли од оптички влакна и адаптери, компјутери, микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј единици, звучници, микрофони, компјутерски медиуми за чување податоци, компјутерски мемории, компјутерска периферија и модеми; телевизори и телевизиска периферна опрема, имено, камери, подесувачки кутии, далечински управувачи за интерактивна и не-интерактивна употреба, компјутерски програми за употреба во телекомуникации, работење, финансии, програми за пристап на глобални компјутерски мрежи или интерактивни компјутерски комуникациони мрежи; машински-читливи, магнетски кодирани картички, вклучително телефонски картички и кредитни картички; аудио и видео снимки во областа на телекомуникацијата, информативната технологија, сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; слушалки за телефони, музика и играње; филтри за комуникација со глас и податоци; цекови; групни цекови; спојници и реглети за употреба со телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни премини за телекомуникациска и компјутерска употреба; сервери за печатење; web камери; CD читачи; MP3 читачи; DVD читачи; PC картички; уреди и инструменти за следење на временските прилики; камери и опрема за обработка на фотографии; радио примопредаватели; снимачи на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни системи; картички со податоци; паметни (smart) картички; EVDO картички со податоци; GSM SPRS UMTS картички со податоци; SIM картички; компјутерски софтвер во областа на умрежување на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи, компјутерска и мрежна сигурност, електронски пораки, факс преноси, видео-конференции на маси, соработничка размена на податоци и обезбедување на пристап на базите со податоци

кл. 14 часовници

кл. 16 печатени работи, имено, телефонски именици, книги, информациски билтени, памфлети, брошури, печатени страници и картички, материјал за образование и обука сите во областа на телекомуникации, информативна технологија, сигурност, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; не-магнетни кодирани хартиени и пластични картички користени како телефонски картички и кредитни картички и во други намени; печатен материјал, особено, часописи и весници за производи и услуги од областа на телекомуникации

кл. 28 електронски играчки и игри

кл. 35 услуги на огласување и услуги на телефонски именик, имено, претставување производи и услуги на трети лица преку печатено огласување, печатени именици, преку кодирани медиуми, дисеминација на материјали по пат на комуникациски мрежи, вклучително и глобални комуникациски мрежи; деловен менаџмент и консултантски услуги со исклучок на земјоделски деловен менаџмент и консултантски услуги; деловни информациски услуги во областа на телекомуникација, огласување, информативна

технологија, маркетинг и блиски области, давање информации преку телефон или други комуникациски мрежи од областа на телекомуникации, информативна технологија, вести, спорт, забава, култура, работење и финансии, временски извештаи и патувања; услуги на наплата; услуги за обработка на податоци, малопродажни услуги, каталошки услуги, услуги на телефонски порачувања и услуги на електронски порачувања во областа на телекомуникации, информативна технологија, и стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во областа на телекомуникацијата, информациона технологија и канцелариска опрема; on-line малопродажни продавници со музика, игри и видео-материјали што можат да се вчитуваат

кл. 36 банкарски услуги, финансиски менаџмент, информативни услуги и услуги на вложувања, менаџмент на недвижности, издавања, брокерски и советодавни услуги, услуги со кредитни картички, услуги со телефонски картички, имено, услуги со припејд и постпејд картички што се нудат преку немагнетски кодирани картички и преку магнетски кодирани припејд картички со вчитана вредност; услуги на електронска трговија, имено, услуги на обработка на електронски дебитни и кредитни картички, услуги на трансфер на фондови и услуги на обработка на плаќања

кл. 37 поставување, одржување и поправки за телекомуникации, кај компјутерски хардвер и софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди, компоненти, напојувања и системи, како и сродни уреди, компоненти, напојувања и системи

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни



пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 услуги на образование и забава, имено, услуги на телевизиска и видео продукција, обезбедување вести, забава и општи информации по пат на телефон, телевизија, и глобална комуникациска мрежа; спонзорирање спортови, образовни и забавни програми и случувања

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; услуги на колокација, имено, обезбедување сигурна опрема контролирана од окружувањето и обезбедување технички надзор на телекомуникациска опрема на трети лица; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно сметководство што не може да се вчитува од интернет во областа на сигурносни комуникации и мрежа на податоци; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

кл. 45 сигурносни услуги за компјутеризирани комуникациски мрежи; давање информации од областа на интернет и сигурност на мрежите и сигурен пренос на податоци и информации; консалтинг услуги од областа на интернет и услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност на информациите, услуги на сигурен пренос на податоци и информации и услуги на шифрирање и дешифрирање на податоци; услуги на итен одговор и корекција(одмор) од паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; и советодавни услуги во областа на хитен одговор и одмор од паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот систем; обезбедување услуги на корисничка автентификација на трети лица во областа на мрежни комуникации по пат на глас и податоци; надгледување на мрежата на податоци во сигурносни цели, вклучително обезбедување на мрежните бариери; консалтинг услуги во областа на сигурноста на компјутеризирани комуникациски мрежи

(111) 14426

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 4 индустриски масла и масти; мазива; масла и масти за подмачкување; горива; нехемиски адитиви за горива, подмачкувачи и масти, соединенија за собирање прав со навлажување и врзувањ; осветлувачи

СПОЈУВАЊА

(111) 1745

(732) Zoetis Services LLC

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US

(111) 12752

(732) Jacobs Douwe Egberts DE GmbH

Langemarckstrasse 4-20, 28199, Bremen,
DE

(111) 19290

(732) Dompé farmaceutici S.p.a.

Via S. Martino Della Battaglia 12, I-20122
Milano, IT

(111) 19172

(732) Dompé farmaceutici S.p.a.

Via S. Martino Della Battaglia 12, I-20122
Milano, IT

(111) 19387

(732) Dompé farmaceutici S.p.a.

Via S. Martino Della Battaglia 12, I-20122
Milano, IT

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) 16543 МК/Т/ 2008/983

(111) 16447 МК/Т/ 2008/984

(111) 21576 МК/Т/ 2013/1132

(111) 21594 МК/Т/ 2013/1133

ОБНОВУВАЊА

(111) 132

(186) 11/03/2023

(111) 3105

(186) 10/09/2025

(111) 3145

(186) 21/12/2027

(111) 3917

(186) 14/03/2019

(111) 2548

(186) 18/04/2026

(111) 3466

(186) 10/10/2025

(111) 3246

(186) 30/08/2025

(111) 2852

(186) 10/07/2026

(111) 2853

(186) 25/07/2026

(111) 2854

(186) 05/08/2026

(111) 2859

(186) 23/08/2026



(111) 1807	(186) 23/11/2015
(111) 1769	(186) 20/03/2025
(111) 3190	(186) 18/12/2020
(111) 2698	(186) 07/03/2026
(111) 7076	(186) 23/06/2025
(111) 6862	(186) 27/06/2025
(111) 6618	(186) 13/07/2025
(111) 6654	(186) 01/09/2025
(111) 9439	(186) 01/09/2025
(111) 6661	(186) 26/09/2025
(111) 6689	(186) 29/09/2025
(111) 6572	(186) 16/10/2025
(111) 7481	(186) 26/10/2025
(111) 6469	(186) 03/11/2025
(111) 7122	(186) 14/11/2025
(111) 6724	(186) 14/11/2025
(111) 6721	(186) 14/11/2025
(111) 6711	(186) 14/11/2025
(111) 7103	(186) 20/11/2025
(111) 6779	(186) 28/11/2025
(111) 6784	(186) 30/11/2025
(111) 6596	(186) 19/12/2025
(111) 6597	(186) 19/12/2025
(111) 6599	(186) 19/12/2025
(111) 6876	(186) 20/12/2015
(111) 6877	(186) 20/12/2025
(111) 6878	(186) 20/12/2025
(111) 6879	(186) 20/12/2025
(111) 6166	(186) 20/12/2025
(111) 6863	(186) 20/12/2025
(111) 6864	(186) 20/12/2025
(111) 6866	(186) 20/12/2025
(111) 6867	(186) 20/12/2025
(111) 6957	(186) 20/12/2025
(111) 6960	(186) 29/12/2025
(111) 6961	(186) 29/12/2025

(111) 3257	(186) 25/11/2025
(111) 2208	(186) 27/10/2020
(111) 2757	(186) 25/11/2025
(111) 4650	(186) 23/06/2025
(111) 5914	(186) 10/09/2025
(111) 7099	(186) 05/01/2026
(111) 6165	(186) 18/01/2026
(111) 6162	(186) 23/01/2026
(111) 6169	(186) 23/01/2026
(111) 6170	(186) 23/01/2026
(111) 6171	(186) 23/01/2026
(111) 6172	(186) 23/01/2026
(111) 6173	(186) 23/01/2026
(111) 6174	(186) 23/01/2026
(111) 6177	(186) 23/01/2026
(111) 6179	(186) 23/01/2026
(111) 6180	(186) 23/01/2026
(111) 6181	(186) 23/01/2026
(111) 6794	(186) 31/01/2026
(111) 6796	(186) 02/02/2026
(111) 6797	(186) 02/02/2026
(111) 6800	(186) 02/02/2026
(111) 6801	(186) 02/02/2016
(111) 6195	(186) 07/02/2026
(111) 6805	(186) 19/03/2026
(111) 6857	(186) 04/04/2026
(111) 6858	(186) 04/04/2026
(111) 6976	(186) 09/05/2026
(111) 6979	(186) 14/05/2026
(111) 6915	(186) 20/05/2026
(111) 6944	(186) 28/05/2026
(111) 7206	(186) 28/10/2026
(111) 7482	(186) 11/12/2016
(111) 8064	(186) 12/12/2027
(111) 8311	(186) 14/10/2018
(111) 13560	(186) 14/10/2024



(111) 12415	(186) 10/01/2025
(111) 12690	(186) 19/04/2025
(111) 12081	(186) 19/04/2025
(111) 12794	(186) 09/06/2025
(111) 12900	(186) 09/06/2025
(111) 12939	(186) 15/06/2025
(111) 13009	(186) 22/07/2025
(111) 13054	(186) 27/07/2025
(111) 13070	(186) 29/07/2025
(111) 13075	(186) 29/07/2025
(111) 13273	(186) 12/08/2025
(111) 14824	(186) 16/08/2025
(111) 13047	(186) 09/09/2025
(111) 13143	(186) 12/09/2025
(111) 13141	(186) 12/09/2025
(111) 13277	(186) 20/09/2025
(111) 13285	(186) 29/09/2025
(111) 13297	(186) 04/10/2025
(111) 13299	(186) 06/10/2025
(111) 13301	(186) 10/10/2025
(111) 13307	(186) 20/10/2025
(111) 13169	(186) 21/10/2025
(111) 13222	(186) 25/10/2025
(111) 13133	(186) 31/10/2025
(111) 13135	(186) 31/10/2025
(111) 13122	(186) 31/10/2025
(111) 13139	(186) 31/10/2025
(111) 13138	(186) 31/10/2025
(111) 13179	(186) 03/11/2025
(111) 13180	(186) 03/11/2025
(111) 13151	(186) 07/11/2025
(111) 13251	(186) 08/11/2025
(111) 13175	(186) 23/11/2025
(111) 13176	(186) 23/11/2025
(111) 13241	(186) 24/11/2025
(111) 11427	(186) 30/11/2025

(111) 13193	(186) 02/12/2025
(111) 13219	(186) 05/12/2025
(111) 13229	(186) 05/12/2025
(111) 13351	(186) 13/12/2025
(111) 13400	(186) 13/12/2025
(111) 13562	(186) 19/12/2025
(111) 13564	(186) 19/12/2025
(111) 13572	(186) 19/12/2025
(111) 13567	(186) 19/12/2025
(111) 13561	(186) 20/12/2025
(111) 13563	(186) 21/12/2025
(111) 13308	(186) 23/12/2025
(111) 17045	(186) 28/12/2025
(111) 13851	(186) 05/01/2026
(111) 14434	(186) 05/01/2026
(111) 13420	(186) 17/01/2026
(111) 13473	(186) 31/01/2026
(111) 13475	(186) 31/01/2026
(111) 13910	(186) 20/02/2026
(111) 13908	(186) 21/02/2026
(111) 13909	(186) 21/02/2026
(111) 13432	(186) 22/02/2026
(111) 13681	(186) 22/02/2026
(111) 13537	(186) 23/02/2026
(111) 13535	(186) 23/02/2026
(111) 12651	(186) 01/03/2026
(111) 13905	(186) 01/03/2026
(111) 13896	(186) 02/03/2026
(111) 13897	(186) 02/03/2026
(111) 13895	(186) 02/03/2026
(111) 13894	(186) 02/03/2026
(111) 13791	(186) 20/03/2026
(111) 13794	(186) 22/03/2026
(111) 13847	(186) 24/03/2026
(111) 13697	(186) 30/03/2016
(111) 13696	(186) 19/04/2026



(111) 13932	(186) 19/04/2026
(111) 13664	(186) 05/05/2026
(111) 15365	(186) 13/06/2026
(111) 13660	(186) 16/06/2026
(111) 13795	(186) 22/06/2026
(111) 17706	(186) 19/07/2026
(111) 17707	(186) 19/07/2026
(111) 19529	(186) 30/08/2026
(111) 16802	(186) 30/08/2026
(111) 16801	(186) 30/08/2026
(111) 17176	(186) 30/08/2026
(111) 19528	(186) 30/08/2026
(111) 14063	(186) 30/08/2026
(111) 17177	(186) 30/08/2026
(111) 13109	(186) 20/09/2026
(111) 14112	(186) 13/10/2026
(111) 14426	(186) 16/10/2026
(111) 14629	(186) 25/10/2026
(111) 14479	(186) 25/10/2026
(111) 14178	(186) 31/10/2026
(111) 15378	(186) 15/10/2027

ПОНИШТУВАЊА

(111) **24537 МК/Т/ 2015/1215**



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ID **2018/3**


(45) 28/02/2018



(22) 15/01/2018



(28) 22 (дваесет и два) дизајни, дводимензионални

(72) Бајрам Демири

(73) Д.П.Т.У.Т. Демир Импекс-С

"Х.Т. Карпош" 34, 1300 Куманово, МК(54) **"Дизајн за врати"**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
-	МК/И/ 2018/3

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Д.П.Т.У.Т. Демир Импекс-С	МК/И/ 2018/3



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **821** (45) 28/02/2018

(21) ID 2015/14 (22) 25/08/2015

(18) 25/08/2020

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Damjan Geber (Nova cesta 9, 10000 Zagreb) and Dominik Cergna (Cvjetе Zuzoric 35, 10000 Zagreb)

(73) **МЛ-Гари ДОО Скопје**

ул. „Димитар Пандилов“ бр. 6, 1000 Скопје, МК

(51) 09-01

(54) **"ШИШЕ"**



Уп. бр. 14-33/1-2015 ИД/2015/14 25/08/2015

(11) **822** (45) 28/02/2018

(21) ID 2015/15 (22) 25/08/2015

(18) 25/08/2020

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Damjan Geber (Nova cesta 9, 10000 Zagreb) and Dominik Cergna (Cvjetе Zuzoric 35, 10000 Zagreb)

(73) **МЛ-Гари ДОО Скопје**

ул. „Димитар Пандилов“ бр. 6, 1000 Скопје, МК

(51) 09-01

(54) **"ШИШЕ"**



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
09-01	821
09-01	822

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
МЛ-Гари ДОО Скопје	821	МК/И/ 2015/14
МЛ-Гари ДОО Скопје	822	МК/И/ 2015/15

ПРОМЕНИ

(11) 392

(73) ADM WILD Europe GmbH & Co. KG

Rudolf-Wild-Str. 107-115 69 214 Eppelheim,, DE

ОБНОВУВАЊА

(111) 738

(186) 11/01/2023



ЗАСТАПНИЦИ

ВПИШУВАЊЕ

213. Наташа Атанасовска, адвокат

ул. Црвена Вода бр. 9/1-8

1000 Скопје

Република Македонија

моб. 075 350 223

е-mail: natasha@lawofficeatanasovska.com

214. Адвокатско друштво Колемишевски и партнери

Ул. Коста Шахов број 7/6

1000 Скопје

Република Македонија

тел. 02 3110510

Email. office@kip.mk

215. Ивана Митровска, адвокат

бул. Кочо Рацин бр. 14

1000 Скопје

Република Македонија

моб. 070 449-071

факс. 02 2556-007

е-mail: ivanamitrovska@gicev.com.mk